



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламација 15 дена.

Среда, 15 март 2000
Скопје

Број 20

Год. LVI

Претплата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

570.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а

Тргнувајќи од заложбите на Меѓународната заедница за почитување на човековите права и слободи, содржани во Универзалната декларација за човекови права, Европската конвенција за човекови права и основни слободи и Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства на Советот на Европа,

Имајќи ја предвид потребата од развивање на добрите односи меѓу Република Македонија и Република Бугарија,

Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 9 март 2000 година, донесе

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОМО ИЛИНДЕН – ПИРИН

1. Собранието на Република Македонија изразува загриженост по повод Одлуката на Уставниот суд на Република Бугарија за поништување на регистрацијата на политичката партија ОМО ИЛИНДЕН – Пирин во Република Бугарија.

2. Собранието на Република Македонија им изразува целосна поддршка на членовите на оваа партија во напорите за заштита на нивните човекови и малцински права пред Европските институции на правдата.

3. Собранието на Република Македонија ја повикува Владата на Република Македонија да преземе дипломатски активности во насока на поддршка на правата на членовите на оваа партија.

4. Собранието на Република Македонија ја задолжува Комисијата за надворешна политика да ги следи настаните во врска со овој случај и по потреба дополнително да го информира Собранието на Република Македонија.

5. Оваа декларација ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-1008/1

9 март 2000 година
Скопје

Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

д-р Саво Кљимовски, с.р.

571.

Врз основа на член 12 став 4 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ број 40/87 и 36/89 и „Службен весник на Република Македонија“ број 82/99), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 9 март 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“

1. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ поради истек на времето за кое се именуваат, а тоа:

а) претседател

д-р Славчо Бахчевалиев,

б) членови:

Видос Видически,

Дрита Карахасан,
Љупчо Константинов,
академик Ристо Лозановски,
д-р Миодраг Мицајков,
Димитар Димитровски,
Целадин Мурати,
д-р Агим Пољоска,
Александар Симески,
Благоја Стојковски,
д-р Кирил Темков,
Александар Цицимов.

2. За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“, се именуваат:

а) За претседател
академик Иван Дејанов,

б) за членови:

Ристо Аврамовски, композитор,
м-р Етем Азири, директор на ЈП за поштенски сообраќај „Македонски пошти“ – Скопје,
Љупчо Атанасовски, директор на „Адиџ“ – Скопје,
академик Томо Бошевски,
академик Ташко Георгиевски,
Иван Ивановски, театарски критичар,
д-р Михајло Миновски, професор на Филозофскиот факултет во Скопје,
Панга Мижимаков, филмски продуцент,
Сабина Ајрула-Тоџија, актер,
д-р Димитар Корнаков, пензионер,
Адем Кастрати, академски сликар од Скопје и
д-р Светомир Хаџи-Јорданов, професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1009/1

9 март 2000 година
Скопје

Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

д-р Саво Кљимовски, с.р.

572.

Врз основа на членовите 27, 28 и 29 од Законот на платите и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на СРМ“ број 36/90, 44/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 23/97) и член 2 став 3 точка 6 од Одлуката за основање постојани работни тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 61/98), Комисијата за прапања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 8 март 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ ЗА ПРЕВОЗ НА ДРУГИТЕ ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКАТА

1. Пратениците во Собранието на Република Македонија имаат право на надоместок за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели во

висина од 30% од продажната цена на еден литар гориво според измерениот километар за возилото кое го користат за:

- седницата на Собранието на Република Македонија и
- седницата на работно тело на Собранието на Република Македонија.

2. Правото од точка 1 на оваа одлука на пратениците им припаѓа доколку се определени од Собранието на Република Македонија за учество во работата на:

- делегации;
- пратенички групи за соработка со парламентите на други држави;
- семинари;
- средби и
- конференции.

3. Другите избрани и именувани лица во Републиката имаат право на надоместок на трошоци за превоз во јавниот сообраќај од местото на живеење до местото каде што ја вршат функцијата.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/97).

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14-990/1
8 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именуванијата,
Чedomир Краљевски, с.р.

573.

Врз основа на член 71, став 2 од Царинскиот закон („Службен весник на РМ“ бр.21/98, 26/98, 63/98 и 86/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.03.2000 година, донесе

УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА И ПОСТАПУВАЊЕ СО ЦАРИНСКА СТОКА И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА СТЕКНАТИ ОД ПРОДАЖБАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

1. Со оваа уредба се утврдуваат поблиските критериуми за начинот на продажба на царинската стока, која е одземена според одредбите на Царинскиот закон и постапувањето со одземената царинска стока.
2. Со оваа уредба се утврдуваат и поблиските критериуми за начинот на продажба на моторни и приклучни возила и делови за моторни и приклучни возила.
3. Со оваа уредба се утврдува и начинот и постапката на распределување на средства стекнати од продажбата.

Член 2

Стоките од член 1 на оваа уредба се продаваат, ако со оваа уредба не е поинаку уредено.

Член 3

1. Во согласност со прописите за постапката за огласување на јавните набавки Директорот на Царинската управа на Република Македонија може за продажба на стоката да склучи спогодба со квалификуван помудувач (во натамошниот текст: овластена организација) која ќе врши продажба на царинската стока.
2. Ако продажбата на стоката ја врши овластена организација, за неа соодветно се применуваат одредбите од оваа уредба кои важат за царинскиот орган.
3. Ако Директорот на Царинската управа на Република Македонија склучи спогодба за продажба на стоката во согласност со став 2 на овој член во неа се утврдува висината на надоместокот и начинот на плаќањето на услугите.

II. ПОДГОТВУВАЊЕ НА СТОКАТА ЗА ПРОДАЖБА

Член 4

Врз основа на документацијата и евиденцијата за одземената стока, царинскиот орган изготвува списоци за стоката за која се исполнети условите за пуштање во продажба и тоа посебно по видови и по различни правни основи според кои стоката била одземена, односно преземена.

Член 5

1. Царинскиот орган образува Комисија составена од претседател и двајца членови која врши преглед, мерење и проценка на вредноста на стоката по списоците од член 4 на оваа уредба, и врши проверка дали се исполнети мерките на трговската политика за пуштање на стоката во слободен промет и другите услови за продажба на стоката.
2. Ако се работи за преглед и проценка на моторни возила и нивни делови, во Комисијата од став 1 на овој член се именува најмалку уште еден член кој располага со соодветно знаење и искуство од доменот на проверка на усогласеноста на техничките карактеристики на возилата и деловите со прописите во Република Македонија.
3. Ако продажбата на стоката ја врши овластена организација согласно член 3 точка 2 од оваа уредба, во Комисијата за преглед, мерење и проценка која ја формира овластената организација еден член е од царинскиот орган.

Член 6

1. Комисијата утврдува дали стоката наведена во списоците од член 4 на оваа уредба одговара на податоците од евиденцијата и документацијата за одземената стока.
2. Комисијата составува записник за својата работа во 4 примероци:
 - на образецот А - за преглед и проценка на вредноста на царинската стока, освен на моторни возила и делови за моторни возила;
 - на образецот А1 - за преглед и проценка на вредноста на моторните возила и делови за моторни возила;
3. Образците А и А1 се дадени во прилог 1, кој е составен дел на оваа уредба.
4. Ако Комисијата утврди дека состојбата во врска со квалитетот или количината на стоката не се совпаѓа со податоците од документите од став 1 на овој член, должна е тоа да го констатира во записникот.
5. Комисијата по записникот посебно наведува дали се исполнети условите утврдени со закон за пуштање на стоката во слободен промет на домашниот пазар.

Член 7

1. При утврдување на вредноста на стоката во согласност со член 5 на оваа уредба, Комисијата ја зема во предвид цената на домашниот пазар од која се одбива данокот на додадена вредност, односно акцизата и другите вобичасни трошоци за работењето во трговијата.

2. За стоката за која не може да се утврди цена на домашниот пазар се зема цената на слична стока на домашниот пазар.
3. Проценатата вредност на стоката претставува почетна цена за првата јавна лицитација.
4. По извршениот преглед и проценка на вредноста на стоката, Комисијата од член 5 на оваа уредба, ја внесува нејзината утврдена вредност во соодветната рубрика на списоците од член 4 на оваа уредба.

Член 8

1. Царинскиот орган може до денот на објавувањето на лицитацијата, да му дозволи на лицето на кое гласи превозниот документ или на сопственикот на стоката да поднесе царинска декларација или друг документ за царински дозволено користење или употреба на стоката, освен за стока која е одземена во прекршочна постапка или отстапена во корист на државата.
2. Ако стоката не е продадена на првата лицитација, царинскиот орган ќе дозволи царинската декларација или другиот документ во согласност со став 1 од овој член, да се достави до денот на објавувањето на втората лицитација.
3. Во согласност со овој член, Царинскиот орган ќе му ја препушти стоката на декларантот кога тој ќе го плати евентуалниот царински долг и сите трошоци што ги имал царинскиот орган поради држењето, чувањето, превозот или проценката на стоката околу лицитационата постапка и други проценети трошоци во врска со продажбата на стоката.

III. ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА

Член 9

1. Стоката од член 1 на оваа уредба се продава на јавна лицитација.
2. Лицитацијата се објавува во дневниот печат најмалку десет дена пред нејзиното одржување.
3. Во огласот за лицитација мора да бидат наведени условите за лицитација, податоците за видот и состојбата на стоката, почетната цена, денот, часот и местото на лицитацијата, висината и начинот на давање кауција за учество на лицитација, како и денот, часот и местото каде што може да се погледа стоката која се излага на лицитација.

Член 10

1. На лицитацијата на стоката наведена од член 1 став 1 и 3 на оваа уредба можат да учествуваат правни лица и претприемачи со седиште на подрачјето на Република Македонија, доколку ја платат пропишаната кауција и кои се регистрирани за промет со стоката која се лицитира.
2. Пред почетокот на јавната лицитација, понудувачите се должни на посебната сметка кај царинскиот орган да ја уплатат кауцијата или да достават соодветен инструмент за обезбедување на плаќањето на кауцијата, која изнесува 20% од почетната цена за стоката што имаат намера да ја лицитираат, меѓутоа износот на кауцијата не може да биде помал од 1000,00 денари.
3. На јавната лицитација се да учествува само понудувач кој ќе се легитимира со полномошно, а ќе приложи и доказ за платена или обезбедена кауција.

Член 11

1. Лицитацијата за продажба на стоката ја спроведува Комисија што ја формира царинскиот орган. Комисијата има претседател и двајца членови.
2. Ако лицитацијата ја врши овластена организација, во Комисијата за лицитација еден член е од царинскиот орган.
3. Првата лицитација може да се спроведе само доколку учествуваат најмалку тројца понудувачи.
4. Се смета дека условот од став 3 на овој член е исполнет, ако најмалку тројца понудувачи понудат повисока цена од почетната.
5. Стоката која се лицитира ќе му се продаде на купувач кој ќе понуди највисока цена.
6. Ако првата лицитација не успее, се објавува втора, која може да се спроведе ако учествуваат најмалку двајца понудувачи. Втората лицитација се објавува на ист начин како и првата, но во огласот мора да се наведе дека е тоа втора лицитација. Почетната цена на стоката од првата лицитација може при објавувањето на втората лицитација, да се намали за соодветен процент, но не помалку од една третина од проценетата вредност.
7. Ако стоката не се продаде ниту на втората лицитација може да се продаде со прибирање на понуди. Со прибирање понуди меѓу присутните понудувачи може да се започне веднаш по завршување на втората лицитација. Постапката на продажба со прибирање на понуди може да се спроведе само доколку учествуваат тројца понудувачи.

Член 12

1. За секоја лицитација се составува записник на пропишан образец во кој се внесуваат податоците за стоката, нејзината почетна цена, учесниците на лицитација, дадените понуди, постигнатата продажна цена и купувачот.
2. Записникот од став 1 на овој член се составува на образецот Б, за продажба на царинска стока, односно на образецот Б1, за продажба на моторни возила и делови за моторни возила. Образците Б и Б1 се дадени во прилог 2 кој е составен дел на оваа уредба.
3. Записникот од лицитацијата го потпишуваат Претседателот и членовите на Комисијата од член 11 на оваа уредба, купувачот и присутните понудувачи.
4. По завршувањето на продажбата изготвениот записник за лицитација се става на огласна табла на организаторот на лицитацијата во рок од два дена. Учесниците во лицитацијата можат да достават приговор против работата и постапката на Комисијата од член 11 на оваа уредба во рок од три дена од ставањето на записникот на огласната табла, доколку таков приговор најавиле во писмена форма еден час по завршувањето на лицитацијата.
5. За приговорот одлучува царинскиот орган во рок од три дена по неговото доставување. Не е дозволено стоката во врска со која е доставен приговор да му се препушти на купувачот се додека не заврши постапката по приговорот.

Член 13

1. Купувачот е должен да го уплати целокупниот износ постигнат на лицитацијата на посебна сметка на царинскиот орган во рок од 15 дена по

продажбата, односно до денот кога била завршена постапката по приговорот.

2. Продажба на рати не се дозволува.
3. Уплатената кауција се пресметува во продажната цена.
4. Купувачот не може да ја преземе стоката се додека не го плати полниот износ од став 1 на овој член.
5. Купувачот е должен при преземањето на стоката да го подмири царинскиот долг во целост и да ги плати даноците, акцизите и другите давачки утврдени со закон.

Член 14

1. Ако купувачот не ја плати стоката во рокот од член 13 на оваа уредба го губи правото на враќање на кауцијата, односно од инструментот за обезбедување на плаќањето на кауцијата, се наплатува износ во висина од 20% од почетната цена, а стоката повторно се излага на лицитација.
2. На учесниците на лицитацијата, кои на лицитацијата не купиле стока, уплатената кауција, односно доставениот инструмент за обезбедување им се враќа најдоцна во рок од 15 дена од завршувањето на лицитацијата.
3. На учесникот на лицитацијата, кој ќе ја напушти лицитацијата пред нејзиното завршување уплатената кауција не му се враќа, односно од инструментот за обезбедување на плаќањето, се наплатува износ во висина од 20% од почетната цена.

IV. СЛУЧАЈ НА ПРОДАЖБА НА СТОКАТА НА ДРУГ НАЧИН

Член 15

1. По исклучок на одредбите на член 9 став 1 на оваа уредба, царинскиот орган може прехранбените производи и лесно расипливата стока, да ги продаде по пат на прибирање на понуди.
2. Отпадоците и остатоците кои ќе останат по постапката на привремен увоз на стока заради облагородување и други отпадоци и остатоци кои имаат комерцијална вредност само како суровина, може да се продадат по пат на прибирање понуди или со непосредна спогодба со правни лица регистрирани за постапување со отпадоци.

V. ПРЕЗЕМАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 16

1. Како моторни возила во смисла на оваа уредба се сметаат:
 - Патнички автомобили и други моторни возила конструирани пред се за превоз на луѓе, вклучувајќи ги и моторните возила за комбиниран превоз на луѓе и стока (од типот Караван, комбе и слично) и тркачките автомобили.
 - Моторни возила за јавен превоз на патници.
 - Моторни возила за превоз на стока (камиони, ладилници, дамперы, цистерни итн.).

- Моторни возила за посебни намени (самотоварни возила, возила со дигалки, возила со вградена бетонска мешалка, против пожарни возила, возила за чистење на патишта, возила за заливање и прскање, мобилни работилници и сл.)
- Трактори, патни влекачи и други влечни возила.
- Сите видови моторни велосипеди, mopеди и велосипеди со помошен мотор.

2. За приклучни возила во смисла на оваа уредба се сметаат сите видови приклучни, полуприклучни и други несамоодни возила.

3. За делови на моторни и приклучни возила во смисла на оваа уредба се сметаат, сите делови и алати за моторни и приклучни возила од став 1 и 2 на овој член, монтирани или немонтирани на возилото.

Член 17

1. Царинскиот орган, односно овластената организација презема, прибира, чува, продава и отстранува од царинското подрачје на Р.Македонија:

- Моторни и приклучни возила што ги заплениле или одзеле државните органи, ако тие органи му ги предаде на надлежниот царински орган или на овластената организација.
 - Моторни и приклучни возила со странска регистрација, кои биле оставени на чување со дозвола на царинскиот орган.
 - Општествени моторни и приклучни возила со странска регистрација што сопственикот односно возачот ги отстапил без право на надомест.
 - Привремено увезени но, оставени моторни и приклучни возила кои не биле благовремено вратени во странство.
 - Моторни и приклучни возила и нивни делови кои биле одземени во управна постапка.
 - Моторни и приклучни возила и нивни делови на кои им истекол рокот на дежеење.
 - Моторни и приклучни возила и нивни делови кои биле оставени на царинскиот орган на слободно располагање, како и други возила и делови за нив од кои сопственикот се откажал во корист на Р.Македонија.
 - Општествени привремено увезени моторни и приклучни возила и делови за нив кои му биле предадени на царинскиот орган.
 - Заменетите делови за привремено увезените моторни и приклучни возила со странска регистрација кои не биле вратени во странство.
 - Делови за моторни и приклучни возила кои стигнале во поштенски пратки и не му биле доставени на примателот, а странскиот доставувач не сака да ги прати назад.
 - Моторни и приклучни возила и делови за нив кои биле одземени во прекршочна постапка.
 - Моторни и приклучни возила и делови за нив кои се наоѓаат кај царинскиот орган по било кој основ, освен во редовна постапка за царинење, а кои царинскиот орган ќе ги предаде на чување на овластената организација.
2. Контролник за евиденција и за преземање на моторни и приклучни возила и нивните делови од член 16 на оваа уредба, водат царинскиот орган и овластената организација.

Член 18

1. Ако моторното возило со странска регистрација од член 17 на оваа уредба чиј сопственик е познат, е тешко оштетено, така што не може да се поправи или продаде, или не одговара на прописите на Р.Македонија, сопственикот, превозникот или овластената организација, на трошок на сопственикот на возилото или на неговата осигурителна компанија, се должни да го отстранат од царинското подрачје на Р.Македонија во рок што ќе го определи царинскиот орган.

2. Ако странското возило е оставено (тешко оштетено или напуштено возило, и никој не се грижи за возилото) царинскиот орган на чие подрачје ќе се најде такво возило е должен веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена од денот кога возилото било најдено, за тоа да го извести надлежниот орган за внатрешни работи, за да го утврди евентуалниот сопственик и неговото престојувалиште во Р.Македонија.

3. Ако сопственикот на возилото со странска регистрација е познат или може да се утврди неговиот идентитет и име, надлежниот царински орган во рок од 7 дена преку соодветна служба на Министерството за надворешни работи ќе го извести Дипломатското или Конзуларното претставништво на државата во која е регистрирано оставеното возило, односно чиј државјанин е сопственикот, со забелешка во каква состојба возилото е најдено, и за висината на трошоците што сопственикот треба да ги плати при преземање на возилото (трошоци за доставување, за чување и друго) и ќе побара претставништвото да го пронајде и повика сопственикот на напуштеното возило, да го изнесе возилото од Р.Македонија во рок од три месеци од денот на известувањето добиено од Дипломатското односно Конзуларното претставништво.

4. Ако, органот за внатрешни работи во рок од три месеци откако царинскиот орган го известил дека било пронајдено напуштено возило не го утврди сопственикот односно неговото престојувалиште во Р.Македонија, односно ако сопственикот на оставеното возило не го презел или не го отстранил од царинското подрачје на Р.Македонија во рок од 4 месеци по писменото барање за отстранување на возилото доставено од Министерството за надворешни работи до Дипломатското или Конзуларно претставништво, царинскиот орган односно овластената организација возилото ќе го продаде односно со него ќе се постапи согласно оваа уредба.

Член 19

1. Овластената организација, која од царинскиот орган, органот за внатрешни работи или друго правно или физичко лице примила известување односно на друг начин дознала за моторното или приклучното возило или делови за нив наведени во член 17 од оваа уредба, е должна веднаш да преземе мерки возилото да се стави на безбедно место или да го преземе.

2. За преземање на возилото се формира Комисија за примо-предавање составена од Претседател и двајца членови која ја формира овластената организација. Комисијата за примо-предавање сочинува записник за примо-предавање на возилото.

Член 20

1. Ако овластената организација го преземе возилото од царинскиот орган истиот писмено ќе ја извести по која основа се предава возилото, каква била дотогашната постапка, дали се исполнети условите возилото да се продаде, дали во дотогашната постапка настанале некои трошоци како и други битни податоци, а исто така ќе и предаде копии од документите кои се однесуваат на возилото и пресметка на трошоците.
2. Записникот од примо-предавањето на возилото го потпишува комисија за примо-предавање и одговорниот работник на царинскиот орган. Еден примерок од записникот му се доставува на царинскиот орган.

Член 21

1. Ако овластената организација го преземе возилото од органот за внатрешни работи или од друго правно или физичко лице, записникот за примо-предавање на возилото го потпишува комисијата за примо-предавање и лицето кое го предало возилото и нему му се врачува еден примерок од записникот.
2. Ако при преземањето на моторното и приклучното возило Комисијата утврди или оцени дека постои основано сомневање дека броевите на моторот или шасијата не се фабрички втиснати во записникот за примо-предавање потребно е тоа посебно да се наведе.
3. Овластената организација која го презела возилото според став 1 на овој член е должна за тоа да го извести царинскиот орган во рок од 24 часа по преземањето на возилото и да му достави копија од записникот.
4. Ако при преземањето на моторното и приклучното возило од правно или физичко лице се утврди дека пред преземањето од возилото очигледно се извадени одредени делови, овластената организација ќе поднесе известување до надлежниот царински орган. Известувањето треба да ги содржи сите податоци за сопственикот на возилото со сите извадени делови од моторот и каросеријата.
5. Согласно став 4 од овој член треба да се постапи и тогаш кога возилото е пронајдено во место и околности кои упатуваат на тоа дека истото е напуштено.

Член 22

Овластената организација е должна истиот ден по преземањето да го евидентира возилото со записник на образецот В кој е даден во Прилогот 3 што е составен дел на оваа уредба.

Член 23

Овластената организација, која го презела возилото во согласност со членовите 20, односно 21 од оваа уредба, не може возилото да му го предаде на сопственикот или на друго овластено лице, односно да го продаде без дозвола на надлежниот царински орган, а во случај од точка 1 на член 17 од оваа уредба и без дозвола на соодветниот државен орган.

Член 24

1. Овластената организација е должна возилото да го чува во соодветен простор, заштитен од оштетувања, уништување, елементарни непогоди, неовластено располагање итн.

2. Надлежниот царински орган утврдува дали просторот наведен во првиот став на овој член одговара на условите за постапување и чување на возилата во согласност со постапката на преглед на просторот наменет за царински склади.

Член 25

1. За возилата што ги презела одговара овластената организација според состојбата на возилата во моментот на преземањето.

2. Овластената организација одговара и за плаќање на царинскиот долг и другите давачки во врска со чување на возилата.

Член 26

Овластената организација е должна да го чува преземеното возило се додека во соодветна царинска или друга управна или судска постапка, конечно не биде одлучено дали возилото ќе му биде предадено на сопственикот, вратено во странство или продадено.

Член 27

1. Ако во царинската или во друга постапка конечно биде одлучено возилото што е на чување кај овластената организација да му се предаде на сопственикот, или да се врати во странство, овластената организација може да го стори тоа само врз основа на соодветен акт на царинскиот, односно на друг надлежен орган.

2. Лицето кое ќе го преземе возилото потпишува потврда за преземање на образецот Г кој е даден во Прилогот 4 што е составен дел на оваа уредба.

Член 28

1. Лицето кое ќе го преземе возилото согласно член 27 од оваа уредба и ги плаќа на овластената организација сите трошоци што ги имала во врска со преземањето и чувањето на возилото.

2. Ако возилото и било предадено на чување на овластената организација без вина на сопственикот (возилото било украдено, сопственикот загинал), трошоците се наплатуваат од средствата добиени со продажбата на други возила. Одредбите од овој став не можат да се применат ако со возилото бил направен царински прекршок, без оглед на тоа дали во тој случај е пропишано одземање на возилото.

3. Ако во врска со чувањето на возилото настанал царински долг возилото може да му се предаде на лицето од член 27 на оваа уредба само во случај ако настанатиот царински долг бил платен или соодветно обезбеден.

Член 29

Ако надлежниот царински орган одобрил возилото од под царински надзор да се врати во странство овластената организација му го предава на корисникот во согласност со одлуката на царинскиот орган но со наплата на трошоците од став 1 на член 28 од оваа уредба.

Член 30

1. Овластената организација може да го продаде возилото кога од надлежниот царински или друг надлежен орган ќе добие писмено известување дека се исполнети условите за продажба на возилото.
2. Овластената организација може да ги продаде само тие возила односно делови на возила за кои претходно било утврдено дека одговараат на правилата утврдени со прописите на Република Македонија. Возилата кои не одговараат на прописите се отстрануваат од царинското подрачје односно се уништуваат.

Член 31

1. Позначајните делови на возилата, а особено: шасијата, моторот, блокот на моторот, менувачот, диференцијалот, кукиштето на моторот, каросеријата, кабината како и предниот и задниот возен трап по правило се продаваат на лицитација.
2. Другите делови на возилото по правило се продаваат со прибирање на понуди.
3. Деловите на возилата можат да се продаваат и во соодветни продавници на овластената организација.
4. Ако одделни делови од возилото имаат употребна вредност и ако трошоците за нивна монтажа не се високи, комисијата од член 5 од оваа уредба може да одлучи тие делови да се демонтираат и продадат, а возилото да се уништи.
5. Трошоците за монтажа и уништување на возилата се намираат од средствата добиени со продажба на други возила.

VI. РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ СО ПРОДАЖБА НА ЦАРИНСКА СТОКА**Член 32**

1. Средствата добиени од продажба на стоката од член 1 на оваа уредба, царинскиот орган по одбивањето на претходно направените трошоците од став 2 од овој член ги уплатува на сметка на Буџетот на Република Македонија до 20-ти од теквниот месец за предходниот месец како вонреден приход.
2. Како претходно направени трошоци се сметаат: трошоците за превоз, чување, продажба на стоката и другите трошоци, како и трошоците за извршените услуги.
3. По исклучок на став 1 од овој член, средствата добиени со продажба на моторни возила и делови за нив наведени во член 17 став 1 алинеја 2, 4, 6, 8 и

12 на оваа уредба по пресметувањето и наплатата на царинскиот долг, се уплатуваат на депозитна сметка кај надлежниот царински орган. Ако сопственикот на возилото во рок од 6 месеци по уплатата не достави барање за исплата на депонираниот износ, средствата се уплатуваат во сметката од став 1 на овој член.

4. Основа за пресметување на царинскиот долг за моторните возила од овој член е постигнатата продажна цена намалена за износот на трошоците од член 28 став 2 на оваа уредба.

VII. БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТОКА И ДРУГИ ПОСТАПКИ СО ЦАРИНСКАТА СТОКА

Член 33

1. Владата може одземната стока согласно член 71 од Царинскиот закон, бесплатно да им ја отстапи на државните органи или на хуманитарните организации, ако таа стока им е потребна за вршење на нивната функција, односно дејност.

2. Во случај да се работи за предмети со историска, археолошка, етнографска, културна, уметничка или научна вредност, Владата бесплатно му ги отстапува тие предмети на надлежниот орган за заштита на спомениците на културата.

3. Владата може стоката, која според посебни прописи не може да се пушти во слободен промет (оружје, муниција, лекови, радио станици и слично) бесплатно да им ја отстапи на државните органи и организации кои имаат потреба од таа стока за вршење на својата дејност.

4. Владата одлучува за бесплатно отстапување на стоката на предлог на субјектите наведени во став 1, 2 и 3 на овој член, по претходно мислење на Министерството за финансии.

Член 34

Ако стоката не се продаде односно ако бесплатно не се отстапи согласно член 33 од оваа уредба, според посебни прописи таа се уништува под царински надзор.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

До определување на овластени организации за продажба на царинска стока, согласно член 3 став 2 од оваа уредба, продажбата на таа стока ќе ја вршат царинските органи.

Член 36

Ако постапката за продажба на царинска стока започнала пред влегувањето во сила на оваа уредба, продажбата на стоката се спроведува според прописите кои важеле на денот на започнувањето на постапката за продажба.

Член 37

До склучувањето на спогодбата со квалификуван понудувач согласно член 3 став 2 од оваа Уредба, Автомото сојузот на Република Македонија ќе ги извршува задачите на овластена организација за преземање, прибирање, чување, продажба и отстранување од царинското подрачје на стоката наведена во член 17 од оваа уредба.

Член 38

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Одлуката за начинот на преземање, прибирање и чување на моторни и приклучни возила и нивни делови, за продажба на тие возила и делови и за распоредот на средствата добиени со таа продажба (Службен лист на СФРЈ бр. 68/78, 61/85 и 30/90).

Член 39

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува со денот на започнувањето на примената на Царинскиот закон (Службен весник на РМ, број 21/98, 26/98 63/98 и 86/99).

Бр. 23-957/1
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

ПРИЛОГ I
Образец А

Царински орган/овластена организација _____

Реден бр. од огласот _____

Место _____
Број _____
Датум _____

ЗАПИСНИК

за преглед и проценка на вредноста на царинската стока
за продажба на јавна лицитација
(член 6 од Уредбата за начинот на продажба на царинска стока и
распределба на средствата добиени со продажба).

Комисијата на царинскиот орган/овластената организација _____
формирана со одлука бр. _____ од _____

во состав:

- 1) _____ претседател
- 2) _____ член
- 3) _____ член

ја прегледа царинската стока за продажба на јавна лицитација (детален опис
на видот на стоката) _____

и утврди дека наведената царинска стока има вредност од _____ ден.
(со букви) _____ ден.

Проценетата вредност на стоката претставува почетна цена за јавна лицитација.

Комисијата утврдува дека царинската стока одговара на податоците од документацијата и евиденцијата за одземената стока односно од списоците на стоката.

Состојбата во однос на квалитетот и количината на стоката во споредба со документацијата и евиденцијата за одземената стока не се совпаѓа во следното: _____

Комисијата утврдува дека се исполнети условите предвидени со Царинскиот закон и Уредбата за начинот на продажба на царинска стока и распределување на средствата добиени од продажба, за продажба на царинската стока наведена во овој записник.

Членови на Комисијата:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Образец А1

Овластена организација _____

Реден бр. од огласот _____

Место _____

Број _____

Датум _____

ЗАПИСНИК

за преглед и проценка на вредност на моторно и приклучно возило и делови
за моторно и приклучно возило за продажба на јавна лицитација
(член 6 од Уредбата за начинот на продажба на царинска стока и
распределба на средствата добиени од продажба)

Комисијата на овластената организација _____
формирана со одлука бр. _____ од _____

1) _____ претседател

2) _____ член

3) _____ член

го прегледа моторното возило _____
број на мотор _____ број на пасија _____ година на
производство _____ зафатнина на моторот _____ број на врати
_____ боја _____ и со записникот за евидентирање на преземеното
возило односно делови број _____ и утврди дека возилото односно
деловите имаат вредност од _____ ден. (со букви)

ден.

Проценетата вредност на возилото односно деловите претставува почетна цена за јавна лицитација.

Комисијата утврдува дека возилото односно деловите одговараат / не одговараат на податоците од записникот за евидентирање на преземеното возило и делови.

Состојбата во однос на квалитетот на возилото и количината на деловите во споредба со записникот за евидентирање на возилото и деловите, не се совпаѓа во следното: _____

Комисијата утврдува дека се исполнети условите предвидени со Царинскиот закон и Уредбата за начинот на продажба на царинска стока и распределување на средствата добиени од продажба, за продажба на возилото односно деловите, наведени во овој записник.

Членови на Комисијата:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

ПРИЛОГ 2

Образец Б

Царински орган/Овластена организација _____

Реден бр. од огласот _____

Место _____

Број _____

Датум _____

ЗАПИСНИК ЗА ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА за продажба на царинска стока

(член 12 од Уредбата за начинот на продажба на царинска стока и распределба на средствата добиени од продажба).

составен на ден _____

Стоката по рокот на складирање по список број _____, стоката отстапена во корист на државата по список број _____, или стоката одземена во царински прекршок по список број _____

со почетна цена од _____ ден.

ја купи _____ од _____ улица _____

број _____ општина _____ за _____ ден. (со зборови)
_____ ден.

во присуство на следните учесници во лицитацијата

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Одвивање на лицитацијата

Купувачот мора износот да го уплати на посебна сметка на царинскиот орган / овластената организација _____ број

_____ 15 дена по продажбата односно по денот кога била завршена постапката по приговор.

Купувачот не може да ја преземе стоката се додека не ја плати.

Потпис на купувачот: _____

Потписи на останатите учесници во лицитацијата:

1. _____
2. _____
3. _____

Членови на Комисијата:

- 1) _____ претседател
- 2) _____ член
- 3) _____ член

Овластена организација

Образец Б1
Реден бр. од огласот

Место _____

Број _____

Датум _____

ЗАПИСНИК ЗА ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА

за продажба на моторни возила односно нивни делови

(член 12 од Урдбата за начинот на продажба на царинска стока и распределба на средствата добиени од продажба).

Составен на ден _____

Предмет на продажба _____ вид на возилото _____ марка на возило _____ година на производство _____ зафатнина на мотор _____ број на мотор _____ број на шасија _____

Детален опис на возилото

број на врати _____ боја _____

делови за возилото _____

со почетна цена од _____ ден.

ги купи _____ (адреса на којот од) _____ улица _____

број _____ општина _____ за _____ ден. (со зборови)
_____ ден.

во присуство на следните учесници во лицитацијата

1. _____
2. _____
3. _____

Купувачот мора износот да го уплати на посебна сметка на овластената организација _____ број _____ 15 дена по приодажбата односно по денот кога била завршена постапката по приговор.

Купувачот не може да ја преземе стоката се додека не ја плати.

Потпис на купувачот _____

Потписи на останатите учесници во лицитацијата:

1. _____
2. _____
3. _____

Членови на Комисијата:

- 1) _____ претседател
- 2) _____ член
- 3) _____ член

ПРИЛОГ 3
Образец В

Овластена организација _____

Место _____

Датум _____

Контролник на овластената организ. _____

Контролник на царинскиот орган _____

Извршено на ден _____

ЗАПИСНИК

за евидентирање на преземеното моторно возило

(Член 22 од Уредбата за начинот на продажба на царинска стока и распределба на средствата добиени од продажба)

Врз основа на член 17 точка _____ од уредбата возилото го донесол

(а) _____

Сопственик на возилото _____

Име на сопственикот на возилото _____

Држава каде возилото е регистрирано _____

Место од каде е донесено возилото _____

Вид на возило _____

Марка на возилото _____ Тип на возилото _____

Рег. број _____ Рег. табличка: ДА НЕ

Состојба на возилото _____

Број на шасијата: _____ Број на мотор _____

Година на производство _____ Работна зафатнина: _____ ccm/ _____ KW

Поминали километри: _____ Клучеви: ДА НЕ

Број на врати: _____ Број на седишта: _____ Состојба на седишта _____

Радио марка: _____ Состојба: _____
 Антена: _____ Елект. инсталација _____ Запалка: _____
 Часовник: _____ Бришачи: _____
 Надворешен ретровизор: _____ Внатрешни ретровизор: _____
 Инструментна табла: _____ Акумулатор: _____ Боја _____
 Фарови: Л _____ Д _____ Трепкачи: Л _____ Д _____
 Стоп светла: Л _____ Д _____ Дополнителни светла: _____
 Состојба на гумите: _____ Резервно тркало: _____ Дигалка: _____
 Алат: _____ Дополнителна опрема: _____
 Состојба на моторот: _____
 Состојба на каросеријата и опис на оштетувањата: _____

Забелешки на комисијата: _____

Возилото го предал: _____

Возилото го презел: _____

Членови на Комисијата:

1. _____ претседател
2. _____ член
3. _____ член

Овластена организација _____

Место _____

Број _____

Датум _____

ПРИЛОГ 4
Образец Г

П О Т В Р Д А

за преземање на моторно возило

(член 27 од Уредбата за начинот на продажба на царинска стока и распределба на средствата добиени од продажба).

Јас долупотпишаниот (име и презиме) _____ од _____ (место) _____

потврдувам дека врз основа на актот на надлежниот царински орган (друг државен орган, суд) _____ број _____ од ден _____

го презедов моторното возило со следните податоци:

Вид на возилото _____ марка на возилото _____ тип на возило _____ година на производство _____ зафатина на _____

моторот _____ број на моторот _____ број на шасија _____

Наведеното возило било чувано кај овластената организација _____ во _____ и евидентирано во контролникот за моторни и приклучни возила под број _____ на ден _____.

Трошоците во врска со превозот, преземањето и чувањето на моторното возило се платени на посебна сметка на овластената организација број: _____.

Лицето кое го презема возилото не треба да ги плати трошоците за чување на моторното возило според член 28 став 2 од Уредбата за начинот на продажба на царинска стока и распределба на средствата добиени од продажба.

Настанатиот царински долг е платен, односно соодветно обезбеден.

Возилото го предал: _____

Возилото го презел: _____

74.

Врз основа на член 43 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" бр. 21/98, 26/98, 63/98 и 86/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.03.2000 година, донесе

УРЕДБА ЗА ПОСЕБНОСТИТЕ НА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР ВО ВРСКА СО ВИДОТ НА ТРАНСПОРТОТ

Член 1

(Содржина на Уредбата)

Со оваа уредба се утврдуваат посебностите на царинскиот надзор во врска со видот на транспортот (патен, железнички, воздушен, воден и поштенски) при внесување, транзит и изнесување на стоките во и од царинското подрачје на Република Македонија.

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 2

(Дефиниции)

Во смисла на оваа уредба се сметаат за:

1. Транспортни средства:
 - патни возила како и приколки и полуприколки;
 - железнички вагони;
 - пловни објекти (бродови);
 - воздухоплови;
 - контејнери, кои согласно одредбите од меѓународната Конвенција за контејнерите, одговараат за превоз на царинска стока.
2. Појдовен царински орган: царински орган, кој ја започнува транзитната постапка;
3. Одредишен царински орган: царински орган кај кој се става на увид стоката која се транспортира во транзитната постапка, заради завршување на транзитната постапка.

Член 3**(Мерки на царински надзор)**

Мерките на царински надзор опфаќаат физички надзор, царинска придружба, користење на царински обележја, водење евиденција за царинската стока и предлагање натамошни постапки за стоката.

Физичкиот надзор е мерка со која царинскиот орган непосредно го спречува пристапот до стоката.

Царинската придружба е мерка со која царинскиот орган го придружува превозното средство за да спречи неовластен пристап до стоката.

Привремено чување на стока кај царински орган, е мерка со која царинскиот орган оредува стоката привремено да се чува до започнување на царински дозволената употреба.

Ставање на царински обележја е обележување на царинската стока со кое се спречува пристапот до неа или нејзина замена.

Водење евиденција на царинската стока е заведување на сите потребни податоци за следење на царинската стока до крајот на постапката. Начинот на водење на евиденцијата од страна на царинските органи го утврдува Царинската управа.

Член 4**(Мерки на царинска контрола)**

Царинскиот орган ги спроведува мерките на царинска контрола со цел да ја провери точноста на податоците за стоката која се става на увид.

Прегледот и проверката на превозните и преносните средства опфаќаат преглед на сите делови на превозните и преносните средства, вклучувајќи ги конструктивните отвори кои овозможуваат криење на царинската стока. Тие се вршат на место каде што се спроведува царинската контрола, а во случај на сомневање, царинскиот орган може да определи прегледот да се врши на друго соодветно место. На барање на царинскиот орган, превозникот е должен да обезбеди стручно лице, кое ќе овозможи преглед на превозното и преносното средство.

Член 5**(Обезбедување на простории за работа на царинскиот орган)**

Царинскиот орган има право на соодветни простории за својата работа во објектите каде што е потребна постојана царинска контрола (железничка станица, пристаниште, воздухопловно пристаниште и пошта). Просторите ги обезбедува држателот на објектот во согласност со царинскиот орган.

Член 6**(елементарна декларација)**

За стоката внесена во царинското подрачје при ставањето на увид на царинскиот орган се поднесува елементарна декларација на образецот пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на царинската декларација и другите исправи во царинската постапка, доколку не се поднесе царинска декларација за започнување на определена царинска постапка.

Наместо образецот од став 1 на овој член како елементарна декларација може да се користи и:

- во патниот сообраќај листот - 4 од ЕЦД, ТИР или АТА карнет,
- во железничкиот сообраќај - товарниот лист ЦИМ и список за транзит на вагони и пратки,

- во воздушниот сообраќај - стокотниот манифест,
- во сообраќајот по воден пат - царинскиот манифест,
- во поштенскиот сообраќај - поштенска царинска пријава

Доколку како елементарна декларација се поднесе документ од став 2 на овој член, а податоците во него не се доволни за соодветен царински надзор, царинскиот орган може да побара да се пополни образецот на елементарна декларација од ставот 1 на овој член.

Член 7

(привремено чување на стока)

Царинската стока од моментот на ставање на увид на царинскиот орган до започнувањето на царински дозволена употреба и користење има третман на привремено чувана на стока под царински надзор.

Стоката од став 1 на овој член се сместува во определени простории за привремено чување со елементарна декларација.

За отварање и водење на простории за привремено чување соодветно се применуваат одредбите за царински склади од Уредбата за царинските постапки со економски ефект.

Член 8

(Вид на транзитна постапка)

Во рамките на транзитната постапка, царинската стока под царински надзор се пренесува:

- од појдовниот царински орган на граничниот премин при влез во царинското подрачје на Република Македонија до одредишниот царински орган на граничниот премин при излез од царинското подрачје на Република Македонија - директен транзит;
- од појдовниот царински орган на граничниот премин при влез во царинското подрачје на Република Македонија до одредишниот царински орган во царинското подрачје на Република Македонија;
- од појдовниот царински орган во царинското подрачје на Република Македонија до одредишниот царински орган во царинското подрачје на Република Македонија;
- од појдовниот царински орган во царинското подрачје на Република Македонија до одредишниот царински орган на граничниот премин при излез од царинското подрачје на Република Македонија;
- од појдовниот царински орган во царинското подрачје на Република Македонија преку странско царинско подрачје до одредишниот царински орган во царинското подрачје на Република Македонија.

Член 9

(Користење на транзитна декларација)

Исто превозно средство може да се користи за утовар на стока кај повеќе појдовни царински органи и за истовар на стока кај повеќе одредишни царински органи.

Во транзитната декларација е дозволено да се наведе само стока која била или која ќе биде натоварена само на едно превозно средство и која се транспортира од еден појдовен царински орган до еден одредишен царински орган.

Како едно превозно средство се сметаат следните превозни средства со кои се превезува стока која треба да остане заедно:

- возило со една или повеќе приколки или полуприколки;
- повеќе железнички вагони;
- пловни објекти (бродови) кои чинат една целина;

контејнери кои биле натоварени на едно превозно средство.

Царинската управа во оправдани случаи може да одобри во транзитната декларација да се наведат стоки кои ќе се транспортираат со повеќе превозни средства од појдовниот царински орган до одредишниот царински орган.

Член 10

(Документи за спроведување на транзитната постапка)

За стока што се става во транзитна постапка се поднесува транзитна декларација.

Како транзитна декларација може да се користи:

- единствен царински документ, согласно Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на царинската декларација и другите исправи во царинската постапка;
- други документи предвидени со Уредбата за случаите и начинот на одобрување на примената на поедноставена постапка во врска со царинските декларации во единствена форма, и примена на поедноставена постапка во врска со други видови декларации или предвидени со Меѓународна Конвенција.

Член 11

(Постапка со транзитна декларација)

Појдовниот царински орган ја заведува добиената транзитна декларација и го утврдува рокот во кој стоката треба да се стави на увид на одредишниот царински орган и на соодветен начин ја обезбедува истоветноста на стоката.

Појдовниот царински орган ги внесува во транзитната декларација соодветните податоци, го задржува листот кој му е наменет, а другите листови му ги предава на царинскиот декларант.

Листот од транзитната декларација заедно со стоката се ставаат на увид на одредишниот царински орган и се постапува согласно одредбите од член 46 од Царинскиот закон.

Одредишниот царински орган за резултатот од спроведената постапка од член 43 став 1 или член 65 став 1 алинеја 3 од Царинскиот закон го известува појдовниот царински орган.

Член 12

(Извозна постапка)

Кога царинскиот орган кој ја спроведува извозната царинска постапка не е во исто време и царински граничен премин, до царинскиот граничен премин се спроведува транзитна постапка согласно одредбите на оваа уредба за секој вид транспорт.

Кога царинскиот орган кој ќе одобри извозна царинска постапка истовремено е и царински граничен премин, не следува транзитна постапка.

Член 13

(Стока која не го напуштила царинското подрачје)

Во случај кога стоката за која е поднесен единствен царински документ за извоз, не го напуштила царинското подрачје на Република Македонија, царинскиот декларант е должен веднаш да поднесе барање за повлекување на царинската декларација согласно одредбите од член 64 од Царинскиот закон.

Царинскиот орган кој ја спровел постапката за извозно царинење ги известува надлежните органи дека единствениот царински документ за извоз е повлечен.

2. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ НАДЗОР ВО ПАТНИОТ ТРАНСПОРТ

Член 14

(Контрола на стоките и на превозните средства)

Сите мерки на царинска контрола кај сите видови превозни средства се спроведуваат на местото на кое тие се стапени на увид освен ако, поради видот на стоката или возилото или поради сомневање дека во возилото е скриена стока, е потребно прегледот да се изврши на друг простор. Во тој случај, царинскиот орган го спроведува возилото до соодветниот простор.

Кај контролата на сите видови возила, возачот е должен да му овозможи на царинскиот орган пристап до сите места во возилото каде се наоѓа или може да се најде стоката.

Кај контролата на автобусите, царинскиот орган има право да побара, персоналот на возилото и сите патници со целокупниот нивен багаж да излезат од возилото. За стоката која не е сопственост ниту на еден од патниците, а се наоѓа на место кое што не им е достапно на патниците без дозвола на персоналот на возилото, одговара персоналот на возилото.

Кај контролата на патничките автомобили, царинскиот орган има право да побара од патниците да излезат од возилото заедно со багажот. За стоката која што не е сопственост ниту на еден од патниците одговара возачот.

Лице, кое ја поминува царинската линија со празно возило е должно, на барање на царинскиот орган, да покаже дека возилото е празно.

Член 15

(Оштетување или уништување на стоката во текот на превозот)

Ако царинската стока биде оштетена или уништена во текот на транзитната постапка, превозникот е должен за тоа да го извести најблискиот царински или полициски орган.

Надлежниот царински или полициски орган е должен да ја утврди фактичката состојба за оштетеноста или уништувањето на стоката и за тоа да направи записник во кој ќе ги наведи причините поради кои дошло до оштетување или уништување на стоката.

Кон записникот можат да се приложат и други докази кои ги потврдуваат наводите во записникот.

Еден примерок од записникот со евентуалните докази заедно со царинскиот документ, веднаш му се доставува на најблискиот царински орган, кој одлучува за понатамошната постапка.

3. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ НАДЗОР ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ТРАНСПОРТ

Член 16

(Почеток и траење на царинскиот надзор)

Железничките превозни средства и стоката превезувана со истите, се под царински надзор веднаш по преминувањето на царинската линија и во случаи кога:

- македонската железница, возот сеуште не го превзела од странската железница;
- пограничните железнички станици и пограничниот царински орган се оддалечени од царинската линија повеќе километри.

Царински обврзник до пограничната железничка станица постојано е Македонската железница, како во однос на железничките превозни средства, така и во однос на стоката што се превезува.

При изнесувањето од царинското подрачје, царинскиот надзор трае до преминот на царинската линија и тогаш кога:

- возот веќе пред тоа го презела странска железница; пограничната железничка станица и пограничниот царински орган се оддалечени од царинската линија повеќе километри.

Во случајот наведен во став 3 на овој член, царински обврзник за доставување на стоката кај пограничниот царински орган е Македонската железница.

Член 17

(Ставање на увид на стоката при внесување и изнесување од царинското подрачје)

Железничките превозни средства и стоките кои се внесуваат во царинското подрачје на Република Македонија или изнесуваат од царинското подрачје на Република Македонија, се ставаат на увид на царинскиот орган кај пограничната железничка станица.

На колосекот од царинската линија до пограничната железничка станица возовите не смеат да се запираат освен во случаите од ставовите 4 и 5 на овој член.

Возот или самото влечно возило кое од соседната држава доаѓа или оди во неа, мора по поминувањето на царинската линија односно пред неа, да застане на првата односно на последната погранична железничка станица.

На пограничната железничка станица и на другите железнички станици на пругата од царинската линија до пограничната железничка станица, заради одвивање на меѓународниот сообраќај, може да застане само воз за превоз на патници, а товарен воз само доколку тоа го бара распоредот (редот, организацијата) на сообраќајот.

Во случај на виша сила, возот или влечното возило смее да застане било каде на пругата меѓу царинската линија и пограничната железничка станица. За тоа, железницата веднаш го известува пограничниот царински орган.

Член 18

(Царински колосеци)

Железничкото превозно средство по правило смее да застане во пограничната железничка станица само на царински колосек.

Царински колосеци може да има повеќе, а нив ги определува пограничната железничка станица во согласност со царинскиот орган.

Царинските колосеци според став 2 на овој член се определуваат и на оние внатрешни железнички станици каде се спроведуваат царински постапки.

Железничката станица е должна благовремено и постојано да го известува царинскиот орган на кој царински колосек ќе ги постави железничките превозни средства.

Железничката станица може да употреби и други колосеци само ако сите царински колосеци се веќе зафатени, во кој случај таа мора да добие усмена согласност од царинскиот орган.

Член 19

(Возен ред на возовите)

Македонските железници се должни, на пограничниот царински орган да му ги достават возните редови на сите возови во меѓународниот сообраќај и на оние редовни возови кои сообраќаат до царинската линија. Тоа се должни да го направат најдоцна седум дена пред почетокот на важењето на новиот возен ред.

При составувањето на возниот ред, Македонските железници се должни претходно да добијат согласност од Царинската Управа.

Член 20

(Пристигање на вонредни возови и влечни возила)

Пограничната железничка станица е должна благовремено да го известува пограничниот царински орган за

- воведување на вонредни возови во меѓународниот промет на патници и на оние редовни патнички возови кои сообраќаат до царинската линија најмалку 74 часа пред пристигнувањето на возот, а во исто време ќе го извести царинскиот орган за времето на формирањето на тие возови;
- секое откажување или доцнење на возовите, за кои е утврден возниот ред според член 19 на оваа уредба или доставено известување од алинеа 1 на овој член, и тоа најдоцна до почетокот на подготовките кои што царинскиот орган ги врши заради контрола на возот (се има предвид оддалеченоста на царинскиот колосек, возењето до приграничната железничка станица, и.т.н.);
- секое зголемување на бројот на вагоните на возовите за меѓународен превоз на патници и тоа најдоцна до почетокот на подготовките кои царинскиот орган ги врши заради контрола на возот (се имаат предвид условите од алинеа 2 од овој член);
- секое пристигнување или заминување на влечните возила преку царинската линија;
- секое пристигнување или заминување на товарните возови.

До започнување на царински дозволена употреба или користење, за стоката ставена на увид на царинскиот орган се применуваат одредбите за привремено чување на стока (член 51 од Царинскиот закон).

3.1. Патнички промет

Член 21

(Известување за пристигнување или заминување на возот)

Пограничната железничка станица е должна усно да го извести царинскиот орган за пристигнување или заминување на воз кој сообраќа во меѓународниот промет. Известувањето мора да ги содржи називот или бројот на возот и ознаката на колосекот на кој ќе застане. Таа е должна тоа да го направи благовремено за да му овозможи на царинскиот орган да започне со спроведувањето на царинската контрола веднаш по запирањето на возот.

Член 22

(Пристап до возот во моментот на царинската контрола)

Во текот на царинската контрола на патнички воз кој пристигнал е дозволен пристап само на овластени службени лица и на работниците на железницата.

Пристапот на други лица е можен само со дозвола на царинскиот орган која истиот ја дава усмено.

За патнички воз кој го напушта царинското подрачје, се применуваат одредбите од став 1 и 2 на овој член и почнуваат да важат веднаш по започнувањето на царинската контрола.

Член 23

(Спроведување на царинска контрола)

Железницата е должна, во случај на спроведување на царинска контрола во текот на патувањето, во возот да обезбеди простор за царинските работници и за евентуално чување на царинската стока. Таа е должна да обезбеди бесплатен превоз на царинските работници и царинската стока за која царинскиот орган сака да обезбеди царински надзор.

Член 24

(Постапка со патничките моторни возила)

Ако патникот кој патува со воз и предаде на железницата за превоз со истиот воз и свое патничко моторно возило, истото, како и багажот кој се наоѓа во возилото, при царинската контрола во возот не е потребно посебно усмено да го декларира.

Железницата е должна на барање на пограничниот царински орган, да го покаже списокот на патничките моторни возила натоварени на возот, кои мора да бидат прописно евидентирани.

Железницата не смее да му дозволи на патникот пристап до моторното возило пред пристигнувањето на растоварната железничка станица, освен во случај на виша сила или во присуство на царинскиот орган.

Патникот ги доставува на увид моторното возило и багажот кој се наоѓа во него кај царинскиот орган на растоварната железничка станица, според одредбите на оваа уредба што се однесуваат на спроведување на надзор во патниот превоз.

Член 25

(Инвентар и потрошна стока во вагоните за спиење/кушетите и во вагон-рестораните)

Се смета дека во вагоните за спиење/кушетите и во вагон рестораните во моментот на преминувањето на границата се наоѓа целокупниот инвентар и потрошна стока потребни за давање на услуги во текот на патувањето.

Одговорниот работник во вагонот на барање на царинскиот орган е должен посебно да му ја стави на увид стоката од став 1 на овој член.

Член 26

(користење на документи)

Како транзитни декларации во транзитната постапка се користат товарен лист ЦИМ, список на вагони и пратки, и признаниците за багаж како железнички образци со податоци за бројот, видот и тежината на багажот и одредишната железничка станица.

Член 27

(Ставање на увид на багажот предаден за превоз)

Царински декларант за багаж предаден за превоз со железница е пограничната железничка станица.

Целниот багаж, кој патникот и го предава на железницата во странство, без оглед на тоа дали патува со истиот воз или не, железницата е должна да го стави на увид на царинскиот орган со железничкиот образец - признаница за багаж.

Ако патникот, при предавањето на багажот, дополнително пополни и писмена изјава со опис на предметите, тоа се смета како писмена изјава дека предметите кои ги предал за превоз претставуваат негов личен багаж. Во тој случај, железницата, при ставањето на увид на багажот кај царинскиот орган, освен признаницата за багаж, ќе ја достави и писмената изјава за багажот.

Ако царинскиот орган со царинската контрола започнал уште во текот на движењето на возот, ставањето на увид на багажот може да го изврши и службеник на железницата од соседната држава.

Царинскиот орган може да побара и заслужен список на вагони и пратки што македонската железница го подготвува на пропишан образец. Ако контролата започне веднаш по пристигањето на возот или уште во текот на движењето, царинскиот орган ќе го користи списокот на соседната држава со податоците на бројот, видот и тежината на багажот, како и за одредишната железничка станица.

Ако царинскиот орган оцени дека преглед на содржината на багажот не е потребен, може багажот веднаш да го пушти во слободен промет. Таа одлука ја наведува во доставените образци наведени во ставови 2 и 3 на овој член.

За стоката што не ја пуштил во слободен промет, пограничниот царински орган ќе дозволи привремено чување или ќе ја пушти по царинска постапка на складирање или во транзитна постапка.

Член 28**(Транзитна постапка за багаж кој се внесува)**

Железницата е должна, заради обезбедување на царински надзор во транзитната постапка, багажот кој е адресиран на други железнички станици, а царинскиот орган не го пуштил во слободен промет, да го стави на увид по писмен пат.

Како ставање на увид кај царинскиот орган по писмен пат се смета предавање на сите документи од член 26 на оваа уредба во вагонот за багаж. Врз основа на одредбите од член 27 на оваа уредба царинскиот орган ќе наведе за кој багаж не е потребна транзитна постапка.

Една копија од списокот на пратките, царинскиот орган задржува кај себе, а сите други железнички документи и ги враќа на железницата.

Член 29**(Завршување на транзитната постапка за багаж кај одредишниот царински орган)**

Одредишната железничка станица е должна на надлежниот царински орган да му ги достави пратките во транзитна постапка заедно со соодветните железнички документи. Царинскиот орган привремено ќе задржи по еден примерок од железничката признаница за багаж или писмента изјава од патникот за предавање на багажот.

Царинскиот орган ќе ја заврши транзитната постапка дури тогаш кога багажот ќе биде пуштен во слободен промет.

Ако царинската постапка се заврши со привремено чување на багажот, елементарна декларација може да поднесе и железничката станица.

Член 30**(Транзитна постапка за изнесување на багаж во странство)**

Транзитната постапка за изнесување на багаж во странство се спроведува со користење на документите според член 26 од оваа уредба.

Член 31**(Предавање на багажот за превоз на железничка станица на која постои царински орган)**

Патникот може да го предаде багажот за превоз на железничка станица на која постои царински орган со цел железничката станица да може да му го стави на увид на царинскиот орган во негово присуство. Притоа, железничката станица ќе поднесе железничка признаница за багаж, а доколку постои, и писмена изјава за багажот.

Царинскиот орган, по извршената контрола, го пушта багажот во транзитна постапка со железничка признаница за багаж, а доколку постои, и со писмена изјава за багажот.

Железничката станица го натоварува багажот од предходниот став на било кој воз за превоз на патници, а дотогаш може да го чува само во просторот за багаж кој е под царински надзор.

Железничката станица не смее да прими багаж од став 1 на овој член во превоз надвор од работното време на царинскиот орган.

Член 32**(Предавање на багажот за превоз на железничка станица каде што нема царински орган)**

Патникот може да го предаде багажот за превоз преку царинската линија на секоја железничка станица до пограничната железничка станица, под услов да патува со истиот воз со кој и неговиот багаж.

Ако патникот го предаде својот багаж за превоз на железничка станица каде нема царински орган, железницата е должна да го предупреди дека мора да биде присутен на пограничната железничка станица за време на царинската контрола на вагонот за превоз на багаж а ако багажот не е затворен, тоа предупредување не е задолжително.

Ако патникот не се однесува според предупредувањето од став 2 на овој член, пограничниот царински орган може, заради преглед, багажот привремено да го задржи.

Член 33

(Завршување на транзитната постапка на пограничната железничка станица)

Ставањето на увид на багажот во транзитна постапка кај царинскиот орган го спроведува пограничната железничка станица за заминување на возови во странство во рамките на работењето и на начин утврден во член 27 од оваа уредба.

Еден примерок од списокот на пратки задржува царинскиот орган, а сите останати приложени железнички документи и ги враќа на железничката станица веднаш или по извршената контрола.

Член 34

(Багаж без документи)

Ако пред започнувањето на царинската контрола се утврди вишок на багаж за кој железницата не поседува соодветни железнички документи, таа може багажот да го стави на увид на царинскиот орган и усно.

Такојот багаж може да се пушти во слободен промет само доколку се јави неговиот сопственик и ако царинскиот орган утврди дека може да му го предаде багажот.

Ако за багажот од став 1 на овој член е позната адресата, а сопственикот не се јавил, до започнувањето на царински дозволена употреба или користење на стоката, ќе се поднесе елементарна декларација за привремено чување, доколку пограничната железничка станица е и одредишна станица (станција на дестинацијата).

Заради транзитна постапка, багажот од став 1 на овој член се заведува во списокот на пратките и се издава соодветен железнички образец.

Член 35

(Привремено чување на багажот)

Железницата е должна, заедно со елементарната декларација за привремено чување на стоката на пограничниот царински орган покрај багажот од став 3 на член 34 од ова уредба, да ги достави и:

- багажот-вишок, за кој недостасува адресата, и багажот кој железницата не го стави на увид, а го открил царинскиот орган при контролата, но вината на железницата е исклучена.

- багажот кој царинскиот орган не го пуштил во некоја царинска постапка, затоа што сопственикот сеуште не се јавил да го подигне а е адресиран на пограничната железничка станица.

Багажот од став 1 на овој член привремено се чува во, за таа цел определени простории на пограничната железничка станица.

Член 36

(Постапка со експресните пратки)

Сите дејствија што ги спроведуваат железницата и царинскиот орган заради царински надзор на експресните пратки можат да започнат и да завршат само на железничките станици на кои се наоѓа царински орган.

Царинската контрола на експресните пратки во вагонот, нивното ставање на увид и царинската постапка е иста како и при праќањето на багаж. Наместо железничка признаница за багаж или писмена изјава за багажот, во постапката со експресни пратки се користи железнички транспортен документ. Списокот на пратките е ист како и за багажот, затоа што во него се заведуваат двата вида пратки.

Пуштањето во друга царинска постапка, освен во транзитна се врши според прописите кои важат за денковни пратки во стоковниот промет.

За привремено чување на експресни пратки со елементарна декларација се користат истите простории како и за багажот.

3.2. Стоков промет

Член 37

(Известување за пристигнување и контрола на товарниот воз)

Пограничната железничка станица е должна благовремено усмено да го извести царинскиот орган дека во станицата пристигнува товарен воз од странство, назначувајќи го бројот на колосекот и евентуални други елементи, како што се:

- само празни вагони;
- добиток со придружно лице;
- воз во комбиниран транспорт.

Ако царинскиот орган утврди при пристигнување на воз од странство некои нерегуларности, како на пример оштетени пломби, или ако утврди дека пломби воопшто и нема, може да изврши преглед на вагонот на за таа цел определен колосек.

Ако железничката станица сака да изврши предходен преглед на стоката во вагонот од причини наведени во претходниот став на овој член, тоа може да го направи само во присуство на царински орган.

Железничката станица ќе ги стави вагоните на увид писмено и тоа така што ќе го достави списокот на вагоните и железничките превозни документи (во натамошниот текст: товарни листови).

Ако царинскиот орган на примателот му дозволи чување на стоката надвор од местото каде што се наоѓаат одредишната железничка станица, царинскиот орган е должен на секој товарен лист да даде одобрение дека железницата може вагонот да го отпреми во местото каде е дозволено чување.

По евидентирањето на списокот на вагоните, царинскиот орган, во товарните листови го запишува бројот и датумот на регистрацијата на списокот, ги заверува со потпис и печат и ги враќа на железницата со еден примерок од списокот на вагоните.

Член 38

(Денкови пратки)

Стоката од различни испорачатели или различни приматели, која се превезува во еден вагон врз основа на еден товарен лист (збирен вагон), во списокот на вагоните се смета и заведува како една вагонска пратка. Кон списокот на вагоните мора да биде приложен списокот на стоката, товарен документ - лист од странската железница или нов железнички образец, кој го составува пограничната железничка станица.

Член 39

(Споени возови и позови во комбиниран транспорт)

Ако со возот се превезуваат вагонски пратки, а товарот претставува истородна стока, или превозни средства од ист или друг вид транспорт, кои дел од својот пат го минуваат така што се натоварени на вагони, железничката станица ќе состави список на вагоните

како за другите вагонски пратки, а кон списокот ќе го достави заедничкиот товарен лист и списокот на одделните вагони или списокот на натоварените превозни средства со кои оди товарниот лист. Натоварените превозни средства можат да се растоваруваат односно утоваруваат само на железничката станица каде се наоѓа царинската утоварна-растоварна платформа, каде започнува односно каде се заклучува царинскиот надзор, согласно општите одредби на оваа уредба.

Член 40

(Спроведување на нетранзитни царински постапки)

При пријавувањето на стоки за увозна царинска постапка царинскиот орган, ќе го задржи листот 3 од товарниот лист и привремено ќе го чува. Кон листот 3 мора да биде приложен список или товарен документ, а ако се работи за пратка од член 38 и 39 од оваа уредба, другите листови ќе ги врати.

Задржаниот лист 3 царинскиот орган ќе го врати кога ќе започне една од царинските постапки односно кога стоката ќе биде пуштена во слободен промет.

Царински декларант за нетранзитни царински постапки е примателот или овластено лице од него.

Подносител на елементарната декларација може да биде, освен лицата од претходниот став, и железничката станица.

Вагонот, кој е адресиран на било која железничка станица, а се утврди дека мора да биде вратен во странство, се смета дека е адресиран на пограничната железничка станица. Постапката за враќање на вагонот во странство е утврдена во член 37 од оваа уредба, како и во став 1 и 2 на овој член.

Член 41

(Железнички товарен прибор, делови за поправка на вагоните)

Вагоните кои се натоварени само со железнички товарен прибор (простирки, јажиња, подложни даски-дрво, палети и сл.) или со резервни делови за поправка на странски превозни средства (осовини за тркала и сл.) се сметаат како полни.

Стоката од став 1 на овој член ја пушта во постапка на привремен увоз пограничниот царински орган, кој дава дозвола во вид на забелешка на товарниот лист.

Царински обврзник кај постапката на привремен увоз е железницата, која заменетите делови или приборот од став 1 на овој член е должна да ги врати во странство.

Член 42

(Контејнери)

Вагоните со натоварени полни контејнери се сметат како полни вагони.

Контејнерите кои се во сопственост на железницата се сметаат како друг железнички товарен прибор.

Ако стоката се превезува со железница во контејнер кој не е сопственост на железницата, царинскиот орган истите забелешки, како што ги внесува во товарниот лист (кога тоа е така пропишано), ги внесува и во доставениот превземен лист (доставница) за контејнери или само во посебен товарен лист за контејнери.

Член 43

(Ставање на увид на излезен товарен воз)

Железницата, ќе го стави на увид товарниот воз кој заминува во странство на царинскиот орган на пограничната железничка станица веднаш по формирањето на композицијата и откако ќе бидат подготвени сите железнички документи.

Ставањето на увид се врши усмено или писмено.

Железницата го доставува возот на увид усмено кога во композицијата се наоѓаат само празни вагони.

Ако во композицијата има и само еден вагон со царинска стока, железницата го доставува на увид писмено, со список на вагоните. Кон тој список ќе ги достави и железничките товарни листови.

Член 44

(Работи кои се вршат кај возот ставен на увид и негово евидентирање)

За работите кои се вршат на воз ставен на увид а кој заминува во странство важат одредбите од член 37 на оваа уредба.

Царинскиот орган е должен веднаш да ја извести железницата дека ја извршил царинската контрола. По завршувањето на царинската контрола, железницата не смее да ја менува композицијата на возот или да растоварува или утоварува стока, освен ако царинскиот орган се согласи со тоа и ако ги промени податоците во доставените документи согласно прописите кои важат за промена на податоците во веќе примените царински декларации.

Член 45

(Започнување на транзитна постапка заради увоз и превоз преку царинското подрачје)

Царински декларант за транзитната постапка е железничката станица.

Како транзитна постапка се смета ставање на увид на вагони со царинска стока на начин утврден во член 37 од оваа уредба. Во транзитна постапка се пуштаат сите натоварени вагони кои се адресирани на друга железничка станица на царинското подрачје или во странство.

Член 46

(Користење на документи)

Документите кои се применуваат во транзитната постапка се документите кои се предвидени во член 26 од оваа уредба.

Член 47

(Ставање на увид на вагонот на одредишната железничка станица)

Одредишната железничка станица, на неа упатените (адресирани) вагони со царинска стока на царинскиот орган му ги става на увид така што му го предава списокот и товарните листови (ЦИМ)

Член 48

(Завршување на транзитната постапка на одредишната железничка станица)

Царинската транзитна постапка кај одредишниот царински орган завршува кога царинскиот декларант ќе ја стави на увид стоката во нова царинска постапка односно кога стоката ќе го напушти царинското подрачје.

Член 49

(Завршување на транзитната постапка на одредишната-приемната железничка станица)

Завршувањето на транзитната постапка на одредишната-приемната железничка станица внатре во царинското подрачје се врши на начин утврден во член 47 и 48 на оваа уредба.

Одредишната-приемната железничка станица се смета како внатрешна железничка станица и тогаш кога се наоѓа на границата

Член 50

(Завршување на транзитната постапка заради извоз во странство)

Завршување на транзитната постапка се врши на начин утврден во член 33 од оваа уредба.

Член 51

(Промена на патот во транзитната постапка)

Ако железницата, заради пречки при превозот или врз основа на барање на испраќачот односно на неговиот ополномоштеник, изврши промена на патот, може вагонот да му го стави на увид на царинскиот орган на железничката станица која е најблиска до новата приемна-одредишна железничка станица.

Повторната експедиција (реекспедиција) не се смета како промена на патот во моментот на транзитот, туку како нова транзитна постапка.

4. СПРОВЕДУВАЊЕ ЦАРИНСКИ НАДЗОР ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ**Член 52**

(Известување за редот на летање)

Воздухопловите на кои им е дозволено да летаат преку царинското подрачје, можат да летаат низ воздушните коридори кои се определени за меѓународен воздушен сообраќај, да слетуваат на воздухопловните пристаништа кои се отворени за меѓународен воздушен сообраќај и од нив да полетуваат.

Компаниите кои вршат јавен превоз во воздушниот сообраќај и застапниците на странски воздухопловни компании се должни на царинскиот орган на воздухопловните пристаништа отворени за меѓународен воздушен сообраќај да им го достават редот на летање на воздухопловите во редовниот сообраќај, најдоцна седум дена пред почетокот на неговотовање.

Компаниите од став 2 на овој член се должни благовремено да го известат царинскиот орган за:

- сите промени на редовниот ред на летањето на воздухопловите;
- специјални летови на воздухоплови, со назначување на часот на нивното доаѓање од странство или заминување во странство;
- секое задоцнување на слетувањето, односно полетувањето подолго од половина час.

Ако се во прашање специјални летови на воздухоплови на странски компании кои немаат свое застапништво во Република Македонија и на летови на странски и домашни воздухоплови во приватна сопственост, органот што издава одобрение е должен да достави до царинарницата еден примерок од издаденото одобрение.

Известувањето од став 4 на овој член по правило е во пишана форма, но може да биде и во електронски вид, ако е така договорено со царинскиот орган.

За летови кои би се извршиле надвор од официјалното време кога меѓународното воздухопловно пристаниште е отворено за меѓународен промет, органот кој ќе издаде дозвола за таков лет, по претходна телефонска или писмена согласност на царинскиот орган од соодветното воздухопловно пристаниште, е должен на царинскиот орган да му достави еден примерок од издадената дозвола.

Член 53

(Простори под царински надзор)

Делот од воздухопловното пристаниште што е определен за меѓународен воздушен сообраќај се наоѓа под царински надзор. Делот од воздухопловното пристаниште, кој што

се наоѓа под царински надзор се состои од царинска платформа, чекални за патниците во меѓународниот воздушен сообраќај, заедно со локалите, продавниците и другите простории поврзани со чекалната (во понатамошниот текст: меѓународен простор), простор за сортирање на патничкиот багаж и простор за преглед на багажот кој што патниците го носат со себе (во понатамошниот текст: меѓународен простор).

Делот од воздухопловното пристаниште наведен од став 1 на овој член го определува Царинската управа со согласност на Министерството за внатрешни работи и Министерството за сообраќај и врски (надлежно за безбедност во цивилниот воздушен сообраќај) и ги утврдуваат местата за контрола на влез - излез во и од меѓународниот простор за патниците, екипажот и вработените во меѓународниот простор и движењето на стоките во меѓународниот простор.

Член 54

(Известување за поставување на воздухопловот)

Воздухопловното пристаниште е должно благовремено да го извести царинскиот орган на кој дел од платформата ќе биде поставен воздухопловот, кој врши промет со странство.

Изветувањето може да биде и во електронски вид доколку е така договорено со царинскиот орган.

Член 55

(Непосреден царински надзор врз воздухопловите)

Воздухопловите, екипажот на воздухопловите, патниците и патничкиот багаж и стоките, освен воздухопловите од член 42 став 4 од Царинскиот закон, подлежат на царински надзор и тоа при доаѓањето од моментот на преминувањето на царинската линија, а при заминувањето до моментот на преминувањето на царинската линија.

Непосредниот царински надзор врз воздухопловите на царинската платформа започнува веднаш по слетувањето, односно половина час пред полетувањето.

Воздухопловот, кој се упатува во странство, мора да биде поставен на царинска платформа најдоцна половина час пред полетувањето и до моментот на преминувањето на царинската линија е под царински надзор.

Член 56

(Царински надзор на меѓународниот простор)

Во меѓународниот простор влегувањето и излегувањето на патниците, односно, внесувањето и изнесувањето на стоката се врш. под царински надзор.

Сите влезови - премини од и во меѓународниот простор мора да бидат затворени, доколку на истите не е присутен царински службеник.

Освен патниците и членовите на екипажот на воздухопловот, кој лета во странство, односно е во транзит низ царинското подрачје, во меѓународниот простор можат да влегуваат само царинските службеници, службениците на органот за внатрешни работи, работниците на надлежните инспекциски и здравствени органи, работниците на Министерството за сообраќај и врски надлежни за безбедност на цивилниот воздушен сообраќај и други лица кои работат во меѓународниот простор (персоналот на воздухопловното пристаниште, локалите и службите, како и превозниците). Сите наведени лица можат да влегуваат и излегуваат од меѓународниот простор само на влезовите кои се под надзор на работниците на органите за внатрешни работи и на царинските службеници.

По исклучок од став 3 на овој член, во и на просторите под царински надзор можат да се движат и други лица кои имаат дозвола од органот за внатрешни работи и царинскиот орган.

Претставниците на воздухопловот и сопствениците на стоките, како и сите други лица што работат или доаѓаат на воздухопловното пристаниште што е определено за

меѓународен воздушен сообраќај, подлежат на царински надзор како лица кои ја преминуваат царинската линија.

Ако на воздухопловното пристаниште се дочекуваат односно испраќаат македонски или странски државници, членови на делегации и други лица на службен престој во странство односно во Македонија, без оглед на претходните ставови од овој член, во согласност со царинскиот орган и во склад со протоколот, во меѓународниот простор можат да влезат и други лица (придружба, обезбедување, претставници на медиумите, преведувачи).

За претседателот на Република Македонија, претседателот на Владата, претседателот на Парламентот, министерот за надворешни работи и нивните странски гости, царинската постапка може да се спроведе на царинската платформа. За таа постапка, директорот на Царинската управа, во согласност со Министерството за надворешни работи, Министерството за сообраќај и врски и протоколот на Република Македонија, донесува посебно упатство.

Излезот од меѓународниот простор на воздухопловното пристаниште за меѓународен воздушен сообраќај треба да има најмалку два приода.

Еден приод (зелен појас) е за патниците со стока која не треба да му се стави на увид на царинскиот орган, а другиот приод (црвен појас) е за патниците кои се должни стоката да му ја стават на увид на царинскиот орган.

По исклучок на став 9 од овој член царинскиот орган може повремено да врши контрола во зелениот појас.

4.1 Стоковен промет на воздухопловното пристаниште

Член 57

(Мерки за преглед на воздухопловите)

Царинскиот преглед може да почне веднаш по поставувањето на воздухопловот на царинската платформа.

Во текот на царинскиот преглед, без дозвола на царинскиот орган никој не може да се приближи до воздухопловот.

Во случај на вонредни безбедносни мерки постапката се спроведува по престанокот на опасноста.

Прегледот на багажот на патниците и членовите на екипажот по правило се врши во посебна просторија.

Член 58

(Стоковен манифест)

Водачот на воздухопловот што доаѓа од странство, односно лице овластено за тоа е должно за стоките што ги превезува да му поднесе на царинскиот орган манифест, односно извод од манифестот што воздухопловот ќе слета на воздухопловното пристаниште.

На барање на царинскиот орган водачот на воздухопловот, односно за тоа овластено лице е должно да ги покаже сите документи за стоката која ја превезува.

Во стоковниот манифест (во понатамошниот текст: манифест), врз основа на транспортните документи, се внесуваат податоци за стоката која се превезува.

За исправноста на манифестот е одговорен водачот на воздухопловот односно лицето кое му го доставува манифестот на царинскиот орган.

Манифестот содржи: податоци за воздухопловот, за воздухопловното пристаниште и државата во која е регистриран воздухопловот, за местото на товарење и истоварање на стоката, бројот на превозните исправи, како и податоците за товарот што го пренесува воздухопловот.

Податоците за личниот багаж што патниците со себе ги носат не се запишува во манифестот.

Манифестот мора да ги содржи податоците кои се предвидени со меѓународната спогодба ИКАО, но најмалку следните:

1. назив на воздушниот превозник
2. регистрација на воздухопловот
3. број и датум на летот
4. воздухопно пристаниште за утовар и истовар на стоката,
5. список на стоканите пратки со следните податоци:
 - броеви на транспортните документи (товарен лист);
 - вкупен број на пакети од секоја пратка
 - вид на стоката
 - бруто тежина на секоја пратка, заокружена на 1 кг
 - краен приемено-одредно воздухопно пристаниште на секоја пратка.

Член 59

(Одбивање на манифестот)

Ако манифестот е непотполн или неправилно пополнет, царинскиот орган ќе го врати со наведување на недостатоците односно неправилностите и ќе определи рок во кој тие треба да се отстранат.

Ако на царинскиот орган манифестот и другите пропишани документи не му се достават во определениот рок, царинскиот орган може да нареди стоката да се растовари и да се чува под царински надзор на сметка и под одговорност на капетанот на воздухопловот.

За воздухоплов што доаѓа од странство се признава странски манифест ако е преведен на македонски јазик или ако е составен на англиски, германски, руски, француски или шпански јазик.

Манифест не мора да имаат:

1. домашни и странски воени воздухоплови;
2. спортски воздухоплови, ако се користат за спортски цели;
3. воздухоплови, кои служат за лични потреби на нивните сопственици.

Член 60

(Преглед на воздухопловот)

Прегледот на воздухопловот опфаќа:

- споредба на манифестот со состојбата на стоката по количество и обележја на колетите;
- преглед на внатрешноста на делот за патници;
- преглед на санитарните простории, како и на просториите за чување и подготвување на храна и пијалаци;
- преглед на стоката за продажба за време на летот;
- преглед на просторот за багаж.

Член 61

(Претрес на воздухопловот)

Ако постои сомневање дека во воздухопловот е скриена стока, царинскиот орган може да изврши претрес на воздухопловот.

Претресот на воздухопловот се врши во присуство на водачот на воздухопловот односно лицето кое тој ќе го опласти.

По извршениот преглед, царинскиот орган составува записник во кого го наведува резултатот на прегледот, а освен тоа и името и презимето на лицето одговорно за преглед на претресот. Записникот го потпишуваат сите лица кои присуствувале на прегледот.

Ако при царинскиот преглед на воздухопловот треба да се смислат одделни прицарствени предмети, па по симнувањето на делотите не се утврди дека постои кривично дело или царински прекршок, трошоците за симнување и поставување на таквите делови паѓаат на товар на буџетот на Република Македонија.

Член 62

(Истоварување на стоките)

Истовар на стоките од воздухопловот се врши во присуство на превозникот или на лице кое е овластено од превозникот да ги претеме и превезе стоките до местото за сместување на стоките што ќе го одреди царинскиот орган. Царинскиот службеник ја утврдува состојбата на пакувањето на колетите и ги сраѓнува податоците за бројот и за ознаките на колетите на стоките со податоците во манифестот.

Ако утврди дека состојбата на стоките одговара на податоците од манифестот, царинскиот службеник тоа го потврдува на два примерока на манифестот, од кој еден примерок остапува кај водачот на воздухопловот, односно лицето кое тој ќе го овласти, а другиот примерок се приложува кон елементарната декларација.

Ако при истоварувањето на стоките од воздухопловот се утврди дека податоците од манифестот не се сложуваат со состојбата на колетите, царинскиот службеник за тоа составува забелешка на манифестот, а лицето кое ја превзело стоката составува записник кој го потпишуваат превозникот и царинскиот службеник.

Товарот се прозерира односно споредува со податоците од манифестот или изводот од манифестот и податоците од товарните листови и стоката по колетите и непосредно пред нејзиното сместување во царински склад.

Овластеното лице од превозникот ја пријавува стоката на царинскиот орган врз основа на веќе утврдените податоци од манифестот или изводот од манифестот односно товарните листови, со елементарна декларација.

Ако од воздухопловот се истоваруваат стоки кои ќе транзитираат односно ќе се натовараат во друг воздухоплов за натамошен превоз, превозникот односно претпријатието што ги превзело стоките од превозникот не е должно да поднесе елементарна декларација, под услов претоварот да се изврши во рок од дванаесет часа. Во тој случај, во пристигувачкиот и заминувачкиот стокосен манифест се назначува вреќата. За стоките за кои не е поднесена елементарна декларација одговара превозникот, односно претпријатието што ги превзело стоките од превозникот.

Стоките, што ќе се задржат подолго од дванаесет часа, мораат веднаш да бидат пријавени на царинскиот орган.

Член 63

(Извезување на стоката)

Воздухоплов кој заминува во странство мора да пренесува манифест, што водачот на воздухопловот или лице кое тој ќе го овласти, ќе му го предаде на царинскиот орган половина час пред полетувањето на воздухопловот.

Ако царинскиот орган, при споредба на состојбата на стоката со податоците од манифестот односно изводот од манифестот, не утврди неправилности, манифестот односно изводот од манифестот ќе го потврди. Лицето кој ја задржи, а другите ќе му го врати на водачот на воздухопловот и овластено лице од него. Манифестот може да се достави и во електронска форма до царинскиот орган.

Ако царинскиот службеник утврди дека состојбата на стоките не одговара на податоците од манифестот и сепак испрати стоката, царинскиот службеник

составува записник за утврдените неправилности и става забелешка врз манифестот и исправите.

На барање на царинскиот орган, капетанот на воздухопловот, односно лице, кое за тоа е овластено од превозникот или негов застапник, мора да ги покаже и сите други документи за стоката која ја пренесува.

Ако целата стока од манифестот не е утоварена, превозникот е должен пред полетувањето за тоа да го извести царинскиот орган.

Во овој случај царинскиот орган не потврдува излез на стоката се додека преостанатото количество не се натовари и не се испрати во странство.

Претпријатието што ги презема стоките ги евидентира поватоците за ненатоварените стоки во посебен контролник. Контролникот се раздолжува со бројот и датумот на исправата со која стоките дополнително се натоварени во воздухопловот.

Член 64

(Транзит на стоката преку друго воздухопловно пристаниште)

Ако стоките во транзит преку царинското подрачје на Република Македонија се упатуваат на друго воздухопловно пристаниште во Република Македонија заради натпоштни упатувања во странство, царинскиот надзор се спроведува врз основа на посебен стокосен манифест за царински стоки, на кои видно е назначено дека се во прашање стоки во транзит.

Контролникот на извозните и провозните стоки се раздолжува со заминувачкиот манифест врз основа на кој стоките се упатуваат во странство.

Ако стоките се упатуваат во воздухопловот до друг царински орган заради царинење, превозникот го поднесува до царинарницата посебниот стокосен манифест за царински стоки во осум примероци.

Царинскиот орган ги заверува сите примероци од манифестот од кои еден примерок задржува, а другите седум му ги враќа на превозникот, од кои превозникот задржува два примерока, еден примерок му предава на држателот на складот, а останатите четири примероци ја пратат стоката.

Манифестот царинарницата го заверува во контролникот на посебниот стокосен манифест и определува рок за предавање на стоките.

Одредишниот царински орган ги заверува сите четири примероци, од кои два примерока му враќа на превозникот, еден примерок доставува до отпремниот царински орган како потврда за приемот на стоките, и еден примерок задржува за себе.

По исклучок ако превозникот овласти друго претпријатие да врши прием и испраќање на стоките, посебен стокосен манифест се поднесува во 10 примероци. Превозникот и тоа претпријатие по приемот и испраќање на стоките потврдуваат на манифестот со потпис на одговорниот службеник дека ги превзеле стоките.

Член 65

(Слетување надвор од воздухопловно пристаниште)

Ако воздухопловот поради виша сила мора да слета надвор од воздухопловно пристаниште кое е отворено за меѓународен сообраќај, водачот на воздухопловот е должен за тоа да го извести најблискиот орган за внатрешни работи, кој ги става под надзор воздухопловот, багажот и за тоа веднаш го известува најблискиот царински орган.

Член 66

(Испраќање на товарот)

Од воздухопловот кој обавува меѓународен сообраќај, во текот на летот е забрането да се испраќа стока без претходна дозвола од најблискиот царински орган.

Без оглед на претходниот став водачот на воздухопловот за време на летот може да нареди товарот да се исфрли, доколку тоа е нужно заради безбедност на воздухопловот. Кога воздухопловот ќе се спушти на првото воздухопловно пристаниште водачот на воздухопловот е должен веднаш да го извести царинскиот орган и точно да му назначи каде го исфрлил товарот.

4.2. Промет на патници во воздушниот сообраќај

Член 67

(Преглед по пристигнување од странство)

При влегувањето во Република Македонија патниците и стоките што ги носат со себе, како и нивниот багаж подлежат на царинска контрола кога го напуштаат делот од воздухопловното пристаниште определено за меѓународен воздушен сообраќај.

Член 68

(Преглед на воздухоплов кој полетува за странство)

Царинскиот преглед на воздухопловот, кој полетува за странство се врши по контролата која ќе ја извршат работниците од другите органи.

Прегледот на багажот се врши пред предавањето на багажот на аеродромското претпријатие.

Царинскиот орган на воздухопловното пристаниште од кој воздухопловот полетува за странство, прво може да изврши преглед на стоките што ги носат со себе членовите на екипажот и патниците и на нивниот багаж, а потоа да го прегледа и воздухопловот.

Царинскиот орган ќе ја провери исправноста на царинските ознаки во просториите во кои се наоѓа стоката за продажба во текот на летот и ќе ја спореди со состојбата на стоката во спецификацијата.

По завршувањето на царинскиот преглед пред полетување пристапот до воздухопловот е можен само со дозвола на царинскиот орган.

Ако при царинскиот преглед на воздухопловот не бидат утврдени пропусти односно неправилности, царинскиот орган ќе даде согласност за полетување на воздухопловот.

Член 69

(Транзитни линии)

Како транзитна линија се сметаат летови на воздухоплови преку царинското подрачје при кои воздухопловите слетуваат на меѓународни воздухопловни пристаништа на царинско подрачје согласно редот на летање или мораат да слетаат заради дефект, гориво, атмосферски услови.

Царинскиот преглед на предметите што со себе ги носат членовите на екипажот и патниците, како и нивниот багаж на транзитните линии по правило не се врши доколку патниците и екипажот не го напуштаат воздухопловот или доколку се задржат само во меѓународниот простор.

Член 70

(Екипаж)

Екипажот на воздухопловот во меѓународниот сообраќај има предност при царински преглед.

Царинскиот орган може да одреди, царинскиот преглед на стоките и багажот кој со себе го носат членовите на екипажот да се изврши на посебно место, ако за тоа на воздухопловното пристаниште има можност.

Член 71 (Посебни случаи)

Одредбите и мерките на царински надзор над стоките, кои патниците ги носат со себе, и над нивниот багаж како и на товарот соодветно се применуваат на домашните и странските воени воздухоплови, и другите воздухоплови кои се изземени од царинскиот надзор доколку тие превезуваат стока и патници од странство, или за странство.

Под царински надзор не подлежат воздухопловите, патниците и стоките ако воздухопловот доаѓа од домашно воздушно пристаниште односно тоа е лет на домашна линија.

По давањето на дозвола на воздухопловот да слета на меѓународно воздушно пристаниште како лет во домашна линија, органот што ја издал дозволата е должен да го известат царинскиот орган, а полицијата и обезбедувањето на воздухопловното пристаниште се должни да обезбедат патниците и стоките во домашниот сообраќај да не дојдат во контакт со патниците и стоките од меѓународниот сообраќај.

Истата постапка се применува доколку од меѓународното воздушно пристаниште полетува воздухоплов со патници и стоки, кој сообраќа во домашен сообраќај, односно ќе слета на домашно воздушно пристаниште.

4.3. Багаж кој не пристигнал со патниците

Член 72 (Постапка со багаж кој не пристигнал со патниците)

Багажот што во меѓународниот воздушен сообраќај не пристигнал со патниците (изгубен багаж) превозникот е должен да го пријави на царинскиот орган веднаш по слетувањето на воздухопловот со кој багажот пристигнал.

Ако превозникот нема свое претставништво во Република Македонија, аеродромското претпријатие е должно да му го пријави со посебен манифест на царинскиот орган багажот што во меѓународниот воздушен сообраќај не пристигнал со патниците.

Со рачниот багаж најден во воздухопловот и со багажот пронајден во салата пред царинската контрола се постапува исто како со багажот што не пристигнал со патниците.

Член 73 (Преглед на багажот кој не пристигнал со патниците)

Прегледот на багажот кој не пристигнал со патниците се врши комисијски.

Комисијата за преглед е составена од еден царински службеник и најмалку еден претставник на превозникот или од него овластено лице.

Доколку стоките не подлежат на наплата на царина и увозни давачки багажот се става на располагање на аеродромското овластено лице за понатамошна достава, а во посебниот манифест царинскиот службеник става забелешка, заверка со потпис, печат и факсимил и датум.

Член 74 (Чување на багажот кој не пристигнал со патниците)

Багажот кој не пристигнал со патниците, а содржи стока која подлежи на плаќање на давачки, се чува во посебен простор на службата за изгубен багаж.

Посебниот простор на службата за изгубен багаж се отвара согласно прописите кои важат за привремено чување на стоките, а истиот е должно да го обезбеди претпријатието за аеродромски услуги.

Багажот може да остане во просторот на службата за изгубен багаж најмногу шест месеци, сметано од денот на пристигнувањето. По истекот на рокот, потребно е багажот да се врати во странство или да му се отстапи на царинскиот орган на слободно располагање.

Податоците за багажот, кој се чува во просторот на службата за изгубен багаж се евидентираат во контролникот за пристигнатиот багаж, кој пристигнал одвоено од сопственикот.

Ако багажот се сместува во посебен склад, прегледот го врши комисија од три члена, од кои еден член е претставник на царинскиот орган, а два члена се претставници на превозникот, односно овластено лице од службата за потрага.

Комисијата од став 5 на овој член го запишува својот наод во записникот, што го составува во четири примероци. Еден примерок од записникот задржува царинскиот орган, а другите примероци му ги предава на превозникот односно овластено лице од службата за потрага.

Член 75

(Упатување на багажот кој не пристигнал со патникот, до друга царинарница или враќање во странство)

Ако багажот се упатува до друг царински орган заради царинење и врачување на сопственикот, превозникот му поднесува на царинскиот орган посебен манифест за патничкиот багаж што пристигнал одвоено од сопственикот, во најмалку девет примероци.

Царинскиот орган ги заверува сите примероци на манифестот, еден примерок задржува, а другите примероци му ги предава на превозникот од кои превозникот задржува еден примерок. Ако во испраќањето на багажот учествува и друго претпријатие, тоа претпријатие потврдува на манифестот дека багажот со манифестот го примил од превозникот заради натамошно испраќање и еден примерок од манифестот задржува.

При упатувањето на багажот до друг царински орган, на багажот мора да се стави царинска пломба, а на манифестот да се означи бројот на ставената царинска пломба.

Превозникот му ги предава на одредишниот царински орган багажот и преостанатите примероци од манифестот. Одредишниот царински орган ги заверува сите примероци од манифестот од кои еден примерок задржува, еден и доставува до појдовниот царински орган како потврда за приемот на багажот, а другите примероци му ги враќа на превозникот.

Ако багажот на патот од појдовниот царински орган до одредишниот царински орган поради виша сила е напълно уништен, овластеното лице составува записник за увидот во два примерока, од кои еден примерок му доставува на појдовниот царински орган, а вториот примерок на одредишниот царински орган.

Доколку сопственикот на багажот е патник што не може да присуствува на прегледот и царинењето на багажот, превозникот и поднесува на царинарницата писмена изјава од патникот.

Ако превозникот бара багажот да се врати во странство, царинскиот орган спроведува мерки на царински надзор како при редовното испраќање на багажот на патниците што заминуваат во странство.

Ако багажот што не пристигнал со патниците се царини, царинскиот орган постапува според прописите за постапка со стоките што патниците ги носат со себе.

Начинот на работа, на поднесување на посебниот стоквен манифест, преглед на багажот, сместување на багажот, работата на службата на потрага, водењето на евиденцијата (рачни или електронски контролници) се регулираат поблиску со посебен договор меѓу Царинската Управа и авиокомпанијата или воздухопловното пристаниште ако тоа е овластено од авиокомпаниите односно превозникот.

4.4. Резервни делови за воздухоплови

Член 76

(Пуштање на резервните делови во слободен промет)

Ако воздушниот превозник добие дозвола за поедноставена постапка при декларирање на резервните делови за нивно пуштање во слободен промет, согласно член 72 од Царинскиот закон, царинскиот орган може да ја пушти стоката во слободен промет врз основа на товарниот лист или на друг документ од кој јасно се распознаваат резервните делови на воздухопловите.

Член 77

(Позајмување на резервни делови)

Водачот на воздухопловот може на странско воздухопловно пристаниште да позајми дел за замена или резервен дел на воздухопловот. Под исти услови водачот на странски воздухоплов може на домашно воздухопловно пристаниште да позајми дел за замена или резервен дел.

Домашното претпријатие кое врши меѓународен јавен воздушен промет, може од странски претпријатија за воздушен промет да позајмува или ним да им позајмува резервни делови или делови за замена.

Домашното претпријатие кое врши меѓународен јавен воздушен промет, може со свои делови за замена и резервни делови за воздухоплови да ги снабдува своите воздухоплови во странство.

Член 78

(Позајмување на делови за воздухоплови)

При позајмување на делови за воздухоплови, водачот на воздухопловот или овластеното лице мора кај царинскиот орган да достави известување за позајмените делови, известувањето мора да носи реден број и да биде во согласност со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на царинската декларација и другите исправи во царинската постапка. Царинскиот орган ќе го потврди известувањето, задржува еден примерок, а другиот ќе го приложи кон извозниот манифест или со него ќе ја подигне стоката од складот.

Позајмениот или дадениот на заем дел мора да биде вратен најдоцна за триесет дена. Со враќањето на делот, известувањето се раздолжува.

4.5. Куирски брзи пратки

Член 79

(Куирски брзи пратки)

За царинската стока која има статус на брза пошта, царинскиот орган на воздухопловното пристаниште применува поедноставена постапка.

Овластеното лице за брза пошта може за потребите за складирање и манипулација со пратките да користи посебен простор.

Овластеното лице за брза пошта може да настапува во име на адресантот како царински обврзник.

Начинот на работа и водењето на евиденцијата (рачни или електронски контролници) поблиску се пропишани во одобрението за поедноставена постапка која Царинската Управа го издава на брзите пошти.

5. ЦАРИНСКА НАДЗОР ВО СООБРАЌАЈОТ ПО ВОДЕН ПАТ**Член 80****(Известување за доаѓањето на пловните објекти)**

Субјектите кои вршат внатрешната пловидба должни се царинскиот орган да го известат за пловидбениот ред на пловните објекти кои сообраќаат со странство, најмалку седум дена пред почетокот на стапување во сила на истиот.

Субјектите кои вршат внатрешната пловидба се должни доколку е тоа можно по зависност од должината на патувањето, најмалку два дена пред доаѓањето на пловниот објект од слободната пловидба од странство, а најдоцна на денот на испловувањето од последното пристаниште, да го известат царинскиот орган за денот и часот на доаѓањето на пловниот објект како и секое задолжување на пријавениот пловен објект, кое е подолго од шест часови.

При доаѓањето на пловните објекти од слободна пловидба, субјектите кои вршат внатрешна пловидба, мораат да го известат царинскиот орган најмалку еден час пред доаѓањето на пловниот објект во пристаништето.

Член 81**(Пристап до пловните објекти)**

Пристап до пловниот објект пред неговото пристанување до царинскиот гат или до дел од брегот, определен за пристанување, на претставникот на пловниот објект, на сопственикот на товарот и на други лица, дозволено им е во согласност и во придружба на царинскиот орган или под други мерки на царински надзор, како и по претходно одобрение добиено од Министерството за сообраќај и врски на Република Македонија - Капетанија на пристаништата - Охрид и органот за внатрешни работи.

Меѓутоа, кога пловниот објект е во пристаништето, овластените претставници на пловниот објект и сопственикот на товарот можат слободно да доаѓаат на пловниот објект.

Заповедникот на пловниот објект е должен да му овозможи на царинскиот службеник пристап до пловниот објект и враќање од него.

Член 82**(Започнување на постапка за царински надзор)**

Царинскиот надзор на пловните објекти кои доаѓаат од странство започнува веднаш по пристигнувањето во царинскиот гат.

Член 83**(Стоков манифест)**

Пловните објекти што пловат низ територијалните води на Република Македонија, мораат да поседуваат стокв манифест.

Стоковиот манифест е документ во кој заповедникот на пловниот објект односно лицето кое тој ќе го овласти, го впишува целиот товар.

Како стокв манифест може да биде прифатен и друг документ односно збир на документи со податоци, пропишани за стоковиот манифест.

Член 84**(Содржина на стоковиот манифест)**

Стоковиот манифест мора да ги содржи следните податоци:

1. При доаѓањето на пловниот објект:

Името и државната припадност на пловниот објект, име и презиме на заповедникот на пловниот објект, називот на пристаништето од кое што доаѓа

пловниот објект, ознаки и броеви на колетите, број и вид на колетите, количина и трговски вообичаен назив на стоките, броеви на превозните документи за товарот кој треба да се истовари во домашното пристаниште, називите на странските пристаништа во кои од пловниот објект ќе се растовари преостанатиот товар, матичното пристаниште на утовар за стока која се превезува врз основа на бродска теретница;

2. При заминувањето на пловниот објект:

Името и државната припадност на пловниот објект, име и презиме на заповедникот на пловниот објект, назив на одредишното пристаниште, ознаки и броеви на колетите, број и вид на колетите, количина и трговски вообичаен назив на стоката, број на превозните документи за товарот кој бил натоварен во домашното пристаниште, број и вид на колетите, количина и трговски вообичаен назив на стоката која се наоѓала на пловниот објект при доаѓањето.

Член 85

(Царински манифест)

Податоците, кои мора да ги содржи царинскиот манифест се исти како и во стоковиот манифест.

Заповедникот на пловниот објект односно лицето кое тој ќе го овласти е должен во рок од 24 саати по доаѓањето на пловниот објект во пристаништето да ги пријави на царинскиот орган пловниот објект и стоката. Пријавувањето на пловниот објект и стоката се врши со поднесување на пристигнувачки царински манифест кој во понатамошната постапка претставува елементарна декларација за стоката пристигната по воден пат.

Пред заминувањето на пловниот објект од домашното пристаниште, заповедникот на бродот односно лицето кое тој ќе го овласти, мора да го пријави на царинскиот орган заминувањето на пловниот објект и стоката која е натоварена на него. Пријавувањето се врши со поднесување на заминувачки царински манифест.

За пловните објекти, кои сообраќаат со странство и товараат стока во домашни пристаништа, царинскиот манифест мора да биде составен по завршеното товарење на стоката на пловниот објект, а најдоцна еден час пред испловувањето.

Член 86

(Податоци за стока која не е товар)

Во другите исправи приложени кон царинскиот манифест, освен податоците наведени во членот 85 во оваа уредба, мораат посебно да се впишат и специфицираат податоците за:

- предметите кои им припаѓаат на посадата на пловниот објект;
- багажот на патниците предаден на пловниот објект на превоз;
- животни намирници, потрошен и погонски материјал за снабдување на пловниот објект, посадата и патниците.

Член 87

(Вршење на преглед)

Царинскиот орган започнува со преглед на пловниот објект, кој пристигнал од странство, откако за тоа добие одобрение од надлежните органи за слободен сообраќај со брегот.

Преглед на пловниот објект може, по потреба, да се изврши и додека пловниот објект се наоѓа на сидриштето.

Ако постои основано сомневање дека на пловниот објект се наоѓа криумчарена стока, царинскиот орган може да изврши преглед на пловниот објект и пред добивањето на одобрението за слободен сообраќај со брегот. Во тој случај, царинскиот орган е должен претходно да ја извести Капетанијата на пристаништата - Охрид.

Царинската постапка со лесно расиплива стока се спроведува веднаш по поднесувањето на пропишаните исправи.

Царинската постапка со предметите кои патниците ги носат со себе, се врши веднаш по што пловниот објект добие одобрение за слободен сообраќај со брегот.

Заповедникот на пловниот објект е должен да овозможи царински преглед на пловниот објект, осветлување на пловниот објект и на сите негови простории во кои се врши царински преглед.

Царинскиот преглед се врши во присуство на овластениот претставник на пловниот објект.

Член 88

(Обем на прегледот)

Царинскиот преглед на пловниот објект, опфаќа преглед на стоковиот манифест, сравнување на состојбата на товарот, предметите кои им припаѓаат на членовите на посадата, багажот на патниците кој го дала на превоз на пловниот објект, животните намирници, погонскиот и потрошниот материјал со податоците наведени во стоковиот манифест, како и преглед на сите простории на пловниот објект.

По исклучок од став 1 на овој член, царинскиот орган може да дозволи состојбата на товарот да се според и со податоците од стоковиот манифест откако ќе се изврши истовар на товарот.

Ако преу царинскиот преглед се утврди дека на пловниот објект има поголема количина на животни намирници од онаа количина која е потребна за време на престојувањето на пловниот објект во пристаништето, царинскиот орган може вишокот на животни намирници да го стави под царински надзор (да го пломбира и др.).

Член 89

(Претрес на пловниот објект)

За време на пловидбата во царинскиот пограничен појас, царинскиот орган може пловниот објект заради преглед, односно претрес да го упати до најблиското пристаниште.

Ако постои основано сомневање дека на пловниот објект се наоѓа скриена стока, царинскиот орган може да изврши претрес на пловниот објект.

Пред започнувањето на претресот на странскиот пловен објект во пристаништето во смисла на став 2 од овој член, царинскиот орган за превземените дејствија го известува конзуларниот претставник на државата на која и припаѓа пловниот објект, ако има таков претставник во пристаништето во кое се наоѓа пловниот објект.

Ако во пристаништето нема конзуларен претставник на државата на која и припаѓа пловниот објект, претресот се врши во присуство на претставник на Капетанијата на пристаништето - Охрид и заповедникот на пловниот објект односно неговиот заменик.

Ако на пловниот објект се пронајде скриена стока, царинскиот орган го спроведува пловниот објект до најблиското пристаниште.

На барање на заповедникот на пловниот објект, царинскиот орган издава потврда за резултатите на прегледот, односно претресот на пловниот објект.

Член 90

(Поднесување на царински манифест)

Кога пловниот објект, кој доаѓа од странство и има стока за растовар, пристигне во домашно пристаниште, заповедникот на пловниот објект односно лицето овластено од него, за таа стока мора да поднесе царински манифест. Ако има стока за растовар, кон царинскиот манифест го приложува и стоковиот манифест, ако пак се растовара само дел од стоката, се прилага извод од стоковиот манифест.

Член 91 **(Растовар на стоката)**

Растовар на стоката се врши под царински надзор врз основа на стоковиот манифест, односно врз основа на извод од стоковиот манифест.

Ако стоката се истоварува директно од пловниот објект во царинско складиште, царинскиот орган е должен да овозможи истоварување веднаш по врзувањето на пловниот објект за оперативниот брег.

Истоварување на стоката во царинско складиште мора да биде организиран така што на царинскиот орган му се овозможи брзо сраѓнување на состојбата на истоварената стока со податоците во стоковиот манифест односно во изводот во стоковиот манифест.

Ако стоката не се истоварува директно во царинското складиште туку таа се растовара на брегот или во друго превозно средство, и потоа се превезува во царинско складиште, царинскиот орган обезбедува царински надзор се додека трае превозот на стоката до складиштето.

Ако стоката се истоварува директно од пловниот објект на друго превозно средство за да биде превезена до царинскиот орган во внатрешноста, заради царинење, или се превезува до корисниците како стока која била оцаринета за време на претоварот, царинскиот орган обезбедува царински надзор над стоката додека истата не ја превземе превозникот.

Кога истоварувањето на стоката од пловниот објект е завршено, царинскиот орган ја сраѓнува состојбата на истоварената стока со податоците во стоковиот манифест, односно со податоците од изводот на стоковиот манифест.

За стока истоварена во царинско складиште, податоците од стоковиот манифест, односно од изводот на стоковиот манифест, се сраѓнуваат со состојбата на стоката во однос на оддаците, бројот и видот на колетите.

Ако царинскиот орган по сраѓнувањето на состојбата на истоварената стока со податоците од стоковиот манифест односно изводот од стоковиот манифест, не утврди неправилности или неусогласувања, тоа го потврдува на царинскиот манифест и истиот го враќа на запovedникот односно претставникот на пловниот објект.

Член 92 **(Неправилности во манифестот)**

Ако во моментот на сраѓнувањето на состојбата на истоварената стока со податоците од стоковиот манифест односно од изводот на стоковиот манифест се утврдат неправилности, царинскиот орган за тоа става писмена забелешка на стоковиот манифест, односно на изводот од стоковиот манифест.

Член 93 **(Вишок на стока)**

Ако стоката се растовара врз основа на изводот од стоковиот манифест, и во моментот на сраѓнувањето се утврдат вишоци на стока кои се растоварени по грешка, таквите вишоци веднаш се враќаат на пловниот објект од кој се истоварени.

Во случај, вишоците од став 1 на овој да не е можно да се вратат на пловниот објект затоа што истиот отпловил, претставникот кој го застапува пловниот објект го пријавува вишокот на стоката со елементарна декларација за привремено чување односно со декларација за царинење.

Член 94 **(Претовар на стоката од еден пловен објект на друг)**

Претовар на царинска стока од еден пловен објект на друг се врши по претходно писмено одобрение од царинскиот орган кое се издава во облик на службена забелешка на поднесокот.

Ако претоварот на стока од еден пловен објект на друг е извршен под дејство на виша сила без претходно писмено одобрение на царинскиот орган, заповедникот на пловниот објект од кој е извршен претоварот должен е тоа да го пријави на царинскиот орган и да му поднесе потврда од надлежната пристанишна капетанија, дека стоката била претоварена поради дејство на виша сила.

Член 95

(Податоци за претоварот на стоката)

Во царинскиот манифест на пловниот објект од кој стоката била претоварена, потребно е да се впишат забелешки за претоварот на стоката и пловниот објект на кој стоката била претоварена, а во царинскиот манифест на тој пловен објект на кој претоварот е извршен, се запишуваат податоците за претоварената стока со назначување на пловниот објект од кого стоката била претоварена.

Член 96

(Посебни мерки на царински надзор на стоката)

Тутун и производи од тутун, алкохол и алкохолни пијалоци и други производи, кои во државата во која биле натоварени на пловниот објект, се сметаат за монополски производи, како и оружје, муниција и наркотици, смеат да се превезуваат низ царинскиот пограничен појас само со пловни објекти кои сообраќаат на редовни линии во меѓународниот сообраќај.

6. ВРШЕЊЕ ЦАРИНСКИ НАДЗОР ВО ПОШТЕНСКИОТ СООБРАЌАЈ

Член 97

(Обележја на поштенските пратки)

Поштатаме должна поштенските пратки со стока која подлежи на царинска контрола, кои се извезуваат од или се увезуваат во царинското подрачје да му ги стави на увид на царинскиот орган.

Пратките кои подлежат на царинска контрола мора да носат зелена налепница ЦН 22 или етикета, на која е налепницата ЦН 22 за посебни вреќи (М-вреќи) кои содржат книги, печатен материјал. Ако вредноста на содржината која ја пријавил испраќачот надминува 300 ДТС (посебно право на влечење), пратката мора да носи соодветен број на царинските декларации ЦН 23 и горен дел од налепницата ЦН 22.

Во случај пратката да содржи печатени материјали, серуми и вакцини, расипливи биолошки материјали, радиоактивни материји или итни лекови, и покрај тоа што нема налепница ЦН 22 не смее да се врати.

Содржината на пратката мора да биде детално наведена на налепницата ЦН 22 или на царинската декларација ЦН 23.

За поштенски пакети (и за оние со незначителна вредност) не се користи налепницата ЦН 22, туку царинската декларација ЦН 23.

Член 98

(Статус на поштенските пратки)

Во текот на траењето на царинскиот надзор, поштенските пратки, кои подлежат на царинска контрола, остануваат во поштата за царинење која за нив одговара. Поштата во царинската постапка може да настапува и како овластен примател или испраќач на поштенските пратки.

Стоката која се наоѓа во складот за поштенските пратки во поштата за царинење има статус на привремено чувана стока.

Член 99

(Видови поштенски пратки)

Пратки во поштенскиот сообраќај се:

- писмоносни пратки од и за странство или во транзит во затворени вреќи и омоти;
- ЕМС пратки (брза пошта) и поштенски пакети од и за странство или во транзит кои одат како посебни пратки или повеќе пакети во затворени вреќи или друга амбалажа;
- вредносни писма од и за странство или во транзит во затворени вреќи или во соодветна амбалажа;
- други пратки кои можат да се појават во поштенскиот сообраќај.

Изразот поштенска пратка во оваа уредба ги опфаќа сите видови пратки од став 1 на овој член, освен ако изрично не е наведено дека се работи за одреден вид пратка.

За пратки со незначителна вредност се сметаат како писмоносите, такли и пакетиците и други пратки кои содржат ситни подароци, рекламен материјал, ситни мостри, итн.

Пратки кои не содржат царинска стока се:

- пратки кои содржат јавни документи, трговска кореспонденција, деловни книги;
- пратки кои содржат стокерна, правна и финансиска документација;
- пратки кои содржат книги;
- пратки кои содржат ефективни пари, чекови, меници, акции и други хартии од вредност кои се користат како платежно средство.

Член 100

(Контрола на поштенските пратки)

За потребите на царинската контрола, а со налог на царинскиот орган, поштата ги подготвува, доставува, отвора и затвора сите пратки кои што царински треба да се прегледаат. Тежината на пратките се утврдува врз основа на мерење на поштата за царинење.

При царинската контрола, освен царинскиот орган и поштенскиот службеник, може да присуствува и адресантот (примателот) или од него овластено лице. Пред почетокот на царинската постапка, истиот има право да ја прегледа содржината на поштенската пратка.

Контролата на пратките може да се планира дневно. Планот го утврдува раководителот на царинскиот орган во согласност со раководителот на поштенската служба.

Член 101

(Приоритетни пратки)

Кај царинската постапка предност имаат пратките ЕМС и пратки кои што содржат живи животни, серуми, лекови, лесно расиплива стока, радиоактивни изотопи и слично.

Царинската постапка за горе наведените пратки мора да се заврши во рок од 24 часа сметано од поднесувањето на царинската декларација.

Член 102

(Пратки кои што не можат да се достават)

Со пратките кои што не можат да се достават на адресантот (примателот), а од кои испраќачот ќе се откаже, царинскиот орган постапува согласно член 162 односно 71 од Царинскиот закон.

Ако испраќачот не се одрекол од пратката, а за неа во рок од 30 дена не започнала царинска постапка, поштата за царинење преку домашната пошта што прима поштенски пратки од странска пошта (во понатамошниот текст: изменична пошта) ќе ја врати во странство.

Ако по спроведување на царинската постапка, не е можно пратката да му биде предадена на примателот, адресната пошта ќе и ја врати на надлежната пошта за царинење, каде што царинскиот орган ќе изврши повторна контрола. Ако при повторната контрола на таа пратка се утврди дека нејзината содржина не е променета, преку изменична пошта ќе се врати во странство.

Член 103

(Пратки под посебни услови за увоз)

Ако пратките содржат стока за чиј увоз се пропишани посебни услови (фитосанитарна контрола, ветеринарна контрола и слично) поштата за царинење ќе го извести соодветниот орган, да ја прегледа и да стави печат на пратката пред да започне царинската постапка.

Член 104

(Оштетени пратки)

Ако при прегледот се утврди дека содржината на пратката е расипана, оштетена, уништена или на друг начин станала неупотреблива, поштата за царинење ќе направи записник кој го потпишуваат поштенскиот и царинскиот службеник. Записникот се прави во три примерока и тоа, за писмоносни пратки на образецот П 63, за вредносни пратки и за пакети на образецот ЦН 24. Еден примерок од записникот се приклучува кон поштенско царинската пријава. Со пратката се постапува согласно чл.162 од Царинскиот закон.

Член 105

(Услови за царинска постапка)

Ако од налепницата ЦН 22 или од царинската декларација ЦН 23 се гледа дека пратката содржи стока за која примачот би морал да докаже дека ги исполнува условите за увоз, поштата за царинење, по налог на царинскиот орган, ќе го извести примачот, кој е должен во определен рок да достави соодветни докази со цел царинската постапка да може да започне.

Член 106

(Транзитни пратки)

Пратките, коишто, во поштенскиот сообраќај, во транзит се превезуваат преку царинското подрачје, се под царински надзор.

Транзитот на поштенските пратки од поштата за царинење до друг царински орган се врши со транзитна декларација.

Пратките адресирани на физички лица со живеалиште и правни лица со седиште во Република Македонија, кои имаат дозвола од царинскиот орган за поедноставена постапка кај поштенските пратки, можат веднаш по ставањето на увид кај царинскиот орган во изменичната пошта да се пренасочат на адресантот (примателот) врз основа на транзитната декларација која што ја пополнува поштата.

6.1. Постапка при увоз

Член 107

(Ставање на увид на пратките)

Поштенските пакети што се превземени од странски пошти му се пријавуваат на пограничниот царински орган, врз основа на копија или препис од списокот за размена на странска пошта, а вреките со писмоносни пратки се пријавуваат на пограничниот царински орган усно.

Сектор за надзор на царинските постапки

По исклучок од претходниот став, поштенските пратки, кои од странство се прелестуваат по затворени, пломбирани превозни средства (вагони, фургони), со воздухоплови или бродови, не му се доставуваат на пограничниот царински орган, туку врз основа на списокот за размена на странската пошта (список за размена ЦН 37 или ЦН 38), му се доставуваат на надлежниот царински орган во изменичната пошта.

Поштата што ги превзела поштенските заклучоци од странската пошта ги упатува заклучоците до надлежната изменична пошта. За превземените пакетски заклучоци од странската пошта, поштата што ги превзела заклучоците составува поштенско царинска проследница во 5 (пет) примерока. Пограничниот царински орган ги заверува петте примерока од поштенско царинската проследница и првиот примерок го задржува, а четирите примероци и ги предава на поштата што ги примила заклучоците од странската пошта.

Поштата што ги превзела пакетските заклучоци од странската пошта задржува еден примерок од поштенско царинската проследница, а трите примерока со заклучокот ги испраќа до изменичната пошта на која гласи заклучокот.

По втасувањето на пакетските заклучоци во изменичната пошта царинскиот орган во изменичната пошта ги заверува трите примерока од поштенско царинската проследница. Еден примерок доставува до пограничниот царински орган, вториот примерок го враќа на изменичната пошта и третиот примерок го задржува за себе.

Пратките, кои не содржат царинска стока се сметаат за доставени, веќе во моментот на транспортирањето и можат да се пуштат во слободен промет без царински формалности. Пратките со налепница ЦН 22 или со царинска декларација ЦН 23 се сметаат како доставени, и можат да се пуштат во слободен промет по завршување на царинската постапка.

Изменичната пошта ги доставува пратките под царински надзор до надлежниот поштенски центар во кои ќе бидат прегледани од аспект на безбедност и заштита, по што тој центар ги доставува до надлежната пошта за царинење.

Ако во надлежниот поштенски центар за заштита се утврди дека некоја пратка содржи опасен производ (експлозив, оружје и слично) таквата пратка, врз основа на записникот П-63 на поштенскиот службеник се отстранува од натамошниот пренос и му се доставува на надлежниот орган за внатрешни работи. Записникот составен во три примерока, го потпишуваат и заверуваат службеници на поштата, царината (може и овластен службеник на поштата) и органот за внатрешни работи.

На поштенско царинската проследница, со која пратката и се доставува на поштата за царинење, изменичната пошта ја става забелешката: Прилог-записник за отстранување на пратката. Забелешката ја заверува царинскиот орган.

Како предлагач односно царински обврзник при увоз се смета примателот на поштенската пратка. Со дозвола на царинскиот орган, може поштата да се предвиди како доставувач, а по потреба и како царински обврзник.

Член 108

(Сортирање на пратките)

Изменичната пошта ги издвојува, под царински надзор и врз основа на налепницата ЦН 22 односно царинската декларација ЦН 23 поштенските пратки кои содржат царинска стока од пратките без таква стока, односно пратките со незначителна вредност.

Поштенските пратки со налепница ЦН 22 или царинска декларација ЦН 23, кои не содржат царинска стока, односно содржат стока со незначителна вредност во изменичната пошта се обележуваат со налепницата **ОСЛОБОДЕНО ОД ЦАРИНСКА ПОСТАПКА** и се пуштаат во слободен промет.

Член 109**(Надзор врз поштенските пратки)**

За пакетски поштенски пратки, изменичната пошта пополнува поштенско царинско проследница во пет примерока кои ги заверува царинскиот орган на изменичната пошта и заедно со поштенскиот заклучок (заклучница) ги доставува до месно надлежната пошта за царинење. Ако поштенскиот заклучок бил примен без поштенско царинска проследница, поштата за царинење ќе пополни наодна поштенско царинска проследница.

Поштата за царинење му ги доставува пратките на царинскиот орган во поштата за царинење со поштенско царинска пријава при што го почитува приоритетниот редослед за царинската постапка. Поштенско царинските пријави се одвоени за писмовни и пакетски пратки. Кон поштенско царинската пријава се приложуваат документи кои ја придружуваат поштенската пратка. Со согласност со царинскиот орган поштенско царинските пријави за пратките ЕМС и авиопратките можат да се подат посебно. Евиденцијата на поштенско царинските пријави ја води поштата за царинење. Царинскиот орган врши надолжување на задолженијата на поштенско царинската пријава врз основа на соодветните царински декларации или со наведување на соодветна законска одредба, според која пратката е ослободена од плаќање на царинскиот долг и пуштена во слободен промет. Поштенско царинската пријава со печат и потпис ја заверува царинскиот орган.

Во поштата за царинење поштенските заклучоци се прифаќаат под царински надзор. Без оглед на тоа, ако дозволи царинскиот орган поштенските заклучоци можат да ги преземе и отвори и Комисија составена од двајца поштенски службеници.

Ако при прегледањето на поштенските заклучоци во поштата за царинење се утврди дека податоците од поштенско царинската проследница не одговараат на фактичката состојба, поштата за царинење ќе направи записник во четири примерока, кој го потпишуваат поштенскиот и царинскиот службеник. Една копија од него задржува царинскиот орган, а другите три ги предава на поштата за царинење, изменичната пошта која го испратила заклучок и на царинскиот орган во изменичната пошта.

По завршување на царинската постапка пратките се обележуваат со налепница **СПРОВЕДЕНА ЦАРИНСКА ПОСТАПКА**.

Царинскиот надзор над поштенските пратки престанува во моментот кога пратката му е вратена на примателот (адресантот).

Член 110**(Приговор во врска со царинската постапка)**

Ако адресантот (примателот) на пратката поднесе приговор на царинската постапка, пред да ја прими пратката, поштата за царинење вратените пратки не ги внесува во поштенско царинската пријава, туку ги доставува на повторна царинска контрола заедно со приговорот, царинската декларација и другите документи. Царинскиот орган ја проверува регуларноста на постапката, а соодветно и на заклучокот.

Член III**(Доказ за вредноста на пратката)**

По исклучок од одредбите на Правилникот за посебни правила и начинот на определување на царинската вредност, фактури не е потребно да се достават во следните случаи:

- Кога се работи за пратки адресирани на поединци, со стока без комерцијална вредност, а нејзината вредност, наведена во царинската декларација ЦН 23 или на налепницата ЦН 22 не е поголема од 400 ЕКИ.

Ако царинскиот орган утврди дека вредноста, наведена во царинската декларација ЦН 23 или на налепницата ЦН 22 не е прифатлива и дека определената вредност од претходната алинеја на овој член е надмината, потребно е да се достави фактура.

6.2. Постапка при извоз

Член 112

(Предавање на пратките)

Поштенските пратки кои се испраќаат во странство можат да се предаваат во секоја пошта.

Пратките кои не биле предадени на поштата за царинење, а испраќачот ги пријавил за царинска контрола, врз основа на налепницата ЦН 22 (писма) односно царинска декларација ЦН 23 (пакети), приемната пошта ги доставува во надлежната пошта за царинење. Во таков случај се смета дека пратката била доставена, во моментот на пријавувањето.

Ако од налепницата ЦН 22 или од царинската декларација ЦН 23 е јасно дека пратката не содржи царинска стока или содржи стока со незначителна вредност, приемната пошта ќе ја ухвати пратката директно на именичната пошта, каде царинскиот орган може да и врши контрола.

Поштата е должна да го предупреди испраќачот детално да ја пополни налепницата ЦН 22 или царинската декларација ЦН 23, затоа што тие податоци подоцна се користат во царинската постапка.

Поштенските пратки, кои не содржат царинска стока, се сметаат дека се доставени, во моментот кога ги прима поштата.

Како подносител и царински обврзник при извоз на поштенските пратки се смета испраќачот.

Член 113

(Користење на налепницата ЦН 22 и царинската декларација ЦН 23)

Налепницата ЦН 22 односно царинската декларација ЦН 23 се користат во следните случаи:

- налепницата ЦН 22, ако вредноста на содржината на писмовната пратка, што ја пријавува извозникот, е помала или еднаква на 300 ДТС (посебно право на влечење);
- ако пријавената вредност на таа пратка е поголема од 300 ДТС (посебно право на влечење), извозникот ќе ја пополни царинската декларација ЦН 23 и ќе ја приложи кон пратката; на неа е потребно да се залепи горниот дел од налепницата ЦН 22;
- за пакети без оглед на вредноста на пратката, се пополнува декларацијата ЦН 23 и тоа за секој пакет посебно и тогаш кога истовремено се испраќаат повеќе пакети на ист адресант (примател).

Член 114

(Доказ за извозот)

Извозникот го докажува извозот на своите пратки (заради внатрешните датуми) со доставување на дополнителна копија од царинската декларација ЦН 23 на приемната пошта.

Во заглавието на дополнителната копија на царинската декларација ЦН 23 мора да стои забелешката ПРИМЕРОК ЗА ИСПРАКАЧОТ, а празните места во одделните колони мора да бидат прецртани со мастило, за да се спречи евентуално допишување. Приемната пошта ќе го провери таквиот примерок, ќе го завери со печат и датум и ќе му го врати на извозникот.

Член 115

(Користење на извозната царинска декларација)

Без оглед на одредбите од член 114 на оваа уредба за вредноста на извозните пратки, испраќачот може да извозната царинска постапка да достави извозна царинска декларација на обвршетоц на единствениот царински документ во согласност со чл. 58 од Царинскиот Закон.

Во случаите од претходниот став, извозникот е должен, на приемната пошта, освен пратката, а по извршената царинска постапка да и достави од царинскиот орган потврдена копија од извозната декларација, листот 5 ЕЦД или пак, пратката заедно со извозната царинска декларација, да ја достави непосредно на поштата за царинење.

Член 116

(Контрола на поштенските пратки)

Пратките што и се испратени, поштата за царинење му ги доставува на царинскиот орган заради контрола.

Ако при царинската контрола се утврди дека пратката содржи стока чиј што извоз е забранет, поштата за царинење, по налог на царинскиот орган, пратката ќе и ја врати на приемната пошта со цел таа да му се предаде на испраќачот, односно, ако е така утврдено со посебни прописи, на соодветниот надлежен орган.

По извршената контрола, царинскиот орган ќе ја завери пакетската проследница, а поштата за царинење пратката ќе ја достави на изменичната пошта.

Член 117

(Доставување на контролираните пратки)

Доставувањето на контролираните пратки се врши врз основа на список за размена (образец П 48 за писмовни пратки), а за пакетскиот поштенски заклучок (заклучница), поштата за царинење ќе поднесе поштенска царинска проследница во пет примерока кои ќе ги завери царинскиот орган; царинскиот орган ќе задржи еден примерок, а четири копии ќе врати на поштата за царинење. Поштата за царинење, три примерока од поштенско царинската проследница ќе приложи кон заклучокот (заклучницата) што ќе ја достави до изменичната пошта. Царинскиот орган во таа пошта ќе ги завери трите примерока од поштенско царинската проследница, едниот примерок ќе и го достави на изменичната пошта, другиот ќе му го испрати на царинскиот орган во поштата за царинење како потврда за прием на заклучок (заклучница) со поштенски пакети. Петтиот примерок го задржува царинскиот орган во изменичната пошта.

Изменичната пошта ги доставува поштенските пратки до странските изменични пошти во провишани заклучоци (заклучници). За секоја достава на пратки, изменичната пошта ќе пополни царинска проследница во пет примерока за кои важи постапката пропишана во претходниот став.

Ако доставувањето на поштенските заклучоци (заклучници) се врши со воздушен транспорт, изменичната пошта прави список за размена ЦН 38, а за доставување на поштенските заклучоци (заклучници) во патниот транспорт (во затворен фургон) изменичната пошта прави список за размена ЦН 37.

6.3. Образци**Член 118**

(Видови образци)

Образците, кои се користат во царинскиот надзор и царинската постапка во поштенскиот сообраќај се следни: налепница ЦН 22, царинска декларација ЦН 23, ЕЦД.

поштенско царинска пријава, поштенско царинска проследница, потврда за платен царински долг, список за размена П 48, список за размена ЦН 37 (површински сообраќај), список за размена ЦН 38 (воздушен сообраќај), список за размена за САЛ ЦН 41 (површински и воздушен сообраќај) налепници СПРОВЕДЕНА ЦАРИНСКА ПОСТАПКА и ОСЛОБОДЕНО ОД ЦАРИНСКА ПОСТАПКА.

Член 119

(Пополнување на образците)

Налепниците ЦН 22 и царинската декларација ЦН 23 ги пополнува испраќачот според упатства на поштата.

ЕИД се пополнува согласно Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на царинската декларација и другите исправи во царинската постапка.

Поштенско царинската пријава, поштенско царинската проследница и списоците за размена П 48, ЦН 37 и ЦН 38 ги пополнува поштата, а царинскиот орган ги заверува со печат и ако е потребно ги архивира.

Ако поштата работи како овластен примател на поштенски пратки, наместо издавање на потврда за платен царински долг за физички лица, може кај царинскиот орган секој ден да поднесе една царинска декларација за пуштање на пратките во слободен промет.

7. ПОСЕБНИ ВИДОВИ НА ТРАНСПОРТ

Член 120

(Царински надзор на стока при транспорт преку целоводи и електрични водови)

Царинскиот надзор на стока која се транспортира преку целоводи и електрични водови се врши преку увид во евиденцијата и деловната документација на претпријатијата кои вршат таков вид транспорт во меѓународниот промет.

Член 121

(завршна одредба)

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објанувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува со денот на започнувањето на примената на Царинскиот закон (Службен весник на РМ, број 21/98, 26/98 63/98 и 86/99).

Бр 21-98/1
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

575.

Врз основа на член 82 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" бр.21/98, 26/98, 63/98 и 86/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.03.2000 година, донесе

УРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА СО ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТ

ДЕЛ I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Глава 1.

Општо

Член 1

(содржина на уредбата)

Оваа Уредба ги утврдува поблиските критериуми и начинот на спроведување на постапката со економски ефект.

Член 2**(принцип на недискриминација)**

Подносителот на барањето може да добие одобрение за примена на било која царинска постапка со економски ефект, доколку ги исполнува условите, пропишани со Царинскиот закон и оваа Уредба.

Член 3**(основи за одлучување на царинските органи)**

- (1) Поднесувањето на царинска декларација за започнување на царинската постапка со економски ефект се смета како поднесување на барање за таа постапка, доколку со Царинскиот закон или оваа Уредба не е утврдено дека е потребно да се поднесе посебно барање.
- (2) Доколку царинската постапка со економски ефект се одобри и започне врз основа на поднесена царинска декларација, истата мора да биде пополнета согласно со Правилникот за единствениот царински документ и другите исправи во царинската постапка, на начин што ќе ги содржи сите податоци потребни за одлучување по барањето, освен доколку било одобрена поедноставена постапка согласно член 72 од Царинскиот закон.
- (3) Доколку царинската постапка со економски ефект може да се одобри само врз основа на посебно барање, тоа мора да биде пополнето на пропишан образец во согласност со оваа Уредба и да ги содржи сите податоци, потребни за одлучување.
- (4) Постапката за отворање царински склад се води врз основа на посебно барање на подносителот, кое се пополнува на пропишан образец согласно со оваа Уредба.
- (5) Минималната содржина на обрасците, кои што се користат во согласност со став 3 и 4 на овој член, е наведена во прилозите кон оваа Уредба, што претставуваат нејзин составен дел, а формата на обрасците ја определува министерот за финансии.
- (6) Доколку царинскиот орган смета дека податоците во барањето од став 3 односно 4 на овој член не се целосни, или доволни за донесување на одлуката, може од подносителот на барањето да побара да достави дополнителни податоци.

Член 4**(придружни документи)**

- (1) Подносителот на барањето е должен кон царинската декларација односно барањето од став 3 на оваа Уредба да ги поднесе и сите документи и докази потребни за одлучување.
- (2) Подносителот на барањето е должен документите од став 1 на овој член да ги достави во оригинал или дупликат на оригиналот. Тие документи се составен дел на царинската декларација, односно барањето. Бројот на приложените документи се назначува во барањето.

Член 5**(одговорност на подносителот на барањето)**

Подносителот на барањето е одговорен за:

1. точноста на податоците, што ги наведува во царинската декларација или барањето,
2. веродостојноста на документите и доказите што ги приложил кон декларацијата односно барањето, како и за
3. почитувањето на сите обврски, што произлегуваат од одобрувањето на бараната постапка.

Член 6 (одлуки на царинските органи)

(1) Царинскиот орган одлучува за одобрување на царинската постапка со економски ефект со решение, што го донесува во вид на забелешка на царинската декларација односно барањето, освен во следните случаи:

1. доколку царинскиот орган не го одобри барањето во целост;
2. доколку подносителот бара издавање на одобрение за отворање на царински склад;
3. доколку подносителот побара издавање на посебно одобрение за работење на царинскиот склад според член 88 став 1 од Царинскиот закон или користење на царинските склади за привремено чување на стока согласно со член 17 од оваа Уредба;
4. доколку подносителот бара издавање на одобрение за работење на слободна царинска продавница согласно член 96 од Царинскиот закон;
5. доколку подносителот, во рамките на системот на враќање на царината во согласност со член 97 алинеја 1 од Царинскиот закон, бара враќање на платените увозни давачки;
6. доколку подносителот, во рамките на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување во согласност со член 97 алинеја 2 од Царинскиот закон, бара одобрение за користење на истоветна (идентична) стока во смисла на член 99 од Царинскиот закон;
7. доколку подносителот бара одобрение за преработка на стоката под царински надзор согласно член 108 од Царинскиот закон;
8. доколку подносителот бара одобрение за привремен увоз на стоките наредени по член 116 став 1 алинеја 2 и член 116 став 2 од Царинскиот закон;
9. доколку подносителот бара да му се одобри привремен извоз на стока заради облагородување во согласност со член 119 на Царинскиот закон;
10. доколку подносителот бара претходно општо одобрение за поднесување на царински декларации за започнување на некоја од царинските постапки со економски ефект

(2) Царинскиот орган е должен да издаде посебно решение и тогаш кога одобрението се одзема, во согласност со член 79 став 3 од Царинскиот закон.

(3) Одобренијата, согласно со оваа Уредба се издаваат на прописани обрасци.

Член 7 (одбивање на барањето)

Царинскиот орган ќе го одбие издавањето на одобрението, доколку не е исполнет еден од прописаните услови за одобрување на барањата постапка. Решението за одбивање на барањето се носи во писмена форма.

Член 8 (дополнување и изменување на одобрението)

(1) Царинскиот орган може да го дополни и измени одобрението за царинска постапка со економски ефект врз основа на писмено барање на имателот на правото, доколку се исполнети условите за барањата дополна и измена.

(2) За поднесување на барање за дополна и измена на одобрението соодветно се применуваат член 3 став 3 до став 6 и член 4 од оваа Уредба.

Член 9 (дополнување и изменување на одобрението по службена должност)

Царинскиот орган по службена должност може да го дополни и измени издаденото одобрение за да се обезбеди царински надзор врз спроведувањето на постапката.

Член 10

(одземање на издаденото одобрение)

Царинскиот орган ќе го одземе издаденото одобрение доколку имателот на правото не ги исполнува своите обврски во согласност со издаденото одобрение, односно ги крши прописите според кои одобрението било издадено.

Член 11

(чување на документите кај царинските органи)

Царинскиот орган да го чува поднесното барање и прилозите заедно со примерок на издаденото одобрение, како и актот со кој барањето е одбиено или одобрението е одземено, односно поништено, согласно прописите за архивско работење.

Член 12

(чување на документите кај имателот на правото)

(1) Импетелот на правото и сите други лица на кои одобрението се однесува се должни својот примерок од одобрението и сите други документи кои се однесуваат на спроведување на одобрената постапка, да ги чуваат заедно на исто место, а во согласност со член 21 од Царинскиот закон.

(2) Доколку при вршење на контрола царинскиот орган утврди дека документите не се чуваат во согласност со став 1 на овој член, а имателот на правото и покрај дополнителното укажување, одбива да ги достави потребните документи, царинскиот орган ќе постапува како тие документи да не постојат.

Глава 2.

Општи услови за одобрување на постапката

Член 13

(општи услови според царинските прописи)

(1) Подносителот на барањето за царинска постапка со економски ефект е должен да ги исполни следните општи услови:

1. да има седиште односно регулиран престој на царинското подрачје на Македонија (во натамошниот текст: царинско подрачје),

2. да ги даде сите гаранции за правилно спроведување на барањата постапка и

3. да ги исполнува сите други пропишани услови во врска со спроведување на определена постапка.

(2) Се смета дека подносителот на барањето има седиште на царинското подрачје, доколку во Република Македонија е заведен во соодветен регистар или по друга пропишана евиденција.

(3) Физичко лице - подносител на барањето е должен да го докаже регулираниот престој на царинското подрачје со лична карта или друг јавен документ, од кој може да се утврди неговиот идентитет и престој.

(4) Без оглед на точка 1 од став 1 на овој член, царинскиот орган може, во согласност со член 69 став 4 од Царинскиот закон, по исклучок да одобри постапка за привремен увоз и на лице кое нема регулиран престој односно седиште на царинското подрачје.

(5) Како гаранција од точка 2 на став 1 од овој член се смета пред се:

1. водење евиденција и книги на начин кој на царинските органи им овозможува вршење на царински надзор и контрола;

2. вршење на производни операции и водење на склад на начин кој на царинските органи им овозможува увид во спроведувањето на царинската постапка;

3. доставување на соодветен инструмент за обезбедување на плаќање на царински долг.

Член 14

(услови утврдени со други прописи)

(1) Доколку стоката, за која би требало да започне некоја од постапките со економски ефект, мора да исполнува посебни услови, наведени во други прописи, подносителот на барањето е должен да докаже дека тие услови се исполнети.

(2) Ако во случаите од став 1 на овој член е утврдено дека определен вид стока може да се користи само по добивање на одобрение од надлежниот орган, подносителот на барањето е должен со тоа одобрение да докаже дека се исполнети условите од став 1 на овој член.

ДЕЛ II

ЦАРИНСКО СКЛАДИРАЊЕ

Глава I

Општо

Член 15

(типови царински склади)

(1) Царинското складирање се врши на различни начини, во зависност од видот на царинскиот склад, како и од разликите во поглед на одговорноста и правата на држателот, односно на депозиторот, според што царинските склади се распоредуваат во различни типови.

(2) Царинските склади во кои стоките се складираат во постапката на царинско складирање се распоредуваат на следниов начин:

- тип "А": јавен склад во согласност со член 85 став 2 од Царинскиот закон под одговорност на држателот на складот;

- тип "Б": јавен склад во согласност со член 85 став 2 од Царинскиот закон под одговорност на секој депозитор според член 86 став 4 од Царинскиот закон;

- тип "Ц": приватен склад во согласност со член 85 став 3 од Царинскиот закон, каде држателот на складот е истовремено и депозитор на стоката, но не и неопходно сопственик на таа стока;

- тип "Д": приватен склад во согласност со член 85 став 3 од Царинскиот закон, каде држателот на складот е истовремено и депозитор на стоката, но не и неопходно сопственик на таа стока, во кој се врши констигуациска дејност и кога се применува постапката опишана во член 93 став 3 од Царинскиот закон.

(3) Постапка на царинско складирање во приватен склад, во согласност со член 85 став 3 од Царинскиот закон каде држателот на складот е истовремено и депозитор на стоката но не и неопходно сопственик на таа стока, може да се применува при одобрено складирање на стоки во простори и простории со кои располага имателот на правото во согласност со член 83 став 2 од Царинскиот закон. Овој систем на складирање се распоредува како склад од типот "Е".

(4) Кога царинскиот склад се користи како јавен склад во согласност со член 85 став 2 од Царинскиот закон и се раководи од царинските органи, тој се распоредува како склад од типот "Ф".

(5) Во исти простории или на иста локација не може да се обединат различните типови склади наведени во ставовите 1, 2 и 3 од овој член.

(6) Просторите за привремено чување на стока согласно член 51 став 2 од Царинскиот

закон може да бидат одобрени како складови од тип "А", тип "Б", тип "Ц" или тип "Е", или да бидат раководени како склад од типот "Ф".

Член 16

(простории и локација на царинскиот склад)

(1) По исклучок на складот од типот "Е", и "Ф" царинскиот склад се состои од простории или други дефинирани локации претходно одобрени од царинскиот орган.

(2) Царинскиот склад може да се состои од една или повеќе меѓусебно поврзани заградени простории или простории, кои мора да бидат јасно обележени и соодветно одвоени од останатите простории и простории.

(3) Кога царинските органи ќе решат да раководат со склад од типот "Ф" ќе определат соодветни простории или локации. Одлуката за отворање на царинскиот склад од типот "Ф" ја носи министерот за финансии.

Член 17

(користење на царинските складови за привремено чување на стока)

(1) Царинскиот орган може да одобри, царинските складови да се користат и за привремено чување на стока, согласно членовите 51 до 53 од Царинскиот закон.

(2) Царинската стока, која привремено се чува во царински склад, мора да се чува одвоено од преостанатата стока во царинскиот склад.

(3) Ако царинскиот орган му одобри на држателот на царинскиот склад во него привремено да чува стока согласно со овој член, тој е должен евиденцијата за таа стока да ја води одвоено од евиденцијата на стоката во царинскиот склад.

Член 18

(мерки на трговска политика)

Доколку за определен вид на стока се предвидени мерки на трговската политика кои важат при:

1. пуштање на стоките во слободен промет - овие мерки не се применуваат кога за стоките започнува постапка на царинско складирање, ниту пак за времето додека стоките остапуваат во оваа постапка;

2. внесување на стоките во царинското подрачје - овие мерки се применуваат кога за стоките започнува постапката на царинско складирање;

3. извоз на стоки - овие мерки се применуваат кога за домашните стоки наменети за извоз започнува постапка на царинско складирање.

Глава 2

Одобрение за отворање царински склад

Член 19

(примена)

Одредбите на оваа глава се однесуваат на сите типови на складови, освен на складот од типот "Ф".

Член 20

- (услови за одобрување на царински склад)

(1) Царинскиот орган може да одобри отворање царински склад, доколку:

- подносителот на барањето докаже дека ги исполнува пропишаните услови наведени во член 13 и 14 од оваа Уредба,

– постои реална економска потреба од царинското складирање (рок на лежење на стоката во складот, обем на работењето),

со работењето на царинскиот склад не се предизвикуваат административни активности од царинскиот орган за царинскиот надзор и контрола кои се несоодветни на остварениот економски ефект.

(2) Доколку за складирање на определен вид на стока постојат посебни услови за складирање кои се наведени во други прописи, подносителот на барањето треба да докаже дека предвидените простории за отворање царински склад ги исполнуваат овие услови.

(3) Без оглед на другите дејности кои можат да се вршат во складот во согласност со член 88 и 91 од Царинскиот закон, царинскиот склад мора да биде наменет пред се за складирање на царинска стока, а овие дејностите не смее да надвладееат.

(4) Во просториите на царинскиот склад не е дозволена продажба на царинската стока на мало, освен во случај на продажба на стока во рамките на меѓународни спогодби, врз основа на кои дипломатските и конзуларните претставништва, како и меѓународните организации се ослободени од плаќање царина.

Член 21

(барање)

Царинскиот орган ќе издаде одобрение за отворање на царински склад врз основа на писмено барање, што подносителот го пополнува на образец чија содржина одговара на примерокот даден во прилог 1 од оваа Уредба, кој е нејзин составен дел.

Член 22

(одобрение)

(1) Врз основа на барањето од член 21 на оваа Уредба, директорот на Царинската управа ќе издаде одобрение доколку се исполнети сите прописани услови.

(2) Во одобрението од став 1 на овој член се определува царинскиот орган кој ќе биде одговорен за надзор над царинскиот склад и правилно спроведување на одобрените дејности во истиот.

(3) Заедно со одобрението за отворање на приватен царински склад од типот "Д", царинскиот орган, ќе издаде и одобрение за пуштање на стоката во слободен промет врз основа на книговодствената евиденција, согласно одредбите на прописот од член 72 став 1 од Царинскиот закон.

(4) Царинскиот орган ќе го издаде одобрението од став 1 на овој член на образец, чија содржина одговара на примерокот од прилог 2 кон оваа Уредба, кој е нејзин составен дел.

(5) Држателот на царинскиот склад може да започне со работа откако ќе добие одобрение и откако на царинскиот орган ќе му достави соодветен инструмент за обезбедување на плаќање на царинскиот долг наведен во одобрението, ако тоа е потребно согласно со член 24 од оваа Уредба.

Член 23

(редовни мерки за спроведување на царинскиот надзор што ги определуваат царинските органи)

Царинскиот орган како редовни мерки на царинскиот надзор може да ги утврди:

1. заедничка чуварска служба,

2. заедничко присуство на царинскиот работник во моментот кога царинскиот склад е отворен,

3. обврска на држателот на царинскиот склад стоката да ја прима врз основа на документи, односно да води соодветна евиденција,

4. етикетирање или поинакво видно обележување на царинската стока,
5. други мерки со кои се обезбедува надзор при внесување, изнесување и одобрено постапување со стоката во царинскиот склад.

Член 24

(обврска за доставување на инструмент за обезбедување на плаќање)

- (1) Држателот на царинскиот склад е должен на царинскиот орган одговорен за надзор да му достави инструмент за обезбедување на плаќање на царинскиот долг пред започнување со работа на царинскиот склад.
- (2) Висината на инструментот за обезбедување на плаќање на царинскиот долг од став 1 на овој член се определува во одобрението од член 22 на оваа Уредба и истата мора да изнесува најмалку 15% од вредноста на предвидената количина на стоки, кои ќе се наоѓаат во постапка на складирање, врз основа на податоците дадени од држателот на складот.
- (3) Царинскиот орган за стоките кои се наоѓаат во постапка на царинско складирање ќе бара од држателот на царинскиот склад инструмент за обезбедување на плаќање на царинскиот долг во висина од најмалку 15% од вредноста на сите стоки кои што се наоѓаат во постапка на царинско складирање. Висината на инструментот за обезбедување треба да соодветствува на онаа што е дадена во одобрението и истата може да се коригира периодично.
- (4) По исклучок, во складовите од типот "Б" одговорноста за поднесување на инструмент за обезбедување на плаќање на царинскиот долг паѓа на депозиторот.

Член 25

(одземање на одобрението)

Освен во случаите наведени во член 9 на оваа Уредба, царинскиот орган може да го одземе одобрението и:

1. ако имплементот на прашото не започне со работа на царинскиот склад во рок од шест месеци по издавањето на одобрението, или
2. ако од работењето на царинскиот склад произлегува дека неговото натамошно постоење не е повеќе економски оправдано.

Глава 3

Постапка за царинско складирање на стока

Член 26

(поднесување на царинска декларација)

- (1) Постапката за царинско складирање на стоката започнува кога надлежниот царински орган ќе ја прими царинската декларација за започнување на постапката за царинско складирање на стока.
- (2) Царинската декларација за стоката која се става во постапка за царинско складирање се поднесува до царинскиот орган надлежен за надзор на царинскиот склад во кој стоката треба да биде внесена.

Член 27

(завршување на постапката за царинско складирање)

- (1) Постапката за царинско складирање се завршува согласно член 81 од Царинскиот закон.
- (2) Кога постапката за царинско складирање завршува, согласно член 72 од Царинскиот закон, со пуштање на стоката во слободен промет без да се поднесе за преглед на царинскиот орган и пред поднесување на соодветна царинска декларација, податоците

таа стока (количина, тарифна ознака, вредност, потекло и друго) во дополнителната декларација поднесена во рок предвиден во одобрението за последователна постапка, се оние податоци прифатени или утврдени во моментот кога за таа стока започнала постапката за царинско складирање, освен во случај на дополнителна проверка согласно член 74 од Царинскиот закон. Царинскиот долг врз основа на овие податоци се пресметува во согласност со член 171 од Царинскиот закон.

Член 28

(запршување на постапката при заедничко складирање на идентична царинска и домашна стока)

(1) Ако согласно член 39 став 4 од оваа Уредба, царинскиот орган одобрил заедничко складирање на идентична домашна стока и стока во постапка на царинско складирање, стоката за која се бара царински дозволена употреба или користење може да се смета за царинска или домашна стока. Изборот му е препуштен на држателот на складот односно на депозиторот.

(2) Царинскиот декларант не може да бара царински дозволена употреба или користење на стоката согласно став 1 од овој член за поголема количина царинска стока од истинската количина на таа стока сместена во царинскиот склад во моментот на поднесување на барањето.

(3) Во случај на целосно уништување или неповратно губење на стока која била во постапка на царинско складирање, делот на уништена или загубена стока се утврдува така што ќе се земе во предвид делот од таа стока во целокупната количина идентична стока во постапка на царинско складирање во просториите на царинскиот склад во моментот кога дошло до уништување или губење, освен доколку сопственикот на складот му достави на царинскиот орган докази за реалната количина изгубена или уништена стока која била во постапка на царинско складирање.

Глава 4.

Водене царински склад

Член 29

(обврска за водене евиденција)

(1) Држателот на царинскиот склад од типот "А", "Ц", "Д" и "Е" е должен да води евиденција на стоката во царинскиот склад согласно со прописот од член 89 став 4 од Царинскиот закон.

(2) Држателот на царинскиот склад е должен, на барање на надлежниот царински орган, да му ја стави на увид евиденцијата, со цел истиот да може да провери дали таа правилно се води и дали содржината на евиденцијата е во согласност со реалните количини стока во царинскиот склад.

(3) За складот од типот "Б", царинскиот орган одговорен за надзор над царинскиот склад ќе ги чува царинските декларации или другите документи за започнување на постапката за царинско складирање на стоките со цел да врши надзор на завршувањето на започнатата постапка на царинско складирање. Во овој случај не е потребно да се води посебна евиденција.

(4) За складот од типот "Ф", евиденцијата за стоката која се наоѓа во постапка на царинско складирање ја водат царинските органи врз основа на прописот од член 89 став 4 од Царинскиот закон.

Член 30

(пописи на стоката)

(1) Царинскиот орган, надлежен за надзор на царинскиот склад, периодично или по потреба оценува дека е потребно да се увери во правилното работење на царинскиот

склад, од држателот на складот бара извршување на попис за целокупната стока во царинскиот склад кој е во постанка на царинско складирање или попис на одделни видови стока.

(2) Царинскиот орган може да побара, пописите на стоката од став 1 на овој член да се спроведат во присуство на царински работник.

Глава 5.

Посебни дејности во царинските складови

Консигнационата дејност

Член 31

(услови за вршење консигнациона дејност)

Царинскиот орган може да одобри вршење консигнациона дејност во царински склад од типот "Д", доколку освен општите услови, се исполнети и следните услови:

1. подносителот на барањето со странскиот сопственик на стоката склучил консигнационен договор, кој што треба да се евидентира во министерството за трговија и

2. складирањето на стоката за консигнациона продажба, чии сопственици се различни, мора да биде организирано така да стоката не се меша. Евиденцијата на стоката од различни сопственици мора да се води посебно.

Член 32

(посебни елементи)

(1) Ако подносителот на барањето има намера во царинскиот склад да врши консигнациона дејност, во барањето е должен да ги наведе и следните податоци, како и да ги достави следните документи:

1. доказ за склучен консигнационен договор, кој што е евидентиран во министерството за трговија;

2. список на видови стока кои ќе се продаваат во рамките на консигнациона дејност;

3. вкупната вредност на стоката која се складира заради вршење консигнациона дејност.

(2) Држателот на царинскиот склад е должен на царинскиот орган одговорен за надзор да му достави список на стоки по артикли кој ќе се продаваат во рамките на консигнациона дејност пред започнување со работа на царинскиот склад. Овој список може периодично да се корегира.

Снабдување со стока од посебните складови од

член 95 став 1 од Царинскиот Закон

Член 33

(одобрение за посебен склад)

(1) Заради снабдување на цивилните или воените бродови и воздухоплови во согласност со член 95 став 1 од Царинскиот закон царинскиот орган може да одобри отворање на посебен царински склад, врз основа на писмено барање согласно прописите кои важат за отворање на царински склад од типот "Д", доколку се исполнети предвидените услови.

(2) Странски и домашни бродови и воздухоплови во меѓународниот промет можат да се снабдуваат од посебните царински складови од став 1 на овој член, кои се лоцарини на аеродромот, односно пристаништа, од кој го напуштаат царинското подрачје.

Член 34

(видови и количина стока кои можат да се складираат во посебните складови)

(1) Во посебните складови може да се складира стока од домашно и странско производство, и тоа: сите видови животни намирници (прехранбени производи),

алкохолни и други пијалаци, цигари и производи од тутун, козметички и парфимериски производи кои се наменети за тронење или продажба во текот на превозот во авион или брод, како и резервни делови и производи за поправка или одржување на воздухопловите.

(2) Не е дозволено стоките со кои во посебните складови се снабдуваат домашни или странски бродови, како и домашни или странски воздухоплови во меѓународниот промет да се потрошат додека воздухопловот или бродот се задржува во царинското подрачје, освен ако не дошло до непредвидено задржување на авионот на аеродромот, а патниците не го напуштиле подрачјето на меѓународниот граничен премин и за тоа однапред е известен царинскиот орган.

(3) Снабдувањето на воздухопловите и бродовите со мазиво и гориво, според овој член, не се смета за снабдување од посебните складови.

Вообичаени постапки

Член 35

(видови вообичаени постапки што може да се одобрат во царинскиот склад)

(1) Врз основа на барање, царинскиот орган може да одобри царинската стока да биде предмет на вообичаени постапки, чија цел е стоката да се сочува, да се подобри нејзините карактеристики и/или вредност и да се подготви за дистрибуција и натамошна продажба.

(2) Одобрените постапки и постапувања со стоката во царинскиот склад се наведени во прилог 3 кои оваа Уредба, кој е нејзин составен дел.

(3) Освен доколку тоа изрично е наведено, не смеа да се одобри ниту една од постапките и постапувањата наведени во прилог 3 кои предизвикуваат промена на десетцифрената ознака од номенклатурата на царинската тарифа во која спаѓа наводената стока.

Член 36

(основа за утврдување на царинската вредност на стоката од член 35 на оваа Уредба)

(1) Барањето од член 93 став 2 од Царинскиот закон треба да се достави заедно со барањето за одобрување на вршење на вообичаените постапки од член 35 на оваа Уредба.

(2) Подносителот на барањето од став 1 на овој член може во исто време да побара од царинскиот орган да му издаде потврда за податоците кои треба да се имаат предвид (видот на стоката, вредност и количината на стоката), при определување на свентуалниот царински долг, согласно член 93 став 2 на Царинскиот закон.

Член 37

(барање од член 35 на оваа Уредба)

Депозиторот или држателот на царинскиот склад, во писменото барање за одобрување на постапките од член 35 на оваа Уредба, освен општите податоци, е должен точно да ги наведе и:

1. видовите стока на која треба да се однесува одобрението;
2. видовите постапки што треба да се одобрат;
3. царинскиот склад во кој би се сместила стоката односно кој би бил предмет на одобрените постапки.

Член 38

(одобрение)

(1) Одобрение за спроведување на постапките од член 37 на оваа Уредба издава царинскиот орган надлежен за вршење надзор над царинскиот склад во кој треба да се спроведуваат постапките. Одобрението се издава посебно за секој поединечен случај.

(2) Ако во барањето се наведени сите податоци потребни за донесување одлука, а царинскиот орган целосно го прифати барањето, одобрението од став 1 на овој член ќе го издаде во форма на службена забелешка на барањето.

Посебни одобренија

Член 39

(чување на домашна стока)

(1) Царинскиот орган надгледан за надзор врз царинскиот склад, на писмено барање на држателот на царинскиот склад, може да одобри во просторите на царинскиот склад да се чува и друга домашна стока, освен онаа од членот 84 алинеја 2 од Царинскиот закон. Таа стока не е предмет на постапката за царинско складирање.

(2) Царинскиот орган може да го издаде одобрението од став 1 на овој член само доколку:

1. тоа е економски оправдано,
2. е можно во секое време да се утврди која стока е во царинска постапка, а која не,
3. е обезбедено исполнување на пропишаните услови и
4. е обезбеден царински надзор.

(3) По правило, стоката од првиот став на овој член не смее да се мења со стоката која се складира во постапката на царинско складирање.

(4) Ако поради природата на стоката, која треба да се чува согласно првиот став на овој член, не е можно да се обезбеди утврдување на идентичноста на таа стока, складирањето на таа стока во царинскиот склад може да се одобри само доколку таа стока е идентична со царинската стока. Се смета дека стоката е идентична доколку е распоредена во истата тарифна ознака од номенклатурата на царинската тарифа, има ист трговски квалитет и исти технички карактеристики.

(5) Држателот на складот е должен, за стоката која се чува во царинскиот склад согласно овој член, да води посебна евиденција според прописот донесен врз основа на член 89 од Царинскиот закон.

Член 40

(преработка на стоката)

(1) Царинската управа, согласно член 88 од Царинскиот закон и врз основа на писмено барање, може да одобри во просторите на царинскиот склад да се врши преработка на царинската стока согласно со постапката за привремен увоз на стока заради облагородување или со постапката за преработка под царински надзор, ако покрај условите наведени во дел III, односно IV од оваа Уредба, се исполнети и следните услови:

1. подносителот на барањето ги исполнува условите за одобрување на барањата постапка;

2. подносителот на барањето ја докажал економската оправданост;

3. преработката на стоката просторно е одвоена, така што поради преработка на стоката не може да дојде до мешање на таа стока со стоката која е во постапка на царинско складирање;

4. не се работи за постојана дејност, туку само за привремена или повремена дејност, која ќе овозможи подобро економско искористување на просторот во складот.

(2) Одобрението од став 1 на овој член се издава посебно за секој поединечен случај и треба да ги содржи податоците за складот во кој ќе се врши преработката.

(3) Подносителот на барањето не може да започне со преработка на стоката во царинскиот склад според овој член, се додека не добие одобрение.

Привремено отстранување и преместување на стоката**Член 41****(привремено отстранување на стоката)**

(1) Царинскиот орган надлежен за надзор над царинскиот склад, согласно член 92 од Царинскиот закон, може да одобри привремено отстранување на стоката од царинскиот склад.

(2) Царинскиот орган го издава одобрението од став 1 на овој член за секој поединечен случај посебно, врз основа на писмено барање на држателот на складот односно депозиторот.

(3) Барањето од вториот став на овој член мора да ги содржи сите податоци потребни за донесување одобрение по барањето, а пред се рокот во кој стоката треба да биде вратена во царинскиот склад.

(4) Ако царинскиот орган во целост го прифати барањето, одобрението ќе го донесе во вид на службена белешка на барањето.

(5) Во случај на привремено отстранување на царинска стока од царинскиот склад, подносителот на барањето е должен на царинскиот орган да му достави соодветен инструмент за обезбедување на плаќање за случај на евентуално настанување на обврска за плаќање на царински долг, освен доколку царинскиот орган веќе располага со соодветен инструмент за обезбедување на плаќање, со кој може да се обезбеди и евентуалното плаќање на царинскиот долг.

(6) Во случај царинската стока, додека била привремено отстранета од царинскиот склад, да е предмет на вообичаени постапки, соодветно се применуваат член 37 до 40 од оваа Уредба.

Член 42**(преместување на стоката од еден во друг царински склад)**

(1) Врз основа на член 92 став 3 од Царинскиот закон, царинскиот орган може да одобри преместување на стоката од еден во друг царински склад, врз основа на писмено барање.

(2) Постапката на царинско складирање во складот од кој стоката се преместува, се завршува со транзитна царинска постапка. Внесувањето на стоките во царинскиот склад во кој стоката се преместува и раздожувањето на транзитната царинска постапка се врши со започнување на нова постапка за царинско складирање на стоката.

ДЕЛ III.**УВОЗ НА СТОКА ЗАРАДИ ПРОИЗВОДСТВО НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ****Глава 1.****Критериуми за одобрување на постапката****Член 43****(дефиниции)**

Задотребите на оваа Уредба долунаведените поими го имаат следново значење:

1. "увоз заради извоз" е увозот на стока заради производство наменето за извоз согласно член 97 од Царинскиот закон.

2. "главни добиени производи" се добиени производи за чие производство била одобрена постапката за увоз заради извоз;

3. "споредни добиени производи" се добиени производи кои што не се главни добиени производи, туку се неизбежен остаток од производните операции;

4. "загуба" е дел од увозната стока кој се уништува и губи во текот на производните операции, пред се преку испарување, сушење, истекување на гас или исфрлање во отпадни води и друго.

Член 44

(подносител на барањето)

(1) Одобрување на постапката за увоз заради извоз може да побара лице кое врши производни операции или лицето кои го договара нивното извршување, доколку ги исполнува условите од член 13 и 14 на оваа Уредба.

(2) На подносителот на барањето може исто така да му се одобри делумно сам да ги врши производните операции, а делумно да го договара нивното извршување.

Член 45

(одговорност на учесниците во постапката)

(1) Имателот на правото е одговорен за правилно извршување на целокупната постапка, без оглед на тоа дали сам ги врши производните операции или само ги договара.

(2) Доколку царинскиот орган ја одобрил царинската постапка на увоз заради извоз на лице кое ги договара извршувањето на производните операции, за почитување на прописите за постапката на увоз заради извоз е одговорно и лицето кое ги врши производните операции во делот кој се однесува на неговото спроведување на постапката.

Член 46

(видови стока што може да се увезува во рамките на постапката на увоз заради извоз)

(1) Во согласност со член 100 став 2 алинеја 2 од Царинскиот закон, царинската постапка на увоз заради извоз може да се одобри за следната стока:

1. Стока која во целост треба да се употреби во производството на добиени производи, на начин што ќе стане добиен производ односно негов составен дел, или притоа да остане како спореден добиен производ;

2. Стока што е наменета за поправка;

3. Помошни производни средства кои треба да го овозможат или олеснат производството на добиени производи и кои целосно или делумно ќе се потрошат при производството на добиените производи, но сепак не преминуваат во нивната супстанца.

(2) Како стока наведена во точка 3 став 1 на овој член не може да се смета следната стока:

1. гориво и други енергетски извори,

2. мазива освен оние што се неопходно потребни за проверување (проба), калибрирање и регулирање на добиените производи,

3. опрема, алат, заедно со резервните делови за опремата и алатот за производство на добиените производи, како и брзо потрошните делови на опремата или алатот (на пример "шмиргла", плочи, леарски песок, ножеви, и т.н.).

(3) Во врска со примената на член 100 став 2 алинеја 2 од Царинскиот закон, царинскиот орган го утврдува начинот на препознавање на увозната стока во добиените производи, односно донесува потребни мерки за проверка дали се исполнети пропишаните услови за примена на член 99 од Царинскиот закон.

(4) Во согласност со став 3 на овој член, царинските органи можат да ги донесат пред се следните мерки:

1. наведување или опис на посебните ознаки или производните (фабрички) броеви;

2. ставање на пломби, печати и други ознаки;

3. земање на мостри, слики или технички описи;
4. вршење аналитички и детални прегледи;
5. проверка на евиденцијата и другите документи кои што се однесуваат на производните операции што се проверуваат и јасно покажуваат дека добиените производи се произведени од увозната стока.

Член 47 (економски услови)

(1) Се смета дека економските услови од член 100 став 2 алинеја 3 од Царинскиот закон се исполнети доколку е исполнет еден од следните услови:

1. доколку подносителот на барањето бара одобрување на привремен увоз на стока заради облагородување во согласност со член 97 алинеја 2 од Царинскиот закон, а облагородувањето се врши врз основа на договор меѓу домашно и странско лице, при што се плаќа само за извршената услуга во висина на тропиците за облагородување, со истовремено ангажирање на соодветни производствени капацитети;

2. доколку се работи за вршење на производни операции во прска со стока која нема комерцијална намена (стока за приватна, лична употреба или јасно наменета како поклон);

3. доколку се работи за поправка на стока заедно со ремонтирање и оспособување на стоката;

4. доколку се работи за вообичаени постапки и дејствија заради зачувување на стоката, подобрување на изгледот или пазарната вредност на стоката, како и подготвување на стоката за дистрибуција или натамошна продажба;

5. доколку се работи за производни операции во кои вредноста на секој поединечен вид увозна стока (дефинирана врз основа на десетцифрена тарифна ознака од царинската номенклатура) за еден подносител на барање во календарската година не надминува денарска противвредност од 30 000 Евра, без оглед на бројот на извршителите на производните операции;

6. доколку во постапката на увоз заради извоз се увезува стока која не може да се спореди со стока која се произведува на царинското подрачје. "Споредбена стока" во согласност со оваа точка значи дека стоката е распоредена во истата десетцифрена тарифна ознака од царинската номенклатура, како и дека е со ист комерцијален квалитет, и исти технички карактеристики како увозните производи;

7. довољку споредбених стока од тачки б на овој член не се произведуна на царинското подрачје во доволна количина;

8. доколку домашните производители на споредбената стока од точка 6 на овој член не можат да ја обезбедат на подносителот на барањето во соодветниот момент. Во согласност со оваа точка се смета дека стоката не е обезбедена во соодветниот момент доколку таквата стока домашните производители не можат да ја обезбедат во моментот кога е потребна за предвидената работа, и покрај тоа што соодветното побарување од страна на подносителот на барањето било доставено на време;

9. доколку споредбената стока од точка 6 на овој член и покрај тоа што се произведува на царинското подрачје на Македонија, сепак во производната постапка за која се бара увоз на стока не може да се користи од следните причини:

(a) nejzinnata cena e takva што predvidenata rabota vo smisla na stav 2 od ovoj chlen bi bila neekonomichna,

(б) стоката не е со таков квалитет или нема одредени особини потребни за производство на бараните добиеви производи; итуд и твон, редови ги оцвуете. 52

(в) стоката не одговара на изрично поставените барања на странскиот купувач на добиењата стока,

(г) добиењите производи мора да бидат произведени од увозна стока за да одговорат на одлуките кои се однесуваат на заштитата на индустриската сопственост;

10. доколку подносителот на барањето во врска со определен вид стока, за која бара одобрување на увозот заради извоз, на царинските органи им докаже дека:

(а) 80% од целокупната стока, што ќе ја употреби или стоката која е потребна за производство на добиењите производи, ќе ја добие од домашни производители како споредбена стока во смисла на точка б од овој став,

(б) со увозната стока ќе го реши синџирскиот проблем од недоволна снабденост со таа стока на домашниот пазар, доколку уделот на домашната споредбена стока за покривање на неговите потреби е помал од уделот наведен во алинеја (а) на оваа точка,

(в) презел потребни мерки да обезбеди споредбена стока од домашните производители, но тие не му доставиле понуди како одговор на неговото соодветно барање.

(2) Во согласност со алинеја (а) од точка 9 на став 1 на овој член, при утврдувањето дали цената на споредбената стока произведена на царинското подрачје е таква што предвидената работа би била несекономична, се има предвид влијанието што би го имало користењето на споредбената домашна стока врз висината на сопствените трошоци за добиењите производи и од тоа произлезеното влијание на понудата на тие производи на странскиот пазар. При тоа се има предвид:

1. споредбата меѓу цената, која што треба да се плати за увозната стока увезена заради извоз, без плаќање на давачките, и цената на домашната споредбена стока, од која ќе се одземаат сите внатрешни давачки кои се или би морале да бидат вратени при извозот, заедно со сите други износи кои се надоместуваат согласно закон;

2. условите за продажба, пред се условите за плаќање и предложените услови за набавка за домашната споредбена стока, и

3. цената што ја достигнуваат добиењите производи на странскиот пазар, утврдена при основа на трговската кореспонденција и останатата документација.

Член 48

(доказ за исполнување на економските услови)

(1) Подносителот на барањето е должен во барањето или во царинската декларација, да ја наведе шифрата на економските услови од член 47 на оваа Уредба на кои се повикува.

(2) Докажување дека се исполнети економските услови од член 47 на оваа Уредба не е потребно, освен доколку министерството за трговија не пропише поинаку.

(3) Министерството за трговија ги пропишува случаите во кои подносителот на барањето треба да докаже дека се исполнети економските услови, како и начинот на тоа докажување.

Член 49

(исклучително уважување на други економски услови)

(1) Во исклучителни случаи кога подносителот на барањето смета дека исполнува други економски услови ос ~~едени~~ едени во член 47 на оваа Уредба, тој е должен претходно да достави барање за прифаќање на овие услови до Царинската управа, со изјава за тоа од кои причини смета дека економските услови се исполнети. На барање на

Царинската управа, подносителот на барањето треба да достави и докази за содржината на изјавата.

(2) Доколку во случај наведен во став 1 на овој член Царинската управа смета дека може да прифати дека економските услови се исполнети, за тоа ќе издаде потврда во која, освен други потребни податоци, ќе го наведе и рокот на важноста на потврдата. Тој рок не може да биде подолг од 6 месеци.

(3) Во рокот на важноста на потврдата од став 2 на овој член, кон царинската декларација за започнување на постапката за увоз заради извоз се прилага и таа потврда. Во царинската декларација декларантот е должен да ја наведе шифрата на економските услови од овој член.

(4) Во случај Царинската управа да ја издаде потврдата од став 3 на овој член, за тоа ќе ги известат министерството за трговија.

(5) Министерството за трговија, врз основа на известувањето од став 4 на овој член, ќе одлучи дали економските услови наведени во потврдата можат да се сметаат за исполнети и по истекот на рокот од став 2 на овој член. Царинската управа не може да го продолжи важењето на потврдата од став 2 на овој член пред добивањето на одлуката од страна на министерството за трговија, со која ќе се потврди дека економските услови можат да се сметаат за исполнети.

(6) При утврдување на економските услови следниве факти не може да се сметаат сами по себе за доволен основ за издавање на одобрение:

1. фактот дека домашниот производител на споредбена стока, која што може да се употреби за производство на добиени производи е конкурентско претпријатие на подносителот на барањето;

2. фактот дека стоките се произведат на царинското подрачје само од еден производител.

(7) Ако Царинската управа смета дека економските услови за одобрување на постапката за увоз заради извоз не се исполнети, за тоа ќе ги известат подносителот на барањето и министерството за трговија.

Член 50

(дополнителна проперка на економските услови)

Согласно со член 74 од Царинскиот закон, царинскиот орган може дополнително да ја провери точноста на наводите на имателот на правото, кои што се однесуваат на исполнувањето на економските услови.

Член 51

(евиденција)

(1) Заради надзор врз спроведувањето на постапката на увоз заради извоз, царинскиот орган може да побара, евиденцијата на нормативите за употреба на увозната стока што имателот на правото ја води согласно со член 102 од Царинскиот закон, да се води преку евиденција за количината на стоката по вид на артикал за која постапката е започната, за количината на добиените производи по вид на артикал и за сите други податоци потребни за надзор врз спроведувањето на постапката, како и за правилна пресметка на царинскиот долг што може да настане.

(2) Имателот на правото е должен на царинскиот орган надлежен за надзор врз спроведувањето на постапката, на негово барање, да му ја стави на увид евиденцијата од став 1 на овој член.

(3) Ако припадните операции се пријат кај двајца или повеќе пријатели, евиденцијата од првиот став на овој член мора да се води така што од неа во секој момент е можно да

се утврдат податоците кои се однесуваат на спроведувањето на постапката кај секој вршител поединечно.

(4) Ако околностите на случајот тоа го овозможуваат, царинскиот орган може да одобри, книгите и другите записи што ги води имателот на правото заради организирање на своето работење, односно производство, да се користат како евиденција согласно со овој член.

Глава 2.

Тек на постапката

Член 52

(почеток на постапката)

(1) Постапката на увоз заради извоз почнува врз основа на царинска декларација што ја прима царинскиот орган.

(2) Царинската декларација мора да биде пополнета во согласност со Правилникот за единствениот царински документ и другите исправи во царинската постапка и мора да ги содржи сите податоци потребни за бараниот вид постапка на увоз заради извоз од член 97 на Царинскиот закон.

(3) Освен царинска декларација, подносителот е должен на царинскиот орган да му достави барање:

- чија содржина одговара на примерокот од прилог 4 а) кон оваа Уредба, што е нејзин составен дел, доколку се работи за увоз заради извоз според системот на враќање на царината,

- чија содржина одговара на примерокот од прилог 4 б) кон оваа Уредба, што е нејзин составен дел, доколку се работи за привремен увоз на стока заради облагородување.

(4) Наместо барање од став 3 алинеја 2 на овој член, која се прилага кон секоја декларација посебно, подносителот може на царинскиот орган да му достави барање кое се однесува на извршување на целокупната работа по склучен договор за облагородување со странскиот сопственик на стоките, во случаите кога привремено увезените стоки sukcesивно се увезуваат, без оглед на тоа колку царински декларации подносителот на барањето ќе поднесе кај тој царински орган. Содржината на ова барање одговара на примерокот од прилог 4 в) кон оваа Уредба што е нејзин составен дел. Подносителот е должен барањето согласно овој став да го поднесе заедно со првата царинска декларација за почеток на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување која се однесува на тој склучен договор. Сите натамошни увозни царински декларации кои се однесуваат на тој договор, подносителот на барањето е должен да му ги доставува на истиот царински орган.

(5) Царинскиот орган кај кој е поднесена царинската декларација ќе ја одобри постапката на увоз заради извоз со службена забелешка на поднесеното барање, освен доколку подносителот на барањето се повика на економските услови од член 47 став 1 точка 5 од оваа Уредба. Во тој случај царинскиот орган е должен да издаде претходно одобрение за спроведување на постапката на увоз заради извоз за период од една календарска година.

(6) Барањето од став 3 и 4 на овој член, заедно со останатата документација потребна за одобрување на бараната постапка, подносителот може да го достави кај царинскиот орган и пред поднесување на царинска декларација. Царинскиот орган во овој случај носи претходно одобрение во кое го определува рокот во кој се поднесуваат царинските декларации за започнување на одобрената постапка. Имателот на правото е должен царинските декларации кои се однесуваат на издаденото одобрение да ги поднесува кај истиот царински орган кој додал претходното одобрение.

Член 53**(измена на одобрението)**

(1) Имателот на правото може, во согласност со царинскиот орган, да го измени или дополни:

- одобрението добиено врз основа на барањето од став 3 алинеја 1 на член 52 од оваа Уредба, во врска со податоците за добиените производи и во врска со податоците за видот на производната операција;
- одобрението од став 3 алинеја 2 на член 52 од оваа Уредба, во врска со податоците за добиените производи и во врска со податоците за видот на производната операција, како и за извршителите на производните операции или
- одобрението од став 4 на член 52 од оваа Уредба, во врска со податоците за стоката што ќе биде привремено увезена, во врска со податоците за добиените производи, во врска со податоците за видот на производната операција, како и за извршителите на производните операции.

(2) Во случаите од став 1 на овој член имателот на правото е должен да ги наведе причините поради кои го менува или го дополнува првобитното одобрение.

(3) Согласно за измена односно дополнување на првобитното одобрение издава царинскиот орган со службена забелешка на одобрението.

(4) Имателот на правото не може да го измени одобрението согласно првиот став на овој член по завршувањето на постапката на увоз заради извоз, односно откако царинскиот орган ја започнал или му соопштил дека има намера да ја започне дополнителната контрола согласно со член 74 од Царинскиот закон.

Член 54**(продолжување на постапката кај друг имател на право)**

(1) Ако имателот на правото наведен во царинската декларација не ја заврши постапката или му ја предаде стоката на натамошна производна постапка на друго лице, тоа лице, со одобрение на царинскиот орган, може да ја продолжи одобрената постапка на привремен увоз на стока заради облагородување.

(2) Одобрението од став 1 на овој член се издава врз основа на писмено барање на лицето на кое треба да биде пренесена постапката. Барањето мора да ги содржи сите податоци потребни за пренесување на обврските од првиот на вториот имател на право. Ако царинскиот орган се согласи со пренесувањето на постапката, ќе донесе одлука во вид на службена забелешка на барањето.

(3) Првиот имател на правото е должен целосно да ги преземе обврските на првиот имател на правото. Рокот за повторен извоз од член 101 на Царинскиот закон, поради промена на имателот на правото, не се продолжува. Новиот имател на правото може да го измени одобрението на првиот имател на право, но само во согласност со условите од член 53 на оваа Уредба.

(4) До издавањето на одобрението од став 2 на овој член, првиот имател на правото останува одговорен за стоката за која била започната постапката на привремен увоз на стока заради облагородување.

Член 55**(пренесување на стоката од една во друга производна единица-погон)**

(1) Царинскиот орган може да дозволи, добиените производи или привремено увезената стока во непроменета состојба без посебни царински формалности и без прекинување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување да се префрли од погонот

на еден изведувач на производни операции во погонот на друг изведувач заради натамошна преработка. Пренесувањето на стоката треба да се запише во евиденцијата од член 51 на оваа Уредба.

(2) Одговорноста за пренесената стока од став 1 на овој член паѓа на имателот на правото.

Член 56

(завршување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување)

(1) Постапката на привремен увоз на стока заради облагородување од член 97 алинеја 2 од Царинскиот закон завршува кога ќе се достави царинската декларација, односно друг документ за започнување на друг вид царински дозволена употреба или користење на стоката во согласност со член 81 од Царинскиот закон. Царинскиот декларант ги поднесува декларациите за завршување на постапката кај истиот царински орган, кај кого е започната постапката на привремен увоз на стока заради облагородување.

(2) Во декларацијата, односно другиот документ за започнување на друг вид царински дозволена употреба или користење на стоката, од став 1 на овој член мора да е наведено со која постапка се завршува привремениот увоз на стока заради облагородување.

(3) Имателот на правото во моментот на доставувањето на царинската декларација, односно другиот документ за започнување на друг вид царински дозволена употреба или користење на стоката, е должен да му ги стави на увид на царинскиот орган декларираниите добиени производи или декларираната привремено увезена стока во непроменета состојба и да ги изврши сите други пропишани формалности, освен доколку имателот на правото согласно одредбите на прописот од член 72 став 1 алинеја 3 од Царинскиот закон е ослободен од обврската да ја стави стоката на преглед.

(4) Доколку имателот на правото, во согласност со став 4 на член 52 од оваа Уредба на царинскиот орган му достави барање за започнување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување која се однесува на целокупната работа по заклучен договор, рокот за завршување на постапката, утврден во согласност со првиот став на член 101 од Царинскиот закон, тече од денот на приемот на првата царинска декларација за започнување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување.

Член 57

(што уште се смета за извоз на стока)

За извоз на стока, која може да биде основа за завршување на постапката на увоз заради извоз се смета исто така и испорака на добиените производи на лица кои можат, согласно член 180 од Царинскиот закон, да бараат ослободување од плаќање царина, доколку се исполнети пропишаните услови за ослободување од плаќање царина за тие случаи.

Член 58

(измени, уништување или неповратен губиток на стоката)

(1) Ако природата или техничките својства на привремено увезената стока, поради непредвидени околности или виша сила, претрпат такви измени што имателот на правото не може да ја спроведе одобрената производна постапка и да ги добие предвидените производи, должен е без одлагање, за тоа да го известат царинскиот орган кој ја примил декларацијата за започнување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување.

(2) Во случај на целосно уништување или неповратно губење на непреработената стока или добиените производи, делот на уништената или загубената привремено увезена

стока се утврдува врз основа на делот на увозна стока од ист вид наведена по евиденцијата на имателот на правото во моментот на уништување или неповратно губење, освен доколку имателот на правото му достави на царинскиот орган докази за вистинската количина на загубената или уништена привремено увезена стока.

Член 59

(забрана за пуштање во слободен промет)

(1) Домаќин производител или заинтересирано здружение, може да поднесе предлог за определување на случаи во кои пуштањето на стоката не е можно, заради заштитата на домашното производство, во согласност со член 103 став 2.

(2) Во предлогот од став 1 на овој член, подносителот е должен основано да ги докаже сите штетни влијанија што би ги предизвикало пуштањето во слободен промет на стоката наведена во барањето, врз економската положба на подносителот на барањето.

(3) Предлогот од првиот став на овој член се доставува до министерот за трговија кој е должен кон овој предлог да приложи претходно мислење. Во случај кога забраната се однесува на земјоделски производи, тоа мислење наместо министерот за трговија го дава министерот за земјоделство.

Член 60

(пресметување на царинскиот долг во случај на пуштање во слободен промет)

(1) Доколку имателот на правото бара добиените производи или привремено увезените стоки во непроменета состојба да се пуштат во слободен промет и притоа настане царински долг, истиот се пресметува согласно со член 104 од Царинскиот закон врз основа на податоците кои важеле за привремено увезената стока (количина, фактурна вредност, тарифна ознака, потекло и друго) во моментот на прием на декларацијата за започнување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување, со почитување на нормативите за употреба на привремено увезената стока.

(2) Доколку имателот на правото бара во слободен промет да се пуштат споредни добиени производи чија количина е соодветна на количината на главните добиени производи и при тоа настане царински долг, истиот се пресметува врз основа на податоците за споредните добиени производи кои важат на денот кога настанал царинскиот долг.

Член 61

(пресметување на компензаторни камати при постапката на привремен увоз на стока заради облагородување од член 97 алинеја 2 од Царинскиот закон)

(1) Доколку настане царински долг во смисла на член 60 на оваа Уредба, царинскиот орган ќе пресмета компензаторни камати согласно член 171 став 3 од Царинскиот закон, освен во следните случаи:

1. ако во слободен промет се пуштат споредни добиени производи чија количина е соодветна на количината на главните добисени производи;

2. ако во слободен промет се пуштат отпадоци и остатоци кои останале по уништувањето на стоката согласно со став 4 од член 162 на Царинскиот закон;

3. ако износот на компензаторните камати не надминуваат депарска противвредност од 20,00 евра за секоја поединечна царинска декларација;

4. ако имателот на правото, кој бара добиените производи или непреработените увезени стоки да се пуштат во слободен промет, му докаже на царинскиот орган дека, поради изменетите услови, што не потекнуваат од неговата негрижа или несоодветното

однесување, извозот на стоката, под услови утврдени во постапката на привремен увоз на стока заради облагородување, не би бил економски оправдан или би бил невозможен. Врз основа на поднесените докази по извршената проверка царинскиот орган издава посебно одобрение за прифаќање на барањето.

(2) Царинскиот орган ги пресметува компензаторните камати во износ која важи за затезните камати во моментот на приемот на царинската декларација за пуштање во слободен промет, односно на денот на издавањето на дополнителното пресметување на царинскиот долг.

(3) Царинскиот орган ги пресметува компензаторните камати за период од првиот ден во месецот, по месецот во кој за привремено увезената стока за која настанал царински долг била започната постапката за привремен увоз на стока заради облагородување, до последниот ден во месецот во кој настанал царинскиот долг.

(4) Царинскиот орган го пресметува износот на компензаторните камати на увозните давачки со стапката на компензаторните камати, утврдена согласно став 2 од овој член и за периодот утврден согласно став 3 од овој член.

Член 62

(извештај за раздолжување на привремен увоз на стока заради облагородување од член 97 алинеја 2 од царинскиот закон)

(1) Имотелот на правото е должен на царинскиот орган, кој го издава одобрението да му достави извештај за раздолжување на привремениот увоз на стока заради облагородување. Извештајот се пополнува на образец чија содржина одговара на примерот даден во прилог 5 кон оваа Уредба, кој е нејзин составен дел.

(2) Имотелот на правото е должен на царинскиот орган да му достави редовен извештај од став 1 на овој член најкасно во рок од 8 дена по истекот на рокот од член 101 од Царинскиот закон. На барање на царинскиот орган, имотелот на правото е должен да достави и попреден извештај уште пред завршувањето на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување.

(3) Царинскиот орган може да дозволи извештајот да се изврши компјутерски или на било кој друг договорен начин.

Член 63

(утврдување на делот на увезената стока во добиените производи)

Утврдување на делот на увезената стока во добиените производи се врши врз основа на нормативите за потрошувачка на увозната стока од член 102 на Царинскиот закон.

Член 64

(примена на мерките на трговската политика во постапката на привремен увоз на стока заради облагородување од член 97 алинеја 2 од Царинскиот закон)

(1) Ако за стоката за која е поднесена царинска декларација за започнување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување се предвидени мерки на трговската политика кои важат при:

1. пуштање на стоките во слободен промет - овие мерки не се применуваат кога за стоките започнува постапка на привремен увоз на стока заради облагородување, ниту пак за времето додека стоките остауваат во оваа постапка;

2. внесување на стоките во царинското подрачје - овие мерки се применуваат кога за стоките започнува постапката на привремен увоз на стока заради облагородување;

(2) Ако за привремено увезената стока во непроменета состојба или за добиените производи за кои е поднесена царинска декларација за завршување на постапката на

привремен увоз на стока заради облагородување со повторен извоз, се предвидени мерки на трговската политика кои важат при извоз на стоки - овие мерки не се применуваат. По исклучок за стоката која се стекнала со статусот на стока со потекло за која се предвидени мерки на трговската политика кои важат при извоз на стоки - овие мерки се применуваат.

(3) Ако постапката на привремен увоз на стока заради облагородување заврши со поднесување на царинска декларација за пуштање во слободен промет на привремено увезената стока во непроменета состојба или на добиените производи, за увезената стока се применуваат сите мерки на трговската политика кои важат во моментот на приемот на царинската декларација за пуштање во слободен промет.

(4) Посебни мерки на трговската политика не се применуваат ако во слободен промет се пуштат споредни добиени производи а нивната количина е соодветна на количината на главните добиени производи, кои се извезени заради завршување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување.

Глава 3.

Употреба на истоветна (идентична) стока и претходен извоз

Член 65

(барање)

(1) Одобрение за употреба на истоветна (идентична) стока (во понатамошниот текст: идентична стока), во согласност со член 99 од Царинскиот закон издава царинскиот орган врз основа на писмено барање што се пополнува на образец чија содржина одговара на примерокот даден во прилог 6 кон оваа Уредба, кој е нејзин составен дел.

(2) Подносителот на барањето може истовремено да побара одобрување на претходен извоз на добиените производи во смисла на член 99 став 1 алинеја 2 од Царинскиот закон, но тоа мора изрично да го наведе во барањето.

Член 66

(надлежност)

(1) За барањето од член 65 на оваа Уредба одлучува царинскиот орган кој го одобрува започнувањето на царинската постапка на привремен увоз на стока заради облагородување во прска со која се бара употреба на идентична стока.

(2) Кај царинскиот орган од став 1 на овој член имателот на правото ги поднесува сите царински декларации кои се однесуваат на спроведување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување, како и на употребата на идентична стока.

Член 67

(одобрение)

(1) Одобрение за употреба на идентична стока царинскиот орган може да му издаде само на подносител на барање кој сам ги врши производните операции во смисла на член 97 алинеја 2 од Царинскиот закон.

(2) Одобрението се издава на образец чијашто содржина е дадена во примерокот од прилог 7 кон оваа Уредба, кој е нејзин составен дел.

(3) Царинскиот орган не може да издаде одобрение за претходен извоз согласно член 99 став 1 алинеја 2 на Царинскиот закон ако подносителот на барањето во рамките на постапката за привремен увоз на стока заради облагородување се полица на економските услови на член 47 став 1 точка од 2 до 4 од оваа Уредба.

Член 68**(рок за увоз на стока при претходен извоз)**

(1) Ако во одобрието од член 67 на оваа Уредба е одобрен претходен извоз на добиени производи, во одобрието мора да биде наведен, во согласност со член 101 став 4 на Царинскиот закон, и рокот во кој увозната стока треба да се декларира за започнување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување.

(2) При утврдувањето на рокот од став 1 на овој член, царинскиот орган е должен да го почитува прето кое е потребно за набавка и транспорт на стоката заради упоз во Република Македонија.

(3) Рокот не може да биде подолг од три месеца, сметано од денот на приемот на извозната декларација, која се однесува на добиените производи, произведени од идентична стока, но по исклучок тој рок, врз основа на благовремено и основано барање на имателот на правото, може да се продолжи.

Член 69**(поднесување на одобрието на царинскиот орган)**

Имателот на правото од член 67 на оваа Уредба е должен на царинскиот орган, кај кој ја поднесува царинската декларација за увоз на стока односно за извоз на добиени производи, да му го поднесе одобрието, доколку сака да ги користи погодностите што произлегуваат од издаденото одобрение.

Член 70**(уважување на правото на увоз без плаќање царина)**

(1) Имателот на правото од член 67 на оваа Уредба за увезената стока не плаќа увозни давачки согласно член 97 став 1 алинеја 2 од Царинскиот закон, до количина и вредност која е наведена во одобрието.

(2) Имателот на правото може да ја увезе стоката која што е наведена во одобрието во рок наведен во член 68 од оваа Уредба одеднаш или во повеќе одделни пратки.

Член 71**(замена на царинскиот статус на идентичната стока и увозната стока)****Член 71****(замена на царинскиот статус на идентичната стока и увозната стока)**

(1) Во согласност со член 99 став 2 од Царинскиот закон, доаѓа до замена на царинскиот статус на идентичната стоката и увезената стока:

1. во случај кога не е одобрен претходен извоз на добиената стока во согласност со член 99 став 1 алинеја 2 од Царинскиот закон - во моментот кога царинскиот орган ја примил царинската декларација за завршување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување;

2. во случај кога носителот на правото го искористил одобрието претходен извоз на добиената стока во согласност со член 99 став 1 алинеја 2 од Царинскиот закон, и тоа :

(а) за извезените добиени производи, во моментот кога царинскиот орган ја примил извозната царинска декларација, доколку за увозната стока постапката е веќе започната;

(б) за увозната и идентична стока, во моментот на пуштање на увозната стока во постапка на припремен увоз на стока заради облагородување.

(2) Замената на царинскиот статус на стоката во согласност со став 1 на овој член не го менува потеклото на извезената стока.

Член 72**(завршување на постапката)**

- (1) Во случај кога била одобрена примена на член 99 став 1 алинеја 2 од Царинскиот закон, се смета дека постапката на привремен увоз на стока заради облагородување е завршена кога царинскиот орган ќе ја прими царинската декларација за увозната стока.
- (2) Во случај на целосно уништување или неповратен губиток на увозната стока или добиените производи, соодветно се применува член 58 став 2 на оваа Уредба.

Глава 4.**Посебни одредби за системот на враќање на платените увозни давачки****Член 73****(повикување)**

- (1) Импортерот на правото може да се повика на системот на враќање на платените увозни давачки за увезена стока, доколку се исполнети условите од член 107 на Царинскиот закон.
- (2) Како извоз кој може да биде основа за враќање на увозните давачки во смисла на член 107 став 5 од Царинскиот закон се сметаат и случаите од член 57 на оваа Уредба.
- (3) Импортерот на правото не може да побара враќање на платените увозни давачки за споредните добиени производи кои не се извезени како и за загубата која настанува во текот на производните операции.
- (4) Извозот на стоки за кои е издадено уверение за движење ЕУР 1, не може да се биде основа за враќање на платените увозни давачки доколку е тоа предвидено во меѓународните договори за трговија што Р.Македонија ги има склучено (земјите членки на Европската Унија, Р. Хрватска и други).

Член 74**(декларација при увозот)**

- (1) Подносителот на барањето кој ја декларира стоката за пуштање во слободен промет во рамките на постапката на увоз заради извоз според системот на враќање на увозните давачки од член 97 алинеја 1 од Царинскиот закон, пополнува царинска декларација во согласност со Правилникот за единствениот царински документ и другите исправи во царинската постапка. Во царинската декларација јасно мора да биде наведено дека подносителот бара постапка за увоз заради извоз со примена на системот на враќање на платени увозни давачки.
- (2) Ако на импортерот на правото согласно прописот од член 72 од царинскиот закон му е одобрено користење на поедноставена постапка, истиот не може да се повика на системот на враќање на увозните давачки се додека на царинскиот орган не му достави дополнителна декларација.

Член 75**(надлежност на царинските органи во врска со декларациите)**

- (1) Царинскиот декларант поднесува царинска декларација за започнување на постапката на увоз заради извоз според системот за враќање на увозните давачки и декларации со кои таа постапка се завршува кај истиот царински орган.
- (2) Царинската управа може по основани случаи да дозволи царинските декларации за завршување на постапката да се поднесуваат и кај други царински органи.

Член 76

(обврска за ставање на стоката на увид)

Без оглед на одобрените поедноставени постапки согласно член 72 од Царинскиот закон, имателот на правото е должен, при поднесувањето на декларацијата што е основа за враќање на платените увозни давачки, да ја стави таа стока на увид на царинскиот орган и за неа да ги исполни сите пропишани царински формалности за избраното царински дозволено користење или употреба.

Член 77

(основи за враќање)

Извозна декларацијата односно друг вид на документ за започнување на царински дозволената употреба или користење на стоката кои се користат при докажувањето од член 107 став 5 на Царинскиот закон мора да ги содржи сите податоци кои се потребни за утврдување на правото на барање за враќање на платените увозни давачки.

Член 78

(барање)

(1) Импелот на правото поднесува барање за враќање на платените увозни давачки кај царинскиот орган кај кој ја поднел царинската декларација за завршување на постапката на увоз заради извоз според системот на враќање на уплатените увозни давачки.

(2) Импелот на правото поднесува барање за враќање на платените увозни давачки во рокот од член 107 став 7 од Царинскиот закон, за увозните стоки употребени во производството на добиени производи кои се извезени во рокот од член 101 од Царинскиот закон.

(3) Барањето се пополнува на образец чија содржина одговара на примерокот даден во прилог 8 на оваа Уредба кој е нејзин составен дел, и се однесува на една извозна декларација односно друг вид на документ за започнување на царински дозволената употреба или користење на стоката кои се користат при докажувањето од член 107 став 5 на Царинскиот закон.

(4) Царинскиот орган до кого е поднесено барањето може да побара доставување и на дополнителни документи потребни за одлучување за основаноста на барањето.

Член 79

(одлука за враќање на средствата)

(1) Царинскиот орган одлучува за враќање на платената увозни давачки врз основа на податоците наведени во барањето и пратечките документи, а може да изврши и дополнителни испитувања за проверка на нивната точност и правилноста на податоците.

(2) Царинскиот орган за донесената одлука издава решение во редовна постапка.

Член 80

(утврдување на количините на стоката што се имаат предвид при утврдување на висината на средствата за враќање)

Висината на средствата што се враќаат се утврдува земајќи го предвид делот на увезената стока во добиените производи при што се имаат предвид нормативите за користење на увезената стока од член 102 на Царинскиот закон.

Член 81

(и вршување на враќањето на средствата)

- (1) Враќањето на платените увозни давачки се врши на тој начин што на надлежната служба која ја води жиро-сметката на царинските органи и се даде налог за дозначување на средствата што треба да се вратат на сметка што ја навел имателот на правото во барањето.
- (2) Враќањето на уплатената царина не е можно да се изврши доколку имателот на правото има било какви неизмирени доспееани обврски на име увозни или извозни давачки или постапки поради царински прекршоци.

ДЕЛ IV**ПРЕРАБОТКА ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР****Глава 1****Општ дел****Член 82**

(услови за издавање одобрение за започнување на постапката)

- (1) Царинската управа може да издаде одобрение за постапката на преработка под царински надзор во согласност со прописот од член 108 став 2 од Царинскиот закон, доколку се исполнети условите од член 109 став 3 на Царинскиот закон.
- (2) Економските услови во смисла на член 109 став 3 алинеја 5 од Царинскиот закон се содржани во прописот доцесен согласно член 108 став 2 од Царинскиот закон.

Член 83

(барање)

- (1) Одобрението од член 84 на оваа Уредба се издава врз основа на барање кое мора да биде пополнето на образец чија содржина одговара на примерокот даден во прилог 9 кон оваа Уредба, кој е нејзин составен дел, а се доставува до Царинската управа.
- (2) Подносителот на барањето е должен кон него да приложи и докази со кои се потврдуваат наводите во барањето.

Член 84

(одобрение)

Одобрението за постапката за преработка под царински надзор го издава Царинската управа на образец, чија содржина одговара на примерокот даден во прилог 10 кон оваа Уредба кој е нејзин составен дел.

Член 85

(рок на важење)

- (1) Рокот на важење на одобрението за спроведување на постапката за преработка под царински надзор го утврдува Царинската управа при што ги зема предвид посебните потреби на одделната барана постапка за преработка.
- (2) Рокот на важење од став 1 на овој член не може да биде подолг од една година, но одобрението може да се продолжи врз основа на благовремено и основано барање.

Член 86

(надлежност)

- (1) Имателот на правото ги доставува царинските декларации за започнување на царинската постапка за преработка под царински надзор само кај царинскиот орган наведен во одобрението.

(2) Кај царинскиот орган од став 1 на овој член се доставуваат и царинските декларации, односно другите документи за започнување на друг вид царински дозволена употреба или користење на стоката, кои се потребни за започнување на постапката за преработка под царински надзор.

Член 87

(започнување на постапката)

(1) Имателот на правото може да ја достави декларацијата за започнување на постапката за преработка под царински надзор дури откако ќе му биде издадено одобрението од член 84 на оваа Уредба и кога ќе му достави на надлежниот царински орган соодветен инструмент за обезбедување на плаќање.

(2) Во царинската декларација за започнување на царинската постапка за преработка под царински надзор декларантот е должен да го наведе и рокот во кој декларираната стока ќе биде преработена.

(3) Рокот од став 2 на овој член не може да биде подолг од рокот на важее на одобрението за постапка за преработка под царински надзор.

Член 88

(завршување на постапката)

(1) Постапката за преработка под царински надзор завршува со прием на царинската декларација, односно друг документ за започнување на друг вид царински дозволена употреба или користење на стоката, на преработените производи или увезената стока во непроменета состојба и ставање на увид на овие стоки на царинскиот орган.

(2) Описот на преработените производи или на увезената стока во непроменета состојба во царинската декларација или другиот документ за започнување на друг вид царински дозволена употреба или користење на стоката, од став 1 на овој член мора да одговара на податоците наведени во одобрението.

Член 89

(извештај)

(1) Имателот на правото е должен на царинскиот орган од член 86 на оваа Уредба да му достави извештај за раздолжување на постапката во рок од 8 дена по истекот на важноста на одобрението.

(2) Извештајот од став 1 на овој член мора да биде пополнет на образец чија содржина одговара на примерокот даден во прилог 11 кон оваа Уредба, кој е нејзин составен дел.

(3) Во одобрението од член 84 на оваа Уредба може да се бара, имателот на правото да подготвува и периодични извештаи.

(4) Заради спроведување на царински надзор, царинскиот орган може да побара, имателот на правото да му го достави извештајот од став 2 на овој член и во текот на постапката на преработка под царински надзор.

(5) Царинската управа може да дозволи извештајот да се прави компјутерски или по било кој друг договорен вид.

Член 90

(царинска вредност)

Царинската вредност на преработените производи се утврдува во согласност со прописот од член 39 на Царинскиот закон.

Член 91

(примена на мерките на трговската политика)

- (1) Ако за увезената стока во моментот на приемот на декларацијата за пуштање во слободен промет важат посебните мерки на трговската политика, таквите мерки за преработените производи не се применуваат, освен ако овие мерки важат и за производите кои што се идентични на преработените производи.
- (2) Во случај од став 1 на овој член, тие мерки се применуваат за онаа количина увезена стока која реално била употребена при производството на преработените производи, пуштени во слободен промет.

ДЕЛ V

ПРИВРЕМЕН УВОЗ

Глава 1

Општ дел

Член 92

(започнување на постапката)

- (1) Постапката на привремен увоз почнува врз основа на царинска декларација што ја прима царинскиот орган. Царинската декларација мора да биде пополнета во согласност со Правилникот за единствениот царински документ и другите исправи во царинската постапка.
- (2) Доставувањето на АТА-карнетот се смета како поднесување на царинска декларација за започнување на постапката на привремен увоз. Прифаќањето на АТА-карнетот од страна на царинските органи се смета како прифаќање на царинската декларација за започнување на постапката за привремен увоз на стока.

Член 93

(барање)

- (1) Подносителот на барањето е должен кон царинската декларација од став 1 на член 92 на оваа Уредба, да приложи барање чија содржина одговара на примерокот од прилог 12 кон оваа Уредба што е нејзин составен дел.
- (2) По исклучок на став 1 на овој член барање во писмена форма не се поднесува доколку:

1. постапката за привремен увоз започнала врз основа на усмена царинска декларација, освен во случај на привремен увоз во согласност со член 123 став 2 и член 124 став 2 од оваа Уредба;

2. се работи за постапка на привремен увоз на материјали, кои се сопственост на воздухопловни, бродски или железнички претпријатија или сопственост на поштенски управи и истите ги користат во меѓународниот промет, но само доколку таквите материјали се видно обележени;

3. се работи за стока која е во постапка на привремен увоз врз основа на АТА-карнет.

Член 94

(одобрение)

Надлежниот царински орган ќе издаде одобрение за постапка за привремен увоз согласно член 6 од оваа Уредба, освен во случаите од став 2 на член 93 од оваа Уредба, кога не се носи одобрение во писмена форма.

Член 95

(одлучување на царинскиот орган)

При давањето одобрение од член 94 на оваа Уредба, царинскиот орган, во врска со намената за користење на привремено увезената стока, одлучува и за мерките на царинскиот надзор, го утврдува рокот за привремениот увоз од член 113 на Царинскиот закон, како и висината на евентуалниот инструмент за обезбедување на плаќање.

Член 96

(ослободување од доставување на инструмент за обезбедување на плаќање)

Согласно член 80 став 2 од Царинскиот закон, царинските органи нема да бараат доставување на инструмент за обезбедување на плаќање доколку:

1. постапката за привремен увоз започнала врз основа на усмена царинска декларација;
2. се работи за постапка на привремен увоз на материјали, кои се сопственост на воздухопловни, бродски или железнички претпријатија или сопственост на поштенски управи и истите ги користат во меѓународниот промет, но само доколку таквите материјали се видно обележени;
3. се работи за постапка на привремен увоз на опрема за отстранување на непосредна опасност во согласност со член 110 од оваа Уредба;
4. се работи за стока која е во постапка на привремен увоз врз основа на АТА-карнет.

Член 97

(завршување на постапката)

- (1) Постапката за привремен увоз се завршува согласно член 81 од Царинскиот закон со прифаќање на соодветна царинска декларација или друг документ за започнување на друг вид царински дозволена употреба или користење на стоката.
- (2) Декларацијата, односно другиот документ за започнување на друг вид царински дозволена употреба или користење на стоката, од став 1 на овој член мора да содржи еднакви податоци за стоката како и декларацијата врз основа на која била започната постапката за привремен увоз.
- (3) Заедно со царинската декларација за завршување на постапката за привремен увоз треба да се достави и примерок од царинската декларација врз основа на која била започната постапката за привремен увоз.

Член 98

(посебни случаи за завршување на постапката)

- (1) Без оглед на член 97 на оваа Уредба, постапката на привремен увоз за стоката од член 108 точка 3 и 4 од оваа Уредба се смета за завршена кога таа стока е потрошена, уништена или бесплатно поделена на посетителите на определена приредба.
- (2) Став 1 од овој член не може да се применува на алкохолни пијалаци, производи од тутун и погонско гориво.

Член 99

(надлежност)

- (1) Царинската декларација за завршување на постапката на привремен увоз по правило се доставува до царинскиот орган кај кој била доставена царинската декларација за започнување на постапката за привремен увоз.

- (2) Став 1 од овој член не се применува ако постапката за привремен увоз започнала врз основа на прифаќање на АТА-карнетот, или ако тоа е одобрено од Царинската управа.

Член 100

(пуштање во слободен промет како завршување на постапката)

Ако имателот на правото бара привремено увезените стоки да се пуштат во слободен промет и при тоа настане царински долг, истиот се пресметува согласно член 118 од Царинскиот закон.

Член 101

(пресметување на компензаторни камати)

(1) Доколку настане царински долг во смисла на член 100 на оваа Уредба, царинскиот орган ќе пресмета компензаторни камати согласно член 171 став 3 од Царинскиот закон.

(2) Компензаторни камати согласно член 171 став 3 од Царинскиот закон ќе се пресметаат и кога имателот на правото не ја користи стоката согласно нејзината намена за која била дозволена постапката за привремен увоз и не постапува со привремено увезената стока согласно издаденото одобрение, па заради тоа настанува царински долг.

(3) Компензаторни камати не се наплаќаат ако:

1. во слободен промет се пуштат отпадоци и остатоци кои останале по уништувањето на стоката согласно со став 4 од член 162 на Царинскиот закон;

2. износот на компензаторните камати не надминуваат денарска противвредност од 20,00 Евра за секоја поединечна царинска декларација;

3. стоката била привремено увезена согласно член 116 став 1 алинеја 1, 3, 4, 6 и 7 од Царинскиот закон.

(4) Царинскиот орган ги пресметува компензаторните камати во лисина која важи за затезните камати во моментот на приемот на царинската декларација за пуштање во слободен промет, односно на денот на издавањето на дополнителното пресметување на царинскиот долг.

(5) Царинскиот орган ги пресметува компензаторните камати за период од првиот ден во месецот, по месецот во кој за привремено увезената стока за која настанал царински долг била за прв пат започната постапката за привремен увоз на стока заради облагородување, до последниот ден во месецот во кој настанал царинскиот долг.

(6) Царинскиот орган го пресметува износот на компензаторните камати на увозните давачки со стапката на компензаторните камати, утврдена согласно став 4 од овој член и за периодот утврден согласно став 5 од овој член.

Член 102

(пренесување на правото на друго лице)

(1) Согласно член 80 став 3 од Царинскиот закон, царинскиот орган може да одобри, правата и обврските на имателот на правото за привремен увоз на стока да се пренесат на друго лице, ако тоа ги исполнува пропишаните услови за одобрување на постапката за привремен увоз на таква стока.

(2) Одобрението од став 1 на овој член се издава врз основа на писмено барање на лицето на кое треба да биде пренесена постапката. Барањето мора да ги содржи сите податоци потребни за пренесување на обврските од првиот на вториот имател на право. Ако царинскиот орган се согласи со пренесувањето на постапката, ќе донесе одлука во вид на службена белешка на барањето.

(3) Со одобрувањето за пренесување на правото престануваат обврските на првиот имател на правото, а новиот имател на правото е должен целосно да ги преземе обврските на првиот имател на правото.

(4) Претходно одобренниот рок за привремен увоз не се продолжува со пренесувањето на правото.

Член 103

(мерки на трговска политика)

(1) Доколку за определен вид на стока се предвидени мерки на трговската политика кои важат при:

1. пуштање на стоките во слободен промет - овие мерки не се применуваат кога за стоките започнува постапка на привремен увоз, ниту пак за времето додека стоките остануваат во оваа постапка;

2. внесување на стоките во царинското подрачје - овие мерки се применуваат кога за стоките започнува постапката на привремен увоз;

3. извоз на стоки - овие мерки не се применуваат кога странските стоки кои биле во постапка на привремен увоз повторно се извезуваат.

(2) Во случај на пуштање во слободен промет на привремено увезени стоки согласно член 100 од оваа Уредба ќе се применуваат мерките на трговската политика кои се предвидени за овие стоки во времето на приемот на декларацијата за пуштање во слободен промет.

Глава 2

Целосно ослободување од плаќање царина при привремен увоз на стоки врз основа на Царинскиот закон

Член 104

(постапка)

(1) Ако царинскиот декларант, при привремен увоз на стока, побара целосно ослободување од плаќање царина согласно член 116 став 1 од Царинскиот закон, должен е да достави документи со кои се докажува дека се исполнети условите за ослободување од плаќање царина.

(2) Царинскиот орган одлучува по барањето со службена забелешка на барањето, освен во случај доколку се работи за стока наведена во член 106 од оваа Уредба, кога треба да издаде одобрение во редовна постапка.

Член 105

(ослободување согласно член 116 став 1 алинеја 1 од Царинскиот закон)

При одлучување дали стоката може да биде ослободена од плаќање царина согласно член 116 став 1 алинеја 1 од Царинскиот закон, царинскиот орган постапува во согласност со одредбите на Царинскиот закон кои важат за секој поединечен случај на царинско ослободување.

Член 106

(испитување)

(1) Согласно член 116 став 1 алинеја 2 од Царинскиот закон, царинскиот орган ќе ја ослободи од плаќање царина стоката која ќе биде предмет на испитување, демонстрирање или вршење на проби, доколку странскиот сопственик ја дал на определено време кога:

1. стоката е предмет на испитување, демонстрирање или вршење на проби, и кога се работи за постапка на добивање атести;

2. стоката е потребна заради испитување, демонстрирање или вршење на проби;

3. стоката која привремено се увезува заради испитување или демонстрирање е наменета за добивање нарачки за иста стока.

(2) Ослободување од плаќање царина согласно став 1 на овој член не може да се одобри ако се работи за испитување, демонстрирање или вршење на проби како доходна дејност.

Член 107

(поим на меѓународен саем, изложба и други приредби)

(1) Согласно член 116 став 1 алинеја 3 од Царинскиот закон, како меѓународен саем, изложба или други приредби се сметаат:

1. комерцијални, индустриски, земјоделски или занаетчиски саеми, изложби или слични приредби;

2. саеми, изложби или слични приредби организирани во добротворни цели;

3. саеми, изложби или слични приредби организирани за поттикнување на научното, техничкото, професионалното, уметничкото образование, културната, спортската соработка, или со верски цели или синдикални односно туристички активности, како и за поттикнување на меѓународното разбирање;

4. средби на претставници на меѓународни организации и здруженија;

(2) Како меѓународен саем, изложба или други приредби не се сметаат изложби организирани за посебни намени во продавници или други деловни простори заради продажба на увезената стока.

Член 108

(поим на стока која е предмет на излагање)

Согласно член 116 став 1 алинеја 3 и 4 од Царинскиот закон, царинскиот орган може да одобри ослободување од плаќање царина за следната стока:

1. стока која е предмет на излагање или чие функционирање се демонстрира;

2. живи животни, растенија, семе и делови за растенија кои се изложуваат на приредбата;

3. стока која е наменета за користење во врска со привремено увезената стока од точка 1 на овој член, а особено:

(а) стока потребна за демонстрирање на работата на увезената опрема или апарати;

(б) рекламен и информативен материјал како и друга стока која е наменета за рекламирање на приремено увезената стока која се излага, како што се аудио и видео снимки, филмови, написи, но само ако привремено се увезуваат заедно со стоката за чие рекламирање е наменет;

4. стока, која во текот на изложбата, саемот или слична приредба е добиена од привремено увезената стока, опрема или животни;

5. конструкции и декоративен материјал, заедно со електричен погон, потребен за уредување на штандот, односно изложбениот простор на странско или домашно лице, кое привремено ја излага увезената стока;

6. опрема, заедно со опремата за преведување, аудио и видео снимање и филмови од поучен, научен или културен карактер, кои се наменети за користење при меѓународни средби, конференции и конгреси.

Член 109

(амбалажа)

(1) Согласно член 116 став 1 алинеја 5 од Царинскиот закон, од плаќање царина може да се ослободи следната стока:

1. контејнери, кутии, садови и слична амбалажа која се користи во ист облик во кој е и увезена;

2. помошна амбалажа како подлога за намотување, замотување или прицврстување на стоката

(2) Ослободувањата од став 1 од овој член не се однесуваат за материјал како што е слама, хартија, стаклена волна и струготини, кои се увезуваат во рефус.

(3) Царинскиот орган може да одобри привремен увоз на стоката од став 1 на овој член само доколку се исполнети следните услови:

1. во случај амбалажата да се увезе празна, декларантот мора да се обврзе дека повторно ќе биде извезена наполнета;

2. во случај амбалажата да се увезува полна, имателот на правото мора да се обврзе дека повторно ќе биде извезена полна или празна;

3. во никој случај привремено увезената амбалажа не може да се употребува во внатрешниот промет.

(4) Царинскиот орган во никој случај не може да дозволи привремено увезената амбалажа да се употребува во внатрешниот промет.

Член 110

(опрема за отстранување на непосредна опасност)

(1) Целосно ослободување од плаќање царина догласно член 116 став 1 алинеја 7 од Царинскиот закон може да се дозволи за опрема која е наменета за користење во врска со отстранување на непосредна опасност или отстранување на непосредните последици од епидемии, елементарни или други несреќи на царинското подрачје.

(2) Ослободувањето од плаќање царина согласно став 1 на овој член се одобрува само доколку се исполнети следните услови:

1. опремата е дадена на привремено користење бесплатно и

2. опремата е наменета на јавните спасувачки служби, доброволни и хуманитарни организации или државни служби.

Член 111

(опрема за дописници и дописништва)

(1) Согласно член 116 став 1 алинеја 9 од Царинскиот закон, царинскиот орган може да одобри ослободување од плаќање царина при привремен увоз на опрема, која останува во сопственост на странското средство за јавно информирање, а е наменета за непосредната дејност на дописниците односно дописништвата на тоа средство за јавно информирање.

(2) Согласно со став 1 на овој член, за опрема, која може да биде ослободена од плаќање царина, се смета стоката наведена во прилог 13 кон оваа Уредба, кој е нејзин составен дел.

Глава 3

Целосно ослободување од плаќање царина при привремен увоз на стоки врз основа на меѓународни договори

Член 112

(општ дел)

(1) Меѓународните договори, кои ги прифатила Република Македонија и со кои се предвидува целосно ослободување од плаќање на царина при привремениот увоз на определени видови стока, се применуваат во согласност со член 8 од Царинскиот закон.

(2) Со одредбите од ова глава се утврдува начинот на примена на меѓународните спогодби, кои не можат директно да се применуваат.

Член 113 (стручна-техничка опрема)

(1) При привремен увоз на стручна-техничка опрема од плаќање царина е ослободен следниот вид на опрема:

1. кинематографска опрема, што ја користи лице со седиште односно престој надвор од царинското подрачје, додека се наоѓа на царинското подрачје заради снимање на филм или филмови;

2. секој друг вид стручна (техничка) опрема што при вршењето на професијата или занаетот ја користи лице со седиште или престој надвор од царинското подрачје, која доаѓа на царинското подрачје заради извршување на определена работа, врз основа на приложена документација;

3. прибор и дотатоци на опремата од точка 1 и 2 на овој став.

(2) Во рамките на точка 2 од став 1 на овој член не може да се смета опрема која се користи за внатрешен транспорт, индустриско производство или пакување на стоката или (освеш во случај на рачен прибор) за искористување на природните извори или за изградба односно поправка или одржување на згради или за изведување земјани и слични работи.

(3) Привремен увоз на опремата од став 1 на овој член може да се одобри само доколку:

1. техничката опрема која привремено се увезува е сопственост на лице кое има седиште односно постојан престој надвор од царинското подрачје,

2. техничката опрема привремено ја увезува лице кое има седиште односно постојан престој надвор од царинското подрачје, или

3. техничката опрема на царинското подрачје се употребува исклучиво од лицето кое го посетува царинското подрачје, или под личен надзор на тоа лице.

(4) Условот од точка 3 на став 3 од овој член не важи за привремен увоз на кинематографска опрема за снимање на филм, телевизиска емисија или аудиовизуелни програми, во рамките на копродукциски договор меѓу странско лице и лице со седиште на царинското подрачје.

(5) Списокот на техничка опрема која може привремено да се увезе без плаќање царина, согласно со овој член, даден во прилог 14 кој е составен дел на оваа Уредба, има илустративно значење.

Член 114 (резервни делови за привремено увезена техничка опрема)

Дополнително увезените резервни делови потребни за поправка на привремено увезената техничка опрема од член 113 од оваа Уредба, при привремениот увоз, се ослободени од плаќање царина под истите услови како и техничката опрема.

Член 115 (привремен увоз на транспортни средства)

(1) Доколку се исполнети условите од важечките меѓународни конвенции и условите од член 118 до 124 на оваа Уредба од плаќање царина при привремен увоз ослободени се:

1. комерцијални патни возила,
2. приватни патни возила,
3. железнички транспортни средства,
4. цивилни воздухоплови,
5. пловни објекти во езерскиот промет,
6. палети и
7. контејнери.

(2) Постапката за привремен увоз на транспортни средства започнува со декларирање со усмена декларација, согласно прописот од член 72 став 1 од Царинскиот закон.

(3) Царинските органи, при привремениот увоз на транспортни средства од прилогот став на овој член, нема да бараат доставување на инструмент за обезбедување на плаќање, во смисла на член 80 став 2 од Царинскиот закон.

(4) Постапката за привремен увоз на транспортни средства започната согласно овој член може да се заврши:

1. со повторен извоз на транспортните средства - согласно прописот од член 72 став 1 од Царинскиот законикот, или

2. во случај на поднесување на декларација или друг документ за започнување на друг вид царински дозволена употреба или користење на стоката, - согласно со прописите кои важат за поднесување декларација или друг документ, за бараната царински дозволена употреба или користење на стоката.

Член 116

(дополнителни мерки на царинскиот надзор)

(1) Без оглед на став 2 и 3 од член 115 на оваа Уредба, царинскиот орган, кој во моментот на започнувањето на постапката за привремен увоз на транспортни средства врз основа на извршената контрола смета дека постои основана негрижа, и дека обврските во однос на повторниот извоз не се почитуваат, ќе преземе дополнителни мерки на царинскиот надзор, а особено:

1. ќе побара доставување на писмена царинска декларација, пополнета согласно Правилникот за единствениот царински документ и другите исправи во царинската постапка или друг документ кој, согласно меѓународните спогодби, може да ја замени царинската декларација;

2. во случај на привремен увоз на контејнери, ќе побара декларацијата, кон усмената декларација, да достави и документ, кој содржи:

- име односно назив и седиште на корисникот или на неговиот застапник
- податоци потребни за утврдување на истородноста на контејнерите и
- број на контејнерите и количината и видот на резервни делови, додатоци и вообичаена опрема;

3. во случај на привремен увоз на резервни делови, додатоци и опрема од член 125 на оваа Уредба, кои привремено се увезуваат одвоено од транспортните средства на кои им се наменети - ќе побара доставување на царинска декларација или друг документ согласно точка 1 од овој став;

4. доставување на инструмент за обезбедување на плаќање, доколку преземе една од мерките наведени во точките од 1 до 3 на овој став и смета дека плаќањето на царинскиот долг кој може да настане нема да биде извршено.

Член 117

(одземање на одобреното за привремен увоз)

(1) Царинскиот орган може да го одземе одобреното за привремен увоз на транспортни средства, доколку утврди дека:

1. комерцијалните патни возила се употребувале во внатрешниот промет;

2. приватните патни возила се употребувале во внатрешниот промет во комерцијални намени или

3. возилата по увозот биле дадени во наем, позајмени или дадени во употреба на друго лице на царинското подрачје за друга намена, а не за непосреден повторен извоз или пак дека тие возила, кои во моментот на увозот биле најмени, дадени под наем, позајмени или дадени на употреба, биле дадени во поднаем, повторно позајмени или пак

повторно дадени во употреба на друго лице за друга намена, а не за непосреден повторен извоз.

(2) Став 1 на овој член не се применува доколку е така предвидено со оваа Уредба или со меѓународна спогодба.

Член 118

(посебни услови за привремен увоз на патни комерцијални возила)

(1) Под комерцијални патни возила се подразбираат сите патни возила и сите полуприколки и приколки кои може да бидат закачени за таквите возила, а кои се користат за комерцијална употреба, односно за превоз на стока и патници.

(2) Патни комерцијални возила може привремено да се увезат во согласност со оваа Уредба ако:

1. привремено ги увезува лице со седиште надвор од царинското подрачје, или друго лице за негова сметка,

2. во комерцијална намена ги употребува лицето од точка 1 на овој став,

3. се регистрирани надвор од царинското подрачје на име на лицето со седиште надвор од царинското подрачје и

4. се употребуваат исклучиво за транспорт, кој започнува или чија дестинацијата е надвор од царинското подрачје.

(3) Ако приколката ја влече возило регистрирано на царинското подрачје, привремен увоз може да се дозволи и ако не се исполнети условите од точка 1 и 2 од став 2 на овој член.

(4) Возилата од став 1 на овој член можат да останат на царинското подрачје онолку време колку е потребно да се изврши работата, заради која бил побаран привремен увоз (како на пример: превоз, влез и излез на патници, утоварување, истопарување на стока, транспорт и одржување на возилата).

(5) Лицето кое во согласност со став 2 точка 1 и 2 од овој член, привремено увезува и употребува патно комерцијално возило во име и за сметка на лице со седиште надвор од царинското подрачје, мора од него да биде изрично овластено.

(6) Без оглед на став 2 од овој член:

(а) во согласност со став 5 на овој член патното комерцијално возило може да го вози физичко лице со постојан престој на царинското подрачје;

(б) царинските органи можат:

- во исклучителни случаи да му дозволат на лицето со седиште на царинското подрачје, привремено да увезе и употребува патно комерцијално возило во период што ќе го одреди царинскиот орган во согласност со околностите на поединечниот пример,

- да му дозволат на физичкото лице со постојан престој на царинското подрачје, кое е вработено кај лицето со седиште надвор од царинското подрачје, во комерцијални намени привремено да увезе и употребува патно возило во сопственост на неговиот работодавец.

(в) патните комерцијални возила да се употребуваат во внатрешниот промет ако тоа го доуништаат прописите од областа на транспортот.

Член 119

(посебни услови за привремен увоз на приватни патни возила)

(1) Под приватни патни возила се подразбираат сите патни возила, вклучувајќи и возила од типот караван како и приколки кои може да бидат закачени за таквите возила, а кои се користат за приватна употреба, од соодветно лице исклучувајќи комерцијална употреба.

(2) Приватни патни возила може привремено да се увезат во согласност со оваа Уредба доколку:

1. привремено ги увезува физичко лице со регулиран престој или седиште надвор од царинското подрачје, -

2. за приватна употреба ги користи лицето од точка 1 од овој став и

3. се регистрирани надвор од царинското подрачје на име на лице со регулиран престој или седиште надвор од царинското подрачје. Ако возилото не е регистрирано, се смета дека условот од оваа точка е исполнет ако предметното возило е во сопственост на лице кое нема седиште или регулиран престој во царинското подрачје на Република Македонија.

(3) Постапката за привремен увоз на приватно патно возило може да се дозволи и:

1. ако приватното возило е регистрирано во државата на постојан престој на корисникот на возилото, кој возилото редовно го употребува на царинското подрачје за патување од своето живеалиште до местото каде е вработен и обратно. Одобрението за употреба на постапката нема да биде предмет на временско ограничување.

2. ако странски студент употребува приватно возило во државата на неговиот постојан престој, на царинското подрачје каде што престојува исклучиво заради студии;

(4) Привремениот увоз на возила може, во согласност со овој член, освен во случајот од точка 1 од став 3 на овој член може да се одобри:

1. за време од најмногу шест месеци (со прекини или без) во период од дванаесет месеци или

2. во случајот од точка 2 од став 3 на овој член за времето за кое студентот заради студии престојува на царинското подрачје.

(5) Во случајот од став 4 точка 1 на овој член лицето кое привремено го увезува возилото, мора да го извести царинскиот орган за прекиниот на рокот во кој возилото останува на царинското подрачје и мора да ги исполни сите други обврски што ќе ги одреди царинскиот орган за да ја спречи неовластената употреба на привремено увозеното возило.

(6) За лицата кои престојуваат на царинското подрачје заради извршување на одредени временски ограничени задачи, соодветно се применуваат одредбите од став 3 точка 2 и од став 4 точка 2 на овој член.

(7) Привремено увезените приватни патни возила не е дозволено по увозот да се даваат во наем, да се позајмуваат или да се даваат на употреба на друго лице на царинското подрачје за друга намена од онаа за непосреден повторен извоз, односно на оние возила кои во моментот на увозот биле најмени, дадени под наем, позајмени или дадени на употреба, да се даваат во поднаем, повторно позајмуваат или пак повторно да се даваат во употреба на друго лице за друга намена, а не за непосреден повторен извоз.

(8) Во согласност со став 7 од овој член, патните возила за приватна употреба кои припаѓаат на рент-а-кар претпријатие со седиште надвор од царинското подрачје, можат повторно да се најмуваат на физичко лице со регулиран престој надвор од царинското подрачје со цел тие да бидат повторно извезени во период кој што ќе биде определен од царинскиот орган, кога оние возила се наоѓаат во царинското подрачје на Република Македонија согласно спроведениот договор за наем. Оваа постапка може да му се одобри и на физичко лице со регулиран престој во царинското подрачје на Република Македонија. Возилата истотака може да бидат повторно извезени од царинското подрачје на Република Македонија од лице вработено во рент-а-кар претпријатието со седиште во царинското подрачје.

(9) Без оглед на седмиот став на овој член привремено увезените приватни возила можат да ги употребуваат и:

1. законскиот брачен партнер и членовите на потесното семејство на физичкото лице кое има регулиран престој надвор од царинското подрачје ако и тие лица имаат свој регулиран престој надвор од царинското подрачје;

2. лицата со регулиран престој на царинското подрачје, го употребуваат привремено увезеното приватно возило повремено и во име и по изрични упатства на имателот на правото само во време кога и имателот на правото се наоѓа на царинското подрачје.

Член 120

(посебни услови за привремен увоз на железнички транспортни средства)

(1) Под железнички транспортни средства се подразбираат сите влечни возила, железнички коли и комозиции, како и вагони од секаков вид кои се употребуваат за транспорт на лица и стоки.

(2) Привремен увоз на железнички транспортни средства се дозволува ако тие транспортни средства се:

1. во сопственост на лице со седиште надвор од царинското подрачје и

2. регистрирани во железничката мрежа надвор од царинското подрачје.

(3) Привремен увоз на железнички транспортни средства може да се дозволи за најмногу 12 месеци.

(4) Без оглед на член 117 став 1 точка 3 од оваа Уредба:

1. железничките транспортни средства може да бидат ставени на располагање на лице со седиште на царинското подрачје, под услов да тие се користат заеднички според договор каде секоја мрежа може да користи вагони на друга мрежа како свои вагони;

2. во исклучителни случаи царинските органи можат да одобрат лице со седиште на царинското подрачје, да увезе и да користи вагони наменети за превоз на стока во постапка на привремен увоз за определен временски рок определен од тие органи во согласност со условите на конкретниот случај.

Член 121

(посебни услови за привремен увоз на цивилни воздухоплови)

(1) Привремено увезените цивилни воздухоплови можат да останат на царинското подрачје за време кое е потребно да се извршат дејностите заради кои била побарана постапка на привремен увоз на воздухопловите (пренос, качување и симнување на патници, утовар и истовар на стоки, транспорт и одржување).

(2) Членот 118 став 5 и 6 на оваа Уредба се применува соодветно и за воздухоплови за комерцијална употреба. Посебно, царинските органи можат во исклучителни случаи да одобрат лице со седиште во царинското подрачје привремено да увезе и користи воздухоплов за определен временски рок што го определува царинските органи според околностите на секој поединечен случај.

(3) Кога цивилните воздухоплови се употребуваат за приватен воздушен транспорт, се применуваат условите пропишани од член 119 став 2 од оваа Уредба.

(4) Цивилните воздухоплови од став 3 на овој член можат да останат во царинското подрачје заедницата најмногу за време од шест месеци (со прекин или без) во период од 12 месеци.

(5) Член 119 став 5, 7, 8 и 9 од оваа Уредба се приemannуваат соодветно и за воздухоплови за приватна употреба.

Член 122

(посебни услови за привремен увоз на пловила за езерскиот промет)

(1) Привремено увезените пловила за езерскиот промет можат да останат на царинското подрачје за време кое е потребно да се извршат дејностите заради кои бил побаран нивен

привремен увоз (пренос, качување и симнување на патници, утовар и истовар на стоки, транспорт и одржување).

(2) Членот 118 став 5 и 6 на оваа Уредба се применува соодветно и за пловилата за комерцијална употреба во езерскиот промет. Посебно, царинските органи можат во исклучителни случаи да одобрат лице со седиште во царинското подрачје привремено да увезе и користи пловила за определен временски рок што го определуваат царинските органи според околностите на секој поединечен случај.

(3) Кога пловилата за езерски промет се употребуваат за приватен езерски транспорт, се применуваат условите пропишани од член 119 став 2 од оваа Уредба.

(4) Пловилата за езерски промет од став 3 на овој член можат да останат во царинското подрачје заедницата најмногу за време од шест месеци (со прекин или без) во период од 12 месеци.

(5) Член 119 став 5, 7, 8 и 9 од оваа Уредба се применуваат соодветно и за пловила во езерскиот промет приватна употреба.

Член 123

(посебни услови за привремен увоз на палети)

(1) Палети кај кои идентичноста може да се утврди, можат привремено да се увезат за период од 12 месеци доколку декларантот не бара пократок рок за привремен увоз.

(2) Палети кај кои идентичноста не може да се утврди, можат привремено да се увезат за период од 6 месеци доколку декларантот не бара пократок рок за привремен увоз.

Член 124

(посебни услови за привремен увоз на контејнери)

(1) Привремено може да се увезуваат контејнери одобрени за транспорт на стока, под царинска пломба или контејнери означени со соодветни знаци доколку привремено се увезуваат за сметка на нивниот сопственик, односно корисник или застапникот на било кој од нив.

(2) Контејнерите кои не се опфатени во став 1 на овој член може привремено да се увезат само доколку царинскиот орган претходно ја одобри нивната употреба.

(3) Контејнерите ставени под постапката на привремен увоз можат да останат во царинското подрачје во рок од 12 месеци.

(4) Согласно со член 125 став 1 од оваа Уредба, контејнерските помагала и вообичаената опрема можат да бидат увезени со контејнерот за подоцнежен повторен извоз посебно или со друг контејнер, или посебно за заеднички подоцнежен повторен извоз со контејнер.

(5) Ставот 1 од овој член се применува за контејнери, без оглед на тоа дали се или не се одобрени за превоз под царинска пломба, кога следните податоци се јасно означени на соодветно и јасно видливо место:

(а) идентитетот на сопственикот или корисникот,

(б) ознаките за идентификација и бројките на контејнерот, дадени од сопственикот, или корисникот,

(в) тара тежина на контејнерот, во која е вклучена целата постојано прицврстената опрема, и

(г) државата на која и припаѓа контејнерот.

(6) Како контејнери одобрени за транспорт на стока, под царинска пломба се прифаќаат оние :

(а) кои на табличката за одобрување издадена во согласност со правилата од ТИР Конвенцијата ги носат, освен податоците од став 5 на овој член, и следните податоци :

- сервисниот број на производителот (број на производителот), и
- идентификациониот број или буквата за типот на конструкцијата, ако за контејнерот било издадено одобрение според типот на конструкција.

(6) кои одговараат на техничките услови во согласност со правилата од ТИР Конвенцијата.

(7) Корисникот на попатката на барање на царинските органи треба да ги обезбеди податоците во врска со статусот на контејнерот.

Член 125

(привремен увоз на резервни делови, дополнителни делови и вообичаена опрема)

- (1) Постапката за привремен увоз се одобрува за вообичаени резервни делови, прибор и вообичаена опрема за транспортните средства од член 115 став 1 од оваа Уредба, кои се користат за прицврстување, обезбедување или заштита на стоката, увезени заедно на транспортните средства за кои се наменети или одделно од нив.
- (2) Резервните делови увезени заедно или поодделно од транспортните средства за кои тие се наменети се употребуваат само за помали поправки и рутинско одржување на транспортните средства.
- (3) Редовните поправки и одржување кои ќе се покажат неопходни во времето кога транспортното средство се наоѓа на царинското подрачје не се сметаат за промени во смисла на член 113 од Царинскиот закон и можат да се вршат во рамките на постапката за привремен увоз.
- (4) За деловите кои се наменуват во тек на поправката или редовното одржување согласно став 3 од овој член, кои се оштетени или неупотребливи, како и за новите резервни делови, постапката за привремен увоз започнува и завршува со доставување на царинска декларација или друг документ за започнување на друг вид царински дозволена употреба или користење на стоката.

Член 126

(привремен увоз во рамките на туристичкиот промет)

- (1) Согласно Конвенцијата за царински олеснувања во туризмот, патникот може да биде ослободен од плаќање на царина при привремен увоз на лични предмети кои ги носи со себе, кои се наменети за негова лична употреба во текот на привремениот престој на царинското подрачје, а кои, во непроменета состојба, ќе ги врати во странство најдоцна тогаш кога и самиот ќе го запустити царинското подрачје.
- (2) За лични предмети, покрај облеката, тоалетниот прибор и други предмети за кои е очигледно дека се наменети за лична употреба на патникот, се сметаат и следните предмети, доколку може да се смета дека патникот ги користи:

- личен накит
- фотографски апарат и камера; заедно со приборот, како и вообичаена количина филмови
- преносен (портабл) дија или филмски проектор или графоскоп, заедно со приборот и вообичаена количина дијапозитиви или филмови
- видео камера и преносен (портабл) видеорекордер како и вообичаена количина касети
- дурбин
- преносен (портабл) музички инструмент
- преносен (портабл) апарат за снимање или репродукција на звук
- преносен радио приемник

- џепен калкулатор
- преносен личен компјутер
- преносни маси за нинување
- детска количка
- инвалидска количка, ортопедски и технички помагала кои инвалидот ги користи во текот на патувањето
- преносен апарат за дијализа или сличен медицински апарат како и прибор за негово користење
- шатор и друга опрема за логорување
- спортска опрема и прибор (рибарска, планинарска и опрема за нуркање, голф, велосипед без мотор, чун или кајак со должина до 5,50 метри, скии, два тениски рекети и други слични предмети).

(3) Согласно со овој член како патник се смета лице кое привремено доаѓа на царинското подрачје, но на тоа подрачје нема регулирано вообичаен престој.

Глава 4

Делумно ослободување од плаќање царина при привремен увоз на стоки

Член 127

(услови)

Делумно ослободување од плаќање царина може да се одобри при привремен увоз на стока ако се исполнети условите од член 116 став 2 од Царинскиот закон, со исклучок на стоката која е наведена во член 128 на оваа Уредба.

Член 128

(кога не е можно да се одобри привремен увоз на стока со делумно ослободување од плаќање царина)

Царинскиот орган не може да одобри привремен увоз на стока со делумно ослободување од плаќање царина врз основа на член 116 став 3 од Царинскиот закон за:

1. потрошна стока,
2. стока за која, веќе при доставувањето на царинската декларација за започнување на привремен увоз, ќе се утврди дека не е наменета за повторен извоз од царинското подрачје.

Член 129

(пресметување на царинскиот долг)

(1) Кога заради делумно ослободување од плаќање царина врз основа на член 116 став 2 од Царинскиот закон настане царински долг, истиот ќе се пресмета согласно член 117 од Царинскиот закон.

(2) Царинскиот орган ќе го пресмета царинскиот долг согласно став 1 на овој член кога царинскиот декларант ќе ја достави декларацијата за започнување на привремен увоз

или кога ќе поднесе барање за продолжување на рокот во кој била дозволена постапката, за привремен увоз на стоката.

ДЕЛ VI.
ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ НА СТОКА ЗАРАДИ ОБЛАГОРОДУВАЊЕ

Глава I.
Општ дел
Член 130
(постапка)

(1) Царинската постапка за привремен извоз на стока заради облагородување започнува врз основа на примената царинска декларација за започнување на таа постапка.

(2) Ако подносителот на барањето побара примена на системот на замена, должен е кон царинската декларација, согласно член 130 од оваа Уредба, да приложи и барање кое ги содржи сите податоци потребни за донесување одобрение, а пред се податоците кои овозможуваат царински надзор. Барањето треба да биде пополнето на образец чија содржина одговара на примерокот даден во прилог 15 кон оваа Уредба, кој е нејзин составен дел.

(3) Подносителот на царинската декларација за започнување на постапката на привремен извоз на стока заради облагородување без систем на замена е должен кон царинската декларација да приложи барање чија содржина одговара на примерокот даден во прилог 16 кон оваа Уредба, кој е нејзин составен дел.

(4) Барањето став 2 и 3 на овој член се поднесува кон секоја декларација за започнување на постапката на привремен извоз на стока заради облагородување и се однесува за секој поединечен привремен извоз.

(5) За промена на барањето од став 2 и 3 на овој член соодветно се применува член 53 од оваа Уредба.

Член 131
(одобрение)

Царинскиот орган ќе ја одобри постапката за привремен извоз на стока заради облагородување со или без примена на системот на замена и притоа ќе издаде на одобрение:

- чија содржина одговара на примерокот од прилог 17 а) кон оваа Уредба што е нејзин составен дел, доколку се работи за привремен извоз на стока заради облагородување со примена на системот на замена,
- чија содржина одговара на примерокот од прилог 17 б) кон оваа Уредба што е нејзин составен дел, доколку се работи за привремен извоз на стока заради облагородување без примена на системот на замена.

Член 132
(надлежност)

(1) Царинската декларација за завршување на постапката на привремен извоз на стока заради облагородување по правило се доставува до царинскиот орган кај кој била доставена царинската декларација за започнување на постапката за привремен извоз на стока заради облагородување.

(2) Царинската управа, на барање на декларантот да одобри во посебни случаи, царинската декларација за завршување на постапката за привремен извоз на стока заради облагородување да се достави и кај друг царински орган.

Член 133
(договор за спроведување на производни операции)

Договорот кој подносителот на барањето го склучува со странско лице заради спроведување на производните операции на стоки кои привремено се извезуваат заради облагородување, мора да биде склучен во писмена форма.

Член 134 (услови)

(1) Согласно член 121 став 2 алинеја 2 од Царинскиот закон, царинскиот орган, со цел да утврди дали добиените производи се резултат на преработка на припремено извезената стока, може да ги донесе пред се следните мерки:

1. наведување или опис на посебните ознаки или производи (фабрички) броеви на привремено извезената стока;

2. ставање царински ознаки, пломби или други знаци за распознавање;

3. земање мостри, доставување проспекти, фотографии и слики или технички описи на стоката;

4. споредување на привремено извезената стока и добиените производи преку анализи;

5. проверка на документите за предвидените производни операции, кои недвосмислено укажуваат на тоа дека добиените производи ќе бидат соодветно произведени од привремено извезената стока (договори, пресметки, кореспонденција);

6. примена на меѓународно договорените мерки за царински надзор.

(2) Економските услови од член 121 став 2 алинеја 3 од Царинскиот закон, при доставување на царинската декларација за започнување на постапката за привремен извоз на стока заради облагородување, не е потребно да се докажуваат, освен доколку поинаку не е утврдено со пропис кој го донесува министерот за трговија.

Член 135 (посебности во однос на поправките)

(1) Ако декларантот поднел царинска декларација за започнување на привремениот извоз на стока на облагородување заради поправка, царинскиот орган може да ја одобри таа постапка само доколку при привремениот извоз на стока се докаже дека поправката на привремено извезената стока е сосема можна. Ако царинскиот орган смета дека овој услов не е исполнет, тој ќе го одбие издавањето на одобрението.

(2) Став 1 на овој член се применува и ако бил одобрен системот на замена.

Член 136 (систем на замена)

(1) Ако подносителот на барањето побарал примена на системот за замена, должен е тоа да го наведе во царинската декларација за припремен извоз на стока заради облагородување на стока и да достави барање согласно член 130 од оваа Уредба.

(2) Ако го прифати барањето од став 1 на овој член, царинскиот орган може, заради спроведување на надзор, да ги преземе мерките наведени во точките 1, 3, 4, или 5 од став 1 на член 134 од оваа Уредба. Од документите доставени согласно член 134 став 1 точка 5 од оваа Уредба мора јасно да произлезе дека поправката ќе се изврши така што ќе се добие стока која ги исполнува условите од член 125 став 6 и 7 од Царинскиот закон.

(3) За спроведување на царинскиот надзор, подносителот на барањето е должен пред се да докаже дека замената не била договорена со цел да се подобрат техничките својства на стоката. Затоа, царинскиот орган може да ги провери:

1. договорите и другите придружни документи кои се однесуваат на поправката, како,

2. договорите или фактурите кои се однесуваат на привремено извезената стока, или на стоката во која е вградена привремено извезената стока.

(4) Одобрението за примена на системот на замена без претходен увоз може да се

користи и за повторен увоз на поправените производи наместо на производи за замена, ако за увоз на поправените производи се исполнети пропишаните услови.

(5) Без оглед на став 1 од овој член, царинскиот орган може да одобри, откако ја примил царинската декларација за започнување на постапката за привремен извоз на стока заради облагородување, наместо поправените производи да се увезат производите за замена. Царинскиот декларант е должен, согласно со овој став, барањето да го достави најдоцна до моментот на предвидениот увоз на производите за замена.

Член 137

(посебни услови за системот на замена со претходен увоз)

(1) Ако подносителот на барањето бара примена на системот за замена со претходен увоз на производи за замена, должен е уште пред почетокот на постапката на царинскиот орган да му достави писмено барање пополнето согласно член 130 став 2 од оваа Уредба.

(2) Барањето од став 1 на овој член се доставува до надлежниот царински орган согласно член 135 од оваа Уредба.

(3) Кон барањето од став 2 на овој член, подносителот е должен да ги достави сите потребни докази за наводите во барањето, како и да достави соодветен инструмент за обезбедување на плаќање, доколку царинскиот орган се уште не располага со него.

(4) Декларантот е должен да го достави писменото одобрение што го издава царинскиот орган, со секоја одделна царинска декларација за увоз на производите за замена, односно со царинската декларација за привремен извоз на стока.

(5) Сите постапки на царинење во врска со одобрениот систем на замена со претходен увоз мора да се спроведуваат кај царинскиот орган кој го издал одобрението од став 4 од овој член.

Член 138

(завршување на постапката и извештај за раздолжување на постапката на привремен извоз на стока заради облагородување)

(1) Повторниот увоз на добиените производи или увозот на производи за замена кај системот на замена се смета за извршен, доколку добиените производи односно производите за замена кај системот за замена :

1. се пуштени во слободен промет,

2. се внесени во слободна економска зона или царинска зона или кога

3. за нив започнала постапка за царинско складирање.

(2) За утврдување дали се почитуваат роковите за завршување на постапката меродавен е денот на приемот на царинската декларација, односно друг документ за започнување на друг вид царински дозволена употреба или користење на стоката, со која се завршува царинската постапка за привремен извоз на стока заради облагородување.

(3) Кон декларацијата со која се завршува постапката за привремен извоз на стока заради облагородување, декларантот е должен да приложи и свој примерок од царинската декларација со која таквата царинска постапка започнала.

(4) Имателот на правото е должен на царинскиот орган, кој го издал одобрението да му достави извештај за раздолжување на постапката на привремен извоз на стока заради облагородување. Извештајот се пополнува на образец чија содржина одговара на примерокот даден во прилог 18 кон оваа Уредба, кој е нејзин составен дел.

(5) Имателот на правото е должен на царинскиот орган да му достави редовен извештај од став 4 од овој член во рок од 8 дена сметано од денот до кој е должен да ја заврши

постапката на привремен извоз на стока заради облагородување. На барање на царинскиот орган, имателот на правото е должен да достави и воопреден извештај уште пред завршувањето на постапката на привремен извоз на стока заради облагородување.

(6) Царинскиот орган може да одобри извештајот да се изврши компјутерски или на било кој друг договорен начин.

Член 139

(пресметување на царинскиот долг)

(1) Согласно член 123 од Царинскиот закон, царинскиот долг се пресметува врз основа на царинската декларација за пуштање на добиените производи или производите за замена во слободен промет.

(2) Во врска со примената на член 123 став 4 од Царинскиот закон, трошоците за складирање, превоз и осигурување на стоката за привремен извоз до местото каде се врши предвиденото облагородување или каде се врши последното облагородување не се пресметуваат во:

- вредноста на привремено извезената стока која се зема предвид при утврдување на царинската вредност на добиените производи согласно член 32 став 1 точка 6 од Царинскиот закон
- производните трошоци, доколку вредноста на привремено извезената стока при утврдување на царинската вредност на добиените, е може да се утврди согласно член 32 став 1 точка 6 од Царинскиот закон.

(3) Производни трошоци од став 2 од овој член се и трошоците за складирање, превоз и осигурување на добиените производи кои се пресметуваат од местото каде било извршено облагородувањето или каде било извршено последното облагородување до местото на влегување во царинското подрачје на добиените производи.

(4) Меѓу трошоците за поправка, што се имаат предвид при утврдување на царинскиот долг согласно член 123 став 6 од Царинскиот закон, се сметаат сите плаќања во врска со поправката што ги врши или треба да ги изврши имателот на правото во корист на лицето кое ја врши поправката или посредните и непосредните плаќања, кои се услов за извршување на поправката на привремено извезената стока, ако на висината на плаќањата не влијаела поврзаноста меѓу имателот на правото и лицето кое ја врши поправката.

Член 140

(примена на мерките на трговската политика)

(1) Мерките на трговската политика кои важат за извоз на домашна стока, согласно член 119 став 2 од Царинскиот закон, се применуваат при приемот на царинската декларација за започнување на постапката на привремен извоз на стока заради облагородување.

(2) Ако добиените производи од член 119 став 1 на Царинскиот закон се пуштат во слободен промет, а за тие производи во моментот на приемот на царинската декларација за пуштање во слободен промет важат мерките на трговската политика, тие мерки се применуваат за добиените производи само во случај ако не се производи со македонско потекло, во однос на критериумите утврдени согласно член 25 до 27 од Царинскиот закон.

(3) Мерките на трговската политика кои важат за пуштање во слободен промет не се применуваат и во случај кога се работи за пуштање во слободен промет на стока која била привремено извезена заради облагородување во рамките на системот на замена или која била во странство на привремен извоз заради поправка или дополнителни производни операции согласно член 105 од Царинскиот закон.

ДЕЛ VII.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ СДРЕДБИ

Член 141

(стока чувана под царински надзор)

- (1) Стоката, која на денот на влегувањето во сила на оваа Уредба се наоѓала во царинските складови и железничко-царински магацини може и натаму да се чува во нии согласно одредбите за царински складови на оваа Уредба.
- (2) По истекот на рокот за лежење на стоката од став 1 на овој член држателот на складот, односно декларантот треба да поднесе царинска декларација за започнување на постапка за царинско складирање во согласност со оваа Уредба.
- (3) Ако царинскиот орган, согласно член 213 став 2, од Царинскиот закон, донесе решение за затворање на објектите од став 1 на овој член, во исто време треба да одлучи за постапката со стоката која се наоѓа во тој објект.
- (4) Ако по прски со стоката сместена по склад согласно со став 1 на овој член, настане царински долг, истиот ќе се пресмета врз основа на членовите од 164 до 169 на Царинскиот закон.

Член 142

(завршување на постапката за привремен увоз заради облагородување)

- (1) Постапките за привремен увоз на стока заради облагородување кои започнале пред влегувањето во сила на оваа Уредба се завршуваат согласно прописите кои важеле пред влегувањето во сила на оваа Уредба.
- (2) Во рок од осум дена по истекот на рокот за враќање на стоката во странство (повторен извоз) царинскиот обврзник е должен на царинскиот орган кај кој ја поднел увозната царинска декларација за започнување на постапката на привремен увоз заради облагородување да достави извештај за раздолжување согласно член 62 од оваа Уредба.
- (3) Доколку во постапката на привремен увоз заради облагородување настане царински долг:

1. пред 01.04.2000 година, а истиот се пресметува и наплатува по 01.04.2000 година, пресметката и плаќањето се вршат согласно прописите кои важеле до 01.01.2000 година;

2. по 01.04.2000 година, истиот ќе се пресмета согласно членовите 164 до 169 од Царинскиот закон.

Член 143

(завршување на постапката за привремен увоз)

- (1) Постапките за привремен увоз на стока кои започнале пред влегувањето во сила на оваа Уредба се завршуваат согласно прописите кои важеле пред влегувањето во сила на оваа Уредба.
- (2) Имателот на правото може да го продолжи рокот на привремениот увоз на стоката од став 1 на овој член согласно оваа Уредба.
- (3) Ако за стоката, која што била привремено увезена согласно прописите кои што важеле пред влегувањето во сила на оваа Уредба, настанала обврска за плаќање на царина од други причини, освен оние од член 216 од Царинскиот закон, царинскиот долг се пресмета и наплати со врз основа на членовите од 166 до 169 на Царинскиот закон.

Член 144

(враќање на царината за увезени стоки употребени во производство на стоки за извоз)

- (1) За стоките кои што се извозно царинети до влезот во сила на оваа Уредба може да се поднесе барање за враќање на царината и по влегувањето во сила на оваа Уредба.

Уредба согласно одредбите на Уредбата за враќање на царината за увезени стоки употребени во производство на стоки за извоз ("Службен весник на Република Македонија" број 59/96).

(2) За стоките кои што се извозно оцаринети по влегувањето во сила на оваа Уредба а се произведени од стоки увозно оцаринети од 01.04.1999 до 31.03.2000 година, може да се одобри враќање на царината согласно одредбите на Уредбата за враќање на царината за увезени стоки употребени во производство на стоки за извоз ("Службен весник на Република Македонија" број 59/96) под услов барањето за враќање на царината да биде поднесен заклучно со 30.09.2000 година.

Член 145

(завршување на постапката за привремен извоз на стока заради облагородување)

(1) Постапките за привремен извоз на стока заради облагородување кои започнале пред влегувањето во сила на оваа Уредба се завршуваат согласно прописите кои важеле пред влегувањето во сила на оваа Уредба.

(2) Имателот на правото може да го продолжи рокот за привремен извоз на стока заради облагородување од став 1 на овој член согласно со оваа Уредба.

(3) Ако при враќањето на стоката која била привремено извезена заради облагородување пред влегувањето во сила на оваа Уредба настанала обврска за плаќање царина согласно член 266 од Законот за царините ("Службен весник на Република Македонија" број 20/93, 63/95 и 15/97), царинскиот долг ќе се пресмета согласно член 266 од Законот за царините ("Службен весник на Република Македонија" број 20/93, 63/95 и 15/97).

(4) Ако во врска со постапката за привремен извоз на стока заради облагородување настанал царински долг од други причини, освен оние наведени во став 3 на овој член царинскиот долг ќе се пресмета согласно членовите од 166 до 169 на Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" број 21/98).

Член 146

(престанување на важноста на прописите)

Со денот на влегување во сила на оваа Уредба престануваат да важат : Уредбата за привремен извоз и увоз на стоки извоз ("Службен весник на Република Македонија" број 20/94, 23/96, 53/97) и Уредбата за враќање на царината за увезени стоки употребени во производство на стоки за извоз ("Службен весник на Република Македонија" број 59/96).

Член 147

(влегување во сила на Уредбата)

Оваа Уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува со денот на започнувањето на примената на Царинскиот закон (Службен весник на РМ, број 21/98, 26/98 63/98 и 86/99).

ПРИЛОГ 1

**ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКИ
СКЛАД**

(Член 22)

Барањето за отворање царински склад се доставува на образец, кој мора да ги содржи најмалку следните елементи:

1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број - идентификациона шифра на подносителот на барањето, односно идниот сопственик на царинскиот склад,
2. податоци за видот на царински склад што барателот сака да го отвори,
3. детален опис на просторите и површините што би требало да ги опфаќа царинскиот склад и нивната локација,
4. податоци за исполнување на условите за царински надзор во царинскиот склад (исто така и начинот на водење на книговодството, ако тоа се користи како евиденција за стоката во царинскиот склад),
5. наведување на предложениот царински орган за надзор врз работењето на складот,
6. опис на економската оправданост на царинскиот склад,
7. податоци за инструментот за обезбедување на плаќање,
8. податоци за видоите стоки што сака да ја складира во царинскиот склад, како и за предвидените претежни намени на складираната стока (реекспорт, пуштање на стоката во слободен промет, и т.н.),
9. податоци за предвидениот просечен рок на лежење за стоката во царинскиот склад,
10. податоци за тоа дали во исто време се бара користење на царинскиот склад за привремено чување на стока и/или чување на домашна стока наменета за извоз,
11. податоци за тоа дали во исто време поднесува барање за одобрување на некоја поедноставена постапка во однос на царинските декларации (член 72 од Царинскиот закон) и податоци кои овозможуваат идентификација на барањето за одобрување на некоја поедноставена постапка во однос на царинските декларации,
12. список на приложени документи,
13. датум и потпис.

ПРИЛОГ 2

**ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ОТВОРАЊЕ
ЦАРИНСКИ СКЛАД**

(член 23)

Одобрението за отворање царински склад се издава на образец кој мора да ги содржи најмалку следните податоци:

1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број идентификациона шифра на имателот на правото,
2. податоци кои овозможуваат идентификација на барањето врз основа на кое се издава одобрение,
3. царински орган надлежен за надзор врз складот и вообичаени мерки на царинскиот надзор,
4. одобрен вид на царински склад и податоци за просториите што ги опфаќа складот,
5. податоци за одобрување на начинот на водење на евиденцијата за стоката,
6. датум за почеток на важењето на одобрението,
7. податоци за одобрената поедноставена постапка за изнесување на стоката од царинскиот склад,
8. податоци за евентуалните обврски за доставување на периодичен попис на стоката во царинскиот склад,
9. висина на инструментот за обезбедување на плаќање и начин според кој се определува,
10. податоци за видови на стока која може да се складира во постапката за царинско складирање,
11. податоци за одобреното користење на царинскиот склад за привремено чување на стоката и/или за чување на домашната стока наменета за извоз,
12. други услови под кои е издадено одобрението,
13. податоци кои овозможуваат идентификација на другите одобренија кои биле издадени заедно со ова одобрение (на пример за примена на поедноставена постапка во однос на царинските декларации),
14. број на прилоги,
15. орган кој го издал одобрението, одговорно лице, негов потпис и печат,
16. место и датум на издавање на одобрението.

ПРИЛОГ 3

ЛИСТА НА ОДОБРЕНИ ПОСТАПКИ И ПОСТАПУВАЊА СО СТАКАТА ВО ЦАРИНСКИОТ СКЛАД

(Член 35)

1. Едноставни операции кои обезбедуваат стоката за време на складирањето да се сочува во добра состојба:

1. проветрување, распростирање, сушење, отстранување на прашина, едноставно чистење, поправање на амбалажата, основно поправање на штета која настанала за време на транспортот или складирањето ако се работи за едноставни операции, поставување и отстранување на заштитните преслеси за транспорт;

Табела (1)

2. попис на залихите (резервите), земање мостри и мерење на стоката;
3. отстранување на расипаните или оштетени делови;
4. чување на стоката со средства за одзрачување или додавање на конзерванси;
5. постапки за заштита од молци;

II. Постапки за подготвување на стоката за дистрибуција или натамошна продажба:

1. сортирање, механичко филтрирање, класифицирање и преместување;
2. средување и порамнување;
3. пакување, распакување, замена на амбалажата, преточување и едноставно пренесување во контејнери;
4. ставање и замена на марки, печати, налепници, ценовни етикети и други знаци на распознавање, но заради тоа стоката не смее да изгледа како да има поинакво потекло од нејзиното вистинско потекло;
5. тестирање, средување и подготвување на машините, апаратите и работните возила, но само доколку се работи за едноставни операции;
6. тестирање во врска со проверката дали стоката одговара на техничките стандарди;
7. покачување на температурата со цел стоката да може да се превезе;
8. пеглање на текстилот;

ПРИЛОГ 4 а).

ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА НА УВОЗ ЗАРАДИ ИЗВОЗ СПОРЕД СИСТЕМОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА

(член 52 став 3 алинеја 1)

Барањето од член 52 став 3 алинеја 1 се издава на образец кој мора да ги содржи најмалку следните податоци:

1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број идентификациона цифра на подносителот на барањето кој истовремено ги извршува производните операции или го договара нивното извршување;
2. податоци за увезената стока:

(а) трговски и/или технички опис

(б) тарифна ознака од царинската номенклатура

(в) количина во задолжителна единица мера

(г) вредност

3. податоци за нормативите за употреба на увезената стоката и начин за нивно утврдување;
4. начин на препознавање на увезената стока во добиените производи;
5. податоци за добиените производи:
 - (а) трговски и/или технички опис
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
 - (г) вредност;
6. шифра на економските услови од член 47 односно 49 на Уредбата;
7. вид на предвидените производни операции;
8. место каде ќе се вршат производните операции;
9. проценка на времето потребно за:
 - (а) спроведување на производните операции и
 - (б) поднесување на царинска декларација за извоз на добиените производи;
10. датум, место и потпис на подносителот на барањето.

ПРИЛОГ 4 б)

**ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПОСТАПКАТА НА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКА ЗАРАДИ
ОБЛАГОРОДУВАЊЕ
СО ЦЕЛОСЕН УВОЗ НА ПРИВРЕМЕНО УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ**

(член 52 став 3 алинеја 2)

Барањето од член 52 став 3 алинеја 2 се издава на образец кој мора да ги содржи најмалку следните податоци:

1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број идентификациона шифра на:
 - (а) подносителот на барањето кој е извршител на производните операции или лицето кое го договара нивното извршување,
 - (б) странската фирма со која подносителот на барањето склучил договор за работи на облагородување;
2. број и датум на договорот за работи на облагородување од евиденцијата на подносителот на барањето;
3. податоци за тоа дали е добиено одобрение за користење на истородна стока и податоци кои овозможуваат идентификација на издаденото одобрение;
4. податоци за привремено увезената стока:
 - (а) трговски и/или технички опис

- (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
- (в) количина во задолжителна единица мера
- (г) вредност

5. податоци за нормативите за употреба на привремено увезената стоката и начин за нивно утврдување;

6. начин на препознавање на привремено увезената стока во добиените производи;

7. податоци за главните и споредните добиени производи:

- (а) трговски и/или технички опис
- (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
- (в) количина во задолжителна единица мера
- (г) вредност;

8. податоци за загубата;

9. податоци за инструментот за обезбедување на плаќање,

10. шифра на економските услови од член 47 односно 49 на Уредбата;

11. вид на предвидените производни операции;

12. место каде ќе се вршат производните операции;

13. рок на времето потребно за:

(а) спроведување на производните операции и

(б) поднесување на царински декларации за завршување на постапката привремен увоз заради облагородување;

14. датум, место и потпис на подносителот на барањето.

ПРИЛОГ 4 в).

**ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПОСТАПКАТА НА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКА ЗАРАДИ
ОБЛАГОРОДУВАЊЕ
СО СУКЦЕСИВЕН УВОЗ НА ПРИВРЕМЕНО УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ**

(член 52 став 4)

Барањето од член 52 став 4 се издава на образец кој мора да ги содржи најмалку следните податоци:

1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број и идентификациона шифра на:

(а) подносителот на барањето кој е извршител на производните операции, или лицето кое го договара нивното извршување

(б) странската фирма со која подносителот на барањето склучил договор за работи на облагородување;

2. број и датум на договорот за работи на облагородување од евиденцијата на подносителот на барањето;

3. податоци за тоа дали е добиено одобрение за користење на истородна стока и податоци кои овозможуваат идентификација на издаденото одобрение;

4. податоци за вкупната привремено увезена стока:
 - (а) трговски и/или технички опис
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
 - (г) вредност
5. податоци за нормативите за употреба на привремено увезената стоката и начин за нивно утврдување;
6. начин на препознавање на привремено увезената стока по добиените производи;
7. податоци за вкупните главни и споредни добиени производи:
 - (а) трговски и/или технички опис
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
 - (г) вредност;
8. податоци за вкупната загуба;
9. податоци за инструментот за обезбедување на плаќање,
10. шифра на економските услови од член 47 односно 49 на Уредбата,
11. вид на предвидените производни операции;
12. место каде ќе се вршат производните операции;
13. рок на времето потребно за:
 - (а) спроведување на производните операции и
 - (б) поднесување на царински декларации за завршување на постапката привремен увоз заради облагородување;
14. датум, место и потпис на подносителот на изјавата.

ПРИЛОГ 5

**ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ НА
ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКА ЗАРАДИ ОБЛАГОРОДУВАЊЕ
ОД ЧЛЕН 97 АЛИНЕЈА 2 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН**

(член 62)

Извештајот за раздолжување на привремен увоз на стока заради облагородување од член 97 алинеја 2 од Царинскиот закон се издава на образец кој мора да ги содржи најмалку следните податоци:

1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број-идентификациона шифра на подносителот на извештајот (имателот на правото);
2. број и датум на договорот за работи на облагородување од евиденцијата на подносителот на извештајот;
3. податоци кои овозможуваат идентификација на одобрението врз основа на кое се спроведувала постапката на привремен увоз заради облагородување;
4. податоци за царинските декларации кои се однесуваат на доставениот извештај, а биле доставени за:

- (а) започнување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување,
- (б) завршување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување;
- 5. податоци за привремено увезената стока:
 - (а) трговски и технички опис на стоката,
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура,
 - (в) количина во задолжителна единица мера;
- 6. податоци за главните и споредните добиеени производи:
 - (а) трговски и технички опис на стоката,
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура,
 - (в) количина во задолжителна единица мера;
- 7. податоци за загубата;
- 8. датум, место и потпис на подносителот на извештајот.

ПРИЛОГ 6

ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА УПОТРЕБА НА ИДЕНТИЧНА СТОКА

(член 65)

Барањето за употреба на идентична стока се поднесува на образец кој мора да ги содржи најмалку следните податоци:

- 1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број - идентификациона шифра на подносителот на барањето кој истовремено е извршител на производните операции;
- 2. белешка дали се бара систем за употреба на идентична стока:
 - (а) без претходен извоз на добиеени производи
 - (б) со претходен извоз на добиеени производи;
- 3. број и датум на договорот за работи на облагородување од евиденцијата на подносителот на барањето;
- 4. податоци за главните и споредните добиеени производи:
 - (а) трговски и технички опис на стоката
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
 - (г) вредност
- 5. идентични производи:
 - (а) трговски и технички опис на стоката
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура

- (в) количина во задолжителна единица мера
- (г) вредност
- 6. податоци за нормативите за употреба на стоката и начин за нивно утврдување;
- 7. вид на производната операција;
- 8. место каде ќе се спроведува производната операција;
- 9. рок во кој постапката ќе биде завршена;
- 10. рокот во кој мора да биде извршен увоз на иста стока со идентичната стока, доколку биде дозволен претходен извоз на добиените производи;
- 11. предложена метода за идентификација на стоката
- 12. список на прилози;
- 13. датум и потпис на подносителот на барањето.

ПРИЛОГ 7

ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА НА ИДЕНТИЧНА СТОКА

(член 67)

Одобрението за користење на идентична стока се издава на образец кој мора да ги содржи најмалку следните податоци:

- 1. податоци кои овозможуваат идентификација на барањето, врз основа на кое е издадено одобрението (датум, број на барањето, и т.н.);
- 2. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број - идентификациона шифра на имателот на правото кој истовремено е извршител на производните операции;
- 3. број и датум на договорот за работи на облагородување од евиденцијата на подносителот на барањето;
- 4. податоци кои овозможуваат идентификација на одобрението врз основа на кое се спроведувала постапката на привремен увоз заради облагородување;
- 5. белешка дека се одобрува систем на употреба на идентична стока:
 - (а) без претходен извоз на добиени производи
 - (б) со претходен извоз на добиени производи;
- 6. податоци за главните и споредните добиени производи:
 - (а) трговски и технички опис на стоката
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
 - (г) вредност;
- 7. податоци за идентичните производи:
 - (а) трговски и технички опис на стоката

- (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
 - (г) вредност;
- 8. податоци за нормативите за употреба на стоката и начин за нивно утврдување;
 - 9. одобрена метода за идентификација на стоката
 - 10. вид производна операција;
 - 11. место каде ќе се врши производната операција;
 - 12. рок во кој постапката мора да биде завршена;
 - 13. рок во кој мора да биде извршен увоз на иста стока со идентичната стока, доколку е дозволен претходен извоз на добиените производи;
 - 14. датум, место и потпис на одговорното лице на царинскиот орган, кој го издава одобрението.

ПРИЛОГ 8

ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ

(член 78)

Барањето за враќање на платените увозни давачки се поднесува на образец кој мора да ги содржи најмалку следните податоци:

- 1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број - идентификациона шифра на подносителот на барањето (имателот на правото);
- 2. податоци за увозните царински декларации на кои се однесува барањето;
- 3. датум на увоз на стоката на која се однесува барањето;
- 4. податоци за увезената стока на која се однесува барањето:
 - (а) трговски и/или технички опис на стоката
 - (б) тарифна ознака од номенклатурата на царинската тарифа
 - (в) количина во задолжителна единица мера
 - (г) царинска вредност
 - (д) висина на стапка на царина според Законот за царинска тарифа
 - (е) износот на увозните давачки што ги утврдиле царинските органи и што биле платени при пуштањето на стоката во слободен промет;
- 5. износ на увозните давачки чие враќање се бара;
- 6. податоци за нормативите за употреба на увезената стока во добиените производи и начин за нивно утврдување;
- 7. податоци за извозната царинска декларација со која се исполнети условите за враќање на платените увозни давачки;

8. податоци за извезените добиени производи кои биле произведени од увезената стока заради извоз, а за кои се бара враќање на платената царина:

- (а) трговски и/или технички опис на стоката
- (б) тарифна ознака од номенклатурата на царинската тарифа
- (в) количина во задолжителна единица мера
- (г) царинска вредност;

9. царинскиот орган кај кој биле поднесени царинските декларации за пуштање на стоката во слободен промет и царинските декларации во врска со извезените добиените производи;

10. список прилог;

11. датум, место и потпис на подносителот на барањето.

ПРИЛОГ 9

ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕРАБОТКА ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР

(член 83)

Барањето за одобрување на постапката за преработка под царински надзор се доставува на образец кој мора да ги содржи најмалку следните податоци:

1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број-идентификациона шифра на подносителот на барањето кој е извршител на постапката за преработка или кој договара таква постапка;
2. податоци за одлуката на Владата на Р.Македонија со која е предвидена преработка под царински надзор;
3. податоци за исполнување на економските услови доколку истото е предвидено со одлуката на Владата;
4. податоци за стоката која е наменета за преработка:
 - (а) трговски и технички опис на стоката
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
 - (г) вредност;
5. податоци за преработените производи и пропишаната царинска постапка за нив:
 - (а) трговски и технички опис на стоката
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) предвидена царинска постапка за добиените производи;
6. податоци за нормативите за употреба на увезената стока;

7. предвидена метода за идентификација на стоката;
8. опис и вид на производни операции или постапки што ќе се спроведуваат;
9. податоци за инструментот за обезбедување на плаќање;
10. место каде ќе се вршат производните операции;
11. рок за утврдување на царински дозволената употреба односно користење на преработените производи или увезената стока во непроменета состојба,
12. рок за кој се предлага издавање на одобрение;
13. место, датум и потпис на подносителот на барањето.

ПРИЛОГ 10

**ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПОСТАПКА ЗА
ПРЕРАБОТКА ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР**

(член 84)

Одобрението за постапката за преработка под царински надзор се издава на образец кој мора да ги содржи најмалку следните податоци:

1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број-идентификациона шифра на имателот на правото кој е извршител на постапката за преработка или кој ја договара таквата постапка;
2. податоци за одлуката на Владата на Р.Македонија со која е предвидена преработка под царински надзор;
3. проценка на предвидените економски услови, доколку истите се пропишани, со одлуката на Владата;
4. податоци за стоката која е наменета за преработка:
 - (а) трговски и технички опис на стоката
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
 - (г) вредност;
5. податоци за преработените производи:
 - (а) трговски и технички опис на стоката
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура;
6. податоци за нормативите на употреба на увезената стока;
7. одобрена метода за идентификација на стоката;
8. вид на производни операции или постапки кои се дозволени во рамките на постапката;
9. место каде ќе се вршат производните операции;

10. рок за утврдување на царински дозволената употреба или користење на преработените производи или увезената стока во непроменета состојба (сметано од денот на започнувањето на постапката за одделни пратки на стока);
11. висина на инструментот за обезбедување на плаќање;
12. рок на важење на одобренieto;
13. број на прилози;
14. датум, место и одговорно лице на царинскиот орган кој го издал одобренieto

ПРИЛОГ 11

ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ПРАБОТКА ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР

(член 89)

Извештајот за раздолжување на постапката на преработка под царински надзор се издава на образец кој треба да ги содржи најмалку следните податоци:

1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број-идентификациона шифра на подносителот на извештајот (имател на правото);
2. податоци за одлуката на Владата на Р.Македонија со која е предвидена преработка под царински надзор;
3. податоци кои овозможуваат да се идентификува одобренieto врз основа на кое се спроведувала постапката за преработка под царински надзор;
4. податоци за царинските декларации кои се однесуваат на доставениот извештај, а кои биле поднесени за:
 - (а) започнување на постапката за преработка под царински надзор
 - (б) завршување на постапката за преработка под царински надзор;
5. податоци за увезената стока:
 - (а) трговски и технички опис на стоката
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
6. податоци за преработените производи:
 - (а) трговски и технички опис на стоката
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
7. податоци за отпадоците, остатоците и загубата;
8. датум, место и потпис на подносителот на извештајот.

ПРИЛОГ 12

ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ

(член 93)

Барањето за привремен увоз се издава на образец кој треба да ги содржи најмалку следниве податоци:

1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број, идентификациона шифра на подносителот на барањето;
2. правна основа врз која се бара привремен увоз на стоката;
3. предвиден рок на траење на привремениот увоз на стоката;
4. место каде се предвидува за користење на стоката;
5. податоци непходни за идентификација на стоката која привремено се увезува:
 - (а) вид, тип и технички карактеристики;
 - (б) посебни ознаки или провајдери (фабрички) броеви;
 - (в) проспекти, фотографии и слично.
6. податоци за стоката која привремено се увезува:
 - (а) количина;
 - (б) вредност.
7. податоци за договорот склучен со странското лице сопственик на стоката која привремено се увезува, доколку се работи за привремен увоз на опрема која што останува во сопственост на странското лице, која што е му е дадена на привремено користење на подносителот на барањето;
8. висина на инструментот за обезбедување на плаќањето;
9. список на приложени документи;
10. датум, место и потпис на подносителот на барањето.

ПРИЛОГ 13

СПИСОК НА ОПРЕМАТА КОЈА, СОГЛАСНО ЧЛЕН 116 СТАВ 1 АЛИНЕЈА 9 ОД
ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН, ПРИ ПРИВРЕМЕН УВОЗ МОЖЕ ДА БИДЕ
ОСЛОБОДЕНА ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА.

(член 111)

1. опрема за дописници и дописништва, како што се:
 - персонални компјутери
 - факс-опрема

- машини за пишување

- фотографски апарати

- апарати за пренос, снимање или репродукција на звук односно слика (на пример видео-рикордери, магнетофони, апарати за видео-репродукција, микрофони, звучници)

- носачи на звук или слика, снимени или нови

- инструменти и апарати за тестирање или мерење (осцилографи, системи за тестирање на магнетофони или видеорикордери, мултиметри, кутни и вреќи со прибор, видео-генератори, и т.н.)

- светлосна опрема (рефлектори, трансформатори, сталаци)

- помошни средства (касети, светломери, објективи, сталаци, акумулатори, каиши со батерии, полначи на батерии, монитори);

2. опрема за радио-предавање, како што се:

- телекомуникациона опрема, како на пример радио-предавател - приемник или предавател, терминали за поврзување во мрежата, или за телеграфирање, или за сателитско поврзување

- аудио-фреквентна опрема (справи за фаќање на звук, апарати за снимање или репродукција)

- инструменти и апарати за тестирање и мерење (осцилограф, системи за тестирање на магнетофони и видео-рикордери, мултиметри, кутни и вреќи со прибор, видео-генератори, и т.н.)

- помошни средства (часовници, стоперици, компаси, микрофони, генераторски агрегати, трансформатори, батерии и акумулатори, полначи на батерии, апарати за греење, проветрување и климатизација)

- носачи на звук, снимени или празни;

3. опрема за телевизиско емитување, како на пример:

- ТВ камери

- ТВ филмови

- инструменти и апарати за тестирање и мерење

- апарати за пренос и повторен пренос

- апарати за врски

- апарати за снимање или репродукција на звук и слика (на пример видео рикордери, магнетофони, апарати за видео-репродукција, микрофони, звучници)

- опрема за осветлување (рефлектори, трансформатори, сталаци)

- опрема за монтажа на филмови

- помошни средства (часовници, стоперици, компаси, микрофони, генераторски агрегати, трансформатори, батерии и акумулатори, полначи на батерии, апарати за греење, проветрување и климатизација)

- носачи на звук или слика, снимени или празни

- филмови

- музички инструменти, костими, сценски и други реквизити, постаменти, материјал за раѓубавување, фенови за коса;

ПРИЛОГ 14

**СПИСОК НА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА, КОЈА, СОГЛАСНО ЧЛЕН 113 ОД ОВАА
УРЕДБА, Е ОСЛОБОДЕНА ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

(член 113)

1. Кинематографска опрема:

- фотографски апарати
- инструменти и апарати за тестирање и мерење (осцилографи, системи за тестирање на магнетофони и видео-рикордери, мултиметри, кутии и вреќи со прибор, видео-генератори, и т.н.)
- постаменти за камери и дигалки (ногарки, сталак за камера)
- опрема за осветлување (рефлектори, трансформатори, стапаци)
- опрема за монтажа на филмови
- апарати за снимање или репродукција на звук и слика (на пример видео-рикордери, магнетофони, апарати за видео-репродукција, микрофони, звучници)
- носачи на звук или слика, снимени или нови
- помошни средства (часовници, стоперици, компаси, микрофони, генераторски агрегати, трансформатори, батерии и акумулатори, полначи на батерии, апарати за греење, проветрување (ладење) и климатизација)
- музички инструменти, костими, сценски и други театарски реквизити, стапаци, опрема за забавување, фенови за коса
- возила, опремени или посебно оспособени за целите наведени во претходните алинеи;

2 Друга опрема:

(а) Опрема за монтажа, проба, оспособување, проверка, контролирање, одржување или поправка на машините, фабричката опрема, транспортните средства и т.н., како на пример:

- прибор
- мерни и контролни инструменти и опрема за тестирање (за температура, притисок, интервали, висина, површина, брзина, и т.н.), заедно со електро-инструменти (волтметри, амперметри, мерни кабли, трансформатори, инструменти за снимање, и т.н.), како и шаблони
- апарати и опрема за фотографирање на машини и фабричка опрема во текот или по поставувањето
- апарати за преглед на бродови;

(б) Опрема потребна за деловни луѓе, деловни советници, стручњаци за производство, сметководители и припадници на слични професии, како на пример:

- персонални компјутери

нпоманф -

- машини за пишување
- апарати за пренос, снимање или репродукција на звук или слика
- сметачки инструменти и апарати;

(в) Опрема, потребна за стручњаци за топографски прегледи или работа во врска со геофизичко снимање, како на пример:

- мерни инструменти и апарати
- нагледни средства
- опрема за пренос и комуникации;

(г) Опрема за стручњаци во врска со спречување на загадувањето на околината;

(д) Инструменти и апарати потребни за лекари, хирурзи, ветеринари, бабици и припадници на слични професии;

(ф) Опрема за потребите на археолози, палеонтолози, географи, зоолози и други илустрации;

(е) Опрема за потребите на театарски групи и оркестри, заедно со предметите потребни за нивните претстави (музички инструменти, костими, сцени и сценски предмети, и т.н.);

(ж) Опрема за потребите на учители заради претставување на нивната наставна програма;

(з) Фотографска опрема, како на пример: фотоапарати од сите видови, касети, светломери, леќи, стативи, акумулатори, ремени со батерии, полначи на батерии, монитори, опрема за осметлување, опрема и помошни делови за модели, и т.н.;

(с) Опрема за печат или тонско и телевизско емитување која е потребна за претставниците за печатот или предавателните или телевизиски организации основани надвор од цариското подрачје кои го посетуваат тоа подрачје заради известување или испраќање или снимање на определени програми.

ПРИЛОГ 15

ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА НА ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ НА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ СО ПРИМЕНА НА СИСТЕМОТ НА ЗАМЕНА (член 130 став 2)

Барањето за одобрување на постапката за привремен извоз на облагородување според системот на замена се поднесува на образец кој мора да ги содржи најмалку следните елементи:

1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број-идентификациона шифра на :

- (а) подносителот на барањето,
- (б) странската фирма со која подносителот на барањето склучил договор за работи на облагородување - поправка;

2. број и датум на договорот за работи на облагородување - поправка од евиденцијата на подносителот на барањето;
3. забелешка дека се бара одобрување на привремен извоз на облагородување според системот на замена:
 - (а) без претходен увоз на производи за замена
 - (б) со претходен увоз на производи за замена;
4. суштински причини за барањето;
5. податоци за стоката, која ќе се извезе во рамките на привремениот извоз на облагородување според системот на замена:
 - (а) трговски и технички опис
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
 - (г) вредност;
6. податоци за производите за замена што ќе се увезат:
 - (а) трговски и технички опис на стоката
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура;
 - (в) вредност
7. вредност на трошоците за поправка;
8. вид на производната операција (поправката);
9. предложена метода за идентификација на стоката;
10. рок за увоз на производите за замена;
11. рок за кој одобренieto треба да се издаде;
12. податоци за другите дозволи, што подносителот на барањето веќе ги добил односно побарал да му бидат издадени, а кои се однесуваат на истиот вид стока, како што е стоката наведена во тоа барање;
13. други податоци;
14. датум и потпис на подносителот на барањето.

ПРИЛОГ 16

**ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА БАРАЕТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПОСТАПКАТА НА ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ НА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ
БЕЗ ПРИМЕНА НА СИСТЕМОТ НА ЗАМЕНА**

(член 130 став 3)

Барањето од членот 130 став 3 се издава на образец кој мора да ги содржи најмалку следните елементи:

1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број-идентификациона шифра на :

(а) подносителот на барањето,

- (б) странската фирма со која подносителот на барањето склучил договор за работи на облагородување;
2. број и датум на договорот за работи на облагородување од евиденцијата на подносителот на барањето
3. суштински причини за барањето;
4. податоци за привремено извезената стока:
 - (а) трговски и технички опис
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
 - (г) вредност;
5. податоци за нормативите за употреба на привремено извезената стоката и начини за нивно утврдување;
6. податоци за добиевите производи:
 - (а) трговски и технички опис
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
 - (г) вредност;
7. податоци за отпадоците, остатоците и загубата;
8. вид на предвидените производни операции
9. предложена метода за идентификација на стоката;
10. рок на времето потребно за:
 - (а) извршување на производните операции и
 - (б) доставување на царинските декларации за завршување на постапката за привремен извоз на облагородување
11. други податоци;
12. датум и потпис на подносителот на барањето.

ПРИЛОГ 17 а)

**ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПОСТАПКАТА НА
ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ НА СТОКА ЗАРАДИ ОБЛАГОРОДУВАЊЕ
СО ПРИМЕНА НА СИСТЕМОТ НА ЗАМЕНА**

(член 131 алинеја 1)

Одобрението за постапката на привремен извоз на стока заради облагородување со примена на системот на замена се издава на образец кој мора да ги содржи најмалку следните елементи:

1. податоци потребни за идентификација на барањето врз основа на кое одобрението било издадено (датум, број на барањето и сл.);
2. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број-идентификационен број на фирмата;

- (а) имателот на правото,
 - (б) странската фирма со која имателот на правото склучил договор за работи на облагородување - поправка;
3. број и датум на договорот за работи на облагородување - поправка од евиденцијата на имателот на правото
4. забелешка дека е одобрен систем на замена :
- (а) без претходен увоз на производи за замена
 - (б) со претходен увоз на производи за замена;
5. податоци за стоката, која е наменета за привремен извоз на стока заради облагородување:
- (а) трговски и/или технички опис
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
 - (г) вредност;
6. податоци за утврдената вредност на трошоците за поправка;
7. податоци за производите за замена кои се увезуваат:
- (а) трговски и/или технички опис
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (г) вредност;
8. одобрена метода за идентификација на стоката;
9. рок за увоз на производите за замена;
10. време на важење на одобрението;
11. број на прилози;
12. датум и потпис на одговорното лице на царинскиот орган кој го издал одобрението.

ПРИЛОГ 17 б)

**ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПОСТАПКАТА НА
ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ НА СТОКА ЗАРАДИ ОБЛАГОРОДУВАЊЕ
БЕЗ ПРИМЕНА НА СИСТЕМОТ НА ЗАМЕНА**

(член 131 алинеја 2)

Одобрението за постапката на привремен извоз на стока заради облагородување без примена на системот на замена се издава на образец кој мора да ги содржи најмалку следните елементи:

- 1. податоци потребни за идентификација на барањето врз основа на кое одобрението било издадено (датум, број на барањето и сл.);
- 2. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број-идентификациона шифра на :

- (а) имателот на правото,
 - (б) странската фирма со која имателот на правото склучил договор за работи на облагородување;
3. број и датум на договорот за работи на облагородување од евиденцијата на имателот на правото;
4. податоци за стоката, која привремено се извезува заради облагородување:
- (а) трговски и/или технички опис
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
 - (г) вредност;
5. податоци за нормативите за употреба на привремено извезената стоката и начин за пивно утврдување;
6. податоци за добиените производите :
- (а) трговски и/или технички опис
 - (б) тарифна ознака од царинската номенклатура
 - (в) количина во задолжителна единица мера
 - (г) вредност;
7. податоци за отпадоците, остатоците и загубата
8. одобрена метода за идентификација на стоката;
9. рок на времето потребно за:
- (а) извршување на производните операции и
 - (б) доставување на царинските декларации за завршување на постапката за припреми извоз на облагородување
10. број на прилоги;
11. датум и потпис на одговорното лице на царинскиот орган кој го издал одобрението.

ПРИЛОГ 18

ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ ЗАРАДИ ОБЛАГОРОДУВАЊЕ

(член 138)

Извештајот за раздолжување на постапката на привремен извоз заради облагородување се издава на образец кој треба да ги содржи најмалку следните податоци:

- 1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број-идентификациона шифра на подносителот на извештајот (имателот на правото);
- 2. број и датум на договорот за работи на облагородување од евиденцијата на подносителот на извештајот;

3. податоци кои овозможуваат идентификација на одобрението врз основа на кое се спроведувала постапката на привремен извоз заради облагородување;

4. податоци за царинските декларации кои се однесуваат на доставениот извештај, а биле доставени за:

(а) започнување на постапката на привремен извоз на стока заради облагородување,

(б) завршување на постапката на привремен извоз на стока заради облагородување;

5. податоци за привремено извезената стока:

(а) трговски и технички опис на стоката,

(б) тарифна ознака од царинската номенклатура,

(в) количина во задолжителна единица мера,

6. податоци за добиените производи:

(а) трговски и технички опис на стоката,

(б) тарифна ознака од царинската номенклатура,

(в) количина во задолжителна единица мера;

7. податоци за отпадоците, остатоците и загубата;

8. датум, место и потпис на подносителот на извештајот.

576.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/92 и 30/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.03.2000 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ГРАЃАНИТЕ СЕ
ДОЛЖНИ ДА ДАВААТ ВОЗИЛА И ДОБИТОК ЗА
ПОТРЕБИТЕ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА И ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ХУ-
МАНИТАРНИТЕ АКТИВНОСТИ И ЗАДАЧИ ВО
ВОЕНА СОСТОЈБА И НАДОМЕСТОК ЗА
НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ**

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат условите под кои граѓаните се должни на Министерството за одбрана да му даваат возила и добиток за потребите на Армијата на Република Македонија (во понатамошниот текст: армијата) и за спроведување на хуманитарните активности и задачи во воена состојба, видот на возилата и добитокот и надоместокот за нивното користење.

Член 2

Граѓаните се должни возилата и добитокот да ги даваат на Министерството за одбрана под услов истите да се неопходни за извршување на задачите на армијата

и за спроведување на хуманитарни активности и задачи во воена состојба.

Член 3

Граѓаните се должни на Министерството за одбрана да му ги даваат следните видови на возила и добиток:

1. моторни и приклучни возила за друмски сообраќај и тоа:

а) патнички возила од сите видови и капацитети;

б) возила за пренос на товар и влечење од сите видови, капацитет и носивост;

в) специјални возила од сите видови и намени;

г) приколки, полуприколки и други приклучоци за моторни возила за друмски сообраќај, од сите видови.

2. Трактори со приколки и со други приклучни машини.

3. Моторцикли од сите видови.

4. Запрежни возила од сите видови.

5. Јавачки, теглечки и товарен добиток.

6. Јавачки, запрежен и товарен прибор кон јавачки, теглечки и товарен добиток.

Кон возилата и добитокот од став 1 на овој член се даваат и соодветната опрема, алат, прибор и резервни делови што им припаѓаат, како и потребната техничка документација.

Член 4

Евиденција на возилата и добитокот од членот 3 на оваа уредба води Министерството за одбрана.

Возилата и добитокот се попишуваат врз основа на евиденциите што ги водат надлежните органи на државната управа.

Член 5

Органите на државната управа што водат евиденција за возилата и добитокот се должни на барање на Министерството за одбрана, да достават податоци за возилата и добитокот заради попис и водење на евиденција за потребите на армијата и за спроведување на хуманитарните активности и задачи во воена состојба.

Граѓаните се должни на Министерството за одбрана да му ги стават на увид возилата и добитокот и исправите за возилата и да му овозможат да ги прегледа возилата и добитокот заради попис и водење на евиденција за потребите на армијата и за спроведување на хуманитарните активности и задачи во воена состојба.

Член 6

Евиденцијата за возилата и добитокот попишани за потребите на армијата и за спроведување на хуманитарните активности и задачи во воена состојба содржи податоци за имателите на возилата и добитокот, за видот, типот, марката, носивоста и другите индивидуални ознаки на возилата и добитокот како неопходни податоци за состојбата и за можностите за нивното користење.

Министерот за одбрана го пропишува начинот за водење евиденција на попишани возила и добиток и обрасците за таа евиденција.

Член 7

За земените возила и добиток за потребите на армијата и за спроведување на хуманитарните активности и задачи на имателите им припаѓа надоместок определен со тарифата за надоместок за користење на возила и добиток земен за потребите на армијата и за спроведување на хуманитарните активности и задачи во воена состојба, која е составен дел на оваа уредба.

Член 8

Надоместокот за користење на возилата и добитокот припаѓа од денот на предавањето до денот на враќањето на возилата, односно добитокот.

Член 9

При враќањето на возилата и добитокот на имателот му се дава количина на погон со гориво и мазиво, односно добиточна храна потребна за нивно враќање до местото на живеењето на имателот. Ако не се дава гориво и мазиво, односно храна за добитокот, за трошоците за таа количина се исплатува паричен надоместок во висина на стварните трошоци.

Член 10

На имателот на возилата и добитокот му припаѓа надоместок ако земените возила и добитокот се оштетени, уништени или исчезнати.

За уништените или исчезнатите возила и добиток висината на надоместокот се определува според реалната вредност што возилото, односно добитокот ја имале во времето на предавањето.

За оштетените возила висината на надоместокот се утврдува во висина на стварните трошоци на причинетата штета.

Член 11

По престанување на потребата за давање на возилата и добитокот за потребите на армијата и за спроведување на хуманитарните активности и задачи во воена состојба, имателот на возилото односно добитокот поднесува до Министерството за одбрана барање за исплатување на надоместокот за користење, во рок од три дена.

Член 12

Решение за исплатување надоместок за користење на возилата и добитокот и решение за исплатување надоместок за оштетено, уништено или исчезнато возило или добиток, земен за потребите на армијата и за спроведување на хуманитарните активности и задачи во воена состојба донесува министерот за одбрана или од него овластено лице.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за условите под кои граѓаните се должни да далаат возила и добиток за потребите на Армијата на Република Македонија и за спроведување на хуманитарните активности и задачи во воена состојба и надоместокот за нивното користење („Сл. весник на Република Македонија - Посебен службен весник“ број 12/92).

Член 14

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1030/1
7 март 2000 година
Скопје -

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

ТАРИФА

ЗА НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОЗИЛА И ДОБИТОК ШТО СЕ ЗЕМЕНИ ОД ГРАЃАНИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АРМИЈАТА И ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ХУМАНИТАРНИТЕ АКТИВНОСТИ И ЗАДАЧИ ВО ВОЕНА СОСТОЈБА

На граѓаните за време на користењето на возилата и добитокот за потребите на армијата и за спроведување на хуманитарните активности и задачи во воена состојба, им се исплатува дневен надоместок во висина до 20% од просечната плата по работник во стопанството на Република Македонија објавена за последните три месеци од Законот за статистика на Република Македонија и тоа:

1. - 7% за патнички автомобили, комбиња, теренски автомобили и комбинирани возила;
2. - 12% за минибуси, и
3. - 20% за автобуси.
4. За товарни и влечни возила и самоистоварувачи, според нивната носивост и тоа:
 - 10% до 2 тони носивост;
 - 12% од 2-5 тони носивост;
 - 15% од 5-8 тони носивост;
 - 18% преку 8 тони носивост.
5. За специјални возила и тоа:
 - 20% за пожарничарски автомобили;
 - 10% за санитарни автомобили;
 - 12% за автомобили за превоз на леб;
 - 16% за автомобили за превоз на губре;
 - 18% за автоладиник за месо;
 - 16% за цистерна за гориво до 10 тони носивост;
 - 20% за цистерна за гориво над 10 тони носивост;
 - 15% за цистерна за вода;
 - 18% за автоладиник за месо;
 - 16% за цистерна за гориво до 10 тони носивост;
 - 20% за цистерна за гориво над 10 тони носивост;
 - 15% за цистерна за вода.
6. - 10% за товарни приколки;
7. - 5% за трактори без приколки;
8. - 7% за трактори со приколки;
9. - 3% за моторцикли;
10. - 20% за инженерски-градежни машини;
11. за добиток според групи и тоа:
 - 2% за јавачки и влечен добиток;
 - 2,5% за товарен добиток.

577.

Врз основа на член 16, став 1, точка 4 алинеја 13 од Законот за одбраната („Службен весник на Република Македонија“ број 8/92 и 30/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.03.2000 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ПОВИКАНИ ЗАРАДИ ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА

Член 1

Во Уредбата за висината на надоместоците на граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на одбраната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/93, 36/94, 2/97, 7/98 и 22/98) во член 13-а во уводната реченица, по зборот „Македонија“ се додаваат зборовите: „и на должности во силите на цивилната заштита“, во алинеја 1 по зборот „подофицири“ се додаваат зборовите: „и извршителите на раководни должности во силите на цивилната заштита“, а во алинеја 2 по зборот „звучниците“ се додаваат зборовите: „и другите извршители во силите на цивилната заштита“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1034/1
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

578.

Врз основа на член 76 од Царинскиот закон („Службен весник на РМ“ бр. 21/98, 26/98, 63/98 и 86/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.03.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВРЕДНОСТА НА СТОКАТА ЗА КОЈА СЕ ПРИМЕНУВА ЗАЕДИНЧКА ЦАРИНСКА СТАПКА

Член 1

Заедничката царинска стапка може да се применува за стоки чија вкупна вредност не надминува 60.000,00 денари, ако пратката е составена од разновидна стока, која се распоредува во различни тарифни ознаки, а пополнувањето на декларацијата со распоредувањето и пресметувањето на царината по секоја од тие тарифни ознаки би предизвикало толку работа и трошоци што тоа би било во несразмерност со пресметаниот царински долг.

Член 2

Заедничката царинска стапка од член 1 на оваа одлука не може да се применува за видовите на стоки за кои при увозот се применуваат рестриktivни форми на увоз, ограничување или забрани согласно мерките на трговската политика.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со денот на започнувањето на примената на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98 и 86/99).

Бр. 23-956/1
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

579.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.03.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ЈЗО „КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР“ - ОЕ ЕНДОКРИНОЛОГИЈА - СКОПЈЕ И НА ПИОНЕРСКИ ДОМ „БРАТСТВО - ЕДИНСТВО“ - ТЕТОВО

1. Основните средства (компјутери) кои ги користи Агенцијата на Република Македонија за приватизација, да се отстапат без надомест на ЈЗО „Клинички центар“ - ОЕ Ендокринологија - Скопје и Пионерски дом „Братство-Единство“ - Тетово.

2. Вредноста на средствата кои се отстапуваат е следната:

2.1. Вредноста на средствата отстапени на ЈЗО „Клинички центар“ ОЕ Ендокринологија - Скопје:
- набавна вредност 115.738,00 денари
- исправка на вредноста 48.920,00 денари
- сегашна вредност 66.818,00 денари

2.2. Вредноста на основните средства отстапени на Пионерскиот дом „Братство - Единство“ - Тетово:
- набавна вредност 421.109,50 денари
- исправка на вредноста 283.419,00 денари
- сегашна вредност 137.690,50 денари

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5927/1
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

580.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ број 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.03.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА МЕСО ЗА ПРЕРАБОТКА НАМЕНЕТО ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2000 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се определува количинскиот царински контингент на суровини (месо за преработка) кои можат да се увезат без плаќање царина.

2. Во рамките на билансните потреби на производството за 2000 година при увоз на месо за преработка, без плаќање царина може да се увезат следниве стоки, во количина и по Тарифен број и тарифна ознака и тоа:

- месо говедско замрзнато	2.000 тони	0202 020210 020220 020230
- месо свинско замрзнато	4.000 тони	0203 020321 020322 020329
- месо од птици замрзнато	2.000 тони	0207 14 00 00
- месо од мисирки замрзнато	2.000 тони	0207 27 00 00

3. Правото на увоз без плаќање царина на стоките од точка 2 од оваа одлука го одобрува министерот за финансии по претходно дадено мислење од страна на министерството за стопанство за распределба по корисници, количина и динамика на увоз. Со донесеното решение за овие стоки, се стекнува и правото за ослободување од плаќање посебна давачка.

4. Барањето за одобрување на царински контингенти за корисниците (преработувачите од индустријата за месо) се поднесува до Министерството за финансии во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Во прилог кон писменото барање крајниот корисник треба да ги достави и следните исправи:

а) спецификација на суровините, со наведување на тарифен број и тарифна ознака на стоката спрема Царинската тарифа, наименување, количина и вредност на стоката со приложување на фактура односно исправа со која се докажува вредноста на стоката како и наведување на рокот на увоз на стоката.

б) исправи со кои се докажува статусот на корисникот на царинскиот контингент и тоа:

- извод од судскиот односно трговскиот регистар со кое се докажува дека претвжана дејност на корисникот на царинскиот контингент е производство, како и исправи со кои е одобрена дејноста за производство на полутрајни и трајни сувомесни производи, капацитет за годишно производство и број на вработени;

- известување за распределување по дејности и воведување во регистарот на организациони единици, издадено од Заводот за статистика;

- писмена изјава заверена од корисникот дека стоките за кои е одобрен царинскиот контингент ќе ги користат во производниот процес.

Барањето, писмените исправи и другите податоци согласно оваа точка, без кои не може да отпочне постапката за издавање решение, се приложуваат до министерството за финансии во два примерока.

6. Царинската повластница содржана во решението на министерот за финансии за одобрување на предметниот царински контингент се остварува во постапката на увозно царинење на соодветната стока.

Во соодветната рубрика на „ЕЦД за увоз“ за стоката која е предмет на увоз по основ на царински контингент, се внесува цифра од кодексот утврден според Правилникот за ЕЦД (единствен царински документ).

Во табелираниот дел од решението на министерот за финансии, до соодветната тарифна позиција за стоката која се увезува, царинскиот работник го впишува податокот за бројот на „ЕЦД за увоз“ и царинска основница за увезената стока и датум на увозното царинење, а го става својот потпис и печат на царинарницата.

7. Стоките увезени по основ на царински контингент не можат да се отуѓат, ниту да се користат за цели за кои не се увезени.

8. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Царинската управа на Република Македонија, го известува Министерството за финансии шестмесечно.

9. Оваа одлука се применува за одобрените царински контингенти за стоки кои ќе бидат внесени, во царинското подрачје на Република Македонија, а не се опаринети заклучно со 31. 12. 2000 година.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

581.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ број 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.03.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 2000 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се определува износот на царински контингент на опрема и резервни делови, кои можат да се увезат без плаќање царина или со плаќање царина по стапка која е пониска од стапката на царина пропишана во Царинската тарифа.

2. Износот на ненаплатената царина по основ на царински контингент при увоз на опрема и резервни делови во 2000 година ќе изнесува вкупно 100 милиони денари.

Вредносниот царински контингент се определува според структурната распределба и ќе изнесува:

а) за увоз на опрема 60 милиони денари;

б) за увоз на резервни делови 40 милиони денари.

3. Со плаќање царина по стапка која е пониска за 50% од стапката на царина пропишана во Царинската тарифа, може да се увезе нова неупотребувана опрема што не се произведува во Република Македонија, а која е наменета за индустриско производство, земјоделство и производно занаетство, со исклучок на опремата од глава 87 од Царинската тарифа.

Вредноста на оваа опрема да изнесува најмалку 5.000 американски долари изразено во денарска противвредност, од едно парче или повеќе парчиња што претставуваат технолошка целина и истите да бидат произведени најмногу 3 години пред денот на увозот.

4. Без плаќање царина може да се увезуваат нови резервни делови што не се произведуваат во Република Македонија, а кои се наменети за индустриско производство, земјоделството и производното занаетство.

Вредноста на резервните делови треба да изнесува 200 американски долари за индустриското производство и земјоделството, а за производното занаетство 100 американски долари, од едно парче или повеќе парчиња што претставуваат технолошка целина и истите да бидат произведени најмногу 3 години пред денот на увозот.

5. За увоз на стока без плаќање царина или со плаќање царина по стапка која е пониска за 50% од стапката на царина пропишана во Царинската тарифа, министерот за финансии донесува решение по барање на инвеститорот, односно крајниот корисник на стоките, а по претходно мислење од:

Министерството за стопанство – дека стоките од точка 3 и точка 4; не се произведуваат во Република Македонија, се наменети за индустриско производство, земјоделството и производното занаетство, дека претставуваат технолошка целина и дека истите се произведени најмногу 3 години пред денот на увозот.

6. Во прилог кон барањето за одобрување на царински контингент, при увоз на опрема и резервни делови, треба да се достават и следниве исправи:

а) спецификација за опремата и резервните делови кои се увезуваат согласно предметниот царински контингент, со тарифна ознака на стоката спрема Царинската тарифа, комерцијално или техничко наименување на стоката, со назначување на количина на стоката, како и вкупна вредност на стоката со приложување на фактура, односно исправа со која се докажува вредноста на стоката која се увезува и доказ од банка за начинот на плаќање.

Бр. 23-1197/1
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, в.р.

б) исправи со кои се докажува статусот на барателот на царинскиот контингент и тоа:

- извод од судскиот односно трговскиот регистар, со кој се докажува дека претежна дејност на корисникот на повластницата е производство;

- известување за распоредување по дејности и воведување во регистарот на организациони единици, издадено од Заводот за статистика;

- за корисниците од областа на земјоделството (индивидуален производител), уверение издадено од подрачната единица на Управата за јавни приходи спрема живеењето на корисникот, од кое може да се види дека приходите од вршењето на земјоделска дејност му е претежна дејност односно претежен извор на приходи;

- за корисниците од областа на занаетчиството (физичко лице), уверение од подрачната единица на министерството за стопанство за упис во регистарот на занаетчи.

в) место на инсталирање на опремата и име на постројката на која се инсталираат резервните делови.

г) писмен доказ или писмена изјава заверена од корисникот дека опремата и резервните делови се нови неупотребувани и дека се произведени најмногу 3 години пред денот на увозот.

Барането и писмените исправи согласно оваа точка, без кои не може да отидојне постапката за издавање решение, се приложуваат до Министерството за финансии во два примерока.

7. Царинската повластница содржана во решението на министерот за финансии за одобрување на предметниот царински контингент се остварува во постапката на увозно царинење на соодветната стока.

Во соодветната рубрика на „ЕЦД за увоз“ за стоката која е предмет на увоз по основ на царински контингент, се внесува шифра од кодексот утврден според Правилникот за ЕЦД (единствен царински документ).

Во спецификацијата приложена кон решението на министерот за финансии, до соодветната тарифна позиција за стоката која се увезува царинскиот работник го впишува податокот за бројот на „ЕЦД за увоз“ и царинската основица за увезената стока и датум на увозното царинење, па го става својот потпис и печат на царинарницата.

8. Стоките увезени по основ на царински контингент не можат да се отуѓат, да се дадат на друг на употреба, ниту да се користат за цели за кои не се увезени.

9. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Царинската управа на Република Македонија, го известува Министерството за финансии тримесечно.

10. Оваа одлука се применува за одобрените царински контингент за стоки кои ќе бидат внесени, во царинското подрачје на Република Македонија, а неопаринети заклучно со 31.12.2000 година.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1106/1
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

582.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.03.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОЗИЛА И ДОБИТОК ЗЕМЕНИ ОД ГРАЃАНИТЕ, ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИТЕ И СЛУЖБИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОДБРАНАТА ВО МИР

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за користење на моторни и други возила и добиток, земени од граѓани, трговски друштва, јавни претпријатија, установи и служби (во понатамошниот текст: сопственици) за потребите на одбраната во мир, за извршување на задачите според документите за употреба на армијата на Република Македонија.

Член 2

На сопствениците на моторните и другите возила и добиток земени за потребите на одбраната во мир за извршување на задачи според документите за употреба на армијата на Република Македонија, им се исплатува дневен надоместок во висина до 20% од просечната плата по работник во стопанството на Република Македонија објавена за последните три месеци од Заводот за статистика на Република Македонија и тоа:

1. - 7% за патнички автомобили, комбини, теренски автомобили и комбинирани возила;

2. - 12% за минибуси;

3. - 20% за автобуси.

4. За товарни и влечни возила и самоистоварувачи, според нивната носивост и тоа:

- 10% од 2 тони носивост;

- 12% од 2-5 тони носивост;

- 15% од 5-8 тони носивост;

- 18% преку 8 тони носивост.

5. За специјални возила и тоа:

- 20% за пожарникарски автомобили;

- 10% за санитарски автомобили;

- 12% за автомобили за превоз на леб;

- 16% за автомобили за превоз на гудре;

- 18% за автоладиници за месо;

- 16% за цистерна за гориво до 10 тони носивост;

- 20% за цистерна за гориво над 10 тони носивост;

- 15% за цистерна за вода;

- 18% за автоладиници за месо;

- 16% за цистерна за гориво до 10 тони носивост;

- 20% за цистерна за гориво над 10 тони носивост;

- 15% за цистерна за вода.

6. - 10% за товарни приколки.

7. - 5% за трактори без приколки.

8. - 7% за трактори со приколки.

9. - 3% за моторцикли.

10. - 20% за инженериски-градежни машини.

11. За добиток според групи и тоа:

- 2% за јавачки и влечен добиток;

- 2,5% за товарен добиток.

Член 3

Исплатата на надоместокот од член 2 на оваа одлука ја врши Министерството за одбрана, врз основа на поднесеното барање на сопственикот на возилото односно добитокот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1033/1
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

583.

Врз основа на член 38 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествени капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99 и 81/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.03.2000 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОР ВО СКИЈАЧКИОТ ЦЕНТАР „ЗАРЕ ЛАЗАРЕВСКИ“ – МАВРОВО

1. Се определува шти стратешки инвеститор во Скијачкиот центар „Заре Лазаревски“ – Маврово, Друштвото за угостителство, туризам и услуги К.А.К. Пеов Ристо доел – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23 577/1
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

584.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии („Службен весник на РМ“ бр. 42/93 и 40/99) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.02.2000 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – УКРАСЕН КАМЕН – МЕРМЕРИ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЈАРЧА ПАДИНА“ С. НЕБРЕГОВО – ПРИЛЕП, НА „ДИЈАКИНОТНИКИ КОМПАНИ ТАСОС МАРБЛЕС С.А.“ ТАСОС, ГРИЦИЈА

1. На „Дијакинотнички компани Тасос Марблес С.А.“ Тасос, Грција се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина – украсен камен – мермер на локалитетот „Јарча Падина“ с. Небрегово – Прилеп, со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4.587.800	7.547.470
T2	4.588.250	7.548.750
T3	4.589.300	7.548.150
T4	4.588.580	7.547.050

Површината на просторот од став 1 на оваа точка изнесува 1,4 км².

2. Концесијата се дава со времетраење од 3 години, со можност за продолжување до 8 години.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на РМ“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за стопанство.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-961/1
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

585.

Врз основа на член 6 од Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија („Службен весник на РМ“ број 59/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.03.2000 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВАНТИТАТИВНИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА ВО ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА СТОКИ ЗА 2000 ГОДИНА, СОГЛАСНО СО СПОГОДБАТА ЗА ТРГОВИЈА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЈУЗНАТА ВЛАДА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

За стоките наведени во Прилогот 1 и Прилогот 2, а во рамките на квантитативните ограничувања утврдени во него не се плаќа царина. Прилозите 1 и 2 се составен дел на оваа одлука.

Во случај кога пред истекувањето на календарската година се искористени квантитативните ограничувања на извозот и увозот на стоки со потекло на спогодбените страни, а наведени во прилозите 1 и 2, се преминува на редовен пазарен трговески и царински систем.

Член 2

Количествата на стоки во рамките на квантитативните ограничувања од прилозите 1 и 2 ги распределува Министерството за трговија на предлог од Комисијата составена од двајца претставници на Министерството за трговија и по еден претставник од: Министерството за пазарен работи, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за стопанство и Министерството за финансии.

Комисијата ја води и ја свикнува претседателот на Комисијата, кој од редовите на претставниците на Министерството за трговија го именува министерот за трговија.

Комисијата донесува критериуми за оформување предлози за распределба на количествата на стоки во рамките на квантитативните ограничувања од прилозите 1 и 2.

Член 3

Барање за доделување на одредени количества на стоки во рамките на квантитативните ограничувања од прилозите 1 и 2 може да поднесе правен субјект со седиште во Република Македонија (во натамошниот текст: подносител).

Барањето се поднесува до Министерството за трговија најдоцна седмиот ден од влегувањето во сила на оваа одлука.

Барањето од претходниот став треба да ги содржи следните податоци:

– име на фирмата, матичниот број и комплетна адреса на подносителот и на корисникот на стока, ако подносителот не е подносител и корисник;

- тарифниот број (тарифната ознака) за секоја стока;
- наменување на стоката од комбинираната номенклатура на царинската тарифа;
- количество на стоката за која се поднесува барањето, искажана во единична мерка, наведена во прилозите 1 и 2;
- податоци за производните, односно продажните и магацинските капацитети;
- податоци за увоз односно извоз на стока од истиот тарифен број во претходната година.

За доделување на одредено количество на стока во рамките на поединечното квантитативно ограничување, Министерството за трговија на подносителот му издава решение во кое се утврдува и рокот во кој може подносителот да го увезе, односно да го извезе, а согласно со член 1 од оваа одлука.

Министерството за трговија може количествата на стоки, во рамките на поединечното квантитативно ограничување, да ги распределува постапно, притоа водејќи сметка за условите на пазарот за таквата стока,

при што треба квантитативното ограничување целосно да го подели најмалку два месеци пред истекот на годината.

Член 4

Царинската управа на Република Македонија ја следи реализацијата на увозот односно на извозот на стоки, согласно со донесените решенија од член 3, став 3 од оваа одлука и за тоа тримесечно го известува Министерството за трговија.

Министерството за трговија го објавува обемот на квантитативните ограничувања од прилозите 1 и 2 во јавните гласила.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1168/1
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

ПРИЛОГ 1

Стоки по потекло од Република Македонија кои се на квантитативно ограничување при извоз од Република Македонија во СР Југославија за 2000 година

Тарифен број или ознака	Наменување	Квантитативно ограничување за 2000 година
1001 90 00 30 1001 90 00 50 1001 90 00 90	Пченица и наполица	0 0 0
1101 00 00 00	Брашно од пченица или наполица	0
1701 12 00 00 1701 99 10 00	Шеќер од шеќерна репа	0 0
1512 11 00 00 1512 19 00 00	Масло од сончоглед	0 0
2306 30 00 00	Маслени логачи од сончоглед	0
2309 90 00 11 2309 90 00 19 2309 90 00 20 2309 90 00 90	Добиточна храна	0 0 0 0
2710 00 00 10 до 2710 00 00 49	Горива	0 ⁽²⁾
4403 99 00 15	Ореови трупци	0

ПРИЛОГ 2

Стоки по потекло од СР Југославија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за 2000 година

Тарифен број или ознака	Наменување	Квантитативно ограничување за 2000 година во тони	I полугодие	II полугодие
0203	Свинско месо	2.000	800	1.200
0210	Месо сушено или чадено	300	120	180
0410	Млеко и павлака	1.500	600	900
0406	Сирење и урла	300	120	180

1	2	3	4	5
1001 90 00 30 1001 90 00 50 1001 90 00 90	Пченица и наполица	50.000		50.000
1101 00 00 00	Брашно од пченица или наполица	5.000		5.000
1512 19 00 00	Рафинирано масло од сончоглед	6.000 ⁽¹⁾		6.000 ⁽¹⁾
1601	Сувомеснати производи	1.500	600	900
1701 99 10 00	Рафиниран шеќер од репа	0 ⁽¹⁾		0 ⁽¹⁾
2402 20 00 00	Цигари	250	100	150
Индустриски производи				
2710 00 00 11 до 2710 00 00 49	Погонски горива	0 ⁽²⁾		
2711 12 00 10 2711 13 00 10	Мешаница на пропан и бутан	0 ⁽²⁾ 0 ⁽²⁾		
4012 10 90 00	Протектирани авио гуми	0		
4012 20 90 00	Употребувани авто гуми	0		
7208 36 00 00 7208 37 7208 38 7208 39	ТВТ, >600 мм, >10 мм ТВТ, >600 мм 4.75 < < 10 мм ТВТ, >600 мм 3 < < 4.75 мм ТВТ, >600 мм, < 3 мм	60.000	30.000	30.000
7211 14 7211 19	ТВТ, >600 мм, >4.75 мм ТВТ, >600 мм, >4.75 мм	0		
7208 51 7208 52 7208 53 7208 54	ТВЛ, >10 ТВЛ, 4.75 < < 10 ТВЛ, 3 < < 4.75 ТВЛ, < 3	0		
7209 15 00 00 7209 16 00 00 7209 17 00 00 7209 18 00 00	ЛВТ, >600 мм, > 3 мм ЛВТ, >600 мм, 1 < < 3 мм ЛВТ, >600 мм, 0.5 < < мм ЛВТ, >600 мм, < 0.5	0 400 400 0	160 160	240 240
7209 25 00 00 7209 26 00 00 7209 27 00 00 7209 28 00 00	ЛВЛ, >600 мм, < 3 мм ЛВЛ, >600 мм, 1 < < 3 мм ЛВЛ, >600 мм, 0.5 < < 1 мм ЛВЛ, >600 мм, < 0.5 мм	0 400 0	160	240
7210 41 7210 49	Поцинкован лим брановиден Поцинкован лим небрановиден	0 400	0 160	0 240
7211 29 00 00 7211 23 00 00	ЛЗТ и ЛВЛ, < 600 мм ЛВТ и ЛВЛ, < 600 мм и до 0.25%	0 0		
7212 40	Пластифицирано	0		
7305	Заварени цевки	2.100	800	1.300
7306	Заварени цевки и профили	2.100	800	1.300

Кратенки σ - ширина, δ - дебелина, ТВТ-топло валана трака; ТВЛ-топло валан лим;
ЛВТ-ладно валана трака; ЛВЛ-ладно валан лим

(1) со можност за зголемување на количините на стоките во текот на годината во двете земји, во зависност од билансите можности

(2) преоценување на количините на стоките со потекло од двете земји во рамките на билансите можности

586.

Врз основа на членот 19 став 1 алинеја 5 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 20/97), Владата на Република Македонија на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ

1. Се одзема концесијата за вршење радиодифузна дејност на локално ниво доделена со Одлука на Владата на Република Македонија бр. 23-1229/1 од 4 мај 1998 година („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 22/98) и Одлуката бр. 231883/1 од 6 јули 1998 година („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 34/98) на следниве трговски радиодифузни друштва:

СКОПЈЕ

За радио
1. Радио 21

БИТОЛА

За радио
1. Радио 2 М Херц
2. Радио 105

СТРУГА

За радио
1. Радио Спектра
2. Радио Ди Џеј
3. Радио Хит
За телевизија
1. ТВ АТВ

ГЕВГЕЛИЈА

За телевизија
1. ТВ Богданци

ТЕТОВО

За телевизија
1. ТВ Супер Скај

ДЕБАР

За радио
1. Радио СМ - с. Ростуше
2. Радио Мерлин

КАВАДАРЦИ

За радио
1. Радио Хот ФМ
За телевизија
1. ТВ КТВ 41
2. ТВ Скај Плус

ШТИП

За радио
1. Радио Антонио ФМ
За телевизија
1. ТВ Теко

ГОСТИВАР

За радио
1. Радио Про ФМ 92
2. Радио Рекатон - с. Скудриње
3. Радио Арс
За телевизија
1. ТВ Суко

КУМАНОВО

За радио
1. Радио Тумба
2. Радио Арбана 1

ПРИЛЕП

За радио
1. Радио Ринна
2. Радио Канал 95
За телевизија
1. ТВ Мартел

КРУШЕВО

За радио
1. Радио Флора - с. Житоше

КИЧЕВО

За радио
1. Радио Кале
2. Радио Ускана
За телевизија
1. ТВ Кале

ВЕЛЕС

За радио
1. Радио Си-Би-Ем
За телевизија
1. ТВ Канал 21

КРИВА ПАЛАНКА

За радио
1. Радио Астра

КОЧАНИ

За радио
1. Радио Денс

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-731/1

7 март 2000 година

Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

587.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии („Службен весник на РМ“ бр. 42/93 и 40/99) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.02.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА НЕМЕТАЛНАТА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ГРАДЕЖЕН-ТЕХНИЧКИ КАМЕН - ВАРОВНИК НА ТТПУ „СУРИН“ ДООЕЛ СТАРО СЕЛО - ВРАТИНИЦА, НА ЛОКАЛИТЕТОТ НЕРЕЗИНЕ ВО АТАРОТ НА СТАРО СЕЛО - ТЕТОВО

1. На ТТПУ „Сурина“ ДООЕЛ Старо Село - Вратиница, се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на неметалната минерална сировина - Градежен-технички камен - Варовник на локалитетот Нерезине во атарот на Старо Село - Тетово со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4.667.000	7.512.250
T2	4.667.000	7.512.750
T3	4.667.400	7.512.750
T4	4.667.200	7.512.250

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува 0,2 км².

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на РМ“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на користењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за стопанство.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-929/1

29 февруари 2000 година

Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

588.

Врз основа на член 146 став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), министерот за здравство, по претходно мислење од Медицинскиот факултет, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ**

Член 1

Во Правилникот за специјализација и субспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование („Службен весник на РМ“ бр. 1/92, 18/93, 53/95, 61/95 и 59/96), во член 2, точка 17 бројот „36“ се заменува со бројот „48“, во точка 18 бројот „36“ се заменува со бројот „48“.

Член 2

Во член 6 во точка 5 се додава нова точка 6 која гласи:

„6. Медицински нуклеарна физика 36“
(може да специјализираат лица со завршен Природно-математички факултет – отсек физика, или електро-технички факултет, отсек – електроника).“

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1698/1
10 февруари 2000 година
Скопје

Министер,
доц. д-р Драган Даваловски, с.р.

589.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Немањидо – Општина Свети Николе.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1111/1
06 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник Горѓи Лазески, с.р.

590.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Тријеца – Општина Охрид.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1112/1
06 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник Горѓи Лазески, с.р.

591.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Три Води – Општина Куклин.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1155/1
7 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник Горѓи Лазески, с.р.

592.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Орманли – Општина Куклин.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1156/1
7 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник Горѓи Лазески, с.р.

593.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Чепели – Општина Куклин.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“

Со дното на приватизата на катастарот на недвижностите од страна на Југословенските власти, престанува да се приклучува каталогот на земјиштето уште постојат според Југословит на приватизацијата на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/2 и 13/78).

Бр. 09-1157/1
7 март 2000 година
Скопје

594.

Връз основа на член 80 од Законот за премеж, катастар и запитување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа дојссува

P E N E T R A T E

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Хамзали – Општина Босидово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на применијата на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за прмер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1158/1
7 март 2000 година
Скопје

595.

Във основа на чл. 80 от Законот за премер, катастар и записуване на правата на недвижностите („Сл. вестник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републиката геодетска управа донесува

P E N E T R A T E

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Љуботен – Општина Штип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за прмер и класификација на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1159/1
7 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник Ѓорѓи Лазески, с.р.

596.

Връз основа на член 80 од Законот за премеж, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републиката геодетска управа донесува

P E R F E C T I O N

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Чифлик – Општина Штип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“

включеността на кметствата в общината, (опре-

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од етап 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за прмер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 31/92 и 13/98).

Гр. Оп. 1160/1
7 март 2(XX) година
Скопје

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ
ИСПРАВКА

Во Одлуката за именување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во Фабриката „Иднина“ – Кратово, број 02-1002/1 од 28 февруари 2000 година, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 19 од 10 март 2000 година, во член 1 глава IV под реден број 2, 3, 8, 9 и 10 е направена техничка грешка во месеците. Имено, кај работните места под реден број 2 и 3 наместо „12/13“ треба да стои „12/14“ и под реден број 8, 9 и 10 наместо „12/14“ треба да стои „12/15“.

Во Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во рудниците за олово и цинк „Сасл“, „Злетово“ и „Тораница“, број 02-1001/1 од 28 февруари 2000 година, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 19 од 10 март 2000 година, во член 1 глава VI кај работното место под реден број 4 наместо „12/14“ треба да стои „12/5“, и во Одлуката за изменување на одлуките за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во кожарско-преработувачката индустрија, број 02-1003/1 од 28 февруари 2000 година, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 19 од 10 март 2000 година во член 1, поднаслов „кожари“ кај работното место под реден број 99 наместо „12/13“ треба да стои „12/14“ и во поднасловот „крзнари“ кај работното место под реден број 54 наместо „12/13“ треба да стои „12/14“.

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

Оғласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје поднесена е тужба за неосновано збогатување во износ од 5 210,00 денари од тужителот фонд на пензионо и инвалидско осигурување на Македонија, Скопје, против тужената Ацевака Даница од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената да се јави во Основниот суд Скопје 1-Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник кој ќе ги штити нејзините интереси. Во спротивно, на тужената ќе и биде одреден привремен застапник кој што ќе ја застапува во постапката пред судот до нејзиното правдо-сливо окончавање.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVIII П бр 310/
97 (10786)

Претходно Скопје 1 - Скопје поднесена е тужба за дод. од Јужниот Слот Томе Групчев од Скопје против тужениот Имери Минир од Скопје, сега со непознати адреса.

результативности (РМ) (Р. Шварц и Л. Уайт), Ресурсная теория

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд Скопје I - Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди полномошник кој пред судот ќе ги штити неговите интереси. Во спротивно, на тужениот ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе го застапува во постапката се до нејзиното правосилно окончување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVIII П бр. 236/99. (10793)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Расим Јакупи од Скопје, ул. "391" бр. 10-а против тужениот Атиф Абани кој се наоѓа во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да достави на судот лично или со писмен поднесок поддржани за неговото живеење или адреса. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката до правосилното окончување.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII П бр. 273/2000. (10431)

Пред овој суд поднесена е тужба за развод на брак по тужбата на тужителот Александар Сибиновски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 30/3-15, против тужената Љиљана Сибиновска, со непозната адреса во Австралија.

Се повикува тужената во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот. Во спротивно на истата ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ги штити нејзините интереси.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIV П бр. 334/00. (9996)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Ариф Шабап од Скопје, ул. "Редно Шесто Крндо" бр. 9 против тужената Шукрије Шабап, со непозната адреса на живеење.

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје бр. 3020-52 од 16.02.2000 година за привремен старател на тужената и е поставен адвокатот Мирче Ристевски од Скопје, ул. "Питу Гули" бр. 70.

Се повикува тужената во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот. Во спротивно, привремениот поставен старател ќе се грижи за заштита на нејзините интереси.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје VIII П бр. 49/00. (10165)

Пред овој суд е поднесена тужба за развод на брак по тужбата на тужителката Кимета Штихлер од Скопје против тужениот Хорст Штихлер, со непозната адреса во странство.

Судот на тужениот му постави привремен застапник адвокат Киро Ивановски од Скопје, ДТЦ Мавровска, кој ќе ги застапува интересите на тужениот во постапката.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот лично или преку полномошник и да ја преземе постапката противно, истата ќе продолжи преку привремен застапник.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI П бр. 311/00. (10911)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес се води парнична постапка по предлог на пол на тужителката, Алимска Вирсепка од с. Мелица против тужениот Ѓиласки Ѓејдет од с. Мелица со непознато место на живеење.

За привремен застапник на тужениот е поставена Валентина Петровска Стојановиќ, стручен соработник до Основниот суд во Велес. Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник, се додека тужениот или негов полномошник не се јави во судот, односно се додека Органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, II бр. 67/2000. (10414)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка за долг по тужбата на тужителот Сулџман Наџде од с. Черане против тужениот Мемеди Мемит од с. Черане, сега со непозната адреса на живеење во странство. Вредност на спорот 10.000,00 МКД и 3.000,00 ДМ во денарска противвредност.

За привремен застапник на тужениот му се поставува лицето Елеса Авану, стручен соработник при Основниот суд во Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се јави во судот односно додека Органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, II бр. 423/99. (10416)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Миладиновик Магдалена од Гостивар против тужениот Миладиновик Ѓејан, со непозната адреса во СР Југославија.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави точна адреса, да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена, судот ќе му постави привремен застапник. За привремен застапник ќе биде поставен Димоски Бобан, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, II бр. 846/99. (10418)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО

Пред Основниот суд во Делчево воведена е постапка за расправување на оставината на Ѓефисерка Спасовска, порано од Делчево, која починала на ден 19.02.1997 година. Како наследничка на покојната е приравена и нејзината внука Ѓиљана Криста, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од една година од денот на објавувањето на огласот и да ја достави нејзината адреса на живеење. Во спротивно, на истата ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ја застапува во постапката.

Од Основниот суд во Делчево, О бр. 57/97. (10395)

Пред Основниот суд во Делчево воведен е спор за развод на брак од тужителката Сузана Малчева од Делчево против тужениот Митко Малчевски од Делчево, сега со непознато место на живеење во Бугарија.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд во Делчево и да ја достави својата адреса. Доколку тужениот не се јави во судот, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во овој

спор. За привремен застапник на истиот ќе му биде поставен Миле Горгиевски, стручен соработник при Основниот суд во Делчево.

Од Основниот суд во Делчево, П.бр.418/99. (10415)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за наплата на долг помеѓу тужителот Киро Спиров од Охрид и Ѓванова Владимир од Кавадарци, со непознатата адреса.

За привремен застапник на тужениот судот ја определи Благородна Ангелова која ќе ги застапува неговите интереси се додека тужениот не се јави лично или негова полномошник.

Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр.773/98.

(10393)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани се води постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителката Ратка Стојанова од Кочани против тужениот Раде Стојанов од Кочани, на привремена работа во Германија со непознатата адреса.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или определи свој полномошник. Во спротивно судот за привремен застапник на тужениот ќе го определи Благојчо Стоименов, стручен соработник во Основниот суд во Кочани, кој ќе ги застапува интересите на тужениот до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.526/99. (10938)

Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба за наплата на долг по тужбата на тужителот ЈТД "Центро Ориз" од с.Уланди против тужените ППС "Комекс-М" од Кочани и Горгиев Ванчо од с.Горни Подлог. Вредност на спорот 203.903,00 денари, а сега второ тужениот Горгиев Ванчо од с.Г.Подлог со непознатата адреса.

Се повикува второтужениот Ванчо Горгиев да се јави во рок од 15 дена од депот на објавувањето на огласот во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси. Доколку тоа не го стори, ќе му биде поставен привремен застапник дипл.правник Сузана Спасова, стручен соработник во Основниот суд во Кочани која ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.625/99. (10398)

Пред Основниот суд во Кочани поднесена е тужба за надомест на штета од тужителот ЗЗ "Галеб" од с.Тркање против тужените Младен Стойлов од с.Илиево, Златанчо Запел од Кочани и Тони Наков од Кочани. Вредност на спорот 13.770,00 денари а сега прво тужениот Младен Стойлов од с.Илиево е со непознатата адреса на живеење.

Се повикува првотужениот да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во рок од 30 дена од депот на објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник Сушица Синсина, стручен соработник во Основниот суд во Кочани која ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.190/99. (10400)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово поднесена е тужба за развод на брак од тужителот Идајете Мрсели од Куманово против тужениот Џемајл Мрсели од с.Романовце, сега со непознатата адреса во Швајцарија. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

На тужениот за привремен застапник му се поставува адвокатот Тони Цветковски од Куманово, кој ќе ги застапува во оваа постапка се до правосилното окончување на истата.

Од Основниот суд Куманово, Х.П.бр.140/2000.(10412)

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИНИ

Пред Основниот суд во Радовиш се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Велкова - Горгиева Елица од с.Калугерица застапувана од полномошникот Ефтим Манса, адвокат од Радовиш против тужениот Велков Горги Никола од с.Калугерица, со непознатата адреса во Швајцарија.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот, да достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката.

По истекот на овој рок за привремен застапник на тужениот се одредува Лида Цветаноска, стручен соработник во Основниот суд во Радовиш.

Од Основниот суд во Радовиш, П.бр.37/2000. (10394)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води спор по тужбата на малолетната тужителка Виолета Митева преку законски застапник Милица Китанова од с.Дабиле, за зголемување издршка против тужениот Наце Митев од с.Дабиле, сега со непознато место на живеење. Вредност на спорот 40.000 денари.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена од депот на објавувањето на огласот.

За привремен застапник на тужениот се назначува Валентина Митева, стручен соработник при Основниот суд во Струмица. Привременниот застапник ќе ги застапува интересите на тужениот со сите права се до појавувањето на тужениот или негова полномошник пред судот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.4/96. (10590)

Пред Основниот суд во Струмица заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Георгиев Живко од с.Турново против тужената Георгиева Ружина од с.Турново, со непознатата адреса во Швајцарија. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, на истата ќе и биде одреден привремен застапник а тоа Валентина Митева, стручен соработник при Основниот суд во Струмица која ќе ги штити нејзините интереси се до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.899/99. (10591)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по тужбата на Маркоска Марија од Тетово, против тужените Маркоски Џиди од Тетово ул "90 Новаври" бр.76 и Јованоски Петра, сега со непознатата адреса во Република Чешка.

Се повикува тужената да во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", се јави во Основниот суд во Тетово или даласти свој

полаомоншик. Во спротивно судот преску Центарот за социјална работа Тетово ќе ги постави привремен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П бр 109/2000, 10404)

Пред Основниот суд во Тетово се води поставка за исполнување договор по тужбата на тужителот Миле деноски Милден од с. Беловините, Тетово, против тужените Михарловски Живко, Михарловски Гоце и Михарловски Крсто, сите од с. Беловините, а сега со непознатата адреса во странство.

Се повикуваат тужените во рок од 15 дена да се јават во судот или одредат свој полномошник, а доколку во одредениот рок не се јават ниту одредат свој полномошник, на илните ќе им биде поставен привремен старател преску Центарот за социјална работа во Тетово кој ќе ги застапува нивните интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П бр 346/2000 (10406)

Пред овој суд се води спор за доли по тужбата на тужителот ХЕК ЈУГОХРОМ од с. Ступовце, против тужителот Азиз Ариф од Тетово, ул "414" бр 12, сега со непознатата адреса. Вредноста на спорот 901 957,50 денари.

Се повикува тужителот да се јави во судот во рок од 30 дена или во истиот рок овласти свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П бр 1117/99 (10409)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1654/98, на регистарска вложка бр. 002568, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Цветан Ставрски „ЛАСИМА“ ДООЕЛ, ул. „Малесија“ бр. 5, Охрид.

Основач: Цветан Ставрски од Охрид.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.40, 20.51, 21.21, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 24.42, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.40, 26.82/2, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 29.12, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 33.40, 35.12, 36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 91.33, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограѓанен промет, продажба на стоки од констигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт и шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во своје име и за своја сметка, полни овластувања.

МАКЕДОНСКИ РЕПУБЛИКАНСКИ СУДОВНИ РЕГИСТАР

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства, полна одговорност.

Со Друштвото управува управителот Цветан Ставрски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основачот како основачки влог внесува 11 035 ДЕМ во денарска противвредност од 370.000,00 денари, според изјавата на овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1654/98, (33489)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3108/99, на регистарска вложка бр. 009273, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец за трговија на мале Вилосана Бранислава Бранков, „БЕСН“ ТП, ул. „Петре Рафто“ бр 14, Струга.

Дејности: 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица застапува во своје име и за своја сметка, полни овластувања.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица за своите обврски одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Лице овластено за застапување со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е Вилосана Бранков.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3108/99, (33490)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1534/99, на регистарска вложка бр. 007691, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги и трговија, Штерјоски Нове „ЈУКОМ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Илија Секулоски“ бр. 5, Кичево.

Единствен содружник е Штерјоски Нове од с. Брждано, Другово.

Основна главнина на друштвото внесува 5.100 ДЕМ или во денарска противвредност од 158.100,00 денари во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.23, 25.12, 25.22, 28.52, 28.63, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, констигнација, шпедиција, ресекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограѓанен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во своје име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Силаноски Војче, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности, прокуриснт – Штерјоски Стојан, без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1534/99, (33491)

МАКЕДОНСКИ РЕПУБЛИКАНСКИ СУДОВНИ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението II Три бр. 1224/99, на регистарска вилонка бр. 020086967-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар паматувањето на основачкиот влог на Друштво за промет на гомеом и мако, во вклучување и комисионен "ГРОС-ПРОМЕТ" Делница, Ристе, Билјана, Д.О.О. улог и влог од Скопје, ул. "Петар Чајковски" бр.9/12.

Учине на намјерувано намалување на основната главнина на Друштво за промет на говејско и мајко, посредување и комисион "ГНТОКС-ПРОМЕТ" Телица, Риста и Виларана Ј(О)У увоз-извоз од Скопје, ул. Петар Чајковски бр 9/12

Од Основног суд Скопје I - Скопје (10744)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3873/99, на регистарска адреса бр. 010039 го запишал во провизорскиот регистар основалото на Друштвото за производство, трговија, услуги и превоз на стока на Марјан и Петар „ДУТА-КОМЕРЦ“ улич-ниот, ДОО, с. Боршани, Кривопаланка.

Осноначи: Марјан Митићки, од с. Обривани и Ми-
тоски Ђеђур од с. Обривани

(On nominal & variable; 6/ 883, 11.81)

Деловности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.21, 17.40, 18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 26.70, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со својот свој имот со полна одговорност.

Марјан Мицески Марјан – управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд по Битола, Трег. бр. 3873/99.
(793)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 380/199, на регистарска вложка бр. 009967 го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец-поединец за такси превоз Селадин Абдула Рамадани „ЛА-ЛА“ ТП, с. Шум, Струга.

Основач е Селадин Рамадани од с. Шум, Струга.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Селадин Рамадани Трговец поединец со неограни-
чени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3803/99. (794)

Основният суд во Битола, со решението Трег. бр. 3531/99, на регистарска влошка бр. 009695 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, услуги и трговија „КРАЛ“ Роза Котеска ДООЕЛ, учествито, ул. „Победа“ бр. 60, Прилеп.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 51.45, 51.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 60.22, 60.23, 60.24, 45.25, 02.02, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.23, 01.24, 14.21, 15.61, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консолидациони складиони на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шиповница, рекспорт, услуги во меѓународен друштен сообраќај)

Единствен содружник на друштвото е Роза Котеска.

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува со полни овластувања и полна одговорност.

Златко Котески, управител без ограничувања.

Основна главница на друштвото е 167.400,00 денари.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3803/99.
(795)

Основният суд во Битола, со решението Трг. бр. 3922/99, на регистарска влошка бр. 010083 го запиша во трговскиот регистар основана на Друштво за пренос, услуги и трговија "ШЕППРОМ" Лучиче увоз-извоз, ДООЕЛ, бул. "Ослободуваче" бб., Кичево.

Единствен содружник во друштвото е Лупче Петковски, ул. „Стојан Стојаноски“ бр. 11, Кичево.

Основна главница за почеток која содружникот ја вложува во друштвото изнесува 5.000 ДЕМ или во денарска противвредност од 155.000,00 денари во предмету по проценка на овластен судски проценител.

Дејнооти: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.61, 15.81/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.23, 21.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 33.32, 22.34, 25.12, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.17, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.30, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 51.45, 51.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.83, 92.31/2, 92.32, 92.33, 92.34, 92.40, 92.62, 92.72, откуп на печурки и шумски плодови, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, туристичко-угостителски услуги, сообраќајно-агенциски услуги, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Луице Петковски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3922/99.

(796)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 453/99, на регистарска влошка бр. 006134 ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, основач и лице потписник на Друштво за трговија и услуги Трајанка Стефановска „ЛАКИ ЛЕЈДИ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Илинденска“ бр. 99, Битола.

Се врши промена на содружник: истапува лицето Соња Марковска.

Пристапува лицето Трајанка Стефановска.

Се врши промена на фирмата од: Друштво за трговија и услуги Соња Марковска „ЛАКИ ЛЕЈДИ“ ДООЕЛ, Битола во: Друштво за трговија и услуги „ЛАКИ ЛЕЈДИ“ Трајанка Стефановска ДООЕЛ, Битола.

Се врши промена на управител.

Се брише: Соња Марковска – управител со неограничени овластувања во управувањето и застапувањето.

Се запишува: Трајанка Стефановска – управител со неограничени овластувања во управувањето и застапувањето.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 453/99

(835)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3172/99, на регистарска влошка бр. 020162252-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на трговското друштво за производство и трговија „ПРИЛИЦ“ Измет Алими ДООЕЛ, с. Глумово, Скопје.

Основач на друштвото е Измет Алими, с. Глумово, Скопје.

Основачки влог: 314.900,00 ден.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 74.13, 74.14, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Управител: Измет Алими, с. Глумово, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3172/99

(836)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 425/99, на регистарска влошка бр. 004907 ја запиша во трговскиот регистар промената на лице за застапување на Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало „ПРОТЕА“ Војческа Вегета ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Моша Пијаде“ бр. 1/64, Прилеп.

Лице овластено за застапување ќе биде Цветкоска Наташа, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

И престануваат овластувањето на лицето Војческа Вегета и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 425/99

(829)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 504/99, на регистарска влошка бр. 009359 ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги „ЛУШИ А.Р.Ц. КОМПАНИ“ увоз-извоз, Гзим Цуцулоски и др. ДОО, ул. „Скопска“ бр. 159, Кичево.

Новата фирма гласи: Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги „ЛУШИ А.Р.Ц. КОМПАНИ“ увоз-извоз Гзим Цуцулоски и др. ДОО, ул. „Скопска“ бр. 159, Кичево.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 504/99 (830)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 374/99, на регистарска влошка бр. 005876 ја запиша во трговскиот регистар промената на управителот на трговското друштво за производство и трговија на големо и мало Мимоза Ристевска „МИММИНА“ експорт-импорт, ДООЕЛ, ул. „Охридска“ бр. 194, Битола.

Му престанува овластувањето за застапување и во надворешно-трговското работење на лицето Ристевска Мимоза и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговското работење е Станаревски Зорица – управител.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 374/99

(831)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 830/99, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Основно музичко училиште „МЕТОДИ ПАТЧЕ“ ул. „Никола Карев“, бр. 4, Охрид.

Му престанува овластувањето како в.д. директор на Димоски Петар.

Лице овластено за застапување е Димески Петар – директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 830/99 (832)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 935/99, на регистарска влошка бр. 1-11037 ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Приватно претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз, „КАРМА“ П.О. ул. „Димче Нахчански“ бр. 43/16, Битола.

Му престанува овластувањето за застапување и во надворешно-трговското работење на Талевски Драган и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување и во надворешно-трговското работење е Талевски Александар – директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 935/99 (826)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2659/99, на регистарска влошка бр. 030065592-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за услуги и трговија „БУЛС“ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Жртви на фашизмот“ број 28 Струмица.

Основач – единствен содружник на друштвото е Манилев Киро од Струмица со л.к. бр. 219155 МВР Струмица и МБ 2411974460022.

Единствениот содружник не одговара.

Дејност: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 51.70, 51.46, 51.35, 50. 50.30/1, 50.40/1, 51.41,

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3698/99, на регистарска вложка бр. 020186987-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за надворешен и внатрешен промет на големо и мало, експорт-импорт „АГБЕРИЈА-КОМЕРЦ“ Цветат ДООЕЛ, ул. „Перо Илиевски“ бр. 7 Куманово.

Содружник и управител: Јашари Цветат од Куманово.

Дејности: 01.21, 01.25, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 15.11, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.89, 15.98/2, 16.00, 16.00/2, 17.40/1, 17.60, 18.10, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 22.15, 25.22, 25.24, 26.61, 36.44, 45.21/2, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.52, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.11, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 55.12, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.20/2, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија, СРЈ, Бугарија и др., застапување и посредување на странски фирми, меѓународна ипедиција, меѓународни агенциски работи, превоз на патници во друмскиот сообраќај, превоз на стоки во друмскиот сообраќај, угостителски и туристички услуги, комисиона и консигнациона работење, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3698/99, (58)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4918/98, на регистарска вложка бр. 020188292-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за издавачка дејност, истражување и развој „МАКЕДОНСКА ИНВИЛИЗАЦИЈА“ Јелена ДООЕЛ - Скопје, ул. „Мавровска“ бр. 21 Скопје.

Основаач: Јелена Илиќ со мб 0207956455018 и л.к. бр. 647476

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.33, 26.21, 51.56, 51.64, 51.70, 52.41, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 60.23, 60.24, 70.32, 71.10, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.84, 80.42, 92.11, 92.31/1, 92.31/2, 92.34, 92.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во промет, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ, меѓународен транспорт и ипедиција, туристички работи со странство, привремен улов извоз на стоки, комисиона работи

Управител: Јелена Илиќ со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4918/98, (59)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4321/99, на регистарска вложка бр. 020195947-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, трговија, услуги и туризам „АИТАЛИЈА“ Цветат ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Гоце Делчев“ бр. 13 Куманово.

Содружник на Друштвото: Цветат Миртезани од Куманово, ул. „Драги Шутевски“ бр. 25 Куманово со бр. на

л.к. 315843 и МБ 04029434200.8 издадено од УВР Куманово.

За управител се именува: Елмаз Миртезани од Куманово со бр. на л.к. 315.784 и МБ 2311967420010.

Дејности: 01.21, 01.25, 01.41, 01.41/2, 01.41/3, 15.11, 15.32, 15.51, 15.81, 15.89, 15.98/2, 16.00, 16.00/2, 17.40/1, 17.60, 18.10, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 22.15, 25.22, 25.24, 26.61, 36.44, 45.21/2, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.52, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.11, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 55.12, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.20/2, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција, Албанија и др., меѓународна ипедиција, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, застапување и посредување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, консигнациона комисиона работи, угостителски и туристички услуги, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице за застапување и престанување во внатрешен и надворешен трговски промет е Елмаз Миртезани, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4321/99, (60)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4800/99, на регистарска вложка бр. 020211947-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за градежништво, трговија и услуги „БИСТРА ПРОЕКТ“ Велика ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Битпатарска“ бр. 125, Скопје.

Основаач на друштвото е: Спиревска Велика од Скопје, ул. „Сремски Фронт“ бр. 4, л.к. 865712 и м.б. 2612958455049, основачки влог е 10.000 ДЕМ.

Дејности: 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.45, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.44, 60.24, 60.21, 60.23, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 65.12/3, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 55.11, 55.12, 55.22, 55.21/2, 55.21/1, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 74.13, 74.14, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ, реекспорт, ипедиција, консигнациона продажба и комисиона продажба.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител без ограничување е Спиревска Велика.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4800/99, (61)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7125/99, на регистарска вложка бр. 020194307-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, трговија и услуги

„БЕК-ПРОМЕТ“ – Бобал ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. „Абдула Прешева“ бр. 31.

Дејности: 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.58, 51.59, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.34, 74.12, 74.84, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија

Привремен увоз односно извоз на стоки и опрема заради производство и пружање на услуги; меѓународен превоз на стоки и патници; реекспорт; работи на меѓународна импедиција; конвенционална продажба;

Застапување и посредување во надворешно трговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За превземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бобал Вељковиќ, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7125/99 (82)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7806/99, на регистарска вложка бр. 020211007-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство и промет „ЕНЕРГО ИМПЕКС“ Марко ДООЕЛ увоз и извоз Куманово, ул. „Октомврска Революција“ бр. 47.

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија; превземен увоз односно извоз на стоки и опрема заради производство и пружање на услуги; меѓународен превоз на стоки и патници; реекспорт; работи на меѓународна импедиција; конвенционална продажба; застапување и посредување во надворешно трговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За превземените обврски во правниот промет со

трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Мирко Караџински, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7806/99. (84)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6396/98, на регистарска вложка бр. 0200130177-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со УД за Транспортно, трговско и услужно друштво „Д.У.В.И КОМПАНИ“ Лулзим и др. ДОО увоз-извоз Гостивар, „Борис Кидрич“ бр. 1.

Основачи: Бакиу Лулзим од с. Чегране и Фетан Нехат од Гостивар.

Дејности: 01.111/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.1301, 01.21, 01.24, 01.30, 01.40/3, 02.01, 02.02, 15.11, 15.31, 15.12, 15.32, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.57, 27.53, 27.54, 28.11, 28.51, 28.52, 28.63, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.45, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.50, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; фришпоп продажници; меѓународна импедиција; меѓународен транспорт на стоки и патници; агенциски услуги во транспортот; посредување и застапување во транспортот со стоки и услуги, продажба на стоки на конвенционална складирани на странски стоки; реекспорт;

Неограничено овластување.

Целосна одговорност.

Бакиу Лулзим, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6396/98. (85)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1596/99, на регистарска вложка бр. 020161692-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар просторноста на „МАК-АДРАВЕТИ“ Т.О. Претпријатие за маркетинг, заштита на авторски права и патенти, промотив и посредување, експорт-импорт Скопје ул. „Хо Ши Мин“ бр. 433-6.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.44, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.43, 51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 74.40, 74.84, 93.02, 93.33, 93.04, 93.05.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Стојановски Трајче, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1596/99. (86)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8930/99, на регистарска вложка бр. 020208374-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство и промет

„АНЕ ТРЕЈД“ Лазар увоз-извоз ДООЕЛ с. Тимјаник Неготино.

Се усогласува со ЗТД Претпријатие за производство, промет и услуги „АНЕ ТРЕЈД“ експорт-импорт ДОО с. Тимјаник-Неготино упишано во судски регистар на Окружен стопански суд Скопје под Срег. бр. 6101/96 од 8.5.1996 год. на рег. вложка бр. 1-67202-0-0-0 во ДООЕЛ врз основа на Изјава бр. 01/99 од 28.06.1999 година.

Единствен содружник е Ангелов Лазар, од с. Тимјаник Неготино со основачки влог од 5.400 ДЕМ или 167.400,00 денари.

Дејности: 01.21, 01.2201, 01.23, 01.24, 01.41, 15.13, 15.32, 15.51, 15.81, 15.85, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98, 20.1001, 20.30, 20.40, 25.21, 25.22, 50.10, 50.20, 51.11, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување странски фирми и реекспорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Застапување: Ангелов Лазар, од с. Тимјаник, Општина Неготино, управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8930/99. (87)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6946/99, на регистарска вложка бр. 020181697-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за промет и услуги „ТКД КЕЦ“ Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. „Борис Бојански“ бр. 76.

Друштвото е основано со изјава од 28.12.1998 година. Содружник на друштвото е Благоја Тодороски од Скопје ул. „Борис Бојански“ бр. 76.

Дејности: 15.71/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 15.98/1, 60.21, 60.23, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 74.40, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/2, 52.43, 52.45, 52.46, 52.42/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 30.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.46, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.47, 51.45, 51.70, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 65.12/3, 55.40, 55.51, 63.40, 45.21/2, 74.20/3, 74.20/5, 71.31, 71.32, 74.84, 74.83, 70.31, 45.31, 45.33, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 60.22, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.11/1, 01.11/2, 01.21, 01.21/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.22/2, 15.12, 01.41/3, 15.61, 15.31, 15.32, 15.33, 15.86, 15.89, 15.91, 15.93, 31.50, 31.62, 32.10, 31.10, 28.52, 28.51, 50.40/4, 52.73, 52.74, 52.7201, 52.72/2, 72.50, 74.12, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, комисионни продажби, меѓународна иницијација, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, реекспорт, комисионни работи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Благоја Тодороски со неограничени овластувања.

Целосна одговорност.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6946/99. (88)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9253/98, на регистарска вложка бр. 020216107-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Гостилница „ЦИПЛИНИ“ бул. „Јане Сандански“ бр. 59 Скопје.

Дејности: 55.30/1 – ресторани и гостилници (без соби за сместување)

Горѓи Јовановски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9253/98. (89)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2820/99, на регистарска вложка бр. 020196207-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија и услуги „КДБ“, Киро ДООЕЛ Какадари, ул. „Народна младина“ бр. 14.

Дејности: 52.11, 52.14, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.51, 51.53, 51.56, 51.57, 55.30/2, 50.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисионна продажба.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување Киро Мелов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2820/99. (90)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7281/99, на регистарска вложка бр. 020195787-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претварањето на Друштво за иницијација, промет и услуги „ИМИЗОМ“ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. „Партизански одреди“ бр. 18/1-5.

Претпријатието се основа со Акт за основање од 11.02.1991 г. а запишано во судскиот регистар на Окружниот стопански суд Скопје со решение Срег. бр. 965/91 од 01.03.1991 год. во рег. вложка 1-8639-0-0-0 го усогласи своето работење според одредбите на Законот за трговските друштва трансформирајќи се во друштво со ограничена одговорност основано од едно лице, а врз основа на нов акт – изјава за основање од 17.06.1999 год.

Дејности во внатрешен промет: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.21, 60.23, 60.24, 63.40, 70.31, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05.

Дејности во надворешно-трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и

посредување, малотранжен промет со соседните земји, реекспорт, комисиона продажба, консигнациона продажба.

Во правниот промет со трети лица Друштвото застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Илнески Ђоран, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7281/99 (91)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7210/99, на регистарска вложка бр. 020211497-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „Б-БИ - ЦИНИКАН“ Љупка ДООЕЛ увоз-извоз улица „Страно Пинџур“ број 16 Тетово.

Дејности: 15.81, 15.86, 15.98, 21.21, 21.22, 25.22, 15.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 63.30, 74.12, 74.84, - други деловни активности неспоменати на друго место. Умножување и обработка на фито и други кожни, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување во областа на прометот на стоки и услуги, реекспорт, превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, малотранжен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица Друштвото застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице одговорно за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Љупка Цветковиќ - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7210/99, (92)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7242/98, на регистарска вложка бр. 020215147-01-0001, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ШТИП Друштво за производство, услуги и трговија на голема и мала „ТТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈА-ДН“ Томислав и Весна ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Алжирска“ 48.

Дејности: 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.30, 31.62, 32.10, 32.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.12, 51.13, 51.15, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.24, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5.

Во правниот промет со трети лица Друштвото застапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Друштвото одговара со својот имот. Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува Томислав Голубовиќ, управител без ограничувања. Содружници на друштвото се Томислав Голубовиќ и Весна Голубовиќ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9532/98 (93)

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во трговскиот регистар Друштво за производство, промет и посредување „ЦЕТА-МАК“ Василка и други ДОО Експорт-импорт Скопје, ул. „Никола Грчето“ бр. 4/28.

Основаачи: Коцева Василка од Скопје ул. „Никола Грчето“ бр. 4/28, Коцев Харалампи од Скопје ул. „Никола Грчето“ бр. 4/28.

Дејности во внатрешниот промет: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.23, 21.25, 26.21, 26.25, 28.40, 28.52, 28.75, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.30, 74.20/2, 74.20/5, 74.84.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица Друштвото застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е лицето Коцева Василка - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, (94)

Основниот суд во ШТИП, на регистарска вложка бр. 030065462-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар јавното трговско друштво за производство, трговија и услуги „ИЗКО-ПРОМ-99“ јтд Милев Коле и др. увоз-извоз с. Јаргулица - Подареш.

Основаачи се: Милев Коле и Слабана Милева од с. Јаргулица.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.98/2, 60.14, 60.22, 15.85, 15.82/2, 15.98/1, 52.2, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

Комплетен надворешно-трговскиот промет со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување во промет со стоки и услуги, испедиција, реекспорт, комисиона продажба, малотранжен промет со сите соседни земји, меѓународен транспорт (превоз) на стоки во земјата и странство и меѓународен превоз на патници во земјата и странство.

Во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Милев Коле, управител без ограничување.

Од Основниот суд во ШТИП, (963)

Основниот суд во ШТИП, со решение Трег.бр. 2596/99, на регистарска вложка бр. 030064962-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на додел на Друштвото за производство, трговија и услуги „АГРО-ХЕМИКАЛ“ додел с. Бања, Облешев.

Единствен содружник е Славе Велинов од с. Бања.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.30, 02.01, 15.51, 15.61, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1,

51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 60.21, 60.22, 60.24, 63.21, 63.30, 65.1/1.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт и превоз на стоки и патници, рескспорт, малограѓански промет со соседните земји.

Друштвото во трговниот промет со трети лица настапува по свое име и на своја сметка, за обврските одговара со својот свој имот.

Лице овластено за застапување е Славе Велинов, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр.2596/99. (964)

Основниот суд во Штип, со решение Трег.бр. 2592/99, на регистарска вложка бр. 03004927-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основането на трговец поединец Митев Николче Игорче тп село Жиганци Чешиново.

Содружник во друштвото е Митев Игорче.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.47, 52.33, 52.45, 52.62.

Лице овластено за застапување е Митев Игорче, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр.2592/99. (965)

Основниот суд во Штип, со решение Трег.бр. 1028/99, на регистарска вложка бр. 03004929-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на трансформација на Трговското друштво за производство на текстилни ткаенини, конфекционирање и доработување, увоз и извоз „ПОЛИТЕКС“ а.д. Штип, ул. „Брегалничка“ 66 – Штип.

Основачи се акционери според акционерската книга, во списите на судот.

Дејности: 17, 17.2, 17.21, 17.25, 17.30, 17.40, 18.2, 18.21, 18.23, 18.24, 31.1, 31.16, 31.41, 31.5, 31.52, 32.12, 32.41, 32.42, 32.44/3, 32.63, 60.23, 60.24.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, конфекционирање и рескспорт.

Друштвото во трговниот промет настапува по свое име и на своја сметка, целосна одговорност.

Лица овластени за застапување се Трајко Георгиев, извршен директор – генерален директор, со ограничени овластувања, Рале Стојанов – извршен директор со ограничени овластувања.

Ца Извршните директори на случување на договори за купување и провање кои се однесуваат на располагање со основни средства или долгорочни плаќањени чия вредност е поголема од 20.000 ДЕМ. потребна е согласност на Одборот на директори.

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр.1028/99. (966)

Основниот суд во Штип, со решение Трег.бр. 1337/99, на регистарска вложка бр. 030652247-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија експорт-импорт „БОКА“ дооел (трмина, ул. „Васил Сурчеа“ бр. 54.

Основач-содружник е Андрејев Љупчо од Струмица.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.41, 52.44/2, 52.21, 52.23, 52.43, 52.44/2, 52.44/4, 52.50, 52.47.

52.48, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.57, 51.58, 51.45, 51.64, 55.30, 55.30/2, 55.30/3, 55.40, 55.51, 53.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.21, 61.22, 61.23, 61.24, 61.25, 61.26, 61.27, 61.28, 61.29, 61.30, 61.31, 61.32, 61.33, 61.34, 61.35, 61.36, 61.37, 61.38, 61.39, 61.40, 61.41, 61.42, 61.43, 61.44, 61.45, 61.46, 61.47, 61.48, 61.49, 61.50, 61.51, 61.52, 61.53, 61.54, 61.55, 61.56, 61.57, 61.58, 61.59, 61.60, 61.61, 61.62, 61.63, 61.64, 61.65, 61.66, 61.67, 61.68, 61.69, 61.70, 61.71, 61.72, 61.73, 61.74, 61.75, 61.76, 61.77, 61.78, 61.79, 61.80, 61.81, 61.82, 61.83, 61.84, 61.85, 61.86, 61.87, 61.88, 61.89, 61.90, 61.91, 61.92, 61.93, 61.94, 61.95, 61.96, 61.97, 61.98, 61.99, 62.00, 62.01, 62.02, 62.03, 62.04, 62.05, 62.06, 62.07, 62.08, 62.09, 62.10, 62.11, 62.12, 62.13, 62.14, 62.15, 62.16, 62.17, 62.18, 62.19, 62.20, 62.21, 62.22, 62.23, 62.24, 62.25, 62.26, 62.27, 62.28, 62.29, 62.30, 62.31, 62.32, 62.33, 62.34, 62.35, 62.36, 62.37, 62.38, 62.39, 62.40, 62.41, 62.42, 62.43, 62.44, 62.45, 62.46, 62.47, 62.48, 62.49, 62.50, 62.51, 62.52, 62.53, 62.54, 62.55, 62.56, 62.57, 62.58, 62.59, 62.60, 62.61, 62.62, 62.63, 62.64, 62.65, 62.66, 62.67, 62.68, 62.69, 62.70, 62.71, 62.72, 62.73, 62.74, 62.75, 62.76, 62.77, 62.78, 62.79, 62.80, 62.81, 62.82, 62.83, 62.84, 62.85, 62.86, 62.87, 62.88, 62.89, 62.90, 62.91, 62.92, 62.93, 62.94, 62.95, 62.96, 62.97, 62.98, 62.99, 63.00, 63.01, 63.02, 63.03, 63.04, 63.05, 63.06, 63.07, 63.08, 63.09, 63.10, 63.11, 63.12, 63.13, 63.14, 63.15, 63.16, 63.17, 63.18, 63.19, 63.20, 63.21, 63.22, 63.23, 63.24, 63.25, 63.26, 63.27, 63.28, 63.29, 63.30, 63.31, 63.32, 63.33, 63.34, 63.35, 63.36, 63.37, 63.38, 63.39, 63.40, 63.41, 63.42, 63.43, 63.44, 63.45, 63.46, 63.47, 63.48, 63.49, 63.50, 63.51, 63.52, 63.53, 63.54, 63.55, 63.56, 63.57, 63.58, 63.59, 63.60, 63.61, 63.62, 63.63, 63.64, 63.65, 63.66, 63.67, 63.68, 63.69, 63.70, 63.71, 63.72, 63.73, 63.74, 63.75, 63.76, 63.77, 63.78, 63.79, 63.80, 63.81, 63.82, 63.83, 63.84, 63.85, 63.86, 63.87, 63.88, 63.89, 63.90, 63.91, 63.92, 63.93, 63.94, 63.95, 63.96, 63.97, 63.98, 63.99, 64.00, 64.01, 64.02, 64.03, 64.04, 64.05, 64.06, 64.07, 64.08, 64.09, 64.10, 64.11, 64.12, 64.13, 64.14, 64.15, 64.16, 64.17, 64.18, 64.19, 64.20, 64.21, 64.22, 64.23, 64.24, 64.25, 64.26, 64.27, 64.28, 64.29, 64.30, 64.31, 64.32, 64.33, 64.34, 64.35, 64.36, 64.37, 64.38, 64.39, 64.40, 64.41, 64.42, 64.43, 64.44, 64.45, 64.46, 64.47, 64.48, 64.49, 64.50, 64.51, 64.52, 64.53, 64.54, 64.55, 64.56, 64.57, 64.58, 64.59, 64.60, 64.61, 64.62, 64.63, 64.64, 64.65, 64.66, 64.67, 64.68, 64.69, 64.70, 64.71, 64.72, 64.73, 64.74, 64.75, 64.76, 64.77, 64.78, 64.79, 64.80, 64.81, 64.82, 64.83, 64.84, 64.85, 64.86, 64.87, 64.88, 64.89, 64.90, 64.91, 64.92, 64.93, 64.94, 64.95, 64.96, 64.97, 64.98, 64.99, 65.00, 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 65.06, 65.07, 65.08, 65.09, 65.10, 65.11, 65.12, 65.13, 65.14, 65.15, 65.16, 65.17, 65.18, 65.19, 65.20, 65.21, 65.22, 65.23, 65.24, 65.25, 65.26, 65.27, 65.28, 65.29, 65.30, 65.31, 65.32, 65.33, 65.34, 65.35, 65.36, 65.37, 65.38, 65.39, 65.40, 65.41, 65.42, 65.43, 65.44, 65.45, 65.46, 65.47, 65.48, 65.49, 65.50, 65.51, 65.52, 65.53, 65.54, 65.55, 65.56, 65.57, 65.58, 65.59, 65.60, 65.61, 65.62, 65.63, 65.64, 65.65, 65.66, 65.67, 65.68, 65.69, 65.70, 65.71, 65.72, 65.73, 65.74, 65.75, 65.76, 65.77, 65.78, 65.79, 65.80, 65.81, 65.82, 65.83, 65.84, 65.85, 65.86, 65.87, 65.88, 65.89, 65.90, 65.91, 65.92, 65.93, 65.94, 65.95, 65.96, 65.97, 65.98, 65.99, 66.00, 66.01, 66.02, 66.03, 66.04, 66.05, 66.06, 66.07, 66.08, 66.09, 66.10, 66.11, 66.12, 66.13, 66.14, 66.15, 66.16, 66.17, 66.18, 66.19, 66.20, 66.21, 66.22, 66.23, 66.24, 66.25, 66.26, 66.27, 66.28, 66.29, 66.30, 66.31, 66.32, 66.33, 66.34, 66.35, 66.36, 66.37, 66.38, 66.39, 66.40, 66.41, 66.42, 66.43, 66.44, 66.45, 66.46, 66.47, 66.48, 66.49, 66.50, 66.51, 66.52, 66.53, 66.54, 66.55, 66.56, 66.57, 66.58, 66.59, 66.60, 66.61, 66.62, 66.63, 66.64, 66.65, 66.66, 66.67, 66.68, 66.69, 66.70, 66.71, 66.72, 66.73, 66.74, 66.75, 66.76, 66.77, 66.78, 66.79, 66.80, 66.81, 66.82, 66.83, 66.84, 66.85, 66.86, 66.87, 66.88, 66.89, 66.90, 66.91, 66.92, 66.93, 66.94, 66.95, 66.96, 66.97, 66.98, 66.99, 67.00, 67.01, 67.02, 67.03, 67.04, 67.05, 67.06, 67.07, 67.08, 67.09, 67.10, 67.11, 67.12, 67.13, 67.14, 67.15, 67.16, 67.17, 67.18, 67.19, 67.20, 67.21, 67.22, 67.23, 67.24, 67.25, 67.26, 67.27, 67.28, 67.29, 67.30, 67.31, 67.32, 67.33, 67.34, 67.35, 67.36, 67.37, 67.38, 67.39, 67.40, 67.41, 67.42, 67.43, 67.44, 67.45, 67.46, 67.47, 67.48, 67.49, 67.50, 67.51, 67.52, 67.53, 67.54, 67.55, 67.56, 67.57, 67.58, 67.59, 67.60, 67.61, 67.62, 67.63, 67.64, 67.65, 67.66, 67.67, 67.68, 67.69, 67.70, 67.71, 67.72, 67.73, 67.74, 67.75, 67.76, 67.77, 67.78, 67.79, 67.80, 67.81, 67.82, 67.83, 67.84, 67.85, 67.86, 67.87, 67.88, 67.89, 67.90, 67.91, 67.92, 67.93, 67.94, 67.95, 67.96, 67.97, 67.98, 67.99, 68.00, 68.01, 68.02, 68.03, 68.04, 68.05, 68.06, 68.07, 68.08, 68.09, 68.10, 68.11, 68.12, 68.13, 68.14, 68.15, 68.16, 68.17, 68.18, 68.19, 68.20, 68.21, 68.22, 68.23, 68.24, 68.25, 68.26, 68.27, 68.28, 68.29, 68.30, 68.31, 68.32, 68.33, 68.34, 68.35, 68.36, 68.37, 68.38, 68.39, 68.40, 68.41, 68.42, 68.43, 68.44, 68.45, 68.46, 68.47, 68.48, 68.49, 68.50, 68.51, 68.52, 68.53, 68.54, 68.55, 68.56, 68.57, 68.58, 68.59, 68.60, 68.61, 68.62, 68.63, 68.64, 68.65, 68.66, 68.67, 68.68, 68.69, 68.70, 68.71, 68.72, 68.73, 68.74, 68.75, 68.76, 68.77, 68.78, 68.79, 68.80, 68.81, 68.82, 68.83, 68.84, 68.85, 68.86, 68.87, 68.88, 68.89, 68.90, 68.91, 68.92, 68.93, 68.94, 68.95, 68.96, 68.97, 68.98, 68.99, 69.00, 69.01, 69.02, 69.03, 69.04, 69.05, 69.06, 69.07, 69.08, 69.09, 69.10, 69.11, 69.12, 69.13, 69.14, 69.15, 69.16, 69.17, 69.18, 69.19, 69.20, 69.21, 69.22, 69.23, 69.24, 69.25, 69.26, 69.27, 69.28, 69.29, 69.30, 69.31, 69.32, 69.33, 69.34, 69.35, 69.36, 69.37, 69.38, 69.39, 69.40, 69.41, 69.42, 69.43, 69.44, 69.45, 69.46, 69.47, 69.48, 69.49, 69.50, 69.51, 69.52, 69.53, 69.54, 69.55, 69.56, 69.57, 69.58, 69.59, 69.60, 69.61, 69.62, 69.63, 69.64, 69.65, 69.66, 69.67, 69.68, 69.69, 69.70, 69.71, 69.72, 69.73, 69.74, 69.75, 69.76, 69.77, 69.78, 69.79, 69.80, 69.81, 69.82, 69.83, 69.84, 69.85, 69.86, 69.87, 69.88, 69.89, 69.90, 69.91, 69.92, 69.93, 69.94, 69.95, 69.96, 69.97, 69.98, 69.99, 70.00, 70.01, 70.02, 70.03, 70.04, 70.05, 70.06, 70.07, 70.08, 70.09, 70.10, 70.11, 70.12, 70.13, 70.14, 70.15, 70.16, 70.17, 70.18, 70.19, 70.20, 70.21, 70.22, 70.23, 70.24, 70.25, 70.26, 70.27, 70.28, 70.29, 70.30, 70.31, 70.32, 70.33, 70.34, 70.35, 70.36, 70.37, 70.38, 70.39, 70.40, 70.41, 70.42, 70.43, 70.44, 70.45, 70.46, 70.47, 70.48, 70.49, 70.50, 70.51, 70.52, 70.53, 70.54, 70.55, 70.56, 70.57, 70.58, 70.59, 70.60, 70.61, 70.62, 70.63, 70.64, 70.65, 70.66, 70.67, 70.68, 70.69, 70.70, 70.71, 70.72, 70.73, 70.74, 70.75, 70.76, 70.77, 70.78, 70.79, 70.80, 70.81, 70.82, 70.83, 70.84, 70.85, 70.86, 70.87, 70.88, 70.89, 70.90, 70.91, 70.92, 70.93, 70.94, 70.95, 70.96, 70.97, 70.98, 70.99, 71.00, 71.01, 71.02, 71.03, 71.04, 71.05, 71.06, 71.07, 71.08, 71.09, 71.10, 71.11, 71.12, 71.13, 71.14, 71.15, 71.16, 71.17, 71.18, 71.19, 71.20, 71.21, 71.22, 71.23, 71.24, 71.25, 71.26, 71.27, 71.28, 71.29, 71.30, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.35, 71.36, 71.37, 71.38, 71.39, 71.40, 71.41, 71.42, 71.43, 71.44, 71.45, 71.46, 71.47, 71.48, 71.49, 71.50, 71.51, 71.52, 71.53, 71.54, 71.55, 71.56, 71.57, 71.58, 71.59, 71.60, 71.61, 71.62, 71.63, 71.64, 71.65, 71.66, 71.67, 71.68, 71.69, 71.70, 71.71, 71.72, 71.73, 71.74, 71.75, 71.76, 71.77, 71.78, 71.79, 71.80, 71.81, 71.82, 71.83, 71.84, 71.85, 71.86, 71.87, 71.88, 71.89, 71.90, 71.91, 71.92, 71.93, 71.94, 71.95, 71.96, 71.97, 71.98, 71.99, 72.00, 72.01, 72.02, 72.03, 72.04, 72.05, 72.06, 72.07, 72.08, 72.09, 72.10, 72.11, 72.12, 72.13, 72.14, 72.15, 72.16, 72.17, 72.18, 72.19, 72.20, 72.21, 72.22, 72.23, 72.24, 72.25, 72.26, 72.27, 72.28, 72.29, 72.30, 72.31, 72.32, 72.33, 72.34, 72.35, 72.36, 72.37, 72.38, 72.39, 72.40, 72.41, 72.42, 72.43, 72.44, 72.45, 72.46, 72.47, 72.48, 72.49, 72.50, 72.51, 72.52, 72.53, 72.54, 72.55, 72.56, 72.57, 72.58, 72.59, 72.60, 72.61, 72.62, 72.63, 72.64, 72.65, 72.66, 72.67, 72.68, 72.69, 72.70, 72.71, 72.72, 72.73, 72.74, 72.75, 72.76, 72.77, 72.78, 72.79, 72.80, 72.81, 72.82, 72.83, 72.84, 72.85, 72.86, 72.87, 72.88, 72.89, 72.90, 72.91, 72.92, 72.93, 72.94, 72.95, 72.96, 72.97, 72.98, 72.99, 73.00, 73.01, 73.02, 73.03, 73.04, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15, 73.16, 73.17, 73.18, 73.19, 73.20, 73.21, 73.22, 73.23, 73.24, 73.25, 73.26, 73.27, 73.28, 73.29, 73.30, 73.31, 73.32, 73.33, 73.34, 73.35, 73.36, 73.37, 73.38, 73.39, 73.40, 73.41, 73.42, 73.43, 73.44, 73.45, 73.46, 73.47, 73.48, 73.49, 73.50, 73.51, 73.52, 73.53, 73.54, 73.55, 73.56, 73.57, 73.58, 73.59, 73.60, 73.61, 73.62, 73.63, 73.64, 73.65, 73.66, 73.67, 73.68, 73.69, 73.70, 73.71, 73.72, 73.73, 73.74, 73.75, 73.76, 73.77, 73.78, 73.79, 73.80, 73.81, 73.82, 73.83, 73.84, 73.85, 73.86, 73.87, 73.88, 73.89, 73.90, 73.91, 73.92, 73.93, 73.94, 73.95, 73.96, 73.97, 73.98, 73.99, 74.00, 74.01, 74.02, 74.03, 74.04, 74.05, 74.06, 74.07, 74.08, 74.09, 74.10, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.16, 74.17, 74.18, 74.19, 74.20, 74.21, 74.22, 74.23, 74.24, 74.25, 74.26, 74.27, 74.28, 74.29, 74.30, 74.31, 74.32, 74.33, 74.34, 74.35, 74.36, 74.37, 74.38, 74.39, 74.40, 74.41, 74.42, 74.43, 74.44, 74.45, 74.46, 74.47, 74.48, 74.49, 74.50, 74.51, 74.52, 74.53, 74.54, 74.55, 74.56, 74.57, 74.58, 74.59, 74.60, 74.61, 74.62, 74.63, 74.64, 74.65, 74.66, 74.67, 74.68, 74.69, 74.70, 74.71, 74.72, 74.73, 74.74, 74.75, 74.76, 74.77, 74.78, 74.79, 74.80, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 74.85, 74.86, 74.87, 74.88, 74.89, 74.90, 74.91, 74.92, 74.93, 74.94, 74.95, 74.96, 74.97, 74.98, 74.99, 75.00, 75.01, 75.02, 7

45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.24, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.11, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка, полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства, полна одговорност.

Со друштвото управува управителот Гоце Божиновски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основачот како основачки влог внесува 16 446 ДЕМ во денарска противвредност од 526 272,50 денари, според печатот на банкнотите приложени.

Од Основниот суд во Битола, Трет бр. 147/99. (400)

Основниот суд во Битола, со решението Трет бр. 1173/99, на регистарска вложка бр. 007329, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за трговија на големо и мало „МИ-ГО XXI“ Миле ДООЕЛ/Ј увоз-извоз Битола, Битола ул. „Мукос“ бр. 154.

Основач е Борисовски Мице.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.33, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 71.40, 71.70, 74.81, 92.33, 92.34, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, малограничен промет со соседните држави на Република Македонија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка, полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства, полна одговорност.

Основачки влог 5 200 ДЕМ односно 161.200,00 денари во противвредност на банкнотите приложени. Управител е Борисовски Мице, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трет бр. 1173/99. (400)

Основниот суд во Битола, со решението Трет бр. 2657/99, на регистарска вложка бр. 008813, го запиша во трговскиот регистар улогите на Акционерското друштво за паробројка и парик „ШАТАРА“ Криво па, ул. „Манастир Манастир“ бр. 51

Дејности: 27.10, 27.21, 27.22, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.75, 31.61, 31.62, 36.21, 36.22, 36.61, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 52.26.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во своје име и за своја сметка, а за застапник на друштвото се назначува Тирчоски Тома, претседател на УО.

Од Основниот суд во Битола, Трет бр. 2657/99. (410)

Основниот суд во Битола, со решението Трет бр. 3720/99, на регистарска вложка бр. 010098842-8-03 000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „АЛБИНИ“ Здравко ДООЕЛ увоз-извоз, с. Ротино, Цапари.

Со претвора Претпријатието за производство, трговија и услуги „РОТО - МИП“ увоз-извоз с. Ротино, Битола ПО, во Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „АЛБИНИ“ Здравко ДООЕЛ увоз-извоз, с. Ротино, Цапари.

Основач на друштвото е Стојановски Здравко, с. Ротино, Цапари.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ од 158.100 ден или 5 100 ДМ рачунато по среден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 20.53, 20.72, 20.73, 20.74, 20.75, 20.76, 20.77, 20.78, 20.79, 20.80, 20.81, 20.82, 20.83, 20.84, 20.85, 20.86, 20.87, 20.88, 20.89, 20.90, 20.91, 20.92, 20.93, 20.94, 20.95, 20.96, 20.97, 20.98, 20.99, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 20.53, 20.72, 20.73, 20.74, 20.75, 20.76, 20.77, 20.78, 20.79, 20.80, 20.81, 20.82, 20.83, 20.84, 20.85, 20.86, 20.87, 20.88, 20.89, 20.90, 20.91, 20.92, 20.93, 20.94, 20.95, 20.96, 20.97, 20.98, 20.99, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка. Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трет бр. 3720/99. (411)

Рег. згф. 4/98 од 15.12.1998 г., а застапувано од лицето Даутоски Неџметин.

Седините: Крушево, ул. „Илинденска“ 101

Основна главнина: 5000 ДЕМ во денарска противвредност-обртни средства.

Дејности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.21, 17.40, 18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 26.70, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 70.12, 70.32, 71.10, 71.31, 71.34, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 74.20/5, снабдување на тутуно производителите со репроматеријали за унапредување на тутунопроизводството, вештачки губрива, полиетиленско платно, црева за наводнување, томос помпи, грбни прекалки, производи од пластични маси, тутунски конци, шајки, заптитни средства и др. видови земјоделски алати, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна ипедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, респорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со својот свој имот со полна одговорност.

Даутоски Неџметин - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 905/99. (423)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 1682/99, на регистарска вложка бр. 007838, го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Максуд Али - „ЗОРЧЕ КОМЕРЦ“ - Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. „Даме Груев“ бр. 138.

Содружник е Максуд Али со изјава од 10.06.1999 г.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.86, 15.98/2, 21.21, 21.25, 25.21, 29.22/1, 25.40, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 63.12/3, 74.82, откуп на земјоделски билки, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот на

стоки и услуги, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна ипедиција, продажба на стоки од слободни царински продавници, респорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка, полни овластувања. Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото, управител Максуд Али.

Основната главнина изнесува 63.552 ДЕМ во денарска противвредност од 2.033.676,00 денари во пари и предмети според приложена изјава од овластен сметководител.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 1682/99. (440)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 877/99, на регистарска вложка бр. 007025, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија и услуги „ФЕРМУС“ увоз-извоз Шаин Ферид Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. „7-ми Ноември“ бр. 11.

Претпријатието за трговија и услуги „ФЕРМУС“ увоз-извоз Охрид ПО се претвора во друштво со ограничена одговорност на едно лице и во иднина во правниот промет со трети лица ќе настапува под горната фирма.

Основач е Шаин Ферид од Охрид, ул. „Кеј Маршал Тито“ бр. 35.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, откуп на лековити билки и шумски плодови, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет, респорт, меѓународна ипедиција и туристички услуги.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка со полни овластувања. Трговското друштво во правниот промет со трети лица за преземените обврски во тој промет одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Лице овластено за застапување во рамките на запишаните дејности и во надворешниот трговски промет е Шаин Ферид, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 877/99. (441)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 231/99, на регистарска вложка бр. 006372, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, промет и услуги „СКЕНДЕРИЈА“ увоз-извоз Иваноска Наташа увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Прилеп, ул. „Браќа Ламески“ бр. 15.

Дејности: 01.21, 01.42, 15.1, 28.12, 28.22, 28.51, 28.52, 28.73, 28.74, 28.75, 29.56, 29.7, 29.71, 29.72, 29.73, 37.10, 50.10, 50.30, 50.20, 50.40, 50.50, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.41, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.30, 55.40, 60.21, 60.24, 60.30, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.70, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна ипедиција, посредување и застапување во прометот на

пување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, респект, малограничен промет, комисионни работи.

Во правниот промет трговското друштво со трети лица настапува за свое име и за своја сметка. Полни овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот. Полна одговорност.

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Иваноски Влатко, управител со неограничено овластување во рамките на запишаните дејности. Друштвото во надворешно трговскиот промет ќе го застапува Иваноски Влатко, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основна главница на друштвото е 5.400 ДЕМ по пренеска неовластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 231/99. (443)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 2047/99, на регистарска вложка бр. 008230, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ИП во ДООЕЛ на Производното, градежно, трговско и услужно друштво Фуат Кадриоски „УМАГ“ увоз-извоз Боровец ДООЕЛ с. Боровец, општина Лабуншта.

Основач е Фуат Кадриоски од с. Боровец.

Дејности: 15.81, 15.85, 20.40, 20.51, 20.52, 21.25, 25.22, 25.24, 36.11, 36.12, 36.14, 45.21, 45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.12/3, 72.30, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на странска стока од консигнациони складови, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна ипедиција.

Основната главница на друштвото изнесува 10.220,00 ДЕМ односно 327.161,00 денари – konto 917.

Управител на друштвото Емина Кадриоска со неограничени и полни овластувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања. Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 2074/98. (444)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 4347/99, на регистарска вложка бр. 005535, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ИП во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, промет и услуги „АНАДАР“ Иваноски Бошко ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, ул. „Пиринска“ бр. 92, Прилеп.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.54, 18.24, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.51, 24.52, 24.66, 25.13, 25.22, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.17, 51.21, 51.23, 51.25, 51.35, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на

стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања. Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Иваноска Вера, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Главница во износ од 11.600 во денарска против вредност.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 4347/99. (445)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1141/99, на регистарска вложка бр. 007297, го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги, трговија на голема и мало „БИЛАМН“ увоз-извоз Благојче ДООЕЛ Битола ул. „Д-р Рајс“ бр. 23.

Дејности: 51.21, 51.24, 541.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.41, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.24, 52.26, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.41, 52.44/1, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 17.51, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.22, 18.21, 18.23, 18.24, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 51.16, 51.19, 52.42, 52.48, 55.11, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 72.60, 74.84, 92.34, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени стоки, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, респект.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за превземените обврски одговара со целокупниот свој имот, со полна одговорност.

Основна главница во предмети со вредност од 164.300,00 ден. (5.300 ДЕМ), утврдена од овластен проценител, а истите трајно и неповратно ги висува единствените содружници Благојче Торковски од Битола со ЕМБГ 1207961410042 УВР Битола, кој е и управител на Друштвото.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1141/99. (447)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 4050/98, на регистарска вложка бр. 005238, го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Друштвото за производство, превоз, ипедиција, трговија и услуги „БАР-ТРАНС“ увоз-извоз Музафер Бахриевски ДООЕЛ Ресен, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 64.

Дејности: 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.41, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.41, 52.44/1, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 01.13/1, 01.30, 15.32, 15.33, 15.81/1, 15.89, 36.63, 25.22, 25.24, 26.25, 28.52, 28.75, 45.34, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.10, 50.20, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.84, 93.05, 92.34, 74.20/5, 50.10.

Надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени стоки, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна ипедиција, респект.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува со полни овластувања, а за превземените обврски одговара со целиот свој имот, со полна одговорност.

Основната главнина на Друштвото е во предмети во износ од 1.085.000,00 ден. (35.000 ДЕМ) утврдена по извештај од овластен проценител, а трајно и неповратно вложени од единствениот содружник и управител на друштвото лицето Музафер Бахриевски од Ресен со ЕМБГ 1304963414008 ОВР Ресен.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4050/98. (448)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2930/98, на регистарска вложка бр. 003746, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговското друштво за трговија и услуги Вера Петровска „ТАМИ“ увоз-извоз, Битола ДООЕЛ Битола, улица „Едвард Кардел“ број 7/61.

Трговско друштво за трговија и услуги Вера Петровска „ТАМИ“ увоз-извоз, Битола ДООЕЛ.

Основач: Вера Петровска од Битола

Седиште: улица „Едвард Кардел“ број 7/61.

Дејности: 45.31, 45.33, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42, 51.51, 51.53, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.48, 60.23, 60.24, 63.11, 63.30, 72.30, 74.12, 74.84, 93.05.

Во надворешно трговското работење ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција меѓународен транспорт на стоки и услуги, агениски услуги во транспортот, продажба на стоки во констигациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка со полни овластувања.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Вера Петровска со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основна главнина на друштвото 328.370 денари во предмети по приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2930/98. (450)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 36127/98, на регистарска вложка бр. 004816, го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Трговското друштво за инвентарски услуги и трговија - Фроса Голабоска - „ФЕЛИКС“ - Охрид ДООЕЛ. ул. „Даме Груев“ бр. 2-1/10.

Седиште: Охрид ул. „Даме Груев“ бр. 2-1/10.

Содружник: Фроса Голабоска со Изјава од 21. 12. 1998 г.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од констигациони складови на странски стоки, превоз на стоки во меѓународниот и друмски

сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, агениски услуги во транспортот, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, продажба на стоки од слободни царински продавници, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на факторинг, услуги на складирање на стоки.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во своје име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител Попова Ристовска Роза.

Основната главнина изнесува 10.600 ДЕМ во денарска противвредност до 328.600,00 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3627/98. (451)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1797/99, на регистарска вложка бр. 007953, го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија и угостителство Тримчева Наташа - „МАРКУЛЕ“ - Охрид ДООЕЛ ул. „Кеј Маршал Тито“ бр. 2.

Седиште: Охрид ул. „Кеј Маршал Тито“ бр. 2.

Содружник: Тримчева Наташа со Изјава од 10. 06. 1999 г.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, - Откуп на земјоделски и сточарски производи, пумски плодови и лековити билки, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 67.11, 67.12, 67.13.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во своје име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител Тримчева Наташа.

Основната главнина изнесува 5 (00) ДЕМ во денарска противвредност до 173.600,00 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1797/99. (452)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3959/98, на регистарска вложка бр. 005148, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ЈП на Друштвото за трговија, производство и услуги Ламбенски Сејран и др. „ПОРОЈ“ увоз-извоз Ресен.

Дејности: 50.10, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.54, 51.70, 52.71, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 01.11/1, 01.11/2, 01.12, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 15.51, 15.81, 15.85, 20.40, 25.22, 71.10, 92.33, 92.34, 01.41, 01.41/3, 15.51, 15.52, 15.81, 15.82/2, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 25.11,

25.17, 25.18, 25.22, 25.24, 33.30, 34.10, 34.20, 34.40, 36.22, 35.31, 45.38, 45.33, 45.31, 50.20, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.66, 52.72, 52.74, 55.11, 65.12, 74.81, 92.20, 92.71, 63.40, 55.52, 63.11, 63.12, 63.21, 64.20, 74.15, 90.00, надворешна трговија со непрехрабени производи, надворешна трговија со непрехрабени производи, малограѓански промет, рекспорт, меѓународна шпедиција, конгигационна продажба, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Содружниките на друштвото ќе го застапуваат во прометот со трети лица во внатрешниот и надворешниот промет - трговски ќе го управуваат, без ограничување, самостојно. За одговорите на друштвото од својот друшник им одговара на доверителите непосредно со целиот свој имот и солидарно со сите содружници.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 3959/98. (453)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 3719/99, на регистарска вложка бр. 010098832-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Друштвото за услуги, промет и производство Георѓиен Лазар „ВИШНИЈ ЕЛ-К-ПРОНИК“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. „Томаќи Димитровски“ бр. 2, Битола.

Со претвора Друштвото за производство и трговија на козметика и кари „ВИШНИЈ ЕЛ-К-ПРОНИК“ Битола ПО ул. „Томаќи Димитровски“ бр. 2 Битола, во Друштвото за услуги, промет и производство Георѓиен Лазар „ВИШНИЈ ЕЛ-К-ПРОНИК“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. „Томаќи Димитровски“ бр. 2, Битола.

Основач на друштвото е Георѓиен Лазар од Битола, ул. „Томаќи Димитровски“ бр. 2 Битола.

Основачкиот имот на друштвото е целосветствен имот од 496.000 денари (49.600.000 денари) посреднички курс на народен банкарски РМ референсно според валутната проценка.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.30, 15.32, 15.33, 15.51, 15.63, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.40, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.41, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.13, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.21/3, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.42, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 93.06, надворешна трговија со непрехрабени производи, надворешна трговија со непрехрабени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од конгигационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување на инвестициони работи во странство и застапување на инвестициони работи на

странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лица овластени за застапување на субјектот на услуги во внатрешниот трговскиот и надворешниот трговскиот промет со трети лица е Георѓиен Лазар од Битола, ул. „Томаќи Димитровски“ бр. 2, управител без ограничување во рамките на запипаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица на стапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 3719/99. (455)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 941/99, на регистарска вложка бр. 007091, го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Друштвото за производство трговија и угостителство „ГОГОМ - ПРОМ“ увоз-извоз Дафина Горѓиевска Битола, ДООЕЛ ул. „Игнат Атанасовски“ бр. 23-3/9 Битола.

Основач е Дафина Горѓиевска од Битола, ул. „Игнат Атанасовски“ бр. 23-3/9.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.02, 15.13, 15.31, 15.32, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.71, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 92.12, 92.13, 92.32/2, 92.71, 92.72, 93.05, надворешна трговија со непрехрабени производи, надворешна трговија со непрехрабени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги на складирање на стоки, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот сообраќај, услуги на складирање на стоки, продажба на стоки од конгигационни складови, рекспорт, малограѓански промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, подна овластува на Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот, подна одговорност.

Управител на друштвото е Горѓиевска Дафина, со неограничен овластување во рамките на запипаните дејности на друштвото.

Овластено лице за застапување на друштвото за вршење на работи во надворешна трговскиот промет е Дафина Горѓиевска, управител на друштвото.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 941/99. (456)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 1637/99, на регистарска вложка бр. 007824, го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Попоски Павел „ПАП“ Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. „Даме Груев“ пр. „Слобода“ бр. 1/11.

Содружник е Попоски Павел со ијана од 16.06.1 999 год.

Дејности: 29.12, 29.21, 29.40, 29.71, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.50, 33.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,

52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 72.20, 72.50, 73.10/1, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.20/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународна ипедиција, продажба на стоки од констигационни складови на странски стоки, застапување и посредување во промет на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, услуги на факторинг, ивешиски услуги во транспортот, услуги на складирање на стоки, изведување инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во РМ, услуги и истражување и давање информации и знаење во стопанството и друго.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка, полни овластувања. Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото, управител Попоски Павел.

Основната главнина изнесува 5.100 ДЕМ во денарска противвредност од 158.100,00 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 1668/99. (457)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 1779/99, на регистарска вложка бр. 010079357-8-03-0001, го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „КАЛИОПИ“ Лидија ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Браќа Миладинови“ бр. 15 Охрид.

Се претвора Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „КАЛИОПИ“ увоз-извоз ул. „Браќа Миладинови“ бр. 15 Охрид со ПО во Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало „КАЛИОПИ“ Лидија ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Браќа Миладинови“ бр. 15 Охрид.

Основач на друштвото е Банцо Лидија од Охрид, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 15.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ 312.900,00 ден или 10.100 ДМ, рачунато по среден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.63, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.11, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30,

72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од констигационните складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна ипедиција.

Лица овластени за застапување на субјектот на униот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица е Банцо Зоран од Охрид, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 15.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка. Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 1779/99. (458)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 1075/99, на регистарска вложка бр. 007231, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПО во ДОО Трговско друштво за производство, трговија и услуги Жежоска Славица и др. Цанер-Комерц увоз-извоз ДОО ул. „Стеван Димески“ бр. 26 Прилеп.

Основачи: Жежоска Славица од Прилеп и Цанески Вергин од с. Дебреште Прилеп.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна ипедиција, продажба на стоки од констигационни складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, рекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Жежоска Славица - управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 1075/99. (465)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 1565/99, на регистарска вложка бр. 007722, го запиша во трговскиот регистар усогласување на ИП со ЗТД Друштво за производство, транспорт-услуги и трговија на големо и мало Ристеска Лиля ЛИЛИ - ПРОМ експорт-импорт ДООЕЛ ул. „Братство Единство“ бр. 6 Кичево.

Основачот на Трговското претпријатие „ЛИЛИ ПРОМ“ експорт-импорт ДОО припи усогласување на истото со Законот за трговски друштва со Одлука бр. 01/99 од 7.06.1999 година.

Основна главнина на друштвото е 10.000 ДЕМ во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.23, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.16, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24,

51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.70/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.12, 65.12/3, 74.84, 92.34, откуп на печурки и шумски плодови и преработка на печурки и шумски плодови, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, концигнација, реекспорт, инвентура, туристичко-угостителски услуги, сообраќајно агенцијски услуги, меѓународен превоз на стоки, малограѓанен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Љупчо Трпески - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 1565/99. (466)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 599/99, на регистарска вложка бр. 006746, го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ Трговско друштво за услуги и трговија „АЛПЕР“ Алпер Махмуд ДООЕЛ Кеј Маршал Тито бр. 102 Охрид.

Претворањето во трговско друштво со ограничена одговорност оскувано од едно лице на Услужното претпријатие „Алпер“ Охрид п.о.

Содружник: Алпер Махмуд од Охрид.

Основан влог: во предмет според извршена проценка со извештај во прилог Алпер Махмуд 198.400,00 денари (6.400,00 ДЕМ).

Одговорноста на содружникот за обврските на друштвото не одговара.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.30, 74.12, 74.14, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограѓанен промет, извештај на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна инвентура, агенцијски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на странски стоки од концигнациони складирани на странски стоки.

Полно овластување - друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговскиот промет го застапува и претставува Алпер Махмуд од Охрид во својство на управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 599/99. (467)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 1550/99, на регистарска вложка бр. 007707, го запиша во трговскиот регистар претворањето на додел Трговско

друштво за производство, трговија и услуги - Ситникоски Стефан - СИТНИК - ул. Гоце Делчев бр. 42 Охрид.

Содружник: Ситникоски Стефан.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 21.24, 24.42, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 52.74, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со странски стоки и услуги, малограѓанен промет, реекспорт.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, полна овластување.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител - Ситникоска Појза.

Основната главнина изнесува 9.663,64 ДЕМ во денарска противвредност од 299.573,00 денари во предмет според приложена изјава од овластен книговодител.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 1550/99. (468)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2640/98, на регистарска вложка бр. 003576, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговско друштво за производство, промет и услуги Пецо Трајковски „АМПЕР ПРОМЕТ“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Кеј 9-ти Септември“ бр. 38 - Прилеп.

Основач е Пецо Трајковски од Прилеп.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.45, 51.46, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 74.40, 93.01, 93.02, надворешна трговија со моторни возила, делови за моторни возила и мотоцикли, метална и железна стока, надворешна трговија со прехранбени артикли и производи, надворешна трговија со непрехранбени артикли и производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полна овластување.

Друштвото во правниот промет со трети лица за превземените обврски одговара со сите свои средства со кои располага - полна одговорност.

Пецо Трајковски управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2640/98. (476)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 4520/98, на регистарска вложка бр. 005708, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштво за трговија и услуги Силаноска Миланка „ГОРАНИН“ ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Момчило Јорданоски“ бр. 26 - Охрид.

Основач и единствен содружник на друштвото е Силаноска Миланка од Охрид.

Дејности: 18.21, 18.22, 50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30, 55.23, 60.22, 85.20, 93.02, 93.05, 15.81, 15.98, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, рекспорт, посредување и застапување со стоки и услуги, меѓународна импедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот капитал.

За управител на друштвото се именува Сиљаноска Миланка која го застапува друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главнина на друштвото изнесува 11.250,00 ДЕМ.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4520/98. (478)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2378/99, на регистарска вложка бр. 008535, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието во ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги „МИСОМА“ Мишко увоз-извоз ДООЕЛ ул. „29-ти Октомври“ бр. 12 - Битола.

Единствени содружник е Мишко Гелевски од Битола ул. „Прилепска“ бр. 53-а-7.

Основачки влог внесува 176.700,00 ден.

Дејности: 50.30/1, 50.30/2, 50.10, 51.21, 51.22, 51.33, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/2, 55.30/1, 63.30, 74.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 70.20, 74.84, 92.12, 22.22, 22.23, 22.15, 21.23, 22.25, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет, рекспорт.

Полни овластувања и полна одговорност на субјектот на уписот.

Мишко Гелевски управител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2378/99. (481)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3400/99, на регистарска вложка бр. 009563, го запиша во трговскиот регистар претворањето на доо на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Зоран Куљанов „КУЉАН“, д.о.о.сл. ул. „Галичица“ бр. 33, Охрид.

Основач: Зоран Куљанов од Охрид.

Седиште: ул. „Галичица“ бр. 33, Охрид.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.15, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.86, 15.88, 15.89, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.11, 25.12, 26.12, 26.21, 26.40, 26.51, 33.10/1, 34.30, 35.12, 35.41, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.40/1, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45,

52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународен транспорт и импедиција, рекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка, полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства полна одговорност.

Со друштвото управува управителот Зоран Куљанов од Охрид, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. Основачот како основачки влог внесува 3600 ДЕМ во денарска противвредност од 173.600,00 денари, според изјавата на овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3400/99. (483)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 253/99, на регистарска вложка бр. 006394, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во Друштво за производство, трговија и услуги „АЈДАХО“ Шукрески Нове, и др. „ЈТД увоз-извоз ул. „Глобочичка“ бр. 9, Струга.

Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 51.54, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.22, 60.24, 74.20, 51.70.

Управител со неограничени овластувања е Шукрески Нове.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 253/99. (484)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 4281/99, на регистарска вложка бр. 005469, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговско друштво за производство „ЕРО-ЗИМАТ“ увоз-извоз ДООЕЛ бул. „Туристичка“ бр. 12-7, Охрид.

Трговското друштво се усогласува со Изјава на претпријатието како трговско друштво во облик на ДООЕЛ од 14.12. 1998 год., дадена од Оливера Ристеска.

Дејности: 25.23, 25.24, 28.52, 28.62, 28.75, 29.14, 29.40, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.24, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.63, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.50, 52.74, врши комплет надворешно трговски промет со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот капитал и средства.

Управител на друштвото е Оливера Ристеска со неограничена одговорност.

Основачки влог во предмети во износ од 344.800,00 ден. или 10.946 ДЕМ, утврдена основна главнина по Извештај на овластен проценител, а трајно и непо- вратно вложени од единствениот содружник и основач.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4281/99.

(576)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3742/99, на регистарска вложка бр. 009606, го запиша во трговскиот регистар основањето во ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги и трговија Слободан

Каранфилоски „БОМАКС - ПРОМ“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Пролетерски бригада“ бр. 41, Кичево

Единствен содружник во друштвото е Слободан Каранфилоски од Кичево.

Основна главница кој ја вложува содружникот во друштвото за почеток на работа на истото изнесува 5.000 ДЕМ во предмети по процена на овластен судски проценител.

Дејности: 01.11, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.98/2, 25.12, 45.21/1, 50.10, 50.20, 50.40/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.17, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, ресекспорт, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Слободан Каранфилоски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3742/99.

(577)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3788/99, на регистарска вложка бр. 010099532-6-06-100, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец поединец за такси превоз Тони Цвистан Божиноски „САЈБЕР СПЕЈС“ Т.П. ул. „Дебарска“ бр. 53-В, Битола.

Основач е Тони Божиноски од Битола.

Дејности: 60.22, 60.23.

Овластувања и вид и обем на одговорноста на трговецот поединец во правниот промет со трети лица: трговецот поединец за такси превоз во прометот со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, трговецот поединец за такси превоз одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на субјектот во правниот промет со трети лица е Тони Божиноски, овластен потписник со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3788/99.

(578)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2109/99, на регистарска вложка бр. 008265, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги „САДАИ-КОМЕРЦ“ Синан Даутоски ДООЕЛ увоз-извоз с. Лисичани, О. Пласница.

Основач на друштвото е Синан Даутоски до с. Лисичани, Кичево.

Дејности: 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 20.1041, 45.31, 45.32, 45.33, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.17, 51.21, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23,

60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.40, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и ресекспорт.

Неограничени овластувања. Полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Синан Даутоски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2109/99.

(579)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 250/99, на регистарска вложка, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец поединец за трговија Дилавер Рахман Балажи „КАСТРИОТИ-Д“ Тп с. Србица, Осломеј.

Основач на трговец поединец е Дилавер Балажи од с. Србица, Осломеј.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целиот свој имот лично.

Овластен потписник на ТП е основачот Дилавер Балажи со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3469/99.

(581)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3509/99, на регистарска вложка бр. 009673, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за превоз, трговија и услуги „БЕ-КОМПАНИ“ Мирослав ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Кеј 8-ми Ноември“ бр. 24/10, Струга.

Дејности: 45.21, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 72.50, 72.60, 92.33, 92.34, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна ишпедиција, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување како во внатрешниот и во надворешно трговскиот промет е Мирослав Бегаловски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3509/99.

(582)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3778/99, на регистарска вложка бр. 009941, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за угостителско-туристичка дејност Суза Славе Митревска, „БОНИ“ ТП с. Сливница, Ресен.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со полни овластувања.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Суза Митревска, овластен потписник.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3778/99. (583)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1065/99, на регистарска влошка бр. 007221, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за трговија на мало со текстил на Биљана Илија Ристевска „БИРИ-ТЕКС“ ТП ул. „Трет“ бр. 1, Битола.

Основач: Биљана Ристевска од Битола.

Дејности: 52.12, 52.41, 52.42, 52.43.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со полни овластувања, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот, со полна одговорност.

Биљана Ристевска, овластен потписник без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1065/99. (584)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3381/99, на регистарска влошка бр. 009545, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за превоз Тодор Богоја Смугрески „ТАМ-ТРАНС“ ТП с. Обршани, Кривопаштани.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец одговара за своите обврски лично, со целиот свој имот.

Тодор Смугрески, овластен застапник со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3381/99. (585)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3801/99, на регистарска влошка бр. 009965, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за монтажа, градежништво, услуги и трговија „ИКТЕС-ИНВЕСТ“ Имет и др. увоз-извоз ДОО ул. „Томе Никле“ бр. 1, Крушево.

Содружници во друштвото се: Кире Ризески од Прилеп, Ахмети Имет од с. Саждево, Крушево.

Дејност: 02.02, 16.00/1, 16.00/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 33.10/1, 33.10/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.75, 29.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.43, 52.44, 52.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, отстапување на инвестициони работи во странство, преземане на инвестициони работи во странство, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници во друшкниот сообраќај, шпедиција, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, ресекспорт, констигнација, малограничен промет со соседните земји,

туристичко-угостителски услуги, сообраќајно-агенциски услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски во правниот промет према трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Имет Ахмети, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3801/99. (593)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3718/99, на регистарска влошка бр. 010098827-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за транспорт, шпедиција, услуги, производство, трговија на големо и мало, „ЛАВ“ Зоранче ДООЕЛ увоз-извоз Могила.

Основач на друштвото е Зоранче Ристевски од Могила.

Основачкиот влог на друштвото изнесува 620.000,00 ден. или 20.000 ДЕМ, сметано по среден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од констигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските створени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешно трговскиот и надворешно трговскиот промет со трети лица е Зоранче Ристевски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3718/99. (594)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3783/99, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и

услуги „КИРЕ КОПИ“ увоз-извоз ДООЕЛ Кире Каревски ул. „ИПА“ бр. 26/11, Битола.

Основач: Кире Каревски од Битола.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.41, 01.41/2, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.43, 15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.98/1, 20.40, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.32, 22.33, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 70.31, 71.33, 71.34, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3783/99.

(596)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 767/99, на регистарска влошка бр. 006913, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија, услуги и производство, „САЛЕКС“ Васко Велјаноски ДООЕЛ увоз-извоз ул. „15-ти Корпус“ бр. 122, Охрид.

Основач е Васко Велјаноски од Охрид.

Основната главнина на друштвото изнесува 5.260 ДЕМ во денарска противвредност од 162.955,00 денари врз основа на проценка на овластен проценител.

Дејности: 15.81, 15.82, 15.98, 17.40, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.46, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.72, 55.11, 55.12, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Полна застапувања, полна одговорност.

Васко Велјаноски, управител и застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 767/99.

(597)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2163/99, на регистарска влошка бр. 008391, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за трговија на мало Ванчо Данчо Шошески, „ШОШЕ-КОМЕРЦ“ ТП, ул. „Димо Наредникот“ БЗ/13, Прилеп.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица, трговецот поединец одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во правниот промет е Ванчо Шошески, управител без ограничувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2163/99.

(598)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3510/99, на регистарска влошка бр. 009674, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштво за производство, трговија и услуги Живко Ристески „ТРЕФ-ПОУНТ“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Радика“ бр. 6, Прилеп.

Основач е Живко Ристески од Прилеп.

Дејност: 29.71, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.3, 34.30, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.21, 17.40, 18.22, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.41, 25.22, 20.10/1, 20.30, 17.53, 17.40/2, 25.11, 25.12, 0.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 26.70, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.20/5, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со ситот свој имот со полна одговорност.

Живко Ристески, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3510/99.

(600)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3117/99, на регистарска влошка бр. 009282, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија и услуги „ЈОЛИН“ увоз-извоз ДООЕЛ Јоне, ул. „Цветан Димов“ бр. 35, Струга.

Дејности: 15.32, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/1, 15.98/2, 25.24, 45.21, 45.45, 50.10, 50.30/2, 51.22, 51.31, 51.34, 51.35, 51.37, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.22, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.84, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот, со полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Злата Милеска, управител без ограничувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3117/99.

(601)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3635/99, на регистарска влошка бр. 009799, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за ревизија Ацеска и др. Пелагониска ревизорска кука ДОО ул. „Кеј 9-ти Септември“ бр. 66, Прилеп.

Дејности: 74.12, 74.13, 74.14, 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските содржени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Пиданка Ацеска, управител без ограничување.

Основна главница 154.800,00 денари во предмети.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3635/99.

(602)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3690/99, на регистарска влошка бр. 009854, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавно трговско друштво за превоз Љубе Димовски и Ванчо „МАРТИ-НЕЛ“ ЈТД ул. „11-ти Октомври“ бр. 7, Демир Хисар.

Основачи на друштвото се Љубе Димовски и Ванчо Димовски од Демир Хисар.

Дејност: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.72, 63.12, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 45.21, 36.14, 02.02, 91.41, 01.23, 01.2, 50.10, 50.30/2, 50.50, 74.20/2, 74.84, меѓуна-

родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Основачите на друштвото за обврските на друштвото одговараат лично и солидарно со ситот свој имот.

Управител на друштвото е Љубе Димовски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3690/99.

(603)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3621/99, на регистарска влошка бр. 010097857-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец поединец за такси превоз Диме Тихомир Стојановски „ТИЈАНА“ ТП ул. „12-та“ бр. 8, Битола.

Основач е Димче Стојановски од Битола.

Дејности: 60.22, 60.23.

Трговецот поединец за такси превоз во прометот со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец за такси превоз одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на субјектот во правниот промет е Димче Стојановски, овластен потписник со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3621/99.

(604)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3787/99, на регистарска влошка бр. 009879, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за трговија Ѓунајдин Екрем Ѓафероски „ЕКО“ ТП ул. „Дабнички завој“ бр. 88, Прилеп.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.44/3.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни

овластувања. Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Трговецот поединец Ѓунајдин Ѓафероски, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3787/99.

(605)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3786/99, на регистарска влошка бр. 009951, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за градежништво Ајет Реџеп Тафа, ТП с. Поповјани, Осломеј.

Дејности: 45.2142, 45.2141, 45.41, 45.45, 45.11, 45.50.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Трговец поединец: Ајет Тафа, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3786/99.

(606)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3666/99, на регистарска влошка бр. 009830, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООГЛ на Транспортно, трговско, градежно и услужно друштво Мексут Пашо ТП МП - ПУР" увоз и извоз ДООГЛ Струга.

Основач: Мексут Пашо од Струга.

Главница: 155.000,00 денари, проценети од проценител.

Дејности: 15.52, 15.84, 20.30, 27.35, 28.11, 28.12, 28.75, 45.21, 45.25, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.56, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.42, 51.42, 52.44, 52.45, 52.46, 52.27, 52.48, 52.50, 52.72, 55.11, 55.12, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограѓичен промет, реекспорт, меѓународен транспорт и услуги, меѓународна шпедиција.

Овластен застапник е Мексут Пашо, управител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3666/99.

(607)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3558/99, на регистарска влошка бр. 009722, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за угостителство, Драган Борис Крстевски „БА-ЦИ“ ТП ул. „Гоце Делчев“ бр. 48, Демир Хисар.

Основач: Драган Крстевски од Демир Хисар.

Дејност: 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, додека во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот лично.

Лице овластено за застапување е Драган Крстевски, овластен потписник со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3558/99.

(608)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3715/99, на регистарска влошка бр. 009879, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги Ѓубе Стојановски „АЧНК ПРОМ-Т“ увоз и извоз ДООГЛ ул. „Вера Циривири“ бр. 73, Прилеп.

Основач: Љубе Стојаноски од Прилеп.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 02.01, 05.02, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.89, 15.91, 15.92, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 45.31, 45.32, 45.33, 4.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.72/3, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 64.12, 64.20, 65.12, 65.12/3, 67.13, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.60, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 92.31, 92.32, 92.33, 92.34, 92.62, 92.71, 92.72, 93.01, 93.2, 93.04, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стока и услуги, продажба на стоки од конвигнационни складишта на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет, комисиони работи, половни автомобили.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, полна овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Љубе Стојаноски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основачки влог во предмет и средства врз основа на проценка од овластен проценител влог во износ од 5900 ДЕМ.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3715/99. (609)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3341/99, на регистарска вложка бр. 009505, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за превоз, трговија и услуги Гоце Алексоски „АЛГО“ д.о.о.е.л. ул. „Александар Турунисл“ бр. 39, Охрид.

Содружник: Гоце Алексоски со изјава од 06.10.1999 год.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/4, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.21, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трго-

вија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото во прометот со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, полна овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото е Гоце Алексоски, управител.

Основната главнина изнесува 5.300 ДЕМ во денарска противвредност од 164.300,00 денари во предмет според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3341/99. (610)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3583/99, на регистарска вложка бр. 009747, го запиша во трговскиот регистар уписот на ДООЕЛ на Трговско друштво за трговија и услуги „НЕТ 2000“ Кирил Ставрски увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Даме Груев“ бр. 69, Охрид.

Дејности: 19.10, 60.22, 92.33, 92.34, 93.05, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/2, 45.21/2, 45.22, 45.25, 72.60, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.52/1, 51.43, 51.44, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 15.85, 51.54, 51.61, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 22.31, 22.32, 22.33, 72.50, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на странски стоки во конвигнационни складишта, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, услуги на складирање на стоки.

Во правниот промет и односите со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет и односите со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Кирил Ставрски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3583/99. (611)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3654/99, на регистарска вложка бр. 010098187-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „КРИСТИНА“ Гоце ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Тошо Даскало“ бр. 85, Битола.

Основач на друштвото е Гоце Георгиевски од с. Јанковец, Ресен.

Основачкиот влог на друштвото изнесува во вкупен износ 158.100,00 ден. или 5.100 ДЕМ, сметано по среден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.445, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32,

52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.56, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складира на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведуваче на инвентари кои работи во странство и отстапување на инвестиции кои работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските спорени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување на субјектот на уште согласно внатрешно трговскиот и надворешно трговскиот промет со трети лица е Гоце Георгиевски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3654/99. (612)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3712/99, на регистарска вложка бр. 009876, го запиша во трговскиот регистар основането на Друштво за трговија, сообраќај и услуги Љупчо Петровски "МИЛ-САН" увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Нико Фундали" 18-2/43, Битола.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 92.34, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складира на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските спорени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Марија Петровска, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Основната главнина изнесува 5.000 ДЕМ во предмет по приложен извештај на овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3712/99. (613)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3591/99, на регистарска вложка бр. 009855, го запиша во трговскиот регистар основането на Јавно трговско друштво за превоз, трговија, производство, услуги и угостителство Александар Попоски и др. "ЗРАК" увоз-извоз ул. "Борис Дамјаноски" бр. 20, Кичево.

Основачи на ЛТД се содружниците: Александар Попоски, од Кичево и Цена Попоска од Кичево со договор за основање од 5.11.1999 година.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 25.22, 26.61, 26.63, 26.64, 45.11, 45.21, 45.31/2, 45.32, 45.25, 45.31, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.47, 51.48, 51.49, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 51.61, 51.62, 51.63, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 92.34, 93.01, 93.05, забавни игри со автомати, видео игри, игри со компјутери, линкадо, билијард, шах и сл. игри, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, услуги на складирање на стоки, застапување на странски фирми, консигнациони работи, комисиони работи, посредување, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица ЛТД истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети лица од страна на ЛТД, основачите-содружниците одговараат со целиот свој имот лично и солидарно.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет ЛТД ќе го застапува основачот, Александар Попоски, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности во својство на управител на друштвото.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3654/99. (614)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3255/99, на регистарска вложка бр. 009199, го запиша во трговскиот регистар основането на Друштво за угостителски услуги и промет "ВЛАДО ЖЕЖОВСКИ" Вlado Жежовски ДООЕЛ ул. "Смиленко" 17, Хрватска.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.40/2, 55.40, 55.51, 55.52, 55.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 93.05.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото со неограничени овластувања е Вlado Жежовски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3255/99. (616)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3716/99, на регистарска вложка бр. 010999, го запиша во трговскиот регистар основането на ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги и трговија на големи и мали "ТАМПА" увоз-извоз ул. "Смиленко" 17, Хрватска.

Дејности: 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.41, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.41, 52.44/1, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 52.42, 01.30, 15.52, 21.23, 22.14, 22.31, 22.32, 25.22, 28.52, 28.75, 45.31, 45.34, 45.45, 50.30/2, 52.48, 52.71/1, 52.72/2, 52.74, 52.75, 60.24, 63.30, 72.60, 92.33, 74.12, 74.84, 92.31, 92.35, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународна шпедиција, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за обврските одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Управител на друштвото е Жаклина Тертоска, по Одлука за назначување на управител од 15.10.1999 год.

Основачки влог во предмети за работа кои трајно и неповратно ги внесува единствениот содружник е Петко Шулески, со вкупна вредност од 170.500,00 ден, или 5.500 ДЕМ по извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3716/99.

(617)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1763/99, на регистарска влошка бр. 007919, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за трговија на мало Киро Димитри Сотирски „КИСКОМ“ ТП с. Љубаништа, Охрид.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со сите свои средства со кои располага, со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1763/99.

(619)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3707/99, на регистарска влошка бр. 009872, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство и туризам Ирена Николовска и Никола Митревски „АРИЕС“ увоз-извоз ДОО Битола.

Сопружници се: Ирена Николовска од Битола, Никола Митревски од Битола.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/2.50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 74.40, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, респект, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационни складови на странски стоки, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во ГМ, угостителски и туристички услуги, малограничен промет, респект.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3707/99.

(621)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3740/99, на регистарска влошка бр. 009904, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, промет и услуги Сашо Јованоски „АЛЕКСАНДРИЈА-2000“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „11-ти Октомври“ 49-А, Прилеп.

Дејности: 15.82/1, 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.81/1, 15.86, 15.98/2, 17.54/2, 18.22, 19.10, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54,

51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 67.13, 71.10.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања.

Друштвото во правниот промет за преземените обврски одговара со целокупниот имот со кој располага, полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Сашо Јованоски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница внесува 5.000 ДЕМ во противвредност согласно извештај за извршена проценка од судски проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3740/99.

(622)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3737/99, на регистарска влошка бр. 009901, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско, служно и производно друштво Азем Неди-поски, „ИСМАИЛ-ПРОМ“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Душан Јовески“ бр. 11, Кичево.

Дејности: 15.81/1, 20.10/1, 20.40, 28.21, 28.21, 28.51, 28.52, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, респект, угостителски и туристички услуги, застапување и посредување во прометот на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител е Азем Неди-поски, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото внесува 5.100 ДЕМ или 158.100,00 ден. во предмети према извештај на вкрито лице проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3737/99.

(623)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3755/99, на регистарска влошка бр. 009919, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско, служно и производно друштво Ибрахим Хоти „ХОНИКС-2“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Охрид-ти“ бр. ц-2, Охрид.

Дејности: 15.86, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 71.10, 93.01, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција,

респект, угостителски и туристички услуги, застапување и посредување во прометот на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител е Ибрахим Хоти, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 5.100 ДЕМ или 158.100,00 ден, во предмети према извештај на вешто лице проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3755/99.

(624)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1068/99, на регистарска влошка бр. 007224, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец Весела Јован Чавдаровска, „КОИТЕСА“ други услужни активности, неспоменати на друго место, салон за венчаници ТП ул. „Стерјовски Ѓорѓи Цоца“ бр. 4, Битола.

Дејности: 93.05, 93.02, 93.01, 93.04.

Трговецот поединец во прометот со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. Трговецот поединец за своите обврски према трети лица одговара со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е Весела Чавдаровска.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1068/99.

(626)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3414/99, на регистарска влошка бр. 009578, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за трговија на мало Агрон Кадри Љуманоски „БАРБИ“ ТП ул. „Дејан Војвода“ бр. 260, Охрид.

Дејности: 52.12, 52.62, 52.41, 52.42, 52.43.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, полни овластувања. Трговецот поединец во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Агрон Љуманоски, овластен потписник на трговецот поединец.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3414/99.

(627)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3580/99, на регистарска влошка бр. 009744, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за услуги и трговија Горан Маџароски „ДИГИТАЛНИ СОИНИЈА“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Минела Бабуковски“ бр. 31/3, Битола.

Основач е Горан Маџароски.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 26.50, 36.63, 52.12, 52.47, 52.48, 52.61, 70.30, 70.32, 71.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 80.42, 92.31, 92.31/1, 92.34, 92.40, 92.71, 92.72, 93.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 55.11, 60.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, респект.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со полни овластувања и одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Горан Маџароски е управител со неограничени овластувања за застапување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3580/99.

(629)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3710/99, на регистарска влошка бр. 009874, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за производство, трговија и менувачки работи Живко Паункоски „ЕВРО“ ДООЕЛ ул. „Ристо Чалов“ бр. 103, Охрид.

Основач: Живко Паункоски од Охрид.

Основачки влог 5200 ДЕМ во денарска протипрецизност во предмети по проценка на овластен проценител.

Дејности: 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 28.73, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограѓански промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, респект, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Живко Паункоски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности во внатрешниот и надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3710/99.

(630)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1451/99, на регистарска влошка бр. 007608, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Васка Блажевска „ЗЛАТКО“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Абас Емин“ бр. 323, Охрид.

Основач е Васка Блажевска од Охрид.

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.5, 15.52, 15.85, 15.98, 18.21, 25.22, 25.24, 28.62, 36.11, 36.14, 45.21, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.11, 51.13, 51.15, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.40, 74.60, 74.70, 74.83.

Полна одговорност со целиот имот.

Управител е Васка Блажевска со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1451/99.

(631)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3647/99, на регистарска влошка бр. 009811, го запиша во трговскиот регистар основањето на Општинско Јавно претпријатие за комунални дејности „ПЕЛАГОНИЈА“ П.О. Кривопащани.

Основач: Општина Кривопащани.

Дејности: 01.41/1, 01.41/2, 37.20, 40.30, 41.00, 74.70, 90.00, 93.05, одржување на јавно осветлување, одржување и користење на јавниот простор за паркирање, одржување и користење на пазар на големо и мало, отстранување и чување на непрописно паркирани возила, ерадикација на животни скитници, украсување на населени места.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3647/99. (633)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3739/99, на регистарска влошка бр. 009903, го запиша во трговскиот регистар претворањето на пп во ДООЕЛ на Мешовито друштво за промет, градежништво, услуги, туризам, угостителство и трговија на големо и мало „А-АФР“ Зулфи (Ајредин) Рамо ДООЕЛ увоз-извоз нас. Теферич, Струга.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 05.01, 05.02, 10.10, 10.20, 10.30, 11.20, 13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 14.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.01/1, 16.01/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.12, 24.16, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.65, 24.70, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/2, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 28.11, 28.12, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.75, 29.13, 29.24, 29.32, 29.40, 29.72, 35.11, 35.12, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 40.30, 41.00, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.41/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/1, 65.12/2, 65.12/3, 65.23, 66.01, 66.01/1, 66.01/2, 66.01/3, 66.01/4, 66.03, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.60, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 90.00, 91.11, 92.13, 92.20, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 93.72, 93.01, 93.02, 93.05.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своето име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Зулфи (Ајредин), Рамо, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3739/99.

(635)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3785/99, на регистарска влошка, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало „ЛАМБ-ПРОМ“ Ламбе ДООЕЛ увоз-извоз с. Јанковец, Ресен.

Основаач на друштвото е Ламбе Нечевски од с. Јанковец, Ресен.

Основаачкиот алог на друштвото изнесува вкупен износ 158.100,00 ден. или 5100 ДЕМ, сметано по сре-

ден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со неспрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од комисионите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своето име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешно трговскиот и надворешно трговскиот промет со трети лица е Ламбе Нечевски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3785/99.

(636)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 888/99, на регистарска влошка бр. 1-19861, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватно претпријатие за вработување на инвалиди „МЕГАЛ-БРИК“ увоз-извоз д.о.о. п.о. ул. „Крушевско иле“ 66, Прилеп.

Основаачи: Димко Димоски од Прилеп, Златко Граороски од Прилеп, Кирил Настески од Прилеп, Тоде Тодоровски од Прилеп, Гоко Динев од Гевгелија и Илија Шикоски од Скопје.

Дејности: 85.32/3, 14.11, 14.12, 14.21, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.98/2, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.62, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 28.11, 28.12, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.73, 28.74, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.50, 52.60, 52.71, 52.72/2, 52.44/1, 52.44/4, 560.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 74.11, 74.12, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 70.20/3, 70.20/5, 74.40, 74.60, 74.70, 74.84, 90.00, 90.20, 93.01,

93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, консигнација, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка самостојно и неограничено со полни овластувања.

Претпријатието во правниот промет со трети лица за своите обврски одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Директор на претпријатието е Тодор Тодоровски со неограничени овластувања.

Овластен застапник е Димко Димоски со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 888/99.

(638)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2742/99, на регистарска влошка бр. 008898, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за обука на возачи и услуги „АВО ШКОЛА“ Здружение на возачи, Ресен, ДООЕЛ ул. „Корчуланска“ бр. 74, Ресен.

Основач е Здружението на возачи Ресен.

Дејности: 80.41, 50.10, 50.20, 52.63, 55.30, 60.22, 71.10.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото е Ранак Сузана, управител без ограничувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2742/99.

(642)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3665/99, на регистарска влошка бр. 009829, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство, услуги и трговија на големо и мало Сашко Лулевски „ЛУЛЕ“ увоз-извоз ДООЕЛ с. Могила.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 51.11, 51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Сашко Лулевски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3665/99.

(645)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3795/99, на регистарска влошка бр. 009960, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги, Јованчо Гулабовски „ИТАЈАНО“ увоз-извоз ул. „Кленовец“ бр. 31 а, Битола.

Дејности: 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 15.81, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.20, 19.30, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.24, 52.25, 52.6, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.44, 52.46, 52.48, 52.47, 52.63, 52.74, 50.50, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 50.30/1, 50.40/1.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување на друштвото е Катерина Доракова, управител овластено за застапување без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Влогот на друштвото е 5.350 ДЕМ во предмети према извештајот односно во денарска противвредност од 165.850,00 денари.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3795/99.

(646)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3821/99, на регистарска влошка бр. 009990 го запиша во трговскиот регистар основањето на Производното, трговско и службено друштво „ДИТОЗО“ увоз-извоз Охрид ДОО Пана и др. ул. „Момчило Јорданоски“ бр. 51, Охрид.

Дејности: 15.86, 15.89, 15.98, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.16, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.71, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 71.10, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, туристичко посредување во странство, работи на посредување во надворешно-трговскиот промет, изведуваче на градежни работи во странство, продажба на стоки од консигнационни складови на странски стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител: Пана Димовска од с. Долно Коњско, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 5.200 ДЕМ или 161.200,00 ден., во предмети према извештајот на вешто лице - проценител.

Во основната главница секој од основачите учествува подеднакво со по 2.600 ДЕМ или 80.600,00 ден. односно секој со по 1/2 од основната главница.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3821/99.

(760)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3833/99, на регистарска влошка бр. 010001 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги „ГАЛАКСИ-ИЕТ“ Мирко Сивески, увоз-извоз, ДООЕЛ, Бизнис центар лок. 77, Прилеп.

Дејности: 15.82/1, 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.81/1, 15.86, 5.98/2, 7.54/2, 18.22, 19.10, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 2.44/1, 52.44/2, 2.44/3, 2.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 5.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 67.13, 71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, реекспорт, малограничен промет.

Друштвото в правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целокупниот имот со кој располага – полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Мирко Сивоски – управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница изнесува 5.000,00 ДЕМ во противавредност согласно извештајот на извршена проценка од судски проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3833/99.

(761)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3536/99, на регистарска влошка бр. 010097007-01-000 го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија на големо и мало, увоз-извоз, услуги и угостителство „КАРИНТИ“ Никола и Александар, ул. „Прилепска“ бр. 53-А/11, Битола.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малоотрочен промет, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, меѓународна инпедиција, продажба на стоки од конвенционни складови на странски стоки, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги за складирање на стоки, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е лицето Никола Ѓорѓиски.

Основачкиот влог на друштвото претставуваат основни средства во износ од 179.500,00 денари од кои секој од основачите има по една идеална половина.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3536/99.

(762)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3790/99, на регистарска влошка бр. 009955 го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец-поединец за превоз на патници и услуги „ЦЕИИ ТП“ Зенкоски Исен Шаќет ул. „Јанко Михајловски“ бр. 51, Кичево.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12.

Трговец поединец во правниот промет со трети лица истапува за своје име и за своја сметка.

Трговец-поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот лично.

Овластен потписник е Зенкоски Шаќет.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3790/99.

(763)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3054/99, на регистарска влошка бр. 009219, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за такси превоз „ПОЦЕ“ Васко Талев, ТП, нас. Карпош 5-2/14, Битола.

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24.

Полни овластувања.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

Полни одговорности.

Трговецот поединец за своите обврски одговара со целиот свој имот.

Васко Талев, овластено лице за застапување со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3054/99.

(33492)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14282/99, на регистарска влошка бр. 020238357-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Индустија за преработка и промет на објекти и телешук ПРОИМЕКС - ИПОЗ ПРЕСПА А Д Скопје, бул. „Македонско-Косовска Бригада“ бр. 7, Скопје.

Дејности: 01.13/2, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 01.41/3, 01.13/1, 01.12/2, 15.31, 15.32, 15.33, 15.87, 15.89, 15.91, 15.98/2, 15.71, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 24.20, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на промет со стоки и услуги, меѓународен транспорт, реекспорт, малоотрочен промет.

Неограничени овластувања и целосна одговорност.

Проданов Часлав и Куновска Ема - извршни директори.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

(6332)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 361/2000, на регистарска влошка бр. 011122, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Акционерско друштво за производство на пиво и безалкохолни пијалаци во меновита сопственост „ПИВАРА“ Битола со п.о., ул. „Индустриска“ 66, Битола.

Запишување на податоци за промените на Акционерското друштво за производство на пиво и безалкохолни пијалаци во меновита сопственост „ПИВАРА“ Битола со п.о. настанати со примена на ЗТПОК и усогласување на АД со Законот за трговските друштва.

Новата фирма гласи: Фабрика за производство на пиво и безалкохолни пијалаци „ПИВАРА“ Битола А Д.

Основна главница: 3.508.100 ДЕМ.

Дејности: 15.91, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 24.11, 24.16, 25.22, 25.24, 51.33, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.21, 71.34, 71.40, 74.40, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународен транспорт, инпедиција, конвенционни складови на странски стоки.

Акционерското друштво во правниот промет со трети лица има полни овластувања и одговорност, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Искендер Ахмет - претседател на Управен одбор.

Од Основниот суд во Битола.

(11119)

Основниот суд во Битола, со решението Рег. бр. 2592/99, на регистарска влошка бр. 008749 го запиша во трговскиот регистар основанието на Друштвото за сообраќај и трговија Сашо и Џими „ХЕРА ТРАНС - С и Ц“ увоз-извоз, ДОО, ул. „ЈНА“ бр. 2/8, Битола.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.31, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.63, 55.11, 55.21, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.70, 74.81, 74.84, 80.41, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, продажба на стоки од констигнационни складови и стоки странски, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај и превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет го застапува управителот - Мицевски Џими.

Од Основниот суд во Битола, Рег. бр. 2592/99.

(802)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАФАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 12/99 од 14.01.2000 година во Регистарот на здруженија на графани и фондации го запиша следното:

Авто мото друштво "Џичо Панол" - Гевгелија. Седиштето на Здружението е во Гевгелија е на ул. "Маршал Тито" бр. 2.

Иницијатори за основање на здружението се: Ангелов Димитар, Главчев Ѓорѓи, Русев Димитар, Петров Никола, Касв Никола, сите од Гевгелија.

Основните цели и задачи на Здружението се координирање и развивање на активностите насочени кон управување на автомобилизмот и моторциклизмот, развој и унапредување на домашниот и странскиот авто мото туризам, организирање на државни шампионати во овој спорт, туринг и правна помош и др.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Ангелов Димитар, ул. "Кукушка" бр. 20, Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија.

(10604)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 17/99 од 17.01.2000 година во Регистарот на здруженија на графани и фондации го запиша следното:

Детски музички и фестивал "Калинка" од Гевгелија, со седиште на ул. "7-ми Ноември" бб, во просторните на Пионерски дом "Јосип Броз Тито" во Гевгелија.

Иницијатори за усогласување на здружението се: Нада Ристова, Митра Сенцова, Ѓорѓи Хаџи-Митров, Мило Минов, сите од Гевгелија.

Основна дејност на Здружението е унапредување и промовирање на македонската детска песна, развивање и откривање на нови детски музички гласови, организирање на слободното време на децата и др.

Лице овластено за застапување на здружението е Нада Ристова од Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија

(10605)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.згф.бр. 12/2000 од 03.03.2000 година, го запиша следното:

Во Регистарот на здруженија на графани и фондации под Рег.бр. 12/2000 се запишува здружение на графани Скијачки клуб "ЛИСЕИ", со скратено име СК "ЛИСЕИ" - Тетово, со седиште во Тетово на ул. "Илинденска" бр. 217.

Работата и активностите на здружението ќе се однесува на: развивање и омасовување на скијачкиот спорт и други зимски спортови во Општина Тетово, ангажирање и активирање на младината и други графани во скијачкиот спорт и други спортови - зимски, учество во разни зимски такмичења во општината, РМ и надвор и развивање на такмичарскиот дух.

Подрачје на организацијата и дејствувањето на скијачкиот клуб е подрачје на Општина Тетово.

Здружението стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 03.03.2000 година

Од Основниот суд во Тетово.

(10606)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.згф.бр. 10/2000 од 03.03.2000 година, го запиша следното:

Во Регистарот на здруженија на графани и фондации под Рег.бр. 10/2000 се запишува здружение на графани Стручно Интелектуална Асоцијација "Агенција-Интернационал", со скратено име СИА "Агенција Интернационал", со седиште во Тетово на ул. "Д.Г.Кара" бр. 38-6.

Работата и активностите на здружението ќе се однесува на: пружање стручна соработка и меѓународна комуникација во областа на економските, социјалните, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, здравствени, спортски и други дејности, права заради остварување на заеднички интереси и уверувања.

Подрачје на организацијата и дејствувањето на здружението е територијата на РМ и надвор од иса.

Здружението на графани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 03.03.2000 година.

Од Основниот суд во Тетово.

(10607)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег.згф.бр. 11/2000 од 6.03.2000 година во Регистарот на здруженија на графани и фондации при Основниот суд во Тетово, под Рег.згф.бр. 11/2000 се запишува Мулти етнички центар "Бабилои" од Тетово.

Работата и активностите на здружението е промовирање на културна, етничка и верска толеранција, да работи на организирање на едукативни курсежи за социјализација на децата, да организира трибини, предавања, семинари, конференции од областа на човековите права, правата на децата и за отстранување на најголемите пороци и девијации во општеството, да се грижи за социјално загрозените лица, а посебно за хендикепираните, со обезбедување на хуманитарна помош и слично.

Седиште на здружението е во Тетово, населба "Цренов".

Од Основниот суд во Тетово.

(10608)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение ЗГ.бр. 856/99 од 16.02.2000 година утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Цудо сојуз на Македонија, со скратено име ЦСМ, со својство на правно лице од 31.03.1997 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 697, се запишува здружението на граѓани Цудо сојуз на Македонија, со скратено име ЦСМ, со седиште во Скопје, ул. "Илиден" бр. 82-б, кое го застапува неговниот претседател Љубомир Богосевски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10609)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 1/2000 го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението на фармери-кравари "Фармер со фармер - Велес" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Велес, а седиштето на здружението е на ул. "Киро Рогужаров" бр. 34, во Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 07.02.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (10610)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 22/99 го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението Општински одбор на Месните заедници Велес од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Општинскиот одбор на Месните заедници - Велес е во Велес на ул. "Цар Самуил" бр. 1.

Општинскиот одбор на Месните заедници - Велес е со својство на правно лице од 15.12.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (10611)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 41/99 го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението Фудбалски клуб "Бабуна" од Мартопи.

Здружението ќе дејствува на територијата на с.Мартопи, а седиштето на здружението е во Мартопи.

Здружението е со својство на правно лице од 28.01.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (10612)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 4/2000 го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението на граѓани "Пријатели на светот" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на здружението е во Велес на ул. "Васил Горгов" бр. 26.

Здружението е со својство на правно лице од 16.02.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (10613)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 71/99 го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението на граѓани "Бабуна" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на здружението е во Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 16.12.1999 година

Од Основниот суд во Велес. (10614)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 70/99 го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението Ловно друштво "Елен" - друштво за одгледување, заштита и лов на дивеч, од с.Извор, со скратено име на друштвото Ловно друштво "Елен".

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Извор, а седиштето на здружението е во с.Извор.

Здружението е со својство на правно лице од 08.12.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (10615)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 73/99 го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението Боксерски клуб "Борец" од Велес.

Здружението ќе дејствува како член на боксерски сојузи на територијата на Република Македонија, а седиштето на Здружението е во Велес на ул. "Ордав Ципот" бр. 7, во Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 17.01.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (10616)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 47/99 го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението КУД "Бирлик" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на здружението е во Велес на ул. "Андон Шурков" бр. 12/12.

Здружението е со својство на правно лице од 16.04.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (10617)

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 5/2000 го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението Деловно културна манифестација "Којнички средби" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на здружението е во Велес на ул. "Димитар Влахов" 66 (Хотел "Вила Зора").

Здружението е со својство на правно лице од 02.03.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (10618)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I.РЕГ. зг.бр. 66/99 од 04.06.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на предлагачот Сојуз на организации за заштита и одгледување на расни гулаби на Република Македонија, Скопје.

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Сојуз на организации за заштита и одгледување на расни гулаби на Република Македонија, со седиште на ул. "Ангел Димовски" бр. 4, Скопје.

Основните цели и задачи на клубот се: преземање мерки за заштита, одгледување и унапредување на расни гулаби, афирмација и популаризација на гулабството, организација на натпревари, изложби на гулаби, развивање и унапредување на меѓусебната соработка меѓу граѓаните членови на здруженијата - членки на Сојузот, постојана едукација на членството за

одгледување, селектирање и заштита на гулабите, организирање на меѓународни изложби на гулаби, поттикнување на соработка со истородни здруженија, сојузи и асоцијации на РМ и странство, соработка со стручни, научни, здравствени и други организации и поединци од Република Македонија и странство заради превентива, лечење, заштита, правилна исхрана и нега на гулабите, издавање на периодични и стручни списанија и билтени, поднесување на иницијативи до надлежните органи за донесување на правилници и акти со законска сила за заштита и одгледување на расни гулаби на територијата на Република Македонија, грижа за снабдување на членките со артикли за квалитетна исхрана, лекови, прстени за матична евиденција на гулабите.

Сојузот на организации за заштита и одгледување на расни гулаби на Република Македонија - Скопје, ќе го застапува во правниот промет претседателот и лицето овластено за застапување.

Со денот на запишувањето на Регистарот Сојузот на организации на расни гулаби на Република Македонија - Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10433)

Со решение на Основниот суд во Струга, Рег.згф.бр. 3/2000 од 21.02.2000 година, извршена е исправка на решението на Основниот суд во Струга, Рег.згф.бр. 3/2000 од 14.02.2000 година, на начин што наместо зборот "ЛАНДРОС" во третиот ред од уводот, во третиот ред од првиот став од диспозитивот и во првиот ред од образложението на решението треба да стои "ЛАНДРАС".

Во останатиот дел решението останува непроменето.

Од Основниот суд во Струга. (10943)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Кавадарци под реден број Рег. бр. 5/2000 за 2000 година, се запишува здружение под име: Здружение на лозари "Лозар" од Кавадарци, кое ќе се залага за: релитализација на лозарско производство во општина Кавадарци со зголемување на површините и зголемување на просечната продуктивност по хектар со нови агротехнички мерки, промена на производната насока и сортниот состав во склад со достигнатите научни сознанија со што ќе се постигне поголема рентабилност, олеснување и поевтинување на трудот на лозари со воведување на нова техника и технологија и други.

Од Основниот суд во Кавадарци. (10945)

Во Регистарот на Здружението на граѓани и фондации под реден број 10 за 2000 година се врши упис на основање на здружението на граѓани со име Асоцијација на жени "Логос" од Прилеп.

Како основни цели и задачи на здружението се: грижата за унапредување и подобрување на меѓустепеничките односи кај жената, грижата за екологијата, организираноста и практичните достигнувања на организациите на жени во светот, соработка со други организации во земјата и странство, обука на жените за работа со компјутери и пристап на интернет, унапредување на здравјето кај жената и други цели и задачи.

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. "Орде Чопела" бр. 1.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Олгица Башеска - претседател и Благоица Цветкоска - секретар.

Од Основниот суд во Прилеп.

(10946)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II.РЕГ.ЗГ.бр. 217/99 од 30.12.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на Карате клуб "СЕНСЕИ" од населбата Илинден, Скопје.

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Карате клуб "СЕНСЕИ" од населба Илинден, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 7, Скопје.

Дејноста на Карате клуб "СЕНСЕИ" е: поттикнување, омасовување, развој и унапредување на карате спортот, водење грижа за квалитетот на своите членови и нивно перманентно учество на сите карате натпревари и манифестации, учество и организирање на државни и меѓународни натпревари од пријателски и официјален карактер, соработка со сите карате клубови во државата.

Со денот на запишувањето во Регистарот Карате клуб "СЕНСЕИ" од населба Илинден, Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.

(10931)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението I.Рег.зг.бр. 231/99 го усвои предлогот на предлагачот Здружение на жени против дрогата на Општина Кисела Вода од Скопје и го одобри уписот во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на жени против дрогата на Општина "Кисела Вода", со седиште во Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 52.

Цели и задачи на здружението се: организирање и спроведување на широка активност против дрогата меѓу жените, иницира активности за сузбивање на дрогата, организира собира, советувања, трибини, семинари, курсеви, предавања, пропаганда и друга литература по болестите од зависност на дрога, оспособува кадри за организирање дејствување против дрогата, делува во наградување на свеста кај населението и во формирање на јавното мислење по однос на штетните последици од употреба на дрога, се грижи за доследна примена на постојната законска регулатива по однос употребата и злоупотребата на дрога, соработува со исти и сродни организации по однос на болестите на зависност, изработува информации и анализи за односот на жените према дрогите, прави компаративни студии за односот на половите, односите на националностите во мултиетничкиот амбиент на нашата земја, учествува во акции кои го унапредуваат здравјето и еманципацијата на жената и нејзината значајна улога во општеството.

За потписник и застапник на Здружението на жени против дрогата на Општина Кисела Вода - Скопје, со трети лица е одреден претседателот Базерко Трпана. Беба се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.

(11017)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението, ЗГ.бр. 895/99 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.број 611, го запиша здружението

на граѓани Здружение на жени против дрогата во Општина "Карпош" - Скопје, со седиште во Скопје во Домот на хуманитарните организации "Даре Џамбаз" од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 42.

Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Даниела Јовановска.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање и спроведување на широка активност против дрогата меѓу жените, организира собири, советувања, трибини, семинари, курсеви, предавања, изложби, наградни конкурси, пропагандни манифестации и акции, соработка со исто и сродни организации, изработува информации и анализи како и активно учествува на организирани акции и активности.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 13.12.1999 година.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11019)

Основниот суд во Велес, со решението ЗГФ.бр. 61/99 утврди дека статутот и програмата за работа на Здружението на жените против дрогата на општина "Велес" - Велес е во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации кој се води во Основниот суд во Велес, Здружението на жени против дрогата на општина "Велес" - Велес по ЗГФ.бр. 61/99.

Цели и задачи на здружението се:

- организирање и спроведување на широка активност против дрогата,

- иницира активности за сузбивање на дрогата: дрога, алкохол, тутун и др. отровни супстанции укажувајќи на штетните последици од нивна употреба.

- организира собири, советувања, трибини, семинари, курсеви, предавања, изложби, распишува награден конкурс, пропагандна и друга литература на овие болести на зависност.

- оспособува кадри за организирано дејствување против зависноста од дрога.

- делува во градење свеста, кај населението и мобилизирање на јавното мислење по однос штетните последици од болестите на зависност.

- настојува доследно да се спроведува законската регулатива од оваа област.

- на своја територија ги истражува состојбите и дава предлози за разрешување.

- особено работи на едукација на жените како сопруги, мајки и граѓани во сузбивањето на болестите на зависност.

- тесно соработува со исти и сродни организации по однос болестите на зависност.

- изработува информација и анализи за односот на жените према дрогата, прави компаративни судири за односот на половите, односот на националностите во мултиетничкиот амбиент на нашата земја.

- активно учествува во организирани акции и активности кои го унапредуваат здравјето и благостостојбата на населението особено на жените.

Седиштето на Здружението на жени против дрогата на Општина Велес е во Велес на ул. "Нада Бутнџишарова" бр. 3.

Со запишувањето во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението на жени против дрогата на општина Велес - Велес, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд во Велес. (11021)

Во Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Зг.бр. 834/99 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 412, се запишува здружението на граѓани - Здружение на жени против дрогата на Општина Центар, со седиште во Скопје во Домот на хуманитарните организации "Даре Џамбаз" ул. "11 Октомври" бр. 42.

Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-ѓа Оливера Милевиќ од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање собири, советувања, трибини, семинари, организирано дејствување против дрогата, работа на едукација на жените за нивно ангажирање во однос на болестите на зависност од дрога, иницирање активности за сузбивање на дрогата како и соработка со исти сродни организации, по однос на болестите на зависност во нашата Република.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 27.08.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11022)

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег.згф.бр. 115/99 во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации врши упис и основање на здружението на граѓани со име "Сојуз на жени против дрогата на Општина Прилеп" од Скопје.

Основни цели на здружението се организирање и спроведување на широка активност против дрогата меѓу жените, иницира активности за сузбивање на дрогата, алкохолот, тутунот и другите отворни супстанции, активно учествува во организирање на акции и активности за унапредување на здравјето и благостостојбата на целиот народ и друго.

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Републиканска" бб.

Лица овластени за застапување и претставување на здружението се Вера Спирска - претседател, а во нејзино отсуство Лилјана Базеркова - потпретседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (11023)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 241/99 од 02.03.2000 година над Претпријатието во приватна сопственост агенција за туризам и естрада "Феријал" од Битола, со дејност музичко сценски дејности, жиро сметка 40300-603-2421 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (10619)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 44/00 од 02.03.2000 година над Трговско Угостителско претпријатие "Три Багреми" увоз-извоз од Битола, ул. "Р.Делчева" бр. 3/4, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-42926 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (10620)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 35/00 од 03.03.2000 година над Претпријатието за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди "Енис" увоз-извоз од Битола, со дејност професионална рехабилитација, жиро сметка 40300-601-4996 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (10621)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 30/00 од 03.03.2000 година над "Милорад п Ацо" АД Компани од Битола, ул. "Горги Горгиев" бр. 2-а, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-90158 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(10622)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека Стечајниот совет донесе Решение Ст.бр. 137/96 од 17.01.2000 година, со кое не се дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на стечајниот должник ДОО "МИК" - Кавадарци за спроведување на сопственичка трансформација поради што стечајната постапка продолжува, а за стечаен управник е именувано лицето Благој Печков од Кавадарци, дипломиран машински инженер и е формиран Одбор на доверител.

Од Основниот суд во Кавадарци.

(10623)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 24/00 од 07.03.2000 година над ПП "ВЕ-АЛ" од Битола, ул. "Богомила" бр. 3, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-70151 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(10624)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 16/00 од 07.03.2000 година над ДООЕЛ "Ромата" од Битола, ул. "Јован Ладевски Леко" бр. 12, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-80896 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(10625)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 34/00 од 06.03.2000 година над Трговец поединец за превоз на сообраќај на патници Александар Дамчевски Петар "Цудвста" ТП с.Општина, со дејност трговија жиро сметка 40300-601-92953 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(10627)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 53/00 од 03.03.2000 година над Трговец поединец за трговија на мало "Лос" од с.Братиндол, со дејност трговија на мало, жиро сметка 40300-601-87124 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(10630)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 21/00 од 06.03.2000 година над Трговец поединец Дуња Маркет ТП од Битола, Трговец со кооператива Христова Костадин Милјана, со дејност трговија со кооператива жиро сметка 40300-601-85247 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(10632)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 601/94 од 22.02.2000 година ја заклучи стечајната постапка над стечајниот должник АД "Маркет" од Битола, а постапките што се во тек, а се во врска со стечајната постапка, се запираат.

Побарувањата на стечајниот должник АД "Маркет" од Битола према Ангелевски Драган заврши под И.бр. 1237/96, пред Основниот суд во Прилеп, Чаулевски Ма-

рија од Битола под П.бр. 602/97 пред Основниот суд во Битола, према ПП "Кожар" од Битола под И.бр. 4230/95 пред Основниот суд во Битола, према Кире Чаулевски од Битола под П.бр. 7855/97 пред Основниот суд во Битола, према ПП "2-ДЦР" од Битола што се води под И.бр. 58/98 пред Основниот суд во Битола и према АИК "Јазар" од Битола што се води од 21.04.1997 година пред Основниот суд во Битола, се отстапуваат на доверителот АД за пиво Слад оцет, алкохолни и безалкохолни пијалоци "Скопје" - Скопје.

Му престанува функцијата на стечаен управник на Стево Богдановски.

По правосилноста на решението регистарското одделение при судот ќе го брши стечајниот должник АД "Маркет" од Битола од судскиот регистар од Битола, а ЗПП Битола ќе постапи согласно своите правила за работа.

Од Основниот суд во Битола.

(10634)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 600/96 од 02.12.1999 година е заклучена стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство, транспорт и промет "20 ЈАНУАРИ", увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Карл Либкнехт" бб, со жиро сметка бр. 40110-601-114124.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брши од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.

(10741)

Со решение Ст.бр. 51/99 од 01.03.2000 година на Основниот суд во Охрид, према стечајниот должник ПП "Кљуки" - Охрид, ул. "7-ми Ноември" бр. 15, со број на жиро сметка 41000-601-62777 при ЗПП Охрид, се отвори стечајна постапка, но истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид.

(10939)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 19/2000 од 29.02.2000 година отвори стечајна постапка према должникот Производител, трговска и услужна заедница "Кам комерц 98" увоз-извоз Прилеп со ПО, со седиште на ул. "Моша Бинјаре" бр. 162, запишан во регистарска влошка бр. 2-703 на Основен суд во Битола, со предмет на работење трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалоци и производи за домашни потреби, со жиро сметка бр. 41100-601-41539 во ЗПП Филијала Прилеп.

Отворената стечајна постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп.

(10940)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 90/99 од 28.02.2000 година отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за производство, промет и услуги, увоз-извоз "Те-го-кам" Прилеп со ПО, со седиште на ул. "Цане Коњарец" бр. 50, запишан во регистарска влошка 1-5609 на Окружен стопански суд во Битола, со предмет на работење трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни производи за домашни потреби, со жиро сметка бр. 41100-601-35113 во ЗПП Филијала Прилеп.

Отворената стечајна постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп.

(10941)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 21/2000 од 29.02.2000 година отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз "Вернер комерц" Прилеп ПО, со седиште во Населба Точила К2 Б/4, запишан во регистарска алошка бр. 1-15622, со решение Срег.бр. 144/95 на Окружен стопански суд во Битола, со предмет на работење трговија на мало со леб, млеко, печиво и млечна производи, со жиро сметка бр. 41100-601-27648 во ЗПП Филијала Прилеп.

Отворената стечајна постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (10942)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 570/98 од 16.04.1998 година е заклучена стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало, консигнација, застапништво "ЕКОНОМИ" Скопје, со седиште на ул. "Васко Карангелески" бр. 23/1-48, со жиро сметка бр. 40100-601-33311.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на Претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10913)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 28/2000 од 07.03.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Поле-91" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (11110)

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 39/00 од 10.03.2000 година над ПП "БИСА" од Битола, ул. "Карабрмај" бр. 24, дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-21345 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (11111)

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 27/00 од 10.03.2000 година над ПП "Нова Зора" од Битола, бул. "1-ви Мај" бр. 235, дејност новинско-издавачка, со жиро сметка 40300-601-4431 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (11112)

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 59/00 од 10.03.2000 година над Друштвото за производство, трговија и услуги, "Дујупа-Марија Догу" ДОО-Ресен, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 18, дејност трговија, со жиро сметка 40310-601-32020 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (11113)

Основниот суд во Охрид, со решение Ст.бр. 41/99 од 02.03.2000 година према стечајниот должник ПП "Интернационал Транс" Охрид, ул. "Багалин" 66, со број на жиро сметка 41000-601-8841 при ЗПП Охрид, отвори стечајна постапка, истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (11114)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр. 5/2000 од 01.03.2000 година, ја отвори стечајната постапка Трговец-посленик "Суки" Авто превозник Суад Икмет Јусуфовски ТП Кичево, ул. "Лепинова" бр. 9, истата се заклучува и не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса за намиривање на трошоци на стечајна постапка согласно член 64 ст.1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (11115)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 183/98 од 07.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "АЛСА" од Скопје, ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 28 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-184990.

За ликвидатор се определува лицето Драгана Иванчикова од Скопје, ул. "Презденска" бр. 15/2-12, тел. 363-730.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеца од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеца од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10568)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 880/99 од 04.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ЦИ-НА" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Благоја Гојан" бр. 22 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-394362.

За ликвидатор се определува лицето Драгана Иванчикова од Скопје, ул. "Презденска" бр. 15/2-12, тел. 363-730.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеца од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеца од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10569)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 896/99 од 04.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за угостителство, туризам, внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "МАК-ИТАЛ"

д.о. од Скопје, ГТЦ бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-272726.

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иванчикова, од Скопје, ул. "Презденска" бр. 15/2-12, тел. 363-730.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10571)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1300/99 од 18.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и туризам "САНА КОМЕРЦ" д.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Паулина" бр. 14 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-127743.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар Мануков" бр. 23-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10580)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1289/99 од 28.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ЦИСКОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Тодор Чангов" бр. 45/1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-103940.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар Мануков" бр. 23-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10581)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1125/99 од 29.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ИКАР" д.о.о. од Скопје, ул. "Градски парк" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-149632.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар Мануков" бр. 23-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10582)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1080/99 од 18.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и промет на стоки на големо и мало "ЕТЕРНА" д.о. увоз-извоз од Скопје, ул. 4-ти Јули бр. 105-а, со жиро сметка 40120-601-55167.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар Мануков" бр. 23-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10583)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1399/99 од 02.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ДМ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 34-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-394245.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар Мануков" бр. 23-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10584)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1173/99 од 30.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "АГРО ТРАДЕ КОМПАНИ" Билјана ДООЕЛ од Скопје, ул. "Трушка" бр. 16-а од Скопје, со жиро сметка 40120-601-317311.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар Мануков" бр. 23-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10585)

"АТН-ХАМ" одбл и омекот на вјанотт внижочав

Се заклучува ликвидациона постапка над Друштвото Владимир "ХЕИЕР" Јордан ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, со седиште на ул. "Рајко Жинзифов" бр. 32 и жиро сметка број 40100-601-387852, отворена со решение Л.бр. 484/99 од 20.04.2000 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат на основачот од Скопје Владимир Данилов, ул. "Рајко Жинзифов" бр. 32 и Јордан Камчев на ул. "Партизански одреди" бр. 105/9.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10698)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1267/99 од 20.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ЕЛКАМ" Стефан ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 99/2-4 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-240480.

За ликвидатор се определува лицето Велика Наумовска од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 90/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10712)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1381/2000 од 02.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ПАНТА" п.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Козле" бр. 255 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-206567.

За ликвидатор се определува лицето Велика Наумовска од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 90/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10713)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 521/99 од 18.02.2000 година се запира постапката за ликвидација над претпријатието за производство, интелектуални услуги, угостителство, туризам, внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "МАТИН-М" п.о. од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 21 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-267899, отворена со решение на овој суд Л.бр. 521/99 од 27.04.1999 година.

Решението на Основниот суд Скопје I - Скопје, Л.бр. 521/99 од 27.04.1999 година, се става во сила.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10737)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1494/2000 од 03.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, угостителство и туризам "АРИ-ТУРС" п.о. од Куманово, ул. "Димитрија Туцовиќ" бр. 8 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-13913.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10790)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1403/2000 од 16.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, услужно и трговско друштво "ЕУРО-ПРОМ" Архитеља ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 8/5-1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-114582.

За ликвидатор се определува лицето Миновска Елисавета од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 27/28.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10787)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1308/99 од 01.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "ТОГЕИ" увоз-извоз п.о. од Скопје, ул. "Трифун Хаџиџанев" кула 1/34 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-79269.

За ликвидатор се определува лицето Миновска Елисавета од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 27/28.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10788)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 870/99 од 22.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, инженеринг и завршни работи во градежништвото "ХИДРАНТ" увоз-извоз од

Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 91/1-11 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-297916.

За ликвидатор се определува лицето Мира Груевска Димовска од Скопје, бул. "Видое Симлевски Бато" бр. 87/13.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10866)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1296/99 од 20.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско, услужно, претпријатие "ЛАВ 13" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Ратко Митровиќ" бр. 117 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-354487.

За ликвидатор се определува лицето Атанасовски Первица од Скопје, ул. "Ратко Митровиќ" бр. 117.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10868)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1419/2000 од 04.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "УМИТ-КАН" д.о.о. од Скопје, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 63 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-338710.

За ликвидатор се определува лицето Мустафовски Аднан од Скопје, ул. "Кемал Сејфула" бр. 11.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10924)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1490/2000 од 24.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проектирање и трговија "МАРАН ИНЖЕНЕРИНГ" д.о.о. од Скопје, ул. "Лука Геров" бр. 44-2/18 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-242011.

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илја од Скопје, ул. "Рувелтова" бр. 54.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10934)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1211/99 од 02.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, угостителство и услуги "МЛАДИНА-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Кеј 13-ти Носмири" бр. 66 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-331286.

За ликвидатор се определува лицето Љупчо Стојковски од Скопје, ул. "Иван Наумов Алабакот" бр. 31.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10957)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1422/2000 од 15.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за трговија и градежништво "ФУНДАМЕНТ" Тони ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 17 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-425239.

За ликвидатор се определува лицето Атанасова Марика од Скопје, ул. "Бриселска" бр. 15/3-5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10959)

Се заклучува ликвидациона постапка над Градежно, трговско претпријатие "СОЛИТЕР" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, со седиште на ул. "Црноризец Храбар" бр. 96 и жиро сметка број 40100-601-408549, отворена со решение Л.бр. 510/99 од 02.07.1999 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брине од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка на должникот да се удлатат на основачот од Скопје Тони Темелков, ул. "Алексо Деминевски" бр. 21.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10960)

Се заклучува ликвидациона постапка над Градежно, трговско претпријатие "РОДОПИ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, со седиште на ул. "Црноризец Храбар" бр. 6 и жиро сметка број 40100-601-409429, отворена со решение Л.бр. 509/99 од 02.07.1999 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат на основачот од Скопје Стојменов Кичо, ул. "Црногорец Храбар" бр. 6-а.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10961)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1532/2000 од 07.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за промет и услуги "ТЕРМОКЛИМА" Горан ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 6/33 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-219728.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10981)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1421/2000 од 02.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско друштво "ГРАМ КОМЕРЦ" Чекаловски ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Пандо Кљанев" бр. 6-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-331879.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10984)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1395/2000 од 22.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет "ДОБОК" п.о. од Скопје, ул. "Благоја Гаја" бр. 41 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-23948.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10986)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 868/99 од 22.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие "ВА-БИ КОМПАНИ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Шидска" бр. 24, локал 9 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-161048.

За ликвидатор се определува лицето Весна Младеновиќ од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 36/2-12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (10932)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Сопственикот Слободан Младеновски од Скопје, ул. "Никола Тесла" бр. 18-1/15 ја понудува за продажба следнава недвижност - земјоделско земјиште и тоа лозје 4 класа, со површина од 632 м² на КП-593/15, КО Вучи Дол, за цена од 300 денари по м². Начин на плаќање во готово на денот на склучувањето на договорот.

Ги повикувам сите лица со првенствено право на купување доколку се заинтересирани за купување во рок од 30 дена да достават известување за прифаќање на понудата за купување кај нотар Никола Стоименовиќ, ул. "Анкарска" бр. 33, Скопје.

По истекот на наведениот рок го губат првенствено то право. (9820)

Се врши продажба на недвижен имот 4/14 идеален дел од овошна градина од 3 класа, со површина од 1 098 м² што се наоѓа на КП 317, 4/14 идеален дел од овошна градина од 3 класа со површина од 689 м², 4/14 идеален дел од овошна градина од 3 класа со површина од 549 м², сите на м.в. Воденичиште, КО Пакошево, сопственост на Стана Арсовска од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на наведените парцели и сопствениците на парцелите што граничат со наведените парцели во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореспоменатата недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, петите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сардовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок 23 (ПЦП "Стара рампа"). (9894)

Се врши продажба на земјоделско земјиште - лозје, построена во Скопје на КО Кадино, на КП бр. 70/2, на м.в. Парамид, лозје 2 класа, во површина од 6510 м² заведено во Имотен лист бр. 77, сопственост на Јосифовска Трајанка.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-

блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77-б. (9902)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 147/3, план 5, скица 19, м.в. Горна ограда, класа 4, со површина од 530 м², во КО Катланово, сопственост на Богески Ристо од Скопје, ул. "Струшка" бр. 8-а, за купопродажна цена од 55,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок до 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" 66, Скопски саем, Скопје. (9967)

Се продава земјоделско земјиште - нива, 4 класа, која е во вкупна површина од 1549 м², означена како КП бр. 558, м.в. "Илена брест", заведено во ПЛ бр. 62, КО Арнакија, сопственост на Худал Сивани од с. Арнакија.

Земјиштето се понудува по вкупна цена од 35 000,00 денари со рок за плаќање веднаш при заврската на договорот. Давокот го плаќа купувачот.

Сите заинтересирани лица, вклучувајќи ги и лицата кои согласно законот имаат првенствено право за купување на опишаното земјиште, своите понуди да ги достават до Емилија Харалампиева - нотар, со седиште во Општина Сарај, ул. "М.Тито 20" бр. 37, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. (10020)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 353, КО Волково, м.в. Цековиште, нива 3 класа, во површина од 1804 м², ПЛ 2642, сопственост на Черепналковска Ефика, по цена од 275,00 денари за м².

Се повикуваат сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, а изјавите да ги достават до нотар Ленка Мицајкова, ул. "Дрежденска" бр. 15, локал 10, Општина Карпош - Скопје. (10076)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 456/2, план 12, м.в. Рангел, класа 7, со површина од 1030 м², во КО Горњани, сопственост на Кирил Лазароски од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 80/2-9, за купопродажна цена од 20,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок до 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" 66, Скопски саем, Скопје. (10077)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 1266/1, план 5, скица 8, м.в. Жегровец, култура нива, класа 4, со површина од 1000 м² за КО Радинация,

сопственост на Димитровска Радмила за цена од 240.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство и кунување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Самаринска, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18-5-1, Скопје. (10274)

Се продава земјоделско земјиште - нива, м.в. "Трашница" на КП бр. 550/3, план 5, класа 5, КО Орман, со површина од 1250 м², сопственост на Јовановски Ацо од Скопје, ул. "Виктор Нго" бр. 26, врз основа на ПЛ бр. 488, за цена од 160 000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Палик од Скопје, ул. "Пролет" бр. 13-18. (10593)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 233 (две идеални триесеттретини) од 17/33 од нива на КП бр. 256 дел 1 на м.в. "Метовски аи" класа 5, со површина од 2935 м² и од нива на КП бр. 256 дел 2 на м.в. "Метовски аи" класа 6, со површина од 210 м² и двесте заведени во ПЛ бр. 343 за КО Стене, сопственост на потпишачот Горилевски Нанчо Никола од с. Стене. Ресен за цена од 58 800,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (10594)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Галиник, Кавадарци, КП бр. 76/1, м.в. "Краиште", култура - лозје, со површина од 4 742 м² во сопственост на Стефан Димитров од Кавадарци за цена од 130 000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку за прифаќање понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотар Ристо Самаринска, ул. "Блажо Алексов" 66, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство. (10595)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 2365 во м.в. "Песоци", нива 2 класа, површина од 911 м², КО Октиса, сопственост на Куциновски Ламбо Љоши за цена од 300 000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно то губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Сано Гурчиноски, "Плоштад на Революција" 66, Струга. (10596)

Се продава 1/4 идеален дел земјоделско земјиште - лозје на КП бр 10587 со површина 4127 м², во КО Велес, м.в. Чести дрија, нива 4 класа, сопственост на Иванов Благој од Велес, за цена од 250 ДМ.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно то губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Милдрог Стојановски, ул. "Гоце Делчев" бр 4, Велес. (10597)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр 1307, план 8, скица 43 во м.в. Калдрма, класа 3, со површина од 1878 м², во КО Стојаково, сопственост на Карагошев Драги од с. Стојаково, за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно то губат правото на првенство. Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Караџанов" бр. 4, Гевгелија. (10598)

Се продава земјоделско земјиште в тоа КП бр 2161/1 на м.в. "Зад Орман", нива 3 класа, површина 512 м² и КП бр 2161/2 на м.в. "Зад Орман" нива 3 класа во површина 1527 м², опишани по ПЛ бр. 125 на КО Испроштено, за цена од 120.000,00 денари, сопственост на Алимпи Даут од с. Испроштено - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно то губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (10599)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 261/дел на м.в. "Вртача", нива 1 класа, целата во површина од 2415 м², План Уп.бр 1103-289/1 од 07.02.2000 година опишан во ПЛ бр. 301 на КО Милетино, сопственост на Мојсовска Томова Спасена, Мојсиловски Томов Богосав и Мојсовски Томов Стефан од с. Милетино и Мојсовски Томов Стефан од Белград, ул. "Партизанска" бр. 86/2 за вкупна цена од 507.150,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно то губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр 76, Тетово. (10600)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр 502/дел на м.в. "Гренилица", нива 4 класа, целата во површина од 2245 м², План Уп.бр 1103-732/1 од 03.03.2000 година опишана во ПЛ бр 619 на КО Сидница, сопственост на Спасовски Ангелков Трие од с. Сидница, за вкупна цена од 440.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно то губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр 76, Тетово. (10601)

Се продава земјоделско земјиште - нива 6/22 од КП бр 148/1 на м.в. "Црвеника", нива 3 класа, целата во површина од 9261 м², План Уп.бр 1103-504/1 од 22.02.2000 година опишана во ПЛ бр 770 на КО Делугларце, сопственост на Алимпи Нешат Азби и Алимпи Нешат Идајет и двајцата од с. Мала Речница, за вкупна цена од 555.720,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно то губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (10602)

Се продава земјоделско земјиште в два овозначајни градини на КП бр 956 на м.в. "Браќа Петровиќ", класа 3, во површина од 1380 м², заведен во поседовен лист бр 140 на КО Избишта, сопственост на продавачот Раденска Тасе Менка од с. Јанковец - Ресен, за цена од 100.632,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно то губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр 67, Ресен. (10603)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување сопственикот Атанасевић Владо им ја нуди на продажба недвижноста в тоа КП бр. 515/6, план 4, скица 3, димензии

ра нива 5 класа, во вкупна површина од 600 м², м.в. Падарница, запишана во ПЛ 1653 за КО Радичани под следните услови:

Недвижноста се продава за цена од 40 000,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш по потпишување на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Популените изјави за прифаќање на понудата, во писмена форма да ги достават до нотарот Верница Симеоновска (Синадрина), ул. "Цон Кенеди" бб од Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда (10706)

Се продава земјоделско земјиште и тоа идеална 1/2 од идеална 1/4 од КП бр. 1388, план 6, скица 18, во м.в. "Рајкова кука", нива од 4 класа во површина од 7050 м² и нива од 3 класа во површина од 8402 м², заведени во ПЛ бр. 2480 за КО Долно Којнаре, сопственост на Трајковски Славе од Куманово, ул. "Цицана Вардар" бр. 20А.

Се повикуваат сопствениците и соседите - граничари, чие што земјоделско земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно то губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. "Ленинова" бб. (10948)

Се продава земјоделско земјиште во КО Криволак, КП бр. 562/2, во м.в. "Гора", нива со површина од 5588 м², сопственост на Ристов Ѓорѓи од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 45, по цена од 45.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно то губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинев Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (10949)

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјанок, четири идеални шестини од КП бр. 289/1, во м.в. "Локата", нива со површина од 5994 м², сопственост на Паланков Александар, Паланков Марија и Паланков Ване од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 117, по цена 40 000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно то губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинев Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138 (10950)

Се продава земјоделско земјиште и тоа идеална КП бр. 67-5 ливада од 7 класа на м.в. "Чешма" во површина од 2500 м², идеална КП бр. 67-5 нива од 8 класа на м.в. "Чеш-

ма" во површина од 7000 м² и идеална КП бр. 312-6 нива од 8 класа на м.в. "Магдара" во површина од 1990 м², сите заведени во ПЛ бр. 53 за КО Калиште сопственост на Алији Сулејман Веџан од Калиште за вкупна купопродажна цена од 709 250,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно то губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфиќар Серфулан од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (10951)

Се продава земјоделско земјиште и тоа идеална КП бр. 15/11-2 нецелокупна на м.в. "Село" во површина од 4814 м² заведен во ПЛ бр. 211 за КО Баница, сопственост на Кулевски Куле Иван од Г.Баница за купопродажна цена од 200 000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно то губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфиќар Серфулан од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (10953)

Се продава земјоделско земјиште и тоа идеална 3/6 идеален дел од КП бр. 16/12 нива од 7 класа на м.в. "Скакуница" во површина од 1900 м² и 3/6 идеален дел од КП бр. 26/43 нива од 4 класа на м.в. "Баница" во површина од 2500 м², заведени во ПЛ бр. 766 за КО Баница, сопственост на Азми Ферик Бектиш од Гостивар, ул. "ЈНА" бр. 335 (1/6 идеален дел) и Сали Бектиш Муртеван од Г.Баница (2/6 идеален дел) за вкупна купопродажна цена од 250 000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно то губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфиќар Серфулан од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (10954)

Се продава земјоделско земјиште идеална КП бр. 572, во м.в. Мраморска класа 3, површина од 1392 м², заведен во ПЛ 26 за КО Матерче, сопственост на Илиџини Тефик од с.Матерче, Куманово, по цена од 90 денари за м².

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно то губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мине Илиџевски од Куманово, ул. "Моме Божинов" бр. 11/3 (10955)

Се продава земјоделско земјиште нива со КП бр. 827, во м.в. Рибник, класа 3, површина од 2821, заведена во ПЛ 164 за КО Матејче, сопственост на Нухија Милаим од с.Матејче, Куманово за цена од 90 денари за м².

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илиевски од Куманово, ул. "Донс Божнов" бр. 11/3. (10956)

Се продава идеален дел од земјоделско земјиште на КП бр. 6142, план 28, скица 47, м.в. Куќине, култура нива, класа 4, со површина 2379 м² за КО Кучевиште, сопственост на Рајовски Никола, за цена од 168.000,00 денари.

Се повикуваат засадничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство во купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма до нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чавир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (10955)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 592/37, план 3, скица 4, во КО Волково, м.в. Кременјарник, нива - лозје, со површина од 495 м², сопственост на Јордановски Јордан, според ПЛ бр. 773 на КО Волково, за цена од 300,00 денари за м².

Се повикуваат засадничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (10964)

Се врши размена на земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 953/5, план 8, скица 14, м.в. Село, класа 5, со површина од 955 м², и нива построена на КП бр. 953/6, план 8, скица 14, м.в. Село, класа 5, со површина од 955 м², во КО Ајнатовци, сопственост на Вукановска Трајанка од Скопје, ул. "Товариш" бр. 19, за цена од 60,00 денари за м².

Се повикуваат засадничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски сасм, Скопје. (10967)

Се врши размена на земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 117, план 2, скица 4, м.в. Јаблин,

класа 4, со површина од 1980 м², во КО Бунарцик, сопственост на Димовски Раде од Скопје, с.Ајатовци, за цена од 60,00 денари за м².

Се повикуваат засадничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски сасм, Скопје (10968)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив "За производство, услуги и трговија на големо и мало "ДП К - КОМПАНИ" д.о.о. увоз-извоз - Скопје" (9619)

Тркалезен печат и штембил под назив "Друштво за инженеринг трговија транспорт услуги и курсеви за странски јазици "Никол" Николовски Никола увоз - извоз, Скопје". (10192)

Тркалезен печат и штембил под назив "Трговско претпријатие увоз-извоз Д.О.О. "Компанија Дени 95" - Скопје" (10919)

Тркалезен печат, под назив: "Архив на Македонија - Република Македонија - Скопје" (мал формат). (11033)

Тркалезен печат и штембил под назив "Претпријатие за производство трговија и услуги "ТАС" д.о.о. експорт - импорт Куманово". (11067)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 888859/95, издаден од УВР - Скопје на име Цветкоска Костадинка, ул. "Т. Стојчевски" бр. 3/3, Скопје (10665)

Пасош бр. 1330378, издаден од Амбасада-Берлин на име Рамадани Нурман, ул. "Клиника Леса" бр. 16А, Скопје

Пасош бр. 1218686/99, издаден од ГУВР - Скопје на име Керими Фахрука, бул. "АВНОЈ" бр. 78/2-11, Скопје

Пасош бр. 606743/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Филин Достовски, ул. "Елисе Поповски" бр. 16, Скопје

Пасош бр. 0738743, издаден од УВР - Тетово на име Алити Екрем, ул. "Р. Цоник" бр. 127, Тетово (10869)

Пасош бр. 775087 на име Спасов Дошко, с. Мокрешво, Струмица. (10909)

Пасош бр. 244607/94, издаден од УВР - Тетово на име Селмани Фикри, с. Церово, Тетово (10910)

Пасош бр. 1312394/99, издаден од ГУВР - Скопје на име Ерол Ислам, бул. "Ј. Сандански" бр. 49/7, Скопје (10916)

Пасош бр. 789087/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Цавид Осман, бул. "Мак. Кос Брн" бр. 28/5, Скопје

Пасош бр. 1206802/99, издаден од УВР - Скопје на име Рафајловска Анаста, ул. "Ј. Сандански" бр. 46/3-8, Скопје

Пасош бр. 0495368 на име Каракаминев Милчо, Генилија (14113)

Пасош бр. 681039/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Крстич Симон, Скопје (28641)

Пасош бр. 0174120, издаден од на име Усеини Муса ул. "М. Андоновски" бр. 49, Гостивар. (9948)

Пасош бр. 1147190, издаден од УВР - Кочани на име Методија Миле, ул. "Славо Стоименов" бр. 78, Кочани

Пасош бр. 588076/95, издаден од УВР - Тетово на име Бекрир Макфитет, ул. "173" бб, Тетово. (10977)

Пасош бр. 288385, издаден од УВР - ШТИП на име

- Јордев Перо, ул. "Х Карпош" бр 120, Штип (10982)
 Пасош бр 1002018/97, издаден од УВР - Тетово на име
 Мамут Мухарем, с. Теарце, Скопје (10992)
 Пасош бр 561005 на име Валентина Ђојанска, ул.
 "Брегаличка" бр. 4, Кочани. (10993)
 Пасош на име Гоцев С Стојан, с. Ораовица, Радовиш.
 Пасош бр. 0330566 на име Трајчевски Благој, ул. "Бру-
 санска" бр 38, Кавадарци (10995)
 Пасош бр. 0695857 на име Јоневски Владе, ул. "М Па-
 буковски" бр. 2/3/55, Битола. (10996)
 Пасош бр 850361 на име Неданоски Зоран, ул. "4 Јули"
 бр. 182-1/13, Кичево (10997)
 Пасош бр. 513505 на име Џемири Шериф, Тетово (10998)
 Пасош бр. 1315158 на име Габир Алили, с. Одрин, Те-
 тово. (10999)
 Пасош бр. 669052 на име Хамиле Алили, с. Одрин, Те-
 тово. (11000)
 Пасош бр. 1315157 на име Митровије Алили, с. Одрин, Те-
 тово (11001)
 Пасош бр. 669053 на име Џемиле Алили, с. Одрин, Те-
 тово (11002)
 Пасош на име Абдул Рефик, с. Гребинште, Гостивар.
 Пасош на име Николовска Ристана, ул. "В Николески"
 бр. 4, Охрид. (11004)
 Пасош бр. 1152991/98 на име Османоски Алилибраим,
 ул. "Ленинова" бр. 20, Кичево (11005)
 Пасош бр. 0795908 на име Конески Марјанчо, ул. "Горче
 Петров" бр 38, Прилеп. (11006)
 Пасош на име Бетоски Мевлудин, с. Претлево, Маке-
 донски Брод. (11007)
 Пасош бр. 0995028 на име Исак Исмаил, с. Челонек, Те-
 тово (11008)
 Пасош на име Лазарова Пале, ул. "Д. Радосавлев" бр 37,
 Штип. (11009)
 Пасош на име Василева Марија, ул. "Б Единство" бр
 38/10, Струмица. (11010)
 Пасош бр. 0610407 на име Рикакоски Алекс, ул. "При-
 лепска" бр. 33/4/32, Битола. (11011)
 Пасош бр. 0295278 на име Рикалоска Перса, ул. "При-
 лепска" бр. 33/4/32, Битола. (11012)
 Пасош бр. 1281552/99 на име Идризи Мугни, с. Коро-
 шница, Струга. (11025)
 Пасош бр. 1148897, на име Топевска Јулија, ул. "Нелле-
 тер" бр. 470, Битола. (11026)
 Пасош на име Топевска Габриела, ул. "Нелпа" Здрав-
 ковска" бр. 10, Прилеп (11027)
 Пасош на име Имер Сулејман, с. Гермо, Тетово (11028)
 Пасош на име Хемити Мефал, с. Дебрење, Гостивар.
 Пасош на име Бајрам Исмаил, с. Форино, Гостивар.
 Пасош бр. 718839/95, издаден од УВР - Скопје на име
 Лимани Лиман, с. Влаче, Скопје. (11036)
 Пасош бр. 0152524/93, издаден од УВР - Скопје на име
 Пенџа Јулка, ул. "3. Муси" бр. 42, Скопје. (11038)
 Пасош бр. 1088792/98, издаден од УВР - Скопје на име
 Методија Илиевски, ул. "Гутенбергова" бр. 11 а, Скопје.
 Пасош бр. 1308385/99 на име Мустафа Ваљбен ул.
 "Маркс Енгелс" бр. 33, Струга. (11040)
 Чекови бр. 3618390, 3618391 и 3618392 од тековна
 сметка бр. 118093, издадени од Комерцијална банка а.д.
 - Скопје на име Целовски Зоран, Скопје. (4229)
 Индекс бр. 2684, издаден од ПМФ - Скопје на име
 Гогева Јорданка, Радовиш. (4611)
 Чекови од бр. 763654 до 763657 и 763660, од тековна
 сметка бр. 9025265, издадени од Комерцијална банка
 АД Скопје на име Сиљаноска Марија, Скопје. (10592)
 Чекови бр. 4403859 и 4403860 од тековна сметка бр.
 2584912, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на
 име Јагода Петровска, Скопје (10870)
 Чекови од бр. 4574396 до 4574398, 4574389, 4574391,
 4574392 и 4574393, од тековна сметка бр. 2165575,
 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име
 Симов Вангел, Скопје. (10875)
 Чекови од бр. 0040004571960 до 0040004571965, од те-
 ковна сметка бр. 02191033, издадени од Комерцијална
 банка а.д. - Скопје на име Тасевска Голуба, Скопје
 Чекови од бр. 462382 до 462385, 3834046, 3834045,
 3587758, 358757, 3290653, 4224915, 3918952 и 3851828, од
 тековна сметка бр. 9490868, издадени од Комерцијална
 банка АД Скопје на име Пендовска Маде, Скопје
 Чекови од бр. 2759803 до 2759812, 2319877, 2481865 и
 2481867, од тековна сметка бр. 4005258, издадени од
 Комерцијална банка АД Скопје на име Младеновски
 Душан, Скопје. (10952)
 Работна книшка, издадена од Вучитри - Југославија на
 име Јанк Небојша, Скопје (10588)
 Работна книшка, издадена од Белирад - Југославија на
 име Жифковик Душан, Скопје (10589)
 Работна книшка, издадена од Призрен - Југославија на
 име Ангелковик Светлана, Скопје (10701)
 Работна книшка на име Пенев Горѓи, Скопје (10714)
 Работна книшка на име Маја Парнаричева, Скопје
 Работна книшка на име Фанк Агуни, Куманово (10947)
 Работна книшка на име Јлдан Џирин, Скопје (10958)
 Работна книшка на име Куртовик Елмира, Скопје
 Чековна картичка бр. 13215692 и чековите бр.
 0080003870776 и 0080003870777, издадени од Комерци-
 јална банка а.д. - Скопје на име Димкова Марија,
 Скопје (10749)
 Чековна картичка бр. 5848197, издадена од Стопанска
 банка АД Скопје на име Јасмина Христова, Гребин-
 штип (10937)
 Чекови од тековна сметка бр. 06243062 од бр.
 0100002789960 до 0100002789965, издадени од Комерци-
 јална банка а.д. - Скопје на име Ристеска Јулија, Скопје
 Дејствителна штедна книшка бр. 2518554-27 и бр. 2518554-53,
 издадени од Македонска банка АД - Скопје на име
 Ирена Паскал, Скопје (10912)
 Дејствителна штедна книшка бр. 2524910-46, издадена од
 Југобанка - Скопје на име Спасе Јовковски, Скопје
 Дневна картичка бр. 4030992156962, издадена од Упра-
 ва за приходи на град Скопје на име "Кан" Д.О.О.
 Скопје (10587)
 Дневна картичка бр. 5030941151452, издадена од Упра-
 ва за јавни приходи - Скопје на име Панов Љупчо,
 "Гардакчија", Скопје. (10629)
 Дневна картичка бр. 4027992101610 на име ПП
 "Бео-Пром" - Струмица (10761)
 Чекови бр. 0060003967179 и 0060003967180, од тековна
 сметка бр. 02945958, издадени од Комерцијална банка
 а.д. - Скопје на име Неделковска Цена, Скопје (10789)
 Чекови бр. 0100002825649 и 0100002825650, од тековна
 сметка бр. 02284375, издадени од Комерцијална банка
 а.д. - Скопје на име Павловски Видоје, ул. "Букурења",
 бр. 4а, Скопје. (10914)
 Чекови бр. 0090003678513 и од бр. 0090003678518 до
 0090003678522, од тековна сметка бр. 05987884, издадени
 од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Лазар
 Будини, Скопје. (10921)
 Ресепција бр. 0821-851/1 и 0821-852/1, издадени од Ми-
 нистерство за трговија - Скопје на име "Декортекс" АД,
 Радовиш. (10738)
 Свидетелство на име Јахја Алија, с. Ростуше, Гостивар.

- Свидетелство на име Фетан Хамет, Петово (9592)
- Свидетелство за 8 отделение, издадено од ОУ "Братство" Скопје на име Сали Мерлица, Скопје (9771)
- Диплома на име Гарванска Емилија, Берово (9467)
- Диплома на ветеринарен техничар на име Анзи Кепен нас Дреновец, Гетово (9501)
- Диплома на име Катичи Бари, с. Теарце, Гетово (9581)
- Диплома издадена од ДСУТУ "Лазар Танев" - Скопје на име Лозанов Александар, Скопје (9601)
- Здравствена легитимација на име Атанасова Вера, с. Дол 37, Штип (9572)
- Здравствена легитимација на име Петровска Кристина, ул. "Д. Божинев" бр 36, Птибинитин (9574)
- Здравствена легитимација на име Богатинов Милче, ул. "С. Спиров" бр 36, Птибинитин (9575)
- Штедна книшка бр 1885-3 на име Марија Давчева, с. Сирково, Кавадарци (9528)
- Лична карта на име Фејзулан Дјаматије, с. Вранчине, Гостивар (9586)
- Девизна штедна книшка бр 282/93 на име Душан Давчев, с. Сирково, Кавадарци (9523)
- Девизна штедна книшка бр 8141-32 на име Марија Давчева, с. Сирково, Кавадарци (9526)
- Даночна картичка бр 5030999193557, издадена од Управна за приходи - Скопје на име Тренкоски Игор, ул. "Г. Дингата" бр 18, Скопје (9596)
- Чекови од бр 2786293 до 2786312, од тековна сметка бр 8542084, издадени од комерцијална банка АД Скопје на име Костовска Милица, Скопје (10018)
- Чек бр 3811018, од тековна сметка бр 12622096, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Јакимовска Фројдита, Скопје (10029)
- Чекови бр 0020004184212 до 0020004184221, од тековна сметка бр 11333480, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје на име Радовик Славница, Скопје (10078)
- Чекови бр 572604 и од број 611563 до 611567, од тековна сметка бр 80710, издадени од на име Томе Микаровски, ул. "Св. Наумов" бр 39, Битола (10570)
- Работна книшка на име Бошевски Дејан, Скопје (9890)
- Работна книшка на име Шутаров Делимир, с. Богданци, Гевгелија (9893)
- Работна книшка, издадена од во Скопје на име Марија Трајковска, ул. "Париска Комуна" бр 21/1-2, Скопје (9897)
- Работна книшка на име Гинцева Верница, Кочани (9897)
- Работна книшка на име Спљонс Мифтари, Скопје (9897)
- Работна книшка на име Димитриевска Јулија, Скопје (9897)
- Работна книшка на име Тосевска Лилјана, ул. "121" бр 2/13, Гетово (9908)
- Работна книшка на име Петре Цветановски, с. Единово, Демир Хисар (9909)
- Работна книшка на име Лазаревски Зоран, ул. "25 Мај" бр 7А, Кратово (9910)
- Работна книшка на име Крстевска Билјана, ул. "Г. Делчев" бр 80, Кратово (9911)
- Работна книшка на име Азизоски Хадги, ул. "Св. Наумов" бр 66, Охрид (9915)
- Работна книшка на име Дони Лумин, Струга (9916)
- Работна книшка на име Чапковски Бело, Струга (9917)
- Работна книшка на име Јованов Благо, с. Калугерци, Радовиш (9921)
- Работна книшка на име Емро Зендели, Кичево (9922)
- Работна книшка на име Никола Николов, с. Ракитец, Радовиш (9923)
- Работна книшка на име Иван Бановски, Виница (9924)
- Работна книшка на име Миле Анаксев, Виница (9925)
- Работна книшка на име Салих Спенд, с. Порој, Гетово (9925)
- Работна книшка на име Салих Агрон, с. Порој, Гетово (9925)
- Работна книшка на име Петкова Гордана, Гевгелија (9934)
- Работна книшка на име Ангеловик Васка, с. Причани, Гевгелија (9934)
- Работна книшка на име Влатко Кузманов, Пробитин (9971)
- Работна книшка на име Кузмановска Весна, с. Суво Грло, Демир Хисар (9971)
- Работна книшка на име Ибраими Хамид, с. Татени, Струга (9978)
- Работна книшка на име Томе Васев, ул. "Прилепска" бр 7, Струмица (9982)
- Работна книшка на име Горанчо Стојков, Виница (10074)
- Работна книшка на име Милица Костовска, Куманово (10074)
- Работна книшка на име Милица Додевска, Куманово (10074)
- Работна книшка на име Салир Махмуди, Куманово (10074)
- Работна книшка на име Абиб Красишки, Скопје (10074)
- Работна книшка на име Славко Марковски, Битола (10074)
- Работна книшка на име Гоце Николовски, Прилеп (10074)
- Работна книшка на име Климе Кузмановски, Охрид (10074)
- Работна книшка на име Спасовска Весна, Скопје (10074)
- Работна книшка на име Стојменов Гоце, с. Оризари, Кочани (10074)
- Работна книшка на име Лазаров Николов, ул. "Гр. Милановиќ" бр 21, Виница (10074)
- Работна книшка на име Арелани Данимир, Струга (10074)
- Работна книшка на име Мемиски Неме, Струга (10074)
- Работна книшка на име Петкова Гордана, Гевгелија (10074)
- Работна книшка на име Ангеловик Васка, с. Причани, Стар Дојран (10116)
- Работна книшка на име Дејан Курта, Скопје (10119)
- Работна книшка на име Благошев Јосиф, Битола (10213)
- Работна книшка на име Богдановски Чале, Битола (10213)
- Работна книшка на име Рушани Вугли, с. Брје, Кичево (10247)
- Работна книшка на име Стојанчо Николов, ул. "14 та Бригада" бр 88, Кочани (10246)
- Работна книшка на име Бекарло Игор, с. Митрашинци, Берово (10251)
- Работна книшка на име Цепароска Жанета, ул. "1. Септември" бр 94, Охрид (10265)
- Работна книшка на име Милановиќ Владимир, Штип (10336)
- Работна книшка на име Милошевска Олга, с. Сошине, Скопје (10336)
- Работна книшка на име Натали Нлокска, Скопје (10419)
- Работна книшка на име Софија Лутевска, Скопје (10419)
- Работна книшка на име Драги Шаровски, Скопје (10424)
- Работна книшка на име Горан Николовски, Скопје (10424)
- Работна книшка на име Светлана Петковска, Скопје (10424)
- Работна книшка на име Јидија Наумова, Скопје (10424)
- Работна книшка на име Петар Поповски, Битола (10427)
- Работна книшка на име Благоја Калачовски, Скопје (10427)
- Работна книшка на име Ацо Димитров, Скопје (10427)
- Работна книшка на име Љупчо Марковски, Скопје (10427)
- Работна книшка на име Тони Миовски, Мануш, Скопје (10429)
- Работна книшка на име Бобан Петровски, Скопје (10429)
- Работна книшка на име Филиповска Жаклина, Скопје (10429)
- Работна книшка на име Трендафиловски Маријан, Скопје (10429)
- Работна книшка на име Шерпије Арсени, Куманово (10429)
- Работна книшка на име Живе Келесировски, Ресен (10429)
- Работна книшка на име Стојанчо Малчев, Кочани (10429)
- Работна книшка на име Рамадан Ахмедов, Делчево (10429)
- Работна книшка на име Драган Петровски, Куманово (10429)
- Работна книшка на име Кузе Гупески, Прилеп (10575)
- Работна книшка на име Анаста Јованоска, Гетово (10575)

- ул. "Партизанска" бр.8, Демир Капија (10305)
Свидетелство за 8 отделение на име Шејран Јајовски, Ресен. (10559)
Свидетелство за 8 отделение, издадено од ОУ "Религија", с. Лојане на име Мевљуде Алиј, Куманово (10566)
Свидетелство за 8 отделение на име Мирзат Хаали, Тетово. (10577)
Ученичка книшка на име Нацев Перо, ул. "Благоја Кирков" бр 54, Велес. (9891)
Ученичка книшка на име Благој Петрушевски, Велес
Ученичка книшка на име Манасиев Влатко, ул. "Раде Кончар" бр 35, Витница. (10086)
Индекс на име Горан Насковски, Куманово. (10025)
Диплома за зидар од 1970 год на име Алексон Момчило, Витница. (9953)
Диплома на име Снежана Ариска, Пехчево. (9975)
Диплома на име Горги Арцанов, Гевгелија (10003)
Диплома за завршено ССС на име Боби Деспотоски, Прилеп. (10011)
Диплома на име Серафетин Зекироф, Велес. (10024)
Диплома на име Даниела Ангеловска, Скопје. (10563)
Диплома, издадена од ЦООБ "Тоце Делчев" Скопје на име Блаженски Благоја, Скопје. (10574)
Ческов од тековна сметка од на име Марјан Томовски, Куманово. (9955)
Книшка на име Тасевски Злате, с. Мамутчево, Велес
Месечна карта на име Артан Адеми, Тетово. (9945)
Здравствена легитимација на име Митко Боцев, Кочани. (9992)
Сообраќајна книшка на име Барј Рамадан, Гостивар.
Здравствена легитимација на име Тони Деспотоски, Прилеп. (10027)
Легитимација на име Лупчо Спасоски, ул. "Илинденска" бр 77 А-1/36, Тетово. (10097)
Здравствена легитимација на име Шабан Мурселли, ул. "Преспанска" бр.64, Тетово (10299)
Книшка на име Мијаковски Александар, ул. "Киро Димов" бр 8, Велес. (10303)
Книшка на име Марина Андреевска, Велес. (10541)
Здравствена легитимација на име Борче Петров, Пробиштип. (10567)
Решение за работа на име Зејнула Далили, Гостивар
Штедна книшка бр. 377470/82, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Питова Рокса, Скопје
Штедна книшка бр. 767011-58, издадена од Инвест банка АД - Скопје на име Тримчевски Блаже, с. Д. Перези, Битола. (10501)
Лична карта на име Исенин Муса, Гостивар (9948)
Лична карта на име Исенин Муса, Гостивар. (10104)
Уверение за зидарски тесар на име Павловски Боре, с. Габар, Крива Паланка. (9914)
Уверение на име Ајвази Садула, с. Слупчане, Куманово. (10088)
Дизајни штедни книшки бр 400-03-05422-3 и бр 4000-06-00517-7, издадени од Инвест банка - Скопје на име Дејановиќ Душан, ул. "Желево" бр 3/3-12, Скопје. (9988)
Даночна картичка на име Трајан Ангелов, Кочани.
Даночна картичка, бр. 5027991103124, издадена од на име Тасе Трајков, ул. "Рип" бр 60, Струмица. (10008)
Даночна картичка бр. 4013921042 на име ППС "Шипак комерц", Кочани (10072)
Даночна картичка бр 0041383 на име АД "Југопромст" - ДОО "Прехрана", Струмица (10413)
Даночна картичка бр 4006991105789, издадена од Управна за јавни приходи - Гевгелија на име ТП "Ана Марија" с. Негорј, Гевгелија. (10417)
Ческов, бр 02141331 од бр. 4204155 до 4204162, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје на име Бранкица Купенкова, ул. "В. Горгов" бр 30/16, Скопје (9903)
Ческов бр. 9045310, 9045332, 9045338, 9045334 и 9045335, издадени од Стопанска банка - Гостивар на име Бекри Салије, с. Маврон Анон, Гостивар (9935)
Избирачка легитимација на име Ариф Река, Тетово
Избирачка легитимација на име Лејла Река, Тетово
Решение бр. 25-379 на име Мазлам Тецедли, Тетово
Пасош бр. 1099880, издаден од ОВР - Струга на име Забун Метин, ул. "Маркс Енгелс" бр 6, Струга (11064)
Пасош бр. 885544 на име Грујовски Слободан, бул. "Туристичка" бр. 47/18, Охрид. (11065)
Пасош бр. 1186575, издаден од УВР - Скопје на име Илиевска Драгана, ул. "Ј. Гаргари" бр 54/7-6, Скопје
Пасош бр. 875003, издаден од УВР - Скопје на име Матески Лазар, ул. "Букурешка" бр 8/28, Скопје (11063)
Пасош бр. 747420/95, издаден од УВР - Скопје на име Ахрим Гури, и. Илиден, ул. "Ј. Сандански" бр 36, Скопје
Пасош бр. 965073/96, издаден од УВР - Скопје на име Идризи Ренал, ул. "Ф. Заиреј" бр. 10, Скопје. (11068)
Пасош на име Стојковски Илија, с. Двориште, Берово
Пасош на име Ислам Вахредли, ул. "Б. Кидрич", Гостивар (11070)
Пасош на име Иман Абдулхамид, ул. "Б. Кидрич" бр 18, Гостивар (11071)
Пасош бр 699299 на име Стојанов Сано, Штип (11072)
Пасош на име Ангелов Маријанчо, ул. "Штука" бр 125, Струмица. (11073)
Пасош бр 1140321, издаден од УВР - Кочани на име Златков Мијалче, ул. "Раде Кратовче" бр 67, Кочани
Пасош бр. 0188420, издаден од УВР-Гевгелија на име Велес Јован, ул. "7-ми Носемвр" бр 12, Гевгелија (11075)
Пасош бр. 0570474 на име Јосифов Никола, ул. "Мошпа Пијаде", Кавадарци (11076)
Пасош бр 1047671 на име Афродита Скалани, с. Прешовце, Тетово (11077)
Пасош на име Алија Аднан, с. Вранчиште, Гостивар.
Пасош бр 1198781 на име Адил Цасим, с. Дебрење, Гостивар. (11079)
Пасош на име Трајковска Велика, ул. "Б. Тоска" бр 27А/25, Тетово (11082)
Пасош бр 0998217 на име Крстеска Драгана, ул. "Ристо Чано" бр 20, Охрид (11083)
Пасош бр 613192/95, издаден од ОВР-Струга на име Љуси Гулванре, с. Радовница, Струга (11084)
Пасош на име Амудов Федил, ул. "Широк Дол" бр 35, Штип (11085)
Пасош бр. 0466228 на име Јованоски Петар, ул. "Поперска" бр 22, Прилеп. (11086)
Пасош на име Неубедон Деари, Тетово (11087)
Пасош бр 0948033 на име Ристов Лазе, ул. "Драмска" бр. 3, Радовница (11088)
Пасош бр. 0546247 на име Тодорова Зуца, ул. "Т. Делчев" бр 54, Радовница (11089)
Пасош бр. 824565 на име Сеферов Бесник, с. Чегране, Гостивар (11090)
Пасош бр. 943335 на име Илиевски Крсте, с. Војино, Охрид (11091)
Пасош бр. 592216 на име Ахили Абди, с. Человек, Тетово (11092)
Пасош бр 825886, издаден од УВР - Тетово на име Салин Азем, с. Стримница, Тетово (11093)
Пасош бр. 045727 на име Серафимовски Благоја, с. Здуње, Гостивар (11094)
Пасош на име Лимани Бујар, ул. "176" бр 26, Тетово

Пасош на име Осман Муамтали, с Дебрење, Гостивар (11097)
 Пасош бр 0570570 на име Благо Богев, ул "Цветан Димов" бр 7А 1/5, Кападарци (11098)
 Пасош на име Лума Ифрам, ул "Преспанска" бр 33, Тетово (11099)

Пасош бр 0960401 на име Алпоз Амди, с Козалија, Радовиш (11100)
 Пасош бр 814495/96, издаден од УВР - Скопје на име Јонче Синирковски, с Шинчево, ул "Г" бр 25, Скопје
 Пасош бр 194566/99 на име Бахтијари Бесир, с Добридол, Гостивар (11105)

Пасош бр 1082237, издаден од УВР - Велес на име Селманов Нехат, с Бузлукново, Велес (11107)
 Пасош бр 835101/96, издаден од УВР - Скопје на име Болмазовиќ Бранимир, ул "Г. Девчев" бр 15с, Петровец, Скопје (11109)

Пасош бр 1285910/99, издаден од ОВР - Виноца на име Магда Цонева, ул "Раде Кончар" бр 25, Виноца (11118)
 Чекови бр 3674568 и 3674569, од тековна сметка бр 11564414, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тодор Трпески, Скопје (11062)

Работна книшка на име Петрески Љупчо, Скопје
 Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Тини Дураку" с Булковиќ - Скопје, на име Садие Мемин, с Бојане, Скопје (11108)

Индекс бр 33068, издаден од Економски Факултет - Скопје на име Јованова Марс, Скопје (11060)
 Даночна картичка бр 4030992251612 издадена од Управа за приходи на град Скопје на име Видео аларм, Скопје (11056)

Чек бр 5042271, од тековна сметка бр 6999403, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Коваровска Дневска Сузана, Скопје. (10965)

Работна книшка на име Колевски Јовица, Скопје
 Работна книшка на име Венцо Стоименов, ул "Охридска" бр 39/2-5, Кочани (10970)

Работна книшка на име Ковачовска Оливера, с Смирново, Берово (10974)

Работна книшка на име Алексоски Драги, с Младо Нагорчани, Куманово (10975)

Работна книшка на име Витанов Јоване Злетово, Пробиштип (10983)

Работна книшка на име Паиде Велјанов, ул "Д. Груев" бр 31, Битола (10987)

Работна книшка на име Трејковски Ристод, Бисотрина, Битола. (10988)

Работна книшка на име Ајроски Булеит, Македонски Брод. (10989)

Работна книшка на име Андрејковски Младен, Гостивар. (10990)

Работна книшка на име Шеху Плијат, Гостивар (10991)

Работна книшка на име Велковски Василе, Скопје
 Работна книшка на име Јовановиќ Марјана, Скопје

Свидетелство за 8 одделение на име Стоименова Анкица, и Оризари, Кочани (10972)

Свидетелство на име Илијевски Борко, и Оризари, Кочани (10973)

Свидетелство на име Бајрами Непендришова Цонате, Куманово. (10976)

Свидетелство на име Раџап Муарем, Куманово (10978)

Свидетелство за 8 одделение на име Јончевски Јоран, с Ерделија, Свети Николе (10985)

Диплома на име Јашарап Цеманл, с Оризари, Куманово. (10979)

Диплома на име Јовановиќ Анита, Куманово (10980)

Диплома бр 1977, издадена од Гимназија со економ паралелелски "Кочо Рацин" - Скопје на име Десно тоски Сано, Скопје (11018)

Диплома, издадена од Е.У.Т. - Скопје на име Ѓеменовски Оливер, бул "З Сандански" бр 21 бр 9, Скопје (11034)

Даночна картичка бр 5030999200758 издадена од Управа за приходи на град Скопје на име Сузана Ангелосова-адвокат, Скопје (10971)

Даночна картичка бр 5030991105951 издадена од Управа за јавни приходи - Скопје на име С.Т.Д "Сенуал" Косовиќ Суада, с Љубин, Скопје (11013)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Агротиду стрискиот комбинат „Лозар“ - Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за приватизација, на седницата одржана на 6.03.2000 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои то прејмаат управувањето со претпријатието

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се изјаснат преку непосреден увид, во деловните книги на претпријатието, кое се наоѓа на ул „Прилепска“ 66 Битола во време од 8 до 14 часот.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр 2623), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/46 ЗА ПРИЕМАЊЕ НА ПОЛУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавуваач на јавниот договор е Министерство за одбрана ул. „Орце Николов“ 66, Скопје

2. Предмет на набавката: Прибирање на полууди на набавка на:

2.1.	Млеко стерилизирано комби блок од 0,250 или 0,5 литри	100 (000)	литри
2.2.	Млеко во прав	50 (000)	кг
2.3.	Оцет вински	15 (000)	литри
2.4.	Класец свеж	8 (000)	кг
2.5.	Класец сув	1 (000)	кг
2.6.	Адитив „Адинок“ за леб	1 (000)	кг
2.7.	Супа „Говедски концентрат“	2 (500)	кг
2.8.	Супа „Кокоски концентрат“	1 (200)	кг
2.9.	Супа од зеленчук	2 (500)	кг

3. Потребните квалитативни особини, начинот на испорака, пакувањето и бараната гаранција на квалитетот на бараните производи може да се види и добие во Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје, соба 512, во работен ден од 10,00 – 13,00 часот, како Прилог бр. 1.

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

5. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавните набавки.

6. Можност за поделба на набавката по вид на производ и по количина.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот,
- цена со пресметан данок. Данокот да е посебно пресметан и исказан во цената,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитетот и потекло на производот,
- рок на испорака,
- гаранција за квалитет.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејност,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност,
- техничко технички можности за производство испорака на бараните производи.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот преку пошта со предавање во архивата на Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб, Скопје до 03.04.2000 година или со предавање на комисијата за набавки на лице место, во најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

- Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква ознака освен ознака „не отворај“ и бројот на Отворениот повик. Во затворениот коверт треба да има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Критериум за избор на најповолен добавувач:

- цена 40%
- квалитет 15%
- начин и услови на плаќање 10%
- рок на испорака 10%

- техничко технички можности за производство и испорака 25%

VI. РОКОВИ

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 06.04.2000 година со почеток во 12,30 часот во просторите на Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 21 52, 239-119.

Комисија за јавни набавки

Врт основа на член 14 став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/45 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за набавка на:

- 2.1. Какао во прав 1/1 2.500 кгp
- 2.2. Кафе сурогат 1/1 1.200 кгp
- 2.3. Зачини за јадење 1/1 8.000 кгp
- 2.4. Бибер 1/1 800 кгp
- 2.5. Црвен пипер 1/1 1.000 кгp
- 2.6. Сенф 1/1 2.000 кгp
- 2.7. Сенф 4/1 3.000 кгp
- 2.8. Чај домашен-народен 3.000 кгp
- 2.9. Чај од шипки 5.000 кгp
- 2.10. Чај од липа 500 кгp
- 2.11. Какао крем табла од 100 грама 50.000 кгp

3. Бараните производи од ред. бр. 2.1. до 2.10. во потполност да одговараат по својот квалитет на прописаните услови од Правилникот за суш, додатоци за јадења, какао производите, зачини, Правилникот за квалитетот на кафето и сурогатите од кафе, чајот и зачините. Домашниот чај да биде со состав: плод изработен од шипки 34%, лист капица 32-38%, лист од нана 13-16%, мајчина душица 8-12%, цвет од камилица 1-3% и друг вид 1-4%. Чајот да биде пакуван 70% во ПВЦ вреќи, а потоа ставени во натрон вреќи од по 25 кгp, а 30% во ПВЦ кеси, а потоа во натрон кеси од по 2 кгp. Се бара гаранција на квалитетот од најмалку 1 (една) година. Испораката на наведените производи е тримесечна до гарнизон Скопје, Штип и Битола, освен за чаеите чија испорака е еднакратна.

4. Производот вод реден бр. 2.11. да е од домашно производство и во потполност да одговара за квалитетот на какао производите, производите слични на чоколадо, крем производи и на бомбонските производи. Индивидуално пакување од по 100 гр., а потоа во картонски кутии од по 10 кгp. Испорака на производот е тримесечна до сите гарнизони во Р. Македонија по доставена диспозитија. Се бара гаранција од најмалку 1 (една) година сметаано од денот на испораката.

5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
6. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавните набавки.
7. Можност за поделба на набавката по вид на производ и по количина.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името адресата и седиштето на понудувачот,
- цена со пресметан данок. Данокот да е посебно пресметан и искажан во цената,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитетот и потекло на производот,
- рок на испорака,
- гаранција за квалитет.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство-испорака на бараните производи.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот преку пошта со предавање во архивата на Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ 66 Скопје до 03.04.2000 година или со предавање на комисијата за набавки на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

- Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смеа да содржи никаква ознака освен ознака „не отворај“ и бројот на Отворениот повик. Во затворениот коверт треба да има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Критериум за избор на најповолен добавувач:

- цена 40%
- квалитет 15%
- начин и услови на плаќање 10%
- рок на испорака 10%
- техничко-технолошки можности за производство-испорака 25%

VI. РОКОВИ

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 06.04.2000 година со почеток во 10.30 часот во просторите на Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ 66, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Претставниците на понудувачот до денот на јавното отворање се должни на комисијата да јавно набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не се доставени во утредениот рок и кои не се изработени според прописаните и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 21 52, 239-119

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-1941 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ 66 Скопје.

2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за набавка на:

2.1. Конзерва морска риба од 125 гр. (тип „Сардина“ со клуч за отворање, обвртката со масна хартија и ПВЦ фолија) 50 (XX) кгр.

2.2. Готварска сол јодирана 130 (XX) кгр.

3. Бараниот производ под ред. бр. 2.1. во потполност да одговара по својот квалитет на прописаните услови од Правилникот за квалитетот на риба, раковини, школки, полжави и нивни производи. Да содржи 70-80% месо риба во однос на неговата тежина на кој и риба, коските на рибата да се меки и лесно да се дробат под прсти, да не содржи повеќе од 3% сол, да се наредени во конзервата најмалку опаш врат со издигната големина, со исчистени внатрешни органи, да содржи само рафинирано масло, а во маслото да нема повеќе од 1% вода во однос на неговата тежина и истото да е бистро со пропустливост на светлината од 65%. Се бара гаранција за квалитетот на рибата до најмалку 2 (две) години од денот на испораката. Испораката на конзервата морска риба е 50% од вкупната количина до 01.06.2000 година, а 50% до 01.09.2000 година, франко до гарнизон Скопје, Штип и Битола.

4. Производот под реден бр. 2.2. во потполност да одговара на одредбите од Правилникот за квалитетот на зачиниците, треба да содржи најмалку 95% чист натриум хлорид, да нема повеќе од 7% вода. Да нема други примеси кои можат да се видат со голо око, да има бела боја и својствен мирис. Пакување: количина од 120 (XX) кгр. во ПВЦ вреќи од по 30 кгр., а 10 (XX) кгр. пакување од по 1 кгр. Се бара гаранција од најмалку 1 (една) година од денот на испораката. Испораката на производот е квартална почитувајќи од 01.06.2000 година, франко гарнизон Скопје, Штип и Битола.

5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

6. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавните набавки.

7. Можност за поделба на набавката по вид на производ и по количина.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името адресата и седиштето на понудувачот,

- цена со пресметан данок. Данокот да е посебно пресметан и искажан во цената,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет и потекло на производот,
- рок на испорака,
- гаранција за квалитет.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платениот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство-испорака на барањите производи.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

– Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот преку пошта со предавање во архивата на Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ 66-Скопје до 03.04.2000 година или со предавање на комисијата за набавки на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

– Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смеа да содржи никаква ознака освен ознака „не отворај“ и бројот на Отворениот повик. Во затворениот коверт треба да има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“ а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Критериум за избор на најповолен добавувач:

– цена	40%
– квалитет	15%
– начин и услови на плаќање	10%
– рок на испорака	10%
– техничко технолошки можности за производство-испорака	25%

VI. РОКОВИ

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 06.04.2000 година со почеток во 09,00 часот во просторните на Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ 66, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

– Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 21 52, 239-119.

Комисија за јавни набавки

Врт основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 17-19/42 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за одбрана на ул. „Орце Николов“ 66-Скопје.
2. Предмет на јавната набавка: прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:
 1. Вафли од 100 грама.
 2. Полнето чајно печиво од 100 грама.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.
4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја достават следната придружна документација во оригинални примероци или заверени копии кај нотар и тоа:

- техничко-технолошки бонитет,
- економско-финансиски бонитет,
- расположлива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност – забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Ограничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање за поднесување понуда), задолжително треба заедно со понудата да дадат гаранција во вид на депонирали средства или банкарска гаранција, во предикт од 5% од вкупната вредност на набавката.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата за ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смеа да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

2. Документацијата да се достави на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ 66, Скопје, по пошта, преку архива во Министерството за одбрана најдоцна до 05.04.2000 година или на денот на јавното отворање.

3. Јавното отворање на документацијата ќе се изврши на ден 10.04.2000 година со почеток во 11,00 часот во просторите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ 66, Скопје.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

4. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена

според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.
Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28-21-52.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува:

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/43 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ 66, Скопје
2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за набавка на:
 - 2.1. Рибар „Ослик“ смрзната I-ва класа. 20.000 кгр.
 - 2.2. Рибар „Ослик“ филета смрзната I-ва класа. 13.000 кгр.
 - 2.3. Пилешко месо, смрзнато (без придроб, слезина, срце, желудник и врат припремено за скара. 50.000 кгр.
3. Бараните производи од ред бр. 2.1 и 2.2. во потполност да одговараат по својот квалитет на пропишаните услови од Правилникот за квалитетот на риба, ракови, школки, полжави и нивни производи. Бараните производи да бидат пакувани во оригинал фабричка амбалажа со просечна тежина од 10-15 кгр.
4. Производот под реден број 2.3. во потполност да одговара на одредбите од Правилникот за квалитетот на месото од пердувна живина. Месото мора да потекнува од млади пилени, бројлерски тој со старост од 30-60 дена со тежина од 1200-1300 грама и со време на смрзување не повеќе од два месеци. Пакување индивидуално во ПНЦ фолија, а потоа во збирна амбалажа (пластична, картонска или дрвена) со тежина од 15 кгр. Испорака на бараните производи е месечна, франко до сите гарнизони во Р.Македонија по доставена диспозитива.
- За бараните производи се бара гаранција на квалитетот од најмалку 6 (шест) месеци сметано од денот на испораката.
5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
6. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавните набавки.
7. Можноста за поделба на набавката по вид на производ и по количина.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името адресата и седиштето на понудувачот,
- цена со пресметан данок. Данокот да е посебно пресметан и искажан во цената,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет и интелектуален производ,
- рок на испорака,
- гаранција за квалитет.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:
- извод од регистрација на дејноста,

- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),
- и јавна дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство-испорака на бараните производи.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот преку пошта со предавање во архивата на Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ 66, Скопје до 05.04.2000 година или со предавање на комисијата за набавки на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква ознака освен ознака „не отворај“ и бројот на Отворениот повик. Во затворениот коверт треба да има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Критериум за избор на најповолен добавувач

- цена.	40%
- квалитет	15%
- начин и услови на плаќање	10%
- рок на испорака	10%
- техничко-технолошки можности за производство и испорака.	25%

VI. РОКОВИ

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 10.04.2000 година со почеток во 09.00 часот во просторите на Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ 66, Скопје во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да ја предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понуди кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28-21-52.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Сл. весника на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Клинички Центар Скопје, објавува:

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 409 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водљанска“ бр. 17.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за „реконструкција и адаптација на оперативни сали и придружни простории на ОЕ Клиника за уво, нос и грло“.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни лица кои имаат седиште на територијата на РМ.
4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничките карактеристики – спецификацијата на работите ќе бидат дадени во тендерската документација која може да се добие во архивата на Клиничкиот Центар, ул. „Водњанска“ бр. 17, секој работен ден од 10.00 до 14.00 часот, во претходна уплата на неповратни средства на износ од 1.000, 00 денари на ж. сметка 40100 (03-13565, даночен број 403096238238, Стопанска Банка АД Скопје, со назнака „за тендерска документација“.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да содржи:
 - цена во денари, со пресметан данок,
 - начин на плаќање,
 - рок на изведба,
 - единечна денарска цена по позитив,
 - единечна денарска цена за материјалот односно изведбата,
 - гарантен рок на изведените работи,
 - референтна листа,
 - рок на важност на понудата.

IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите мораат да достават доказ за нивната финансиска способност, преку документот за банитет кој го издава институцијата надлежна за вршење на платиниот промет.
 3. Понудувачите мораат да достават документ за техничка способност и тоа:
 - список (референца) на главни и слични извршени услуги во претходниот период,
 - опис на технички постројки на понудувачот.
 4. Понудувачите мораат да достават доказ, извод од судската евиденција дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка за безбедност – забрана на вршење на дејност.
- Бараните документи треба да се достават со оригинален примерок или заверена копија од страна на нотар.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на понудувачот.
2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
3. Понудите се доставуваат на адреса ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17 преку пошта, во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата за јавни набавки на самото место најдоцна до 03.04. 2000 година до 11.00 часот.

VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

1. Оценка на понудите ќе се врши според следните критериуми:

- квалитет,
- рок на изведба,
- цена,
- оперативни трошоци

VII. РОКОВИ

1. Рокот на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
 2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 03.04 2000 година во 11.00 часот, во просторите на Управата и рада на Клиничкиот Центар, во присуство на овластени претставници на понудувачите со предавање на писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.
 3. Понудите што не ќе бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не ќе бидат изработени според тендерската документација, како и оние кои ќе немаат доказ за финансиската и техничката способност не ќе се разгледуваат.
- ПАПОМЕНА:** Заради почестна обработка на податоците, сите понудувачи се должни податоците за поштите кои се предмет на набавката да ги внесат во списокот (тендерската документација) што ќе ја подигнат од страна на набавувачот.
- Дополнителни информации на тел. 147-664 и 147-639

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Општина Кавадарци – Локална самоуправа објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ „ДОВОД НА ВОДА ЗА ВИСОКА ЗОНА“ – ДЕЛНИЦА II ВО КАВАДАРЦИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач:
Општина Кавадарци – Фонд за уредување на градежни земјините и локални патини, со седиште на ул. „Маршал Тито“ 66 – Кавадарци.
- 1.2. Предмет на набавката:
Прибирање понуди за изведување на градежни работи за „Довод на вода за високата зона“ – делница II во Кавадарци.
- 1.3. Вид и количина:
Дадено во тендер документација (предмер на градежни работи).
- 1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:
 - цената на набавката – до 70%
 - начин на плаќање – до 2%
 - рок за извршување на работите – до 4%
 - техничка способност – референца до 8%
 - кадровска структура – до 6%
 - техничка опременост – до 10%
- 1.5. Рок за доставување на понудите: е 03.04.2000 година.
- 1.6. Рокот на важност на понудата: 90 дена од денот на прибирањето на понудата.
- 1.7. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 2.1. Тендерската документација, односно предмерот на градежните работи може да се подигне во општина

Кавадарци – Локална самоуправа, соба број 33 секој работен ден.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендерската документација е неплатен и изнесува 6.000 денари, на жиро-сметка број 41620-652-544, даночен број 4011998110781 депонент на Стопанска банка.

2.3. Само понудувачите кои ќе купат тендер документација ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин:

– Во еден надворешен плик на кој на средината се назначува адреса на понудувачот, а во левиот горен агол стои ознаката „Не отворај“, се приложуваат два затворени и запечатени плика.

– Едниот од внатрешните пликови ја содржи понудата и носи ознака „Понуда“, а другиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „Документација“.

3.2. Во пликот „Понуда“ да се приложи:

– Името, адресата и седиштето на понудувачот.

– Единечни цени за секоја позиција од предметот и вкупна цена.

– Референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години.

– Техничка опременост – опис на технички постројки и машини со кои располага.

– Кадровска структура – посочување на степенот на образование на лицата кои ќе бидат задолжени за водење и контрола на работите.

– Начин на плаќање.

– Рок за извршување на работите.

– Понудите треба да бидат придружени со гаранција во износ од 5% од вредноста на понудата, со валута на понудата во вид на депонирани средства или банкарска гаранција.

3.3. Во пликот „Документација“ да се приложи:

– Извод од регистрација на дејноста;

– Документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

– Доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејноста, издадена од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите треба да се достават во архивата на Општина Кавадарци – Локална самоуправа или преку поштата на адреса „Маршал Тито“ – 66, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 04.04.2000 година, во 12 часот во просторите на општина Кавадарци, Локална самоуправа.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на комисијата на набавувачот да ја предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 412-201 или 416-107.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Заводот за статистика на Република Македонија, доставува

Б А Р А Њ Е БР. 1/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на барањето за прибирање понуди е Заводот за статистика на Република Македонија со седиште во Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 4.

1.2. Предмет на барањето е доставување на понуди за годишна набавка на:

– потрошен канцелариски материјал;

– репроматеријал.

1.3. Видот и количината што се предмет на набавките наведени во точка 1.2. е утврден во посебен прилог и истиот заинтересираните понудувачи ќе можат да го подигнат од денот на објавувањето на огласот.

Прилогот може да се подигне во Заводот за статистика на Република Македонија, 3 кат, соба бр. 67 и 71.

1.4. Право на учество имаат сите физички и правни лица.

1.5. Постапката по ова барање ќе се спроведе во согласност со член 42 од Законот за јавните набавки.

1.6. Рокот на поднесување на понудите изнесува 10 дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на барањето.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ја содржи следните услови:

– продажна цена, односно крајната цена;

– начинот и условите на плаќање;

– рокот за доставување на предметот на набавката;

– рок на важност на понудата.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

3.2. Понудите да се достават по пошта или со непосредно предавање во архивата на Заводот за статистика на Република Македонија.

3.3. Понудите се доставуваат во запечатен коверт кој содржи два запечатени коверти. На предната страна од надворешниот коверт, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на Заводот за статистика на Република Македонија, ул. „Даме Груев“, бр. 4.

3.4. Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната документација и носи ознака „документација“ и тој треба да ја содржи следните документи:

– извод од регистрација на дејноста;

– документ за бонитет од носителот на платниот промет и

– изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот.

3.5. Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: цена, квалитет, начин и услови на плаќање. Во услови на еднакви цени од повеќе понудувачи, предност ќе имаат понудувачите со производите од домашно потекло.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои се поднесени по рокот, како и оние кои не се изработени согласно барањето на нарачуваачот, нема да бидат разгледани.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 14 и член 15 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијат“ – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10/2000 ЗА НАБАВКА НА КАМЕН АГРЕГАТ И КАМЕНО БРАШНО ЗА ИЗРАБОТКА НА АСФАЛТНИ МЕШАВИНИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 10/2000 е ЈП „Македонијат“ – Скопје со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје.

1.2. Предмет на набавката е:

- камен агрегат за изработка на асфалтни мешавини
- 1. од 0-4 мм 35(000) Т,
- 2. од 4-8 мм 19(000) Т,
- 3. од 8-16 мм 26(000) Т,
- камено брашно (филер) 50(000) Т.

1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен повик треба да ги задоволуваат следните стандарди:

- каменот агрегат да ги задоволува следните стандарди: MKS B.B3.100, MKS B.B3.032, MKS B.B8.040, MKS B.B8.044, MKS B.B8.045, MKS B.B2.019,
- филерот да го задоволува стандардот MKS B.B3.045.

1.4. Количините на ризла по фракции и асфалтни бази се дадени во следната табела:

Асфалтна база				
Фракција	Скопје	Битола	Велес	Штип
0-4 мм	10 000	8 000	7 000	10 000
4-8 мм	5 000	4 000	3 000	5 000
8-16 мм	7 000	6 000	5 000	7 000

1.5. Рок за испорака на ризлата и филерот е sukcesивно во текот на 2000 година со динамика која ќе се регулира со договорот.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА:

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за количините од овој повик и вкупната цена на набавката.

2.3. Вкупната единечна цена да биде изразена во денарска противвредност.

2.4. Во вкупната единечна понудена цена треба да бидат вклучени сите трошоци на понудувачот од набавка до утовар на материјалот вклучувајќи го чистењето за набавка, даноци, давачки за патница, осигурување и сите останати давачки кои би ја теретеле цената.

2.5. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од истата.

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

3.1. Понудувачот треба да достави докази за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет а странските понудувачи документ спрема став 3, член 22 од Законот за јавните набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавните набавки како и други докази – потврди и тоа:

3.2.1. Доказ за техничка способност за извршување на предлогот на понудата, односно список на главни испораки во последните три години, со износите, датумите и набавувачите.

3.2.2. Атест за квалитетот на материјалот.

3.3. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавните набавки.

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 25 од Законот за јавните набавки и тоа:

- квалитет 30 поени,
- оддалеченост на произведениот материјал од асфалтната база на ЈП „Македонијат“ 30 поени,
- цена 25 поени,
- начин на плаќање 15 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА.

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 11.04.2000 година во 12.00 часот во просторите на ЈП „Македонијат“, ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје во салата на VI кат.

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се

изработени согласно Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), нема да се разгледуваат.

ЈП „Македонијат“ – Скопје

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 22/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПРЕТПЛАТНИЧКИ БАКАРНИ ПОЛНЕТИ КАБЛИ СО ИЗОЛАЦИЈА ОД ПЕНАСТ ПОЛИЕТИЛЕН И ОБВИВКА ОД ПОЛИЕТИЛЕН

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“, 66.

1.2. Предмет на набавката

Претплатнички бакарни полнети кабли со изолација од пенаст полиетилен и обвивка од полиетилен.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена на набавката 100 бода
- рок и место на испорака 15
- начин на плаќање 15
- гаранција за квалитетот и стандард 60
- техничка способност на производителот 60

1.5. Рок за доставување на понудите: до 04/04/2000 до 12 часот.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Техничката спецификација може да се подигне во

АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е испратен и изнесува:

– за домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска противвредност според средниот курс на НБМ на денот на плаќањето на жиро-сметка бр. 40100-601-40X621, даночен број 4030997339640, депозит на Стопанска Банка – Скопје;

– за странски понудувачи: 100 ДЕМ, на жиро-сметка бр. 40100-620-16-25730522-1950 на АД „Македонски Телекомуникации“ во „Комерцијална Банка“ А.Д. – Скопје, кеј „Димитар Влахов“ бр. 4, 91000, Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за гаранција за квалитетно работење како и докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки):

– референци – список на главни испораки на стоки во последните три години,

– техничка опременост – опис на техничките постројки со кои располага понудувачот односно производителот и

– кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за контрола на квалитетот.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

– документ за бонитет чија содржина е проминана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

(Странско правно лице кое се јавува како понудувач доставува сертификат за бонитет со извештај и мислење издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата или на професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ревизорски извештај од независна ревизорска институција).

– и доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е итребена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со банкарска гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата во валута на понудата, која што треба да биде приложена во придружната документација.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и бројот на отворениот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде наменета адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понууда“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 04/04/2000 година до 14 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според проминантите на отворениот повик од Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 04/04/2000 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да ја предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332.

Комисија за јавни набавки

КОНКУРСИ

Врз основа на член 14 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на Р. Македонија“ бр. 20/97), Владата на Република Македонија го предлози на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 7 март 2000 година распишува

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИИ ЗА КАБЛОВСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗНСКА МРЕЖА

I. Се распишува конкурс за доделување концесии за кабловски радио-телевизиски мрежи на локално ниво (општините и градот Скопје), за одделни подрачја во рамките на пошироките подрачја, дадени во прилогот („Преглед на пошироките подрачја за кои се распишува конкурс за доделување концесии за кабловска радио-телевизиска мрежа“).

Учесниците на конкурсот самостојно го определуваат подрачјето за кое ќе конкурираат, што е во рамките на определеното пошироко подрачје.

Големината на подрачјето од претходниот став може да изнесува од 100 до најмногу 30.000 домаќинства.

II. Концесијата се доделува за време од десет (10) години.

III. За концесијата се плаќа надоместок.

Висината на надоместокот, изразена во Г.М. (германски марки) по краен кориснички приклучок, во зависност од бројот на домаќинствата во подрачјето за којшто се конкурира изнесува:

- четвртина (0,25) Г.М. за подрачја до 500 домаќинства,
- половина (0,5) Г.М. за подрачја од 500 до 3.000 домаќинства,
- три четртини (0,75) Г.М. за подрачја од 3.000 до 8.000 домаќинства,
- една (1) Г.М. за подрачја од 8.000 до 15.000 домаќинства,
- една и четвртина (1,25) Г.М. за подрачја од 15.000 до 30.000 домаќинства.

Бројот на домаќинствата во подрачјето се одредува според актуелниот попис на населението во Р. Македонија.

Надоместокот за концесија се плаќа во денарска противвредност според средниот курс на Народна Банка на Р. Македонија на денот на уплатата, на жиро-сметка на буџетот на Р. Македонија, број 40100 840-6303.

IV. Надоместокот за концесија се плаќа во рок од 15 (петнаесет) дена по истекот на секое тримесечје во календарската година (I-III; III-VI; VI-IX; и IX-XII).

Првата рата на надоместокот од став I на оваа точка, концесионерот е должен да ја плати по изминувањето на теконото тримесечје, според актуелниот број на приклучоци за жиро-сметка-приклучок, за пер-

одот од започнувањето со работа до крајот на тримесечјето.

Наредните рати се плаќаат според вкупниот број на важечки договори за користење приклучок во претходното тримесечје.

V. Општите, посебните, техничките и програмските услови за доделување концесии за кабловска радио-телевизиска мрежа за дистрибуција на радио и на телевизиски програми поблиску се определуваат со тендерската документација.

Тендерската документација може да се подигне во Советот за радиодифузија, ул. „Илинденска“, број 9 - Скопје.

За тендерската документација се плаќа надоместок во износ од 5.000,00 (пет илјади) денари на жиро сметка број 40100 637-2507.

VI. Право на учество на конкурсот има секое правно и физичко лице што ги исполнува условите од конкурсот и тендерската документација.

VII. Пријавата за учество на конкурсот се поднесува во рок од 90 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на Република Македонија“ на начин, форма и со содржина предвидени со тендерската документација.

VIII. Во функција на подготвувањето на предлогот на Советот за доделување концесии за кабловски радио-телевизиски мрежи, пријавите со придружната документација ќе ги разгледува комисија што ќе ја определи Советот за радиодифузија.

IX. Советот за радиодифузија во рок од 45 дена од денот на завршувањето на огласот ќе и достави на Владата предлог за доделување на концесии.

X. Конкурсот да се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во другите јавни гласила.

Бр. 23-732/1
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

ПРЕГЛЕД НА ПОШИРОКИТЕ ПОДРАЧЈА ЗА КОИ СЕ РАСПИШУВА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИИ ЗА КАБЛОВСКА РАДИО-ТЕЛЕВИ- ЗНСКА МРЕЖА

ПОДРАЧЈЕ
Скопје со општините: Сарај, Кондово, Чучер - Сандево, Илинден, Арачиново, Петровец, Зелениково, Студеничани, Соопште
Тетово со општините: Шинковица, Вратница, Тетарце, Цепиште, Јегуновце, Желино, Брвеница, Каменане
Гостивар со општините: Д. Бањца, Србиново, Боговиње, Неготино, Врпчиште, Вруток, Четране, Маврови Анови, Ростуше
Дебар со општината Центар Жуна
Струга со општините: Луково, Лабуниште, Велчани, Велешта, Делогожда
Охрид со општините: Косел, Мешеништа, Белчишта
Ресен
Кичево со општините: Другово, Вранештица, Зајас, Осломеј
Македонски Брод со општините: Пласница, Сивков
Крушево со општината Житоше

Демир Хисар со општината Сопотница
Прилеп со општините: Долнени, Кривопаланци, Тополчани, Витолиште
Битола со општините: Цапари, Бистрица, Новаци, Кукуречани, Могила, Добрушево, Бач, Старалина
Велес со општините: Чашка, Пзвор, Богомила, Градско
Каладарци со општините: Росоман, Конопините
Неготино
Демир Капија
Гевгелија со општините: Миравци, Богданци, Стар Дојран
Валандово
Струмица со општините: Куклиш, Муртино, Ново Село, Василево, Босилово
Радовиш со општините: Подареш, Коиче
Берово со општината Пехчево
Делчево
Македонска Каменица
Виница со општината Блатец
Кочани со општините: Оризари, Чешиново, Облешевево, Зриовци
Штип со општината Карабинци
Свети Николе со општината Лозово
Пробиштип со општината Злетово
Кратово
Крива Паланка со општината Ранковце
Куманово со општините: Орашац, Старо Нагоричане, Клецовце, Липково

Општините се според територијалната поделба на Р. Македонија, важечка во месец февруари, 2000 година.

СОДРЖИНА

Страница

570. Декларација за заштита на правата на членовите на ОМО Илинден-Пирин	1071
571. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“	1071
572. Одлука за висината на надоместокот на пратениците за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели и надоместок на трошоци за превоз на другите избрани и именувани лица во Републиката	1071
573. Уредба за начинот на продажба и постапување со царинска стока и распределба на средствата стекнати од продажбата	1072
574. Уредба за посебностите на царинскиот надзор во врска со видот на транспортот	1089
575. Уредба за утврдување на поблиските критериуми и начинот на спроведување на постапката со економски ефекти	1123
576. Уредба за условите под кои граѓаните се должни да даваат волела и добиток за потре-	

бите на Армијата на Република Македонија и за спроведување на хуманитарните активности и задачи во воена состојба и надоместок за нивното користење	1191
577. Уредба за дополнување на Уредбата за висината на надоместоците на граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на одбраната	1193
578. Одлука за вредноста на стоката за која се применува заедничка царинска стапка	1193
579. Одлука за отстапување на основни средства на ЈЗО „Клинички центар“ – ОФ Ендокринологија – Скопје и на Инженерски дом Братство – Еднство – Тетово	1193
580. Одлука за определување на царински контингенти при увоз на месо за преработка на месото за непосредно производство за 2000 година	1193
581. Одлука за определување на царински контингенти при увоз на опрема и реприни делови за 2000 година	1194
582. Одлука за надоместокот за користење на волела и добиток земени од граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите за потребите на одбраната во мир	1195
583. Одлука за определување на стратешки инвеститор во Скијачкиот центар „Заре Латацки“ – Маврово	1196
584. Одлука за давање концесија за извршење детални геолошки истражувања на минералната сировина – украсен камен – мермери, на локалитетот „Јарча Падина“, с. Небрегово, Прилеп, на „Дијакиновите копани“ Гласе марблес С.А. „Тасос“, Грција	1196
585. Одлука за определување на висината на надоместокот за ограничувања во вработувањето на стоката за 2000 година согласно со Спородбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната влада на Сојузна Република Југославија	1196
586. Одлука за одземање на концесија за пренос радиодифузна дејност	1199
587. Одлука за давање концесија за пренос на детални геолошки истражувања на минералната сировина – украсен камен – мермери, на локалитетот Перезине во атарот на Старо Село Тетово	1199
588. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за специјализација и субвенцијализација на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование	1200
589. Решение на Републиката геодетска управа	1200
590. Решение на Републиката геодетска управа	1200
591. Решение на Републиката геодетска управа	1200
592. Решение на Републиката геодетска управа	1200
593. Решение на Републиката геодетска управа	1200
594. Решение на Републиката геодетска управа	1201
595. Решение на Републиката геодетска управа	1201
596. Решение на Републиката геодетска управа	1201

Акти на филозофите и заподите

Исправка на Одлуките за изменување на одлуките за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемување, бр. 02-1002/1, бр. 02-1001/1 и бр. 02-1003/1 од 28.02.2000 година на Фондот на пензијата и инвалидските осигурувања

1201

**Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Ц.О. СКОПЈЕ
излегов од печат**

**ПРИРАЧНИК ЗА ПРИМЕНА НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ**

Автор: Јордан Марковски.

Прирачникот содржи:

- Закон за данокот на додадена вредност со коментар, поглави и примери за практична примена на одредбите од законот,
- Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 65/99),
- Одлука за утврдување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност (ДЦВ-Одлука) („Службен весник на РМ“ бр. 65/99),
- Правилник за формата и содржината на аконтажна-годишна пријава на данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 17/2000).

**ЗБИРКА
НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ
ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО**

Збирката содржи:

- Конвенции за трансфер на осудени лица
- Конвенции за екстрадиција и
- Конвенции за меѓусебна правна помош во кривичната материја.

Цена на збирката: 420,00 денари.

Порачки се примат во ЈП Службен весник на РМ, пошт. факс 51, или на телефоните: 129-036, 117-460, телефакс 112-267.

Уплатата се врши на жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД Скопје.

Понуда - Сметка бр. 24/ _____

Шифра	Назив	Примероци	Цена	Износ
	Прирачник за примена на Законот за данокот на додадена вредност	1	657.00	657.00
	Данок на промет 5%			33.00
			ВКУПНО	690.00

НАПОМЕНА: При уплатата задолжително повикајте се на бројот на сметката.

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност

- Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29

Директор и одговорен уредник **Марија Љевохина.**

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ЈП „Нова Македонија“ - АД - Скопје.